

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ**  
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ**  
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура

# ПРЕДАВАЊА

на XL меѓународен семинар  
за македонски јазик, литература и култура

(Охрид, 13. VIII - 30. VIII 2007)



Скопје,  
2008







## **ПОЗДРАВНА РЕЧ НА ПРОФ. Д-Р ГОРЃИ МАРТИНОВСКИ, РЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“**

*Oхрид, 13 авѓусќ 2007 година*

*Почитувани учесници македонисти,  
Уважени гости и драги пријатели,  
Дами и гостоди,*

Од името на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и од свое лично име дозволете да ви посакам срдечно добредојде на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид.

Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје годинава го прославува својот 40-годишен јубилеј. Оваа исклучително важна меѓународна манифестација во текот на изминативе години одигра голема улога во афирмацијата на македонскиот јазик, литература и култура низ целиот свет. Семинарот од своето основање до денес својата стручно-научна дејност на подрачјето на македонистиката ја започна скромно, а до денес непрекинато се развиваше и израснуваше во афирмирана наставна, научна и културна институција единствена од ваков вид во Македонија и стана ценет славистички центар.

Со конечната поставеност Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура ги врши следниве дејности: Летниот семинар во Охрид со Научната конференција, лекторатите по македонски јазик во странство, издавачката дејност, а од 2006 година е воведена и организирана подготвителна настава по македонски јазик за странските студенти што се запишуваат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

На Летната школа за странски слависти и македонисти досега учествувале повеќе од 3000 учесници од над 45 земји меѓу кои истакнати македонисти, професори по македонски јазик и литература на странските универзитети, слависти, балканисти, преведувачи, научни работници и студенти што го изучуваат македонскиот јазик на нашите

лекторати во светот. Предавачи на летната школа беа најеминентни професори и научни работници од Македонија, со што стекна реноме на висококвалитетна школа. На научната конференција со свои прилози учествуваа низа истакнати светски имиња од областа на славистиката. Бројните зборници од оваа конференција се барана научна литература во славистичките центри.

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ја поддржува и наставата по македонски јазик на странските универзитети. Семинарот со поддршка на ректорската управа на Универзитетот води грижа за целокупната работа на лекторатите. Во моментов Семинарот испраќа 12 лектори на странските универзитети. Во останатите дваесетина универзитетски центри каде што се изучува македонскиот јазик наставата ја изведуваат странските македонисти што се редовни учесници на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Голем дел од нив се автори на учебници, научни студии, речници, преводи од македонски. Поради своите заслуги во областа на македонистиката дваесетина од нив станаа членови на МАНУ и почесни доктори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во оваа прилика дозволете да им се заблагодарам на несебичниот придонес на истакнатите научни работници: Рина Павловна Усикова, Зузана Тополињска, Нуло Миниси, Иван Доровски, Влобимјеж Пјанка, Радомир Ивановиќ, Кшиштов Вроцлавски, Волф Ошлис, почесни професори на Универзитетот, понатаму, Зоран Константиновиќ, Горан Калоѓера, Јон М. Думитру, Хусто Хорхе Падрон, Виктор Фридман, Алла Генадјевна Шешкен, покојните Франтишек Мареш, Јосип Хам, Рециналд де Бреј, Збигњев Голомб и други. Благодарноста ја упатувам и на сите учесници на Семинарот, кои преку бројни активности, а најмногу со претставувањето на македонскиот јазик, литература и култура во своите земји, покажале дека се вистински пријатели и лобисти на Македонија.

По повод 40-годишниот јубилеј на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, донесе одлука сите истакнати странски македонисти да бидат наградени со плакети и благодарници за својата досегашна дејност и да го предложи Семинарот и поединци од истакнатите странски македонисти за највисоки државни признанија.

На денот на одбележувањето на годишнината на Семинарот, во декември, ќе бидат наградени и македонските слависти без чии зајдови немаше да опстојува оваа институција.

Почитувани македонисти, тоа е скромно признание за ваквиот голем придонес за македонскиот јазик, литература и култура и за Македонија.

---

Во знакот на претстојниот светски славистички конгрес што 2008 год. ќе го организира Македонија, зголемен е интересот на славистите за следната земја – домаќин на светскиот конгрес. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со сиот свој потенцијал, ги поддржува подготовките на овој исклучително важен конгрес за нашата академска средина. Семинарот за македонски јазик, литература и култура се вклучува во подготовките за претстојниот конгрес и преку контактите со своите редовни посетители, ставајќи го на располагање и сето постигнато на тој план.

Почитувани,

Дозволете ми во оваа прилика да ја изразам благодарноста на сите што придонесоа овој јубилеј достоинствено да биде одбележан, пред сè на учесниците од земјата и од странство кои ги прифатија поканите за присуство, организаторите од нашиот Универзитет и други сродни институции, сите кои материјално и финансиски ја поддржаа оваа манифестација меѓу кои голема улога за прв пат имаа спонзорите.

Ми причинува особено задоволство што годинешниот, јубилеен Семинар, ќе се одржи во Конгресниот центар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје кој посебно е реновиран и адаптиран за оваа прилика. Конечно, по еден долг период, Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура доби свое заслужно место за одржување на Летната школа и Научната конференција.

Ви го честитам јубилејот посакувајќи успешна работа и пријатен престој во нашиот Охрид и Македонија.



**И З В Е Ш Т А Ј**  
**ЗА РАБОТАТА НА XL МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР**  
**ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА**

XL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура се одржа од 13 до 30 август 2007 година во Охрид во просториите на Конгресниот центар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје.

Оваа година Семинарот ја одбележа својата 40-годишнина од основањето и многу активности се одвиваат во знакот на јубилејот. На отворањето обраќање имаше ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски, а потоа следеше доделување на плакети и благодарници на заслужни македонисти од светот. Поздравни говори имаат претставниците од неколку делегации од различни земји кои зборуваат за значењето на Семинарот. Од името на руската делегација собирот го поздрави акад. Рина Усикова, од името на полската акад. Влојимјеж Пјанка, од името на чешката и словачката акад. Иван Доровски, од името на американската акад. Виктор Фридман и од името на хрватската проф. д-р Марко Самарџија, претседател на хрватскиот славистички комитет. Отворањето беше збогатено со изложба на книги од најновата македонистичка издавачка продукција, за којашто зборуваше Максим Каран필овски, со изданија што за учесниците на Семинарот ги подарија: Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Институтот за македонска литература, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Институтот за национална историја, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Филозофскиот факултет, Друштвото на писатели на Македонија и други. Потоа следеше предавањето на Томислав Тодоровски по повод јубилејот на Семинарот, *Пробивот на македонскиот јазик во славистичката наука и во наставата на странскиите универзитети*, а Милан Ѓурчинов ја промовираше монографијата *40 години Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура 1967-2007*.

По повод 40-годишнината од основањето, со указ на претседателот на Република Македонија Бранко Црвенковски, *Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура* при Универзите-

тот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е одликуван со високо државно одликување – Орден за заслуги за Македонија. Со Медал за заслуги за Македонија беа одликувани шест странски македонисти, долгогодишни учесници на Семинарот, за исклучителен придонес во афирмирањето на македонскиот јазик, литература и култура во своите земји и пошироко во светот: Рина Усикова, Влоѓимјеж Пјанка, Нуло Миниси, Иван Доровски, Хорас Лант и посмртно Франтишек Вацлав Мареш. Претседателот Џрвенковски го посети Семинарот на 20 август и ги врачи доделените одликувања.

Во рамките на Семинарот проф. д-р Виктор Фридман од Универзитетот во Чикаго беше промовиран во почесен доктор на Универзитетот *Св. Кирил и Методиј* во Скопје, поради исклучителни заслуги во областа на македонистиката.

Програмата на Семинарот беше реализирана во целост. На лингвистички теми се одржаа 7 предавања: Трајко Стаматоски, *Македонскиот литеатурен јазик во децениите на слободен живот*; Снежана Веновска-Анцевска, *Македонскиот јазик во XIX век*; Лилјана Макаријоска, *Јазичниоте особености на македонскиите црковнословенски ракописи*; Људмил Спасов, *За тојајниоте букви – творбично навраќање*; Томислав Треневски, *За некои тешковни состојби во современиот македонски јазик*; Елка Јачева-Улчар, *Ономастичките проучувања во Македонија во периодот од осамостојувањето до денес*; Славица Велева, *Преглед на зборообразувачките тенденции во македонскиот јазик*. Беа одржани 6 предавања од областа на литературата на: Георги Сталев, *Литеатурниот портрет на Аните Пойовски*; Ката Ќулавкова, *Македонскиот мешавински роман*; Нада Петковска, *Македонското современо драмско творештво*; Добрila Миловска, *Македонската писмена традиција од времето на св. Кирил Филозоф*; Михајло Георгиевски, *Македонското ракописно книжевно наследство*; Венко Андоновски, *Нашатализација на жанрот: Коѓа, како и каде е родена првата наратолошки конзистентна приказна во македонскиот деветнаесетти век*. Од областа на културата слушателите на семинарот проследија 3 предавања: Цветан Грозданов, *Живописот во црквата Св. Богородица Перивлејта*, Никос Чаусидис, *Тайан – дијахрониски преглед на митско-символичкото и обредното значење на тайанот во Македонија*; Кокан Грчев, *Помеѓу силиот и јазикот – македонската архитектура на времинот на вековите*. Од областа на историјата беа презентирани следниве теми: Блаже Ристовски, *Македонското дело на рускиот славист Пејтар Драганов*; Тодор Чепретанов, *Република Македонија од 1991 до 2001*; Иван Катарциев: *60 години од одржувањето на Вториот конгрес на македонската емиграција во Бугарија*. Од областа на етнологијата беше одржано едно предавање: Севим Пиличкова, *Чинот на свадбата во народните*

*приказни и едно предавање од областа на информатиката во примена на лингвистиката: Николче Мицковски, Мила Шопова: У $\bar{\imath}$ о $\bar{\imath}$ реба $\bar{\imath}$ а на македонска азбука и македонскиот право $\bar{\imath}$ ис во комију $\bar{\imath}$ терски софтвери.*

На годинашниов Меѓународен семинар учествуваа 93 слушатели од 23 земји (Австралија, Албанија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Германија, Италија, Јапонија, Канада, Полска, Романија, Русија, САД, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Финска, Франција, Хрватска, Чешка, Шпанија). За одбележување е квалитетот на учесниците што се покажа преку нивната дисциплина и присутност во голем број на сите активности. Учесниците на завршната вечера организираа мала приредба при што ги претставија своите преводи, на дваесетина јазици од поезијата на Гане Тодоровски, што ги работеа со своите лектори во текот на Семинарот. На Семинарот постоеше работна и пријателска атмосфера, а професионалните врски продолжуваат со низа активности – планирање на заеднички проекти (научно-истражувачки, преведувачки и др.), конференции, изданија и сл.

Главниот дел од наставата се одвиваше преку лекторските вежби. Семинаристите беа поделени во лекторски групи според три нивоа на познавање на јазикот. Лекторските групи за почетници ги водеа Роза Тасевска и Анета Дучевска, за среден курс: Станислава-Сташа Тофовска, Гордана Алексова, Лидија Танушевска и Марија Паунова. Напреднатиот курс за јазик го водеше Симон Саздов, а напреднатиот курс за литература Весна Мојсова-Чепишевска.

Наставата беше з bogатena и со изборни курсеви во траење од пет дена од: македонски јазик – фразеологија (К. Велјановска); македонска литература – македонскиот роман во периодот на транзиција (Лорета Георгиевска-Јаковлева); дијалектологија на македонскиот јазик (Марјан Марковиќ); археолошки толкувања на симболите и митовите во македонската култура (Никос Чаусидис); народни ора (Благоја Јованоски). Преведувачката работилница, воведена од минатата година, поради големиот интерес беше продолжена на 10 дена со по 1 час дневно и прошириена за уште еден јазик – полскиот. Во преведувачката работилница се работеше превод од македонски на английски и обратно (А. Дучевска), од македонски на руски и обратно (Р. Тасевска) и од македонски на полски и обратно (Л. Танушевска). Преведувачката работилница беше многу позитивно оценета од учесниците зашто оваа форма на работа е особено корисна за странците што го учат македонскиот јазик токму со таа цел – за превод.

За првпат на Семинарот беше организирана тркалезна маса *Лекторијаште по македонски јазик*, на којашто лекторите што ги испраќа Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура на странските универзитетите во светот дадоа информација за својата

работка. Оваа средба на лекторите беше убава можност тие да се запознаат меѓусебе, да кажат каков е интересот за изучување на македонскиот јазик во центрите во коишто работат, какви нови содржини внесуваат во наставата. Истовремено тие си ги исказаа и проблемите коишто им се заеднички: недостаток на литература во лекторатите, потреба од техничко-нагледни средства, финансиски проблеми, проблеми со сместувањето и сл. Како заеднички заклучок по оваа точка беше констатирано дека надлежното министерство не води доволно грижа за нашите постојни лекторати, а воопшто не води грижа за отворање на нови. На средбата присуствуваа и бројни наши колеги од странство коишто предаваат македонски јазик коишто се вклучија и во дискусијата. Оваа тркалезна маса беше една можност на лекторите да им се претстават некои нови изданија. Учебникот на Роза Тасевска *Македонски со мака* го промовираа Рина Усикова и Анета Дучевска. По долго време Семинарот издаде нов учебник за странци што наиде на многу добар одзив кај семинаристите, а и сите наши лекторати веќе работат по него. На средбата на лекторите беше претставенаи *Граматика на македонскиот стандарден јазик* од Лилјана Минова-Ѓуркова изадена на английски јазик, промотор Анета Дучевска и *Македонско-руски разговорник. Низ разговор со изговор* од Олга Пањкина што го промовираше Роза Тасевска, а беа прикажани и другите нови изданија на Семинарот.

Културната програма на годинешниот семинар беше особено високо оценета. Беше претставено творештвото на истакнатиот македонски писател Михаил Ренцов, преку разговор со Лидија Капушевска-Дракулевска. Сликарот Владимир Георгиевски преку видео-презентација и со текст го претстави своето ликовно дело и на учесниците им подари постери од неговите дела. Со културното богатство на Охрид учесниците на годинашниот семинар се запознаа преку разгледување на градот, посета на куќата на Робевци, црквата Св. Софија, Галеријата на икони, античкиот театар, Плаошник, со предавање на археологот Паско Кузман. Беше организирана и посета на отворањето на Струшките вечери на поезијата. Учесниците на Семинарот ја посетија и изложбата на илуминации од старите ракописи на охридската збирка од Заводот и Музеј-Охрид. Извонредно беше оценет концертот на групата *Баклава* што изведе македонски изворни песни.

Во културната програма беа прикажани неколку македонски филма, по барање на учесниците. На семинаристите им беше претставена и компјутерската програма за пребарување *Најди*. За учесниците на Семинарот фондацијата *Рамковски* организираше две презентации: филмови за К. П. Мисирков и за Петре М. Андреевски, со поетско читање, а на учесниците на Семинарот им беа подарени и книги и електронски запис на делото *За македонците работи*.

За учесниците на Семинарот беа организирани две еднодневни екскурзии, едната со брод во Св. Наум, со предавање за манастирот на Сашо Коруновски и една во Битола со посета на Хераклеја и Музејот на Битола и со разгледување на градот. Оваа екскурзија учесниците имаа можност да го посетат и Преспанското Езеро со ручек во Претор што го приреди градоначалникот на Ресен. За учесниците на Семинарот и на Научната конференција беше организирано ноќно крстарење по Охридското Езеро.

Оваа година беше одржана XXXIV научна конференција, активност што традиционално се одржува во рамките на Семинарот. На отворањето на конференцијата беа промовирани некои позначајни македонистички изданија меѓу двата семинара: учебникот по македонски јазик за странци од Волф Ошлис: *Lehrbuch der makedonischen Sprache in 50 Lektionen* (промотор: Драги Стефанија); романот *Големајта вода* од Живко Чинго на руски јазик преведен од Олга Пањкина (промотор: Весна Мојсова-Чепишевска); прирачникот *Прејзлед на видскиште форми на юочекстийте глаголи во македонскиот јазик* од Катерина Велjanовска, Анета Дучевска, Лидија Танушевска, Станислава-Сташа Тофовска (промотор: Славица Велева); зборникот трудови од Руската академија на науките за *Втората светска војна во литература* (промотор: Димитрија Ристески).

Работата на XXXIV научна конференција се одвиваше во две секции. Лингвистичката секција работеше на три теми: 1. *Културно-јазичниште интерференции во македонскиот јазик во словенски и балкански контекст*; 2. *Традицијата и иновациите во македонскиот јазик во споредба со другите словенски јазици*; 3. *Јазикот на црковнословенската писменост во Македонија во XIII и XIV век*. Координатор на лингвистичката секција беше Лилјана Макаријоска. На оваа секција учествуваа 27 референти, а од нив дури 17 од странство (2 од Албанија, 1 од Германија, 1 од Јапонија, 1 од Чешка, 3 од Русија, 2 од Бугарија, 2 од Полска, 2 од САД, 2 од Србија, 1 од Финска). Литературната секција работеше на три теми: 1. *Книжевното дело на Живко Чинго*; 2. *Традиција и иновација во македонската литература*; 3. *Интеркултурна комуникација / миграциска естетика*. Координатори на литературната секција беа Валентина Миронска-Христовска и Лорета Георгиевска-Јаковлева. На оваа секција учествуваа 25 референти, а од нив 8 од странство (2 од Бугарија, 1 од Германија, 1 од Полска, 2 од Русија, 1 од Словенија, 1 од Чешка).

За одбележување е з bogатената издавачка дејност на Семинарот којшто во јубилейната година, покрај редовните три изданија на зборници од предавањата и научната конференција на претходниот семинар, ги издаде следниве книги: *40 години Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура 1967-2007*, Редакција Е. Црвенковска,

М. Карапиловски, Р. Тасевска, Б. Велјановска, Скопје 2007; Роза Тасевска, *Македонски со мака, йочетиен курс*, Скопје 2007; Катерина Велјановска, Анета Дучевска, Лидија Танушевска, Станислава-Сташа Тофовска, *Преглед на видскиите форми на јоческите глаголи во македонскиот јазик*, Скопје 2007; Добрila Миловска, Нина Анастасова-Шкрињариќ, *Прирачник по средновековна и народна македонска книжевност*, Скопје 2007; *Библиографија, Предавања на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура од 1987-2007 год.*, уредници: Емилија Црвенковска и Владимир Тодоров; *Библиографија, Научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура од 1987-2007 год.* (во печат). Беше издадена и двојазична (македонски и англиски) брошура за Семинарот којашто беше испратена до сите дипломатско-конзулатарни претставништва во земјава.

Изданијата на Семинарот – *Зборникот предавања од XXXIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XXXIII научна конференција – лингвистика и XXXIII научна конференција – литература* се достапни во електронска форма на веб-страницата на Семинарот.

За прв пат во своето постоење информација за Семинарот е објавена и на странски веб-страници, благодарение на помошта од нашите колеги во странство. Реклама за семинарот е објавена на веб-страницата на Британската асоцијација на слависти ([www.basees.org.uk](http://www.basees.org.uk)), како и на најчитаната американска лингвистичка веб-страница Лингвистлист ([www.linguistlist.org](http://www.linguistlist.org)) и на веб-страницата на Универзитетот во Чикаго. Веројатно и оваа реклама има свој придонес во зголемувањето на бројот на учесници што со самофинансирање го следеа Семинарот (13 учесници).

На крајот беше спроведена анонимна анкета во која слушателите даваа мислења, сугестиии, пофалби и критики. Сите препораки ќе бидат земени предвид при организирањето на следниот семинар.

За организацијата на Семинарот во текот на целата година се грижеше секретарот Благица Велјановска, а Ректоратот даде добра логистичка поддршка во луѓе и во опрема и обезбеди подобри услови за сместување на учесниците. Учесниците на Семинарот, како и предавачите, изразија задоволство што отсега Семинарот ќе може да работи во Конгресниот центар на УКИМ, простор што обезбедува полесно резлизирање на сите активности и дава можност за дружење меѓу семинаристите.

И на крајот, покрај сите позитивни работи што се случија ова лето во Охрид, изостана слухот на финансierите. За жал, некои од надлежните министерства не покажуваат доволно разбирање за важноста на оваа манифестација којашто веќе 40 години ја афиримира Македонија

---

низ целиот свет. За одбележување е што големо разбирање покажаа некои стопанственици и обезбедија значителна финансиска поддршка преку спонзорства, со што беа збогатени програмските содржини на Семинарот. Во оваа пригода изразуваме голема благодарност до ИК банка, Комерцијална банка и Заводот за испитување на материјали и развој на нови технологии од Скопје, што имаа слух за важноста на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и несебично го поддржаа.

*проф. д-р Емилија Џрвенковска  
директор на Меѓународниот  
семинар за македонски јазик,  
литература и култура*



**ПОВОДИ**



**Волф Ошлис**

## **МОМЕНТИ И АСПЕКТИ НА ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКАТА ЗАЕМНОСТ НИЗ ВЕКОВИТЕ\***

„На светов има само две вечни институции:  
Охридскиот Семинар и Московскиот КГБ“  
(Шега на семинарската прослава 1991)

Меѓународниот Семинар за македонски јазик, литература и култура го слави 40-тиот роденден! Од историјата на бившите социјалистички држави во Источна Европа знаеме колку опасни понекогаш можат да бидат токму тие 40-ти годишнини, но оваа опасност постои само на политичкото поле. Во науката, пред сè во нашата Македонистика, 40 години постоење на овој Семинар се најдобриот повод да се радуваме и да се гордееме!

И да се скршаваме – на скромните почетоци, кои и тогаш биле оптимистички, на великаните што нè придружиле во нашите први чекори во Македонистиката, на долгот спомен лектори и предавачи, на семинарската работа и семинарските веселби, на предавањата и излетите – на сè што сме го доживеале во прекрасните денови во Охрид.

Да, ние сме ОМН – Обединетите Македонистички Нации! И затоа – ајде да го сфатиме 40-тиот роденден на Семинарот како поттик да размислеваме што би можеле ние да му подариме на Семинарот. Македонистиката не е еднонасочна улица; во секоја земја има нешто за откривање во духот на една заемност: Ние не сме и нема да бидеме првите од наши земји што влегоа во поблизок контакт со Македонија. Какви придонеси кон општата Македонистика дадоа научници, писатели и други од нашата национална средина? Дали не се овие придонеси темелите на една, меѓународна компаративна Македонистика.

---

\* По повод 40-годишниот јубилеј на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, проф. Волф Ошлис напиша текст во кој дава преглед на македонистичките истражувања во Германија. Редакцијата на овој зборник реши текстот да го вклучи во рубриката *Поводи*. Мы благодариме на авторот за овој вреден подарок.

Во 1975 г. за прв пат дојдов на Охридскиот семинар, неколку години подоцна бев првиот странец кој држеше едно предавање со тематика која до ден-денес ме интересира: германско-македонските односи. На почетокот и самиот бев изненаден колку широки и разновидни биле тие, а уште поизненадени беа „домаќините“ во Охрид. Сè уште се гордеам со тоа дека еднаш Божидар Видоески пред сите семинаристи ми заблагодари за мојот придонес на ова поле.<sup>1</sup> Тогаш за прв пат забележав дека еден македонист секогаш е и бранител на Македонија. Во мај 1983 напишав еден прилог за Македонија, конкретно: мала полемика против еден бугарски автор, и овој прилог имаше огромно „ехо“ низ Југославија и пред сè, во Македонија.<sup>2</sup> Тогашниот дописник на Танјут кој ја отвори полемиката и за неа соопшти, подоцна ми раскажа дека во текот на четири недели непрекинато му се јавувале македонските медиуми за да добијат од него поконкретни информации за германскиот автор и неговите ставови. Во меѓувреме ги користам сите можности – семинарот, семинарските научни дискусиии, предавањата на Скопскиот универзитет, конгресите на МАНУ и др. – за да соопштувам за новооткриени, засега непознати аспекти од македонско-германската заемност. Исто така, дури и повеќе во Германија – дури до радиоемисии со македонска музика и македонски гости, сè на живо, кои ги направив во текот на 1990-тите години. Сега јас сум пензионер, барем официјално, но, вистински работам повеќе од порано, и се радувам дека сега го имам времето за да се занимавам подлабоко со актуелните случајувања и развитоци во Македонија и да наоѓам „клиенти“ за своите напори. Македонија постојано е една занимлива тема, еден македонист секогаш е „на штрек“ и токму така треба да биде: Македонистите се мултиплектори на Македонија таква каква што беше во минатото, каква што е во современоста и каква што ќе биде во иднината. И сега ѝ благодарам на управата на Семинарот за можноста да пишувам едно кратко резиме.

### **„Германскиот“ Александар Македонски<sup>3</sup> и другите**

Дали не беа направени првите истражувања за античките Македонци од Германци? И не беа ли од нив напишани најбитните биографии на Александар? Колку само пати во историјата на германската драмска литература не беше поставен на сцената, имено, ликот на овој светски македонски крал? Меѓутоа, да бидеме чесни: Првиот биограф беше, се разбира, Римјанинот Квинтус Курциус Руфус (+ 53 н.н.е.) чии десет книги

<sup>1</sup> Волф Ошливс: Македонија во германската научна литература, во: Нова Македонија 20./21.8.1983

<sup>2</sup> Волф Ошливс: Бугарските невистини за Македонија, во: Нова Македонија 20./21./22./23.5.1983.

<sup>3</sup> Волф Ошливс: „Германскиот“ Александар Македонски, во: Македонско време бр. 125-126/2005, 26-27.



Антон Фридрих Бишиング

за делата на Александар се основата за секој наследник кој се занимавал со Александар и неговите Македонци.

Кои биле старите Македонци? Грците одамна тврдат дека тие биле Грци. А зошто тогаш Македонците од античките Грци биле нарекувани „варвари“? Бидејќи не зборувале грчки, туку македонски и нити биле Грци туку Македонци – вели германскиот географ Антон Фридрих Бишиинг (1724-1793) во својот „Опис на земјата“ од 1788 г.: „Македонците го имале својот сопствен јазик што со грчкиот јазик нема ништо заедничко. Во древните времиња Македонија била независно кралство чии граници големиот Александар бескрајно ги раширил“.

Подетална е книгата на германскиот историчар Лудвиг Флате (1799-1866) „Историја на Македонија и на империите со кои владееле македонски кралеви“ (Лајпциг 1832), во која авторот исцрпно докажуваше дека, можеби, Грците и Македонците во, речиси, праисторијата го имале истиот корен, но дека тие, долго пред времето на Филип и Александар, станале сосема различни народи и култури. И Македонија по смртта на Александар, вели Флате, „се врати кон својот своевиден и затворен живот“.



Јохан Густав Дројзен

Со ликот и делото на Александар опширно се занимавал германскиот историчар Јохан Густав Дројзен (1808-1884) кој во 1833 г. ја објавил својата обемна книга „Александар Големиот – Биографијата“. Околу 40 години подоцна излегла една преработена верзија на книгата во која Дројзен го описува Александар како „јуначки Титан“, кој извршил „преврат од историско-теолошко значење“. Зошто „историско-теолошко“? Бидејќи, според Дројзен, син на еден пруски протестантски свештеник дури со Александар беа дадени првите „поттици“ за подоцножната Римска Империја и за христијанството. Се разбира,

сегашните германски историчари не се сосем „среќни“ со Дројзеновата интерпретација на Александар (иако таа пред три, четири години доживеа едно ново издание).

Ликот на Александар пред сè ги привлекуваше поетите, од кои првиот беше Лудвиг Амандус Бауер (1803-1846) и неговата драма од 1836 г. „Александар Големиот“ – сценска обработка на биографијата од



Лудвиг Амандус Бауер

Курциус Руфус, со поголемо акцентирање на македонско-грчката спротивност: „Сега тебе те слушаат Македонците/ кои се сеќаваат оти оние луѓе/ не нè сметале достојни за грчкото име/ кога Александар, братот на татко ти/ се јавил на натпреварат во Олимпија“.

Можеби најинтересен драмски автор е Германецот Курт Лангенбек (1906-1953), кој во 1934 ја објави својата трагедија „Александар“. Лангенбек, драматург во „Баварскиот државен театар“ во Минхен, бездруго бил надарен драмски автор, но премногу амбициозен и затоа и премногу сервилен кон Хитлеровиот режим. Сосема според идеологијата на нацистите, тој се борел за „преродбата на драмата од духот на времето“. Од тоа

произлезе еден долг и оistar конфликт со старата гарда на германските театрарски критичари. Веројатно Лангенбек сакал да им покаже на критичарите како треба да изгледа една вистинска драма, и резултат на неговите напори е токму трагедијата „Александар“. Драмата ги опфаќа последните три години во животот на Александар, значи од 325 до 323 п.н.е. Војската стои во Индија, но војниците не се задоволни: „Води нè дома! Ликувајќи сакаме назад каде што татковината нè прегрнува“. Растројанието им е препоголемо: „Кралу, дај ни за Македонија, врати ни ја земјата на нашата сила, земјата на нашата крв и нашите срца“.

По Александар дојдоа Римјаните па Византиса па Словените. Пред сè нивната културна историја е вплетена во толку легенди што Германците веќе во 18-тиот век, значи, почнувајќи со дејствувањето на Август Лудвиг фон Шлецер (1735-1809), се заинтересираа

што од овие легенди може да биде сфатено како научно потврдена вистина. Со поглед на тоа се трудовите на Германката Хилдегард Шедер (1902-1984), особено битни<sup>4</sup>, иако ова испитување на почетоците на словенската култура сè уште не е совршена. Но, неколку неспорни факти беа исказани од германски слависти, на пример од Алојс Шмаус (1901-1970) кој на македонската книжевност ѝ го дал општословенскиот примат: „Македонија се пофали со право дека е колепка на јужнословенската литература. За Србите и Бугарите



Хилдегард Шедер

<sup>4</sup> Hildgard Schaefer: Geschichte und Legende im Werk der Slavenmissionare Konstantin und Method, Historische Zeitschrift Bd. 152 (1935), 229-255.

заедничката основа беше дадена со дејноста на апостолите Кирил и Методиј. По смртта на Методиј (885) и по прогонувањето на нивните ученици од Морава во Охрид се образуваше еден важен духовно-литературен центар што набргу одигра една битна улога во процесот на христијанизирањето и во јужнословенската писменост. Поради својата географска положба ова подрачје беше определено благословно да дејствува во духовниот живот на Јужните Словени.<sup>5</sup>

Исто така Рајхолд Траутман (1883-1951) по војната, во 1948 г. пишуваше дека мајчиниот јазик на Кирил и Методиј е македонски<sup>6</sup>, додека Алфонс Маргулиес (1867-1928) рекол дека „конзервативната Охридска книжевна школа делумно ги заштитила Македонците од тугите јазични влијанија“.<sup>7</sup>

### „...што загубила Европа!“



Себастијан Брант

Во 14-тиот век Македонија беше освоена од Турците – еден шок за Европа и пред сè, за Германците. Нивните чувства и жалења биле истакнати во една од најпопуларните книги од тоа време, „Бродот на будалите“ од германскиот автор Себастијан Брант (1457-1521). Брант бил славен правник и императорски советник, истовремено и успешен автор кој до ден-денеска не е заборавен: Среде јужногерманскиот град Нирнберг стои една чешма која споменува за него и за неговата книга. Во книгата „Бродот на будалите“ Брант опишувал „што има загубено Европа за кратко време: две империи, многу кралства, бројни моќни земји и градови кои му се познати на целиот свет“ – меѓу нив, се разбира, исто така и Македонија, и тоа не како најмалата загуба за Европа.

Македонија, се разбира, не беше „загубена“ за Европа, и тоа го знаеле Германците, што беше заслугата на Ханс Дерншвам (1494-1567). Тој беше главниот претставник на славната трговска куќа „Фугеровци“ во градот Аугсбург, која беше стопански ангажирана низ сета источна

<sup>5</sup> A. Schmaus: Die Dichtung, во: Herbert Oertel (Hrsg.): Mazedonien – Leben und Gestalt einer Landschaft, Berlin 1940, 92-114.

<sup>6</sup> Reinhold Trautmann: Die slavischen Völker und ihre Sprachen, Leipzig 1948, 32 ff.

<sup>7</sup> Alfons Margulies: Historische Grundlagen der südslavischen Sprachgliederung, Archiv für slavische Philologie 48 (1926), 197-222 .


Европа и токму тогаш, во средината на 16 век, таа имаше огромни тешкотии со турскиот султан, значи, со новиот господар на целиот Балкан. Во месец јуни 1553 г. Фугеровците испратија една делегација во Цариград за да склучи договор со турските власти. Со оваа делегација патуваше Дерншвам низ Србија, Македонија и Бугарија и пишуваше еден дневник за својата екскурзија. Како лектира, неговите описи се здодевни, бидејќи авторот е извонредно педантен. Но, можеби, токму поради тоа тие се од научна вредност – преполни со точни податоци, географски имиња, набљудувања на борбите на словенските ајдуци против Турците итн.



Себастијан Минстер

Еден пријател на Дерншвам беше истакнатиот германски картограф Себастијан Минстер (1486-1552) кој во 1544 г. ја нацрта првата современа и мошне детална карта на Македонија која ги содржи сите големи градови на Македонија: Воден, Битола, Преспа, Струга и др. Далеку подобри беа картите кои двесте години подоцна беа нацртани од (веќе споменатиот Антон Фридрих Бишинг. Од него имаме една многу убава карта под насловот „Подрачјето Македонија“ со точни граници, маркирани градови и реки, историски податоци за

воени судири и општи податоци како на пример: „Во Македонија нема поштенски сообраќај“.



Хајнрих Стефани

Значи, Германците беа информирани од германски книги, карти и други извори, што се Македонците и каде се наоѓа Македонија. И тоа важеше и обратно: Македонските трговци и занаетчиј оделе дур до јужногермански панаѓури и од Германија во Македонија биле внесени нови наставни методи како на пр. „гласовен (звукен) метод“ за почетно читање. Овој метод беше еден изум на германскиот теолог Хајнрих Стефани (1761-1850 и имаше огромно влијание меѓу речиси сите Словени.<sup>8</sup>

### Германците за Македонија во 19 век

Како нашите германски „предци“, поранешните македонисти, го гледаа и го третираа јазикот на Македонците? Одговорот ни дава бројни податоци за стручниот и личниот профил на

<sup>8</sup> Ристо Кантарџиев: Историја на образоването и просветата во Македонија, Скопје 2002, 126.

оние што далеку пред нас ги истражувале околностите во Македонија, иако повеќето од нив всушност немале ни слух ни осет за едноставниот факт дека живи луѓе го зборуваат својот жив јазик. Токму со оглед на македонскиот јазик, можеме да откриеме неколку различни типови кај раните германски македонисти што беа активни на крајот на 19 и на почетокот на 20 век.

На Балканот живееле доста германски наставници и свештеници што работеле во Цариград или во Солун. Тие знаеле дека Солун се наоѓа во Македонија, но тоа за нив било сосема небитно. Битни биле службата во германското училиште, излетот со „железницата Салоник – Монастир“ за Струмица кон тамошните Германци, посетата во „Искиб“ кај „малата германска колонија“ и така натаму. Макс Брунау, пред Првата светска војна протестантски свештеник во Солун, во 1925 г. ја објави својата книга „Германците во Македонија“. „Македонија“ беше за него „уредничката област на германскиот конзул во Солун под турска власт“, жителите беа „Бугари“, Илинденското востание „бугарското востание“, а за македонскиот јазик Брунау ќе го каже следново: „Јазично се Бугарите и Србите толку близку оти македонскиот бугарски јазик од двете племиња е прогласен како свој сопствен јазик со мали дијалектни промени, и затоа јазикот не е битен белег за луѓето“.



Колмар Вилхелм Леополд Фрајхер фон дер Голтц

Еден сличен тип како Брунау, но далеку повлијателен беше генерал фелдмаршал Колмар Вилхелм Леополд Фрајхер фон дер Голтц (1843-1916), долги години најголемиот советник на тursкиот „аскер“. Од него ја имаме книгата „Излет низ Македонија“ од 1894 г., еден туристички опис на Македонија, можеби малку над просекот на ваквите творби, но не премногу занимлив од македонистичка гледна точка. Неговите историски белешки – за Александар, Самуил, Борис, Душан и други – го покажуваат како доста образован човек, неговите политички белешки за „српската пропаганда“ во Македонија како внимателен набљудувач на положбата, но општо земено Словените, а камоли Македонците, него воопшто не го интересираат – дури „Искиб“ за него е „еден чисто албански град“. Всушност Голтцовата книга е интересна само од гледна точка на железниците, кои на крајот на 19 век биле изградени пред сè од Германци и од кои германската јавност сметала дека тие се најважниот „влез“ во Балканот.

Тогаш, пред 100 или повеќе години, цела Европа дискутираше за „македонското прашање“, и имено кај Германците бараа едно „сообра-

ќајно-политичко решение“ на ова „прашање“: Македонија мора да биде целосна и мирна – само поради современите или идните железници на овој простор.<sup>9</sup>



Херман Вендел

Сосема спротивно мислење имаше – и пишуваше – Германецот Херман Вендел (1884-1936), во 1912 г. Најмладиот пратеник во германскиот Рајхстаг (Парламент) и до денешен ден славен како најдобриот познавач на Балканот во Германија и западна Европа. Како изразит србофил, Вендел беше еден претставник на оној став што го изразил веќе сто години порано германскиот историчар Леополд фон Ранке и што гласи кај Вендел вака: „Срби, Хрвати и Словенци један су народ (...), ако Југословени нису један народ, онда нису ни Немци“. Штом Вендел го споменува „српскиот народ“, тогаш тоа секогаш на некој начин ја подразбира „водечката улога на Србите кај јужните Словени“, исто во односот кон Македонците, како што пишуваше тој во својата книга „Македонија и мирот“, објавена во 1919 г. За Вендел Србите навистина биле најсвесните народ на Балканот – јунаци во војната, родени демократи во мирот – но, за жал, Србите, вели Вендел, биле долго време најомразениот народ во очите на големите сили, и затоа за Македонците секогаш беше покорисно сами да се декларираат како „Бугари“, без да имаат определено национално чувство за една ваква декларација; а самото декларирање, започнато без каква било пробугарска определба, подоцна стануваше „постојана навика“. И (вели Вендел понатаму) „националната неопределеност на Македонците“ исто така се изразува во нивниот однос кон сопствениот јазик: Македонците не се ниту Срби, ниту Бугари – тие се (како и нивниот јазик) една развојна „предформа“ на Србите и на Бугарите, една мешаница од народот со една мешаница на јазикот што може да се развива, јазично и национално, во едниот или во другиот правец. Етничката самобитност на Македонците, макар подразвиена, е за Вендел неоспорен факт, и „под влијание на воспитанието, навиката и околината, тие лесно можат да се претворуваат во добри Срби или во добри Бугари“. Но, најдоброто решение на „македонското прашање“ бил еден „општобалкански сојуз“ во кој сите балкански народи слободно ќе можат да ги развиваат своите природни можности и духовни способности.

<sup>9</sup> Martin Hartmann: Zur mazedonischen Frage, во Grenzboten II 1908, 397-401,

Ретроспективно гледано, ставовите на Вендел се еден вид политички романтизам, но токму како таков овој романтизам беше едно предизвикување за бројните „македонски“ друштва, клубови итн. кои тогаш дејствувале во Германија и во Австроја, постојано повторувајќи го официјалниот став на Софија, дека „секој што во Македонија е Словен, тој е Бугарин“. Имено, во оваа смисла дојдоа веднаш реакции на Венделовите публикации, кои не се интересни, макар типични за тогашните состојби на германските универзитети, од кои неколку – Бреслау, Хајделберг, Минхен и др. – имале доста големи бугарски „колонии“.



Карл Штруп

Една слична еманципација на Македонците како Вендел, значи, живот во рамките на една балканска федерација, бараше и Германецот Карл Штруп (1886-1940), денеска горе-долу заборавен, но во свое време еден славен правник, стручњак за меѓународно право, чие поголемо влијание на катадневната политика на државите му беше голем идеал. Една своевидна демонстрација на ставовите на Штруп е неговата книга „Правната положба на Македонците во Југославија“, 1929, објавена на француски јазик во Париз. Во оваа книга Штруп тврди дека Македонците, со

оглед на нивна народност, религија и јазик не се Срби, и тоа тој го докажува врз основа на една фантастична историја на Македонците од античките времиња, сè до современоста. Предноста и истовремено слабоста на книгата е дека сè што го пишувал Штруп, на некој начин го црпал од други автори, и во тој однос тој бил работлив до крај, давајќи му на читателот еден опсежен преглед на дискусиите што тогаш биле во оптек. Но, така тој го избегна децидниот одговор како е тоа со јазикот на Македонците. Притоа, тој беше повеќе или помалку наклонет кон претставата дека јазикот на Македонците е многу сличен на бугарскиот јазик. Тој опсежно го цитира германскиот романист и бугарофил Густав Вајганд (1860-1930), од кого знаеме дека за него воопшто не постоел никаков „македонски“ јазик, туку само бугарскиот јазик – со „единствена разлика кај акцентот во централномакедонските дијалекти“.<sup>10</sup> Меѓутоа, со јазичниот аспект Штруп всушност не се занимаваше, бидејќи неговиот став кон „македонското прашање“ беше дека Македонците „во смислата на договорот за малцинствата од 19 септември 1919 г. се едно етничко малцинство“, со оглед на нивното „национално чувство“ (*le sentiment national*), дури еден „македонски народ“ (*le peuple macédonien*). Најдобро

<sup>10</sup> Gustav Weigand: Ethnographie von Makedonien, Leipzig 1924.

решение би било, според Штруп, една „независна македонска држава“ (un État indépendant macédonien) или „една федерална југословенска држава што ги опфаќа различните елементи на денешното Кралство на Србите, Хрватите и Словенците, на Македонија и на Бугарија, со исклучок на Грција“.

Сите овие публикации имаат своја вредност, пред сè поради многубројните фусноти и долги списоци на цитираната литература – читај ја едната и познавај ги другите. Можеби, тие денеска можат да служат како повод или поттик за една од наредните научни дискусиии да се занимаваме со улогата на бројните филства и фобства со кои беше дискутирано таканареченото „македонско прашање“.

### **Илинденското востание и германската јавност**

Кога ќе ги прегледаме бројните германски гласови за Илинденското востание<sup>11</sup>, секогаш ќе најдеме две контрадикторни тенденции: За прво, Македонија е една „несреќна земја и реформите коишто биле договорени во Мирцштег засега немале ниедна корист за неа.<sup>12</sup> За второ: „Македонското востание беше еден „инсцениран бугарски пуч“ можеби една реакција на очајанието, но сигурно ниеден потег кон подобрување на состојбите.<sup>13</sup> Главната причина на востанието беше сè поочигледниот распад на Османската империја, значи, онаа „празнина“ во европскиот систем на државите кој треба да биде исполнет.<sup>14</sup> Немирите во Македонија се толкави и толку заплашувачки, што на пример Хабсбуршката империја би требало сериозно да размислува дали не би било подобро ако таа поради „пацификацијата на Македонија ја окупира земјата.“<sup>15</sup>

Во Илинденското востание Германија само индиректно беше инволвирана, преку германската дијаспора во Солун. Таму живееше една германска колонија што го доживуваше востанието само како ’ужасно бугарско востание‘. Тоа може да се види во некои мемоари и во слични публикации од Германците во Салоник, како што тие го нарекуваа овој град. Одредени аспекти за балканските настани беа потенцирани и подвлечени, пред сè, од социјалдемократското списание ’Ноје цајт‘ (Ново време), исто така во германските весници ’Ди цукунфт‘ (’Иднина‘) и ’Мерц‘ (’Март‘).

<sup>11</sup> Волф Ошлив: Илинденското востание, балканската положба и германските списанија од 1903-та година, во: Максим Карапиловски, ур.: XXX научна конференција, Скопје, 2004, 39-44.

<sup>12</sup> Chr. D. Pflaum: Der Stand des Balkanproblems, Grenzboten IV/1907, 57-67.

<sup>13</sup> Karl Dieterich: Griechen und Bulgaren im Kampf um Makedonien, Grenzboten IV/1905, 341-348.

<sup>14</sup> Julius Patzelt: Die orientalische Frage, Grenzboten III/1903, 125-133, 196-205, 260-269, 319-328.

<sup>15</sup> Wilhelm Edler v. Wannisch: Österreich-Ungarn, Russland und die makedonischen Wirten, Österreichische Rundschau 5, 1. September 1907, 318-324.



Максимилијан Харден

‘Ди цукунф‘ излегувал од 1892 до 1922 година, негов основач бил Максимилијан Харден (1861-1927), највијателниот публицист во своето време. Најспорниот ‘Мерц‘ излегувал од 1907 година до 1917 година во Минхен. Основан бил од Алберт Ланген. Тиражите на двата весника биле скромни, но нивното политичко и културно влијание било огромно, затоа што во нив пишувале најистакнати поети, писатели и публицисти од Европа, од Херман Хесе и Анатол Франс, до Максим Горки и бројни други интелектуалци. Харден го критикуваше игнорантскиот однос на тогашната меѓународна заедница, што ништо не знаела за тоа што претставувала Македонија во минатото и за време на актуелните настани. На тоа тој алудирал со своите иронични забелешки кон настаните по Берлинскиот конгрес од 1878 година. „Македонија им пречеше на претставниците на семоќната мудрост само на кратко. Балканската власт на Филип, светската империја на Александар, римското време со Македонија прима и секунда, борбите на Бугарите, Византијците, Србите, Венетите и Турците, одамна беа заборавени. И Конгресот мислеше дека Грците, Турците, Бугарите, Романците, Албанците и Србите што сега живеат долж Вардар и Струма, во вилаетите Солун, Монастир и Косово, ниту се опасни, ниту се занимливи“.

Вториот аспект беше дека Македонија, за разлика од Албанија и другите области, не беше ниту мала, ниту сиромашна. Еве како за тоа пишува во ‘Мерц‘: „Со Македонија положбата е поинаква, бидејќи таа претставува еден месен залак, една богата и бериќетна земја, што поседува еден излез на море и едно светско пристаниште во Солун. На Македонија ѝ се здодеала младотурската власт, чија колепка еднаш била (...) и туѓите пропаганди ја поддржувале мислата за ослободување од Турција со децении“.

Третиот аспект било самото Илинденско востание, кое за Максимилијан Харден било исто толкова несреќа колку и за Крсте Петков Мисирков, иако тоа било единствено чаре за Македонците: „Македонските бегалци во Бугарија формираат комитети за ослободување на татковината. И Грците и Србите дејствуваат за македонската кауза. Попусто. Востанијата ќе бидат задушени, ветувањата за реформи, дадени од највисоки места, неисполнети (...) За писателите сега има доста работа, за Македонија нема спас. Од пролетта до есента 1903 година читаме за борбите меѓу турскиот аскер и востаниците. Комитите дејствуваат со експлозив против железниците, параходите, банките, поштите. Турците

изгореа 12.000 куки, ограбуваат села, силуваат и го затвораат секој кој им е сомнителен (...). Во трите вилаети ништо не се подобрува, а христијанските жители не плачат потивко“.

Харден и другите автори без сомнение чувствуваат и изразувале едно определено сочувство со жртвите на турските зулуми. Но, кои биле тие христијански жители поконкретно? Ниту Харден, ниту некој друг споменувале дека тие се Македонци. За тогашните германски публицисти постоеше само „трите турски вилаети што во Европа важеле како географски термин Македонија“. Ретко се јавува едно мало сомнение, на пример, кај Харден, штом со изразена дистанца цитира грчки статистики, според кои „Македонија и Тракија се грчки провинции во кои мнозинско население е грчкото, значи 650.000 Грци и 360.000 други христијани“. Харден и другите автори не ги знаеле Македонците, но добро ја знаеле вредноста на Македонија и ги почувствуваат аспирациите на соседите кон неа: „целосна поделба на европска Турција“, значи и на Македонија. Ги знаеле и трите средства за реализација на овие аспирации: црковна политика, школска политика и пропаганда за наводно угнетуваните 'браќа' зад границите.

Во германската јавност, онаа интелектуалната, постоеше интерес за карактерот на Балканските војни, а растеше и чувството дека во Македонија не живеат Бугари. Така на пример констатирал „Мерц“ од 1912 г.: „На македонските граници чекаат, подгответи за влегување, посилната Бугарија и послабата Србија (...). Младотурците ги пропагирале своите програми за културата и еднаквоста, а мирните македонски селани со задоволство ја прифатиле кусата фаза на надеж. (...) Но, сега, Македонија, која има многу поинтелигентно население и побогати природни ресурси од соседите, навистина е зрела за еманципација“.



Карл Емил Францоз

### **Германската Македонистика пред и во Првата светска војна**

Кај Германците на почетокот на минатиот век владееше извесно сочувство со Македонија.<sup>16</sup> Политички Македонија беше дел од Османската империја – етнички Македонците кај повеќето Германци беа прифатени како дел на бугарскиот народ. Но сепак, некои Германци почувствуваат дека таму, кај „западните Бугари“, има нешто што е надвор од општобугар-

<sup>16</sup> Волф Ошливс: Од историјата на германското научно интересирање за Македонија, во: Историја бр. 1-2/1994, 31-41,

<sup>17</sup> Karl Emil Franzos: Vom Don zur Donau, том I-II, Leipzig 1878, том I, 159 сл.

ските норми – пред сè кај Карл Емил Францоз (1848-1904), своевремено мошне успешен писател, денеска речиси заборавен. Веројатно тој бил првиот Германец кој уште во 1878 г. најдобро ја оценил збирката од народните песни на браќата Миладиновци.<sup>17</sup>

Најинтересните прилози за Македонија ги напиша младиот германски географ Карл Естрајх (1873-1947), којшто во последните години на 19 век повеќепати бил во Македонија и објави бројни студии за неа. Од најголемето значење е неговиот труд „Населението на Македонија“ од 1905 г.<sup>18</sup> Бидејќи овој прилог понекогаш гласи како препис од „Македонските работи“ на Крсте П. Мисирков – во јазичната стилистика и во содржината, на пример кога Естрајх го кажува следново „Србите и Бугарите им се многу блиски на македонските Словени, но Македонците не се ниту Срби ниту Бугари“. Денеска ваква констатација е банална мудрост, но тогаш, пред повеќе од 100 години, таа била од извонредна смелост.<sup>19</sup>

Најголем „придонес“ во германското запознавање на Македонија имаше токму Првата светска војна, и тоа не само со оглед на бројните мемоари, дневници, албуми, книги и др., што ги имаме од тоа време. Како, на пример, војниците се запознаваа со Македонија – беше кажано во романот *Македонка* на германскиот писател Ханс Ерке (1898-1975): „Правејќи се како стари познавачи, младите војници ја провериле ракијата, го пофалиле нејзиниот земен вкус, ги уживале ладните капки во грлото. Притоа пушеле цигари, го пофалиле квалитетот на тутунот и мислиле дека оваа Македонија сепак не е толку лоша земја.“<sup>20</sup>

Реакциите на Македонците за војната ги опишуваше германскиот автор Паул Шиндлер во еден зборник за балканските војни: „И луѓето? Тие се жалните битија на ова сиромаво, бесплодно подрачје на жешкиот југ. Ако ги прашуваш за нивната националност, тие секогаш ќе одговорат на исти начин дека не се ниту Срби, ниту Грци камоли Бугари – тие се Македонци. Иако не знаат што ги разликува од другите. Значи, оти се потомци на античкиот јуначки народ (...), но оваа свест не се чува во народот, ниту во легенди ниту во историски преданија“.<sup>21</sup>

Во еден стар зборник за походите и борбите на виртембершката планинска артилерија ќе најдеме неколку реченици по истиот повод и за другите Словени: „Србохрвати, заедно повеќе од 8 милиони, (...) како племе се религиозно доста поделени. (...) Бугари, околу 5 милиони, се од

<sup>17</sup> Karl Oestreich: Die Bevölkerung von Makedonien, во: Geographische Zeitschrift бр. 5/1905, 268-292.

<sup>19</sup> Волф Ошлис: Крсте П. Мисирков и неговите германски „браќа по духот, во: Блаже Ристовски и др., ур.: Делото на Крсте Мисирков, Скопје 2005, Том I, 239-244.

<sup>20</sup> Hans Ehrke: Makedonka – Ein Buch der Balkanfront, Braunschweig/ Berlin/ Hamburg 1938, 120.

<sup>21</sup> Hie Bulgarien, hier Serbien!, Deutsche Jugendbücherei Heim und Herd Bd. 16, Lahr in Baden 1917, 101.

финско-уралско потекло и од православна вера (...) Понатаму се за споменување жителите на средна Македонија кои себе се викаат *Македонци* и не сакаат да бидат поврзани или изедначени со ниедно од другите словенски племиња. (...) Религиозната вера игра, како што често видовме на нашите обиколки низ Србија и Македонија, има голема улога во запазувањето на народноста.<sup>22</sup>

Познато е дека цела Вардарска Македонија од есента 1915 до крајот на војната беше окупирана од германски, австриски и бугарски војски. За една ваква окупација пред сè се потребни точни географски податоци, но и најдобрите карти на генералните штабови беа полни со празнини. Ваквата положба беше причината набргу по окупацијата да почнат географски истражувања во Македонија, раководени од баварскиот научник д-р Lojkс. Но, тие сè уште не беа доволни за воените потреби.



Густав Вајганд

Поради тоа беше основана „Македонска земска комисија“ кај германскиот генерален штаб во Ниш. Комисијата работеше од пролетта 1917 г. и нејзин раководител беше истакнатиот германски балканолог Густав Вајганд (1860-1930). Вајганд соопштува дека добил писмо од германското Министерство за надворешни работи во кое се вели: „Да ја испрузуваме окупацијата на Македонија од германските војски за да собереме што повеќе материјал за оваа земја. Сега таму ќе бидат испратени научници за да ја истражуваат земјата“.

Освен Вајганд (слика), комисијата ја сочинуваа уште 30 Германци и 6 Бугари. Научници по струка беа археолози, географи, геолози, етнографи и др. Во Македонија работеа пет геолошки групи. Планирано беше сите трудови на комисијата „по победата да бидат издадени во една многутомна енциклопедија за Македонија.

Од германските членови на комисијата тројца беа од меѓународен ранг. Првиот беше геологот Франц Космат (1871-1938) којшто дојде во март 1917 г. како „воен геолог кај пруските картографски одреди“ во Македонија и таму работеше до ноември. Подоцна, по



Франц Космат

<sup>22</sup> Die württembergische Gebirgs-Artillerie im Weltkrieg 1915-18, Stuttgart 1920, 22.

нарачката на „Земската комисија“ тој во Македонија бараше „резерви на корисни руди“ и своите резултати ги објавил во 1924 г. во книгата „Географија на централниот дел на Балканскиот Полуостров“..



Франц Теодор Дофлајн

Вториот истакнат научник беше зоологот Франц Теодор Дофлајн (1873-1924) – до денешниот ден познат како основоположник на еколошкото набљудување на природата. Дофлајн во 1921 г. ја објавил својата книга „Македонија – Доживувања и набљудувања на еден природник во дружба на германската војска“. Книгата го покажува авторот како атрактивен писател, даровит уметник кој ја красил книгата со бројни акварели од својата рака, сериозен стучњак и изразит „мераклија“ на Македонија: Страници врз страници тој пишува за риби, птици, растенија, мравки и др. во Македонија, но наеднаш читателот ќе најде сосема поинакви глави со наслови како „Саканиот Велес“, „Убавиот Искиб“ (Скопје) и слични.




Леонхард Шулце Јена

Третиот германски научник беше географот Леонхард Шулце Јена (1872-1955) кој со својата книга „Македонија – Слики од пејзажот и културата“ од 1927 г. всушност беше основоположникот на современата германска Македонистика. Шулце Јена излегол како првиот Германец (и можеби како првиот странец воопшто) од едноставната претпоставка дека Македонците се, барем од средниот век, еден самобитен народ кој го зборува својот сопствен јазик. Или со своите зборови: „Пропаднаа напорите да се подели главнината на македонските Словени според етнографски критериуми на Срби и Бугари. А ниеден човек од крв и месо нема да дозволи да му се досудува неговата припадност на една определена етничка заедница“.

Шулце Јена би бил последен што би им го одредил тоа на Македонците. Сосема спротивно: тој не само што вели, дека Македонците имаат свој јазик, туку го вnel тој јазик во долги списоци со зборови – всушност, првиот македонско-германски речник.

## Помеѓу војните и во Втората светска војна



По Првата светска војна германската јавност беше „преплавена“ со соопштенија, брошури, книги и сл. кои скоро сите ја претставиле Македонија како „бугарска“ земја. Тоа беше резултат на дејствувањето на бројни клубови на бугарски студенти, на книги напишани од пробугарски автори и, пред сè, на германската наклоност кон ужасни раскази. Тоа што се денеска Ал Каида, ОВК и слични терористички организации, беше тогаш македонската ВМРО во Бугарија. Е, напрото неверојатно колку прилози за неа беа објавени во германските весници, колку добро Германците беа информирани за Ванчета Михајловски и Менча Кринчева, неговата сопруга.

Но, впечатокот дека Германците би ја гледале Македонија

само од бугарската гледна точка, би бил погрешен. Покрај крвавите бајки за ВМРО, Германците располагале со сериозни извори за Македонија. Весниците соопштуваа за протести „на македонското население од Југославија“ во Сојузот на народите. Објавени беа книгите на Козмат, Дофлајн и Шулце Јена, во научниот печат беа објавени нови студии на етнологот Г. А. Киперс (за свадбите во Галичник), на географот и историчар Норберт Кребс, на публицистот Франц Тирфелдер, на славистот Алфонс Маргулиес, за кого политичките аспекти „не припаѓаат пред форумот на науката“, бидејќи самобитноста на македонскиот јазик е неспорна, и бројни други.

И сè уште траеше „борбата“ околу идентитетот на Македонците. Најдобриот одговор го даваше новинарот Макс Давид Фишер (1893-1954) кој во 1934 г. пишуваше: „Што се Македонците? Во Белград се вели дека се Срби, во Софија се вели дека се Бугари, и посетителот од странство може да добие дебели или тенки публикации во кои наоѓа „докази“ за саканите теории. Мене веќе одамна ми омразнаа, бидејќи тоа за мене се соништа и јас едноставно велам: Македонецот ѝ припаѓа на онаа нација чиј буквар го учи. Никој не може да се сомнева дека Македонците, кога

паднаа под турската власт, беа едно јужнословенско племе што имаше своја самобитност и ја чуваше“.

Македонија беше дел од Југославија – Југославија во 1941 г. беше нападната од германски, италијански, бугарски и унгарски војски. Македонија беше поделена меѓу Бугарија и Италија. Но, токму во оваа војна се случува неколку парадокси коишто биле, речиси, едно „скриено“ признавање на самобитноста на Македонците и на нивниот јазик. Во 1940 г. во градот Грац (Австрија, која тогаш веќе беше дел на „голема Германија“ беше издадена една етнографска карта и на оваа карта беа наведени „Македонци“ во Македонија. Во загради беше додадено дека Македонците од Србите и Бугарите се рекламирани како дел од нивните нации, но самиот факт дека на една германска карта од времето на Хитлеровиот режим настапуваат Македонци е извонредно занимливо.



Герхард Геземан

Во истата година во еден зборник под наслов „Македонија“ германскиот славист Герхард Геземан (Gerhard Gesemann, 1888-1948), веројатно најдуховитиот претставник на својата струка, пишува дека македонскиот јазик, од никого не признаен, сепак е познат, сакан и говорен надвор од Македонија – во форма на испеаната македонска народна песна! Македонската народна песна, вели Геземан, на почетокот рашириена од македонските печалбари, во текот на век-два го освојувал целиот Балкан во таква мера, што подоцна, во Балканските војни 1912/13, војските на балканските Словени ги следеле трагите што далеку порано ги оставила токму песната на Македонците.<sup>23</sup>

### **Збор-два за македонистичката современост**

По војната Германија долги години беше поделена, но во двата дела Македонистиката играла определена улога. Во ГДР (Источна Германија) постоеше една мала, но мошне активна група Македонисти која цврсто се држеше на правилата на Мисирков, Конески и др.<sup>24</sup>. Центарот на оваа

<sup>23</sup> Gerhard Gesemann: Koštana oder: Von der Seele Mazedoniens, во Oertel, Mazedonien... op. Cit. 196-216.

<sup>24</sup> Ronald Lötzsch: Einige spezifische Besonderheiten der Entwicklung der makedonischen Literatursprache, во: Linguistische Studien A/33, Berlin 1976, 94-102.

работка беше – и сè уште е – градот Хале, каде што долго време постоеше и еден лекторат по македонски јазик.

Во Сојузна Република Германија положбата беше подобра и полесна: Македонски научници дојдоа како гости-професори, во градот Кели работи од пред околу 30 години македонската редакција во рамките на радиостаницата „Дојче веле“ (германски бран). 1984 беше објавен еден „Учебник по македонски јазик“ – првиот учебник на македонски јазик којшто излегол надвор од Југославија – напишан од Вера Бојиќ и Волф Ошлис, кој само две години подоцна го доживеа своето второ издание. На повеќе универзитети се одвиваше настава по македонски јазик. Во Германија живееле и сè уште живеат бројни македонски гастарбајтери, кои се мултиплекатори на македонската култура.



Картава беше објавена во книгата од Vladimir Sis: Mazedonien, Zürich 1918

Од пред неколку години положбата на Македонистиката е индиферентна. Наставата по македонски речиси ја нема, но причината за тоа е што целата славистика во Германија сè повеќе станува еден „орхидејски предмет“.

На друга страна имаме едно сè поголемо интересирање за Македонија од сите гледни точки и сè повеќе научни трудови од сите полиња на Македонистиката – од лингвистиката преку литературата, дури до

---

политичките прашања. Германците знаат дека само Македонија остануваше во граѓанската војна во Југославија како една „оаза на мирот“ и оттогаш тие постојано се интересираат за развитокот во оваа земја.

Од пред две години во Берлин повторно работи, по подолга пауза, „Германско-македонското друштво“, и неговата работа се развива доста успешно. Полека дури постојат изгледи за едно ново интересирање за македонскиот јазик. Еден знак за тоа беше на почетокот на годинава објавувањето на третото, целосно преработено и актуализирано издание на „Учебникот по македонски јазик“.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wolf Oschlies: Lehrbuch der makedonischen Sprache, Slavistische Beiträge 454, München 2007



**Томислав Тодоровски**

**МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО ФОКУСОТ НА СЕВКУПНАТА  
ДЕЈНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР**  
*(по џоворот 40-годишнината од формирањето)*

Централна заложба на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кој еве веќе 40 години опстојува во Република Македонија како најпродуктивна наставно-научна и културна манифестација, секако е темелното проучување и афирмацијата на македонскиот јазик во славистичката наука кај нас и во светот, зашто јазикот претставува најмериторен критериум за самобитноста на еден народ.

Заземајќи го во минатото – пред балканските војни и тројниот дележ на етничка Македонија со Букурешкиот мир (10. VIII. 1913) меѓу Србија, Бугарија и Грција – централното подрачје на Балканот и граничејќи со албанскиот, грчкиот и малку со турскиот јазик во Тракија, македонскиот јазичен ареал познавал бројни оази со ароманско (влашко), па дури и со еврејско население. Влашкиот елемент бил концентриран во меѓупросторот на Корча-Негуш-Бер-Меглен-Битола-Крушево, додека еврејскиот елемент до Втората светска војна бил особено присутен во Скопје и Битола. На еден поширок појас во северно-западното и западномакедонското подрачје во правецот Куманово-Скопје-Тетово-Кичево-Струга-Подградец-Корча живеело и сè уште живее мешано население: македонско, албанско, грчко, влашко и делумно турско. Голем број од претставниците на овие народи и народности во поглед на јазикот се билингвали, па дури и трилингвали. Со оглед пак на фактот што денес македонскиот стандарден јазик се простира на словенската јазична периферија, како најиструрен пункт во допирот со грcko-византиската цивилизација и романско-балканската култура, тој неминовно го привлече интересот на славистичката наука и на словенската компаратистика.

За разлика од првите научни резултати, кои беа повеќе инцидентни или одглас на одделни проучувања на литературната норма на македонскиот јазик од типот на статиите на еминентниот советски

славист **Самуил Борисович Бернштейн** *Македонский язык и Изучение македонского языка в Народной Республике Македонии*, денес веќе можеме да говориме со задоволство за постоење на еден импозантен фонд од публикувани научни трудови како резултат на системното темелно проучување на разновидните аспекти на македонскиот јазик, македонската дијалектологија, историјата на јазикот, лексикографијата и слично.

Посебен стимул за продлабочувањето на интересот на славистичката наука кон нашиот јазик претставуваше печатењето на првата граматика на англиски јазик од професорот **Хорас Лант** „*A Gramar of the macedonian literary Language*“ (Скопје, 1952) која Блаже Конески ја нарече образец за дескриптивна граматика на македонскиот јазик со применет современ методолошки пристап кон јазичната материја. Оваа граматика беше своевиден предизвик за преземање на слични творечки зафати и од други еминентни слависти. Меѓу најзначајните такви потфати се трудовите на **Рециналд де Бреј**, **Нуло Миниси**, **Наум Китановски**, **Умберто Чинкве**, **Рина Усикова**, **Волф Ошлиц**, **Вера Бојиќ** итн. За афирмација на македонската лексикографија значаен придонес дадоа **Џорџ Нурицани**, **Јуми Накацима**, **Казуа Танака** и особено **Миле Томиќ** со двојазичниот „*Македонско-романски*“ и „*Романско-македонски речник*“ (Скопје-Букурешт, 1987). Современиот македонски јазик предизвика забележителен интерес и соодветен третман и во трудовите на низа истакнати компаратисти, почнувајќи од знаменитиот француски славист **Андре Вајан** и неговата 4-томна граматика на споредбените словенски јазици „*Grammair comparée des langues slaves*“ (Париз, 1956), преку објавените учебници и прирачници на академикот **Бернштейн**, **Георги Шевелов**, **Чарлс Бидвел**, **Наталино Радович**, **Рајко Нахтигаль**, **Радослав Бошковиќ**, **Карел Хоралек**, заклучно со словачкиот славист **Рудолф Крајчович** и неговиот учебник „*Slovenčina a slovanské jazyky*“ (Братислава, 1974).

Речиси паралелно со сукцесивниот растеж на интересот на славистичката наука за македонскиот јазик во повоениот период се одвиваше и процесот на неговиот засилен пробив во наставата на повеќе странски универзитети со различен модалитет. Непосредно по завршувањето на Втората светска војна **Карловиот универзитет** во Прага (Чехословачка) беше првиот славистички центар во странство на кој македонскиот јазик беше воведен во наставата како факултативен предмет. Со формирањето на Семинарот за македонски јазик, литература и култура при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (22 декември 1967) тој ја презеде грижата за отворање на лекторати по македонски јазик на странските универзитети.

Денес нашиот јазик е застапен како *главен предмет* во лекторатите по македонски јазик при **Ориенталниот институт во Париз**

(отворен во учебната 1973/74 година), при **Московскиот филолошки факултет** (отворен во учебната 1975/76 година) и во **Сосновјец** (Полска, отворен во учебната 1987/88 година). Статус на *втор предмей* или *предмей под „Б“* македонскиот јазик има во наставата на нашите лекторати во **Краков** (отворен во учебната 1974/75 година), **Брно** (отворен во учебната 1995/96 година) и **Тирана** (отворен во учебната 1995/96 година). Посебно треба да се одбележи застапеноста на македонскиот јазик во наставата на нашиот лекторат во **Неапол** (отворен во учебната 1969/70 година), каде македонскиот јазик се изучува во времетраење од 2 до 4 години. Како *изборен предмей* македонскиот јазик се изучува во нашите лекторати во **Истанбул** (отворен во учебната 1985/86 година) и во **Блумингтон** (САД, отворен во учебната 2006/07 година), додека *факултайтивно* тој е застапен во наставата на нашите лекторати во **Крајова** (Романија, отворен во учебната 1974/75 година), **Прага** (отворен во учебната 1978/79 година) и **Будимпешта** (отворен во учебната 1988/89 година).

Македонскиот јазик се изучува на различни нивоа и во над десетина универзитетски центри во светот во кои наставата ја изведуваат тамошни реномирани слависти и македонисти коишто учествувале во работата на повеќе летни курсеви на нашиот Семинар. Таков е примерот со универзитетите во **Сиднеј** (Австралија), **Чикаго**, **Темпи** (САД), **Хале** (Германија), **Торонто** (Канада), **Бјелско Бјала**, **Гњезно**, **Ополе** (Полска), **Вороњеж** (Русија), **Љубљана** (Словенија), **Белград**, **Нови Сад**, **Niш** (Србија) и **Загреб**, **Риека**, **Задар** (Хрватска). Да не заборавиме дека македонскиот јазик во повоениот период беше повремено застапен во наставата на повеќе странски универзитети во светот и врз основа на склучените билатерални договори со скопскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Тоа се однесува пред сè на универзитетите во **Лондон**, **Братфорд**, **Уисала**, **Гетинген**, **Кели**, **Минхен**, **Амстердам**, **Регенсбург**, **Цирих**, **Букурешт** итн.

Се надеваме дека овој тренд на континуиран интерес на славистичката наука за македонскиот јазик, литература и култура во годините што се пред нас ќе се интензивира уште повеќе.



**ЈАЗИК**



*Трајко Стамашоски*

## МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК ВО ДЕЦЕНИИТЕ НА СЛОБОДЕН ЖИВОТ

Самиот наслов *Македонскиот литературен јазик во децениите на слободен живот* сугерира дека имало и друг македонски литературен јазик што егзистирал „во децении на неслободен живот“. Да, точно така. И пред кодификацијата во 1945 постоеше литературен јазик, само што тој не беше и официјално кодифициран. Да ја оставиме на страна образложената кодификација на Мисиркова, за која ќе стане збор подоцна. Да ја земеме за пример литературната продукција меѓу двете светски војни (драмските текстови на Антон Панов, Васил Иљоски, Ристо Крле и др; печатените стихозбирки на Рацин, Венко Марковски, Коле Неделковски и уште некои; писмената комуникација во партискиот и во печатот во НОВ, итн). Со еден збор веќе егзистираше еден стандард кој само го чекаше своето допрецизирање и официјално потврдување.

Македонскиот јазик е прогласен официјално за службен во македонската држава на 2 август 1944 на Првото заседание на АСНОМ. По ова решение, уште во нецелосно ослободена земја, започнува работа над установување на нормата на литературниот јазик. Веднаш по ослободувањето на главниот град на Републиката започна со работа квалификувана комисија за кодификација на јазикот. И релативно брзо, за вакви случаи, на самиот почеток на мај 1945 беше усвоена *Азбука*, а еден месец подоцна (7 јуни) и *Правопис* на македонскиот литературен јазик. Со тоа ѝ се стави крај на стихијноста на писменото изразување на македонски јазик.

Непосредно по кодификацијата се направени мали промени на одделни решенија во правописната норма (1948), а две години подоцна излезе *Правопис* со правописен речник (со околу 6.000 зборовни

единици). Во 1970 како проект на ИМЈ излезе големиот *Правојис на македонскиот литејарашурен јазик со правојисен речник* (со околу 30.000 зборови). Во поново време се издадени и два поголеми вакви прирачници.

Сите тие само ја прошируваат и ја допрецизираат правописната проблематика, без да вршат некоја посериозна интервенција. Тие само се вслушуваат во функционирањето на нормата, што значи дека е таа добро поставена и дека ја издржала проверката на времето.

Општа е оцената од компетентни личности дека македонскиот литературен јазик доживеа неверојатно брз развој и општ прием.

Многу брзо по официјалното кодифицирање на македонскиот литературен јазик, светската славистика покажа жив интерес за неговото функционирање. Мнозина угледни светски слависти ја посетија нашата земја и се запознаа на самото место со нашата јазична ситуација. Своите импресии и заклучоци тие ги изнесоа во ред информативни прилози во периодиката на своите земји: В. Кипарски (1952) ја запозна скандинавската јавност (Шведска и Финска), Х. Лант (1953) ѝ даде информации на американската научна јавност во повеќе свои текстови, А. Галис (1955) им го доближи македонскиот јазик на норвешките читатели. Истото тоа го сторија и: С. Б. Бернштејн (1948, СССР), П. Х. Вирет (1950, Австроја), Ф. Славски (1950, Полска), А. Шмаус (1953, Германија), В. Пизано (1957, Италија) и др.

Сите тие пишуваат за самостојноста на македонскиот јазик, за „цртите што, пред сè, ја определуваат неговата индивидуалност“ (Ф. Славски), за тоа „дека овој литературен јазик е еден јазик нормализиран, а не вештачки, дека литературниот јазик е еден јазик којшто го има превладано фолклористичкиот стадиум“ (Х. Лант), дека е „навистина вештачки чудесно“ активноста со која во Скопје „се култивира основањето на својот национален јазик и се следи неговиот развиток“ (В. Пизано), дека „заедно со настојувањата да се изучува јазикот и да се решава за неговата граматика, присутен е подем на литературната култура, толку силен и за толку кратко време што ние можеме да речеме дека е за чудење“ (Д. Р. Андриотес) итн. (Поопширно во мојата книга *Контиинуитетот на македонскиот литејарашурен јазик*, Скопје 1998, 167-170).

Како се објаснуваат овие констатации? Што немале доволно предвид нивните автори?

Македонскиот народ немаше своја држава и свој официјален јазик, но Македонија не беше земја напуштена, без никаков контакт со развиениот свет. Преку владејачките режими се остваруваше контакт со нивниот јазик и со нивната литература, но и со поразвиените литератури и попрестижни јазици.

Пред сè, македонскиот јазик ги беше поминал дотогаш сите фази до установување на литературната форма што ги поминале и другите

јазици кои ја имале среќата порано да станат и литературни: користење на недијалектна реч од македонски автори во XIX и во XX век и обиди за кодификација (П. Зографски, К. Миладинов, Лозарите и генијалниот Мисирков). Едноставно, моделот на литературниот јазик беше во најголема мера веќе оформлен и само се чекаше негово официјализирање. Укажуваме при овој повод на активностите на некои наши филолошки сериозно образовани дејци.

Уште во педесеттите години на XIX век Партелија Зографски објави повеќе статии во *Цареградски весник* и во *Български книжци*, во кои објасни што е потребно да излезе на јаве за да се изгради литературниот јазик (опис на дијалектите, изработка на граматика, објавување на речник и др.). Тој се застапи, природно, за внесување на повеќе елементи од своето наречје „по таа причина че оно е пополнозвучно, поплавно и постројено и в много отношения пополно и побогато.“ (Поподробно во веќе цитираната книга *Контиинуитетои*..., с. 9-11).

Константин Миладинов, во предговорот кон својот *Зборник од народни умотворби* (1861) ги изнесе своите гледања за графиската и ортографиската норма на македонскиот јазик, а своите сфаќања за општата норма на литературниот јазик ги претстави аргументирано во преводот на Православните црковни братства во Југоисточна Русија од Јоан Флеров (фльороф), кога мораше да изнаоѓа еквиваленти за богатата руска лексика и решенија за разнообразниот партиципски систем на рускиот јазик.

Ефрем Карапов изградува свој (ортографиски) систем за предавање на своите фолклорни материјали од Кратовско и не отстапува од нив по цена и да не бидат објавени во бугарскиот *Зборник за народни умотворби*. Подоцна, меѓутоа, Шишманов ќе биде присилен да ги прифати ставовите на Карапова, кога овој ќе се јави како рецензент на фолклорните материјали на Марко Цепенков. Карапов ќе биде пречекан со подбив и за преводот на кратовски говор на *Словото на йолкои Игорев* (1900) и на Мицкиевичијот *Пан Тадеуш* (1901). Па зар пред тоа не беше изложен на потсмев и Григор Прличев за некои негови преводи на Калимах и Хомер и огорчен да се потпише под нив „Г. С. Прличев, убитиј Блгарами“.

А што да се каже за обрасцовата книга *За македонскиите работи* (1903) на Крсте Мисирков и неговото прогласување на јазикот на кој е напишана за македонски литературен јазик и особено на аргументацијата изнесена во поглавјето *Неколку збори за македонскиот литературен јазик*. И за фактот што неговите погледи за изгледот на македонскиот литературен јазик беа во голема мера прифатени и во дефинитивната кодификација на јазикот во слободната земја.

Значи, наследена е здрава основа.

Потоа, македонскиот народ имаше и богато уметничко фолклорно јазично творештво и тоа требаше само соодветно да се искористи

и да го збогати понатаму литературниот израз. Да го споменеме само обемното фолклорно богатство објавено од Миладиновци, Шапкарев, Цепенков (преиздадено во десет тома) и на мнозина други.

Има и редица други фактори што придонесоа за овој непретчувствува подем на литературната реч. Да ја споменеме само улогата на македонската црква со поттикнувањето на македонскиот творечки дух во многу области: многубројните преводи на црковните книги на народен јазик, неговата употреба во проповедите и другите црковни активности, развојот на градителството, фрескосликарството, резбарството и др. Црквата во многу правци ја преземаше улогата на државата.

Не помалу е значајно што многу брзо се изгради респектабилна интелигенција во разни области на животот, а особено ентузијазирана стручна кадровска база од областа на јазикот со сопствено гледање на фактите и појавите во својот јазик.

Овие и други претпоставки ја овозможија појавата, неверојатно брзо по кодификацијата, на основоположничките трудови на секој јазик: *Правојис на македонскиот јазик* (1950), *Граматика на македонскиот јазик* (I том 1952, II том 1954), *Речник на македонскиот јазик* (I том 1961, II том 1965, III том 1966), *Историја на македонскиот јазик* (1966). Голема е среќата што во реализацијата на овие проекти македонската наука за јазикот ја имаше подготовката и визионерството на Блаже Конески.

Воопшто, во таква ентузијазирана атмосфера мораше да се јават и исклучителни личности. Блаже Конески се пројави како сериозен научник, а истовремено и надарен поет и писател. Тој брзаше да постави маркирни точки во сите области каде што се изразува македонскиот национален индивидуалитет.

Во областа на јазикот ги оставил веќе споменатите фундаментални трудови, а покрај нив и не помалу значајните:

- *Историска фонологија на македонскиот јазик*, Хајделберг (1983)
- на английски јазик (беше напишана неколку години пред тоа) и Скопје, МАНУ, 2001 - на македонски што ја приреди Људмил Спасов.
- *Јазикот на македонската народна поезија*, 1971.
- *Македонскиот XIX век*, 1986.

Сите овие негови трудови беа рецензиирани во угледни светски лингвистички списанија и од угледни автори. За некои од нив имаше и по десетина осврти.

Не помалу е значајна неговата активност како поет (автор е на десетици збирки поезија) и како препејувач на стихови од Мицкјевич,

Хајне, Блок, Његош и др., за што има добиено и престижни награди (Хердеровата, Његошевата и др.).

Со своето дело, Конески излезе од обрачот на локална вредност и зазеде соодветно место многу пошироко од рамките на својата татковина. Затоа не случајно пред крајот на својот живот самоуверено ќе рече дека во областите во кои творел не се чувствува никако како провинцијалац.

Ќе споменам уште дека за неговото дело се напишани две големи монографии:

- Трајко Стаматоски, *Мислайта на Блаже Конески*, 2006 (293 стр.)
- Нуло Миниси, *Блаже Конески - ѹоеї и Ѱраматичар и ѹиљологијата на македонскиот јазик* (трудов е пред излегување од печат).

Во нив се открива колку Блаже Конески се нурнал длабоко во македонството.

Подоцнежните фази во развојот на македонската наука за јазикот ги карактеризира сериозно проучување на сите сегменти на македонскиот јазик (од старословенскиот период до современиот јазик) и соодветни резултати. Старословенскиот период го карактеризира критичкото објавување на низа стари текстови (се почна со едицијата *Стари щекстови* на ИМЈ, а сега се издае првиот том на *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*); современиот јазик се претставува со повеќетомниот *Синтаксичко-генеративен речник на македонскиите глаголи*, со повеќе монографии од областа на синтаксата, со *Речникот на јазикот на народната поезија* (излезени се три тома), со во моментов актуелниот *Толковен речник на македонскиот јазик* (излезени се три тома, а други два се во подготвотка); македонската дијалектологија е збогатена со описи на голем број народни говори; за нас е значајно што се обработени добар дел од говорите во егејскиот дел на Македонија; македонската ономастика е обработена во дваесетина монографии и во двотомниот *Речник на презимињата кај Македонците*. Итн.

Македонската литература бележи скоковит развој во сите жанри. За случајов само еден пример: романската продукција. На редовниот конкурс за роман на годината на *Уштински весник* (годинашниов е осми по ред) се јавуваат по четириесетина автори. Ова е грандиозна продукција кога ќе се има предвид ограниченото македонско јазично подрачје. Наградените романи потоа учествуваат на меѓународни избори и добиваат високи признанија (конкурсот Балканника), се преведуваат на разни јазици, се преиздаваат и филмски и драматуршки се преобликуваат. Тоа се објаснува со следењето на трендовите во светската литература и со стремежот да се достигнат побогатите литератури.

Посебно место во духовниот развој на народот има и уметничкиот превод и препевот на врвните светски поети (во обата правца - од и на македонски).

Во најновиот период на својот развој, македонскиот јазик е изложен на предизвикот на глобализацијата на општ, па и на јазичен план што реперкуира непретчувствува наплив на зборови и изрази од англосаксонското јазично подрачје. Се јавија и мислења, навистина не од компетентни луѓе, дека англискиот јазик по десет до петнаесет години ќе стане втор службен јазик во Република Македонија.

Влијанието на јазиците во контакт порано се изразуваше преку циркулација на кадри и печат, а денеска тоа се врши и преку разни видови други врски, особено преку електронските медиуми и многујазичноста присутна на ТВ-екраните и немоќта пред брзата комуникација. Реакции на овие појави има од разни страни: од струката, но и од обичниот човек. Тој е многу чувствителен на загрозувањето на македонскиот литературен јазик на кој и да било начин: со непризнавање, со омаловажување, со искривоколчена употреба и сл. При тоа треба да се има предвид и нашата специфична положба: нехомогено општество и опкружување со земји што јавно изразуваат посегање по разни линии (јазик, име, црква, територија и сл.). Затоа се јавува и причина повеќе за изградба на ефикасни механизми за заштита на мајчиниот јазик.

Има и научници што се занимаваат со јазични прогнози. Тие сакаат да ја предвидуваат иднината на јазиците: кои од нив (се смета дека од околу 6.000 јазици, 80% немаат повеќе од 5.000 носители) ќе изумрат, кои ќе се интегрираат, кој јазик ќе стане наднационален и сл. Јазикот, природно, ја дели судбината на народот. Ќе опстојува тој додека опстојуваат неговите носители. Од зрелоста на средината зависи како се води политиката воопшто, па и јазичната политика. Едното без другото не оди! Рушење на јазикот означува рушење на националниот идентитет, на еден од неговите носечки столбови.

Висока е нашата оцена за вашиот интерес за македонскиот јазик, за неговото претставување на вашите универзитети и во вашите земји, за неговото научно проучување. Предавањата за македонскиот јазик на вашите универзитети, научните конференции посветени на македонистиката (македонско-руски, македонско-американски, македонско-полски, македонско-чешки и др.), одржувани и кај вас и кај нас, одбранетите магистерски и докторски дисертации, објавените прилози во вашите научни списанија и сл. се голема поткрепа за нас. Нас нè радува многу проширувањето на кругот на македонистите во вашите земји, зашто со тоа се проширува македонистичкото семејство.

Самото ваше учество на нашиов и ваш Семинар го доживуваме со големо задоволство. Ние сме многу среќни што вие и претставници

---

на вашите научни центри ни дадовте поддршка да го организираме следниот Меѓународен славистички конгрес, идната година во Охрид. Ние сме свесни дека не смееме да ја изневериме вашата доверба.

За сета ваша несебична поткрепа остануваме со неизмерна благодарност.

Македонскиот литературен јазик денеска не е некој посебен феномен. Егзистира еден совршено модерен стандард. Брзиот од на тој стандард е извонреден доказ за неговата животоспособност, за неговата беспоговорна посебност.



*Снежана Веновска-Анѓевска*

## **МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО XIX ВЕК**

Македонскиот деветнаесетти век историски се издвојува како период многу значаен во развитокот на македонскиот јазик, а и во развитокот на македонскиот народ. Културниот и националниот идентитет на Македонците, во услови на непостоење на сопствена држава во XIX век, наоѓа своја форма на опстојување преку јазикот и преку црквата како клучни заштитници на националната посебност. Тоа е така бидејќи македонскиот јазик и духовната традиција се составните елементи преку кои Македонците го наоѓале својот произнес во услови на континуиран и наметлив притисок од соседните култури и етнууми.

Истражувањата во македонската лингвистика во периодот од озаконувањето или кодификацијата на македонскиот јазик (1945) па до денес ни овозможуваат аргументирано да ги проследиме фазите во кои се развивал македонскиот јазик и да ги проследиме процесите што се јавувале постапно. Речиси не постои македонски лингвист, а и општо македонист што не завлегол во истражување на определена проблематика од областа на македонскиот јазик во XIX век бидејќи сето она што се јавува денес во современиот македонски јазик наоѓа своја поткрепа во процесите што се одвивале со и во македонскиот јазик во XIX век. Постојат различни размислувања околу периодизацијата на некои процеси што се одвивале со векови. Таквите ставови произлекуваат од фактот дека за да може да се протолкува еден процес во развитокот на македонскиот јазик неминовна е потребата од мултидисциплинарен пристап, но и од причинско-последичната поврзаност во тенденциите што се јавувале и во процесите што се одвивале во подолг временски период. Оттаму сосема природно се јавува и потребата од кус преглед на состојбите со македонскиот јазик пред XIX век што е потребно при периодизацијата на развојот на современиот македонски јазик, па како одделна етапа се смета периодот од крајот на XVIII век до почетокот на Балканските војни, како термин опфатен со синтагмата „македонски XIX век“. Тоа е така бидејќи сето она што се случувало на јазичен план во XIX век имало свои корени и веќе подготвена почва во

претходните векови. Тоа значи дека во тој период на македонските простори сме имале една стабилна писмена традиција и на писмено ниво диференцирана македонска варијанта на црковнословенскиот јазик, а на говорно ниво и извршена диференцијација на македонските дијалекти. Сето ова може да се следи во старите македонски текстови преку јазичните процеси познати од историјата на словенската писменост на овие простори. На тие процеси може да се гледа од две сосема различни стојалишта. Едното е дека преку тие процеси се вршело приспособување на писмениот јазик кон јазичната практика, а другото дека тоа се нормални процеси на поедноставување поврзани со развојот на секој јазик. Но и во двата случаи станува збор за поврзаноста на црковниот (писмен) и на народниот јазик (говорениот или јазикот во практична примена). Тоа нè води и кон прашањето зошто е македонскиот најбалканализиран словенски јазик или станува збор за најсловенизиран балкански јазик.

Кон крајот на XVIII век почнуваат да се јавуваат текстови што сведочат дека народнојазичната форма на македонскиот јазик, освен во говорна се јавува и во писмена форма. Ова е еден вид најава на забрзаните процеси на полето на јазикот што се случувале во XIX век. Така, во 1802 год. е отпечатен Четиријазичникот на Данаил Московолски, речник од четири јазика каде што како словенска паралела е даден охридскиот говор од почетокот на XIX век. Може да се каже дека до овој период станува збор за почитување на традицијата во писмениот јазик со една строгост која постапно опаѓа, а говорниот македонски јазик почнувајќи од XV век до XVIII век постапно навлегува во писмениот јазик и до крајот на XIX век ја достигнува својата доминација, покривајќи различни литературни жанрови. Ваквите процеси може да се забележат и да се следат во дамаскините, ракописи каде што има елементи на народниот јазик. Овие текстови, што претставуваат зборници од приказни, легенди, црковни проповеди врзани со христијанството, биле создавани за да ја приближат религијата до народот на еден разбирлив и едноставен јазик. Познати се околу 200 дамаскини, а најпознат меѓу нив е Крнинскиот дамаскин. Кон овој вид текстови се приклучуваат и други како што се лечебниците и ерминиите, пишувани на народен јазик. Голем број текстови од овој период биле пишувани со грчко писмо на македонски јазик, што имало своя традиција, како што се: Кониковското евангелие, Кулакиското евангелие, Евангелието од Бобошица, првата верзија на Зборникот на народни умотворби собирани од Константин и Димитрија Миладинови итн. Вакви примери на македонски текстови пишувани со грчко писмо имаме до половината на XIX век. Сè позасилената појава на текстови на македонски јазик претставувало добра основа за процесите што се случувале понатаму во XIX век.

Во почетокот на XIX век македонскиот народ бил во рамките на Отоманската империја, што значи дека тој бил во сопствените етнички граници. Во овој период не му била наметнувана јазична или верска припадност, поточно постоела определена слобода да го употребува сопствениот јазик. Тоа е времето кога се издиференцирала граѓанска класа во Македонија и се јавиле почетоците на културната преродба на македонскиот народ. Формирањето на компактна македонска граѓанска средина се одразило и на културно-општествен план, во областа на уметноста, во создавањето црковно-просветни општини, во грижата за црквите и за училиштата итн. Паралелно со интенцијата за обновување на Охридската архиепископија, започнува и континуираниот пробив на народниот јазик во писмена употреба наместо црковнословенскиот јазик, тоа ја иницира и потребата за отворање на прашањето за посебен литературен јазик на Македонците, јазик што ќе биде лесно достапен за сите и што ќе претставува обединувачки фактор за целата јазично-етничка територија. Со тоа започнува македонскиот културно-национален преродбенски процес.

Прашањето и потребата од пишани текстови на народен македонски јазик недвосмислено упатуваат кон потребата за јазично духовно издигнување и обединување на Македонците, произлезено од националното будење што понатаму низ XIX век постапно ќе се развива во свест за сопствениот идентитет. Како се развивале овие процеси на планот на јазикот може да се следи преку текстовите на македонските културни дејци, преку јазикот што го употребиле тие во своите творби, потоа преку ставовите што ги исказале во врска со прашањето за јазикот на Македонците. Неспорно е дека во тој процес на постапно отворање на македонското прашање, особено на јазичното, важна улога одиграле и појавата на дружините (другарствата) и процесите во образованието.

Првите македонски автори кои се зафатиле со печатење книги на македонски народен јазик се Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ. Тие спаѓаат во првата македонска книжевна генерација, кон нив може да се приклучи и Теодосиј Синaitски со својот предговор кон делото Утешение грешним од К. Пејчиновиќ. Станува збор за сосема скромна и по обем и според амбициите книжнина, но многу важна, бидејќи со неа се отвора патот на просветување на македонскиот народ, а тоа ќе ги повлече и другите процеси за културно воздигнување. Јазикот употребен во нивните книги претставува одраз на традиционалната црковна писменост, што е сосема логично ако се има предвид дека нивните текстови имаат религиозно-просветен карактер. Нужноста да ја доближат и да ја пренесат христијанската религија ги поттикнала на употреба на народниот македонски јазик, а со тоа нивните книги станале достапни и разбираливи за читателите. Според бројот на спомагателите и поддржу-

вачите кои се наведени како потенцијални корисници во претплата може да се види интересот за вакви книги. Петте книги на Јоаким Крчовски (Слово исказаное заради умирание, 1814; Повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова, 1814; Сија книга глаголемаа Митарства, 1817; Чудеса пресвјатија Богородици, 1817; Различна поучителна наставленија, 1819), отпечатени во Будим, ја покажуваат неговата желба на разбиралив јазик да му ја доближи и да му ја пренесе на народот љубовта кон христијанството. Во нив се одразени цртите од североисточните македонски говори, но тој виел и јазични особености карактеристични за западните македонски говори, давајќи му на јазичниот израз една поширока дијалектна основа. Во книгите на Кирил Пејчиновиќ (Огледало, 1816, Будим; Утешение грешним, 1840, Солун) имаме уште поголема слобода на изразот, а како јазична основа е употребен тетовскиот говор од тој период. Во текстовите на Ј. Крчовски и К. Пејчиновиќ честа е употребата на турцизми, дури со нив се објаснувале некои апстрактни поими и содржини од христијанството. Појавата на голем број синонимни толкувања во делата на првите македонски автори од XIX век укажуваат за барање една поширока основа, но и за воспоставување релации меѓу црковнословенскиот и народниот јазик, од една страна, но и на едно пошироко ниво на релации и со турската лексика и со балканскиот супстрат. Овие автори сосема несвесно отвориле неколку важни процеси во македонскиот јазик. Во тие процеси несвесно е сублимиран и отпечатокот останат длабоко во колективната меморија што се јавува како отслик на културните и духовните и културните вредности конзервирали со векови. Токму тоа ќе го отвори и прашањето за една форма на литературен македонски јазик, општоприфатлив за целата јазична етничка територија како можност за културна интеграција на Македонците и за развивање на општото цивилизациско препознавање како универзална вредност и како израз на сопствениот идентитет. Од друга страна на тој начин се активира словенската книжна лексика и доаѓа до реславизација, но истовремено започнува и процесот на дебалканизација. Тие два процеса се клучни за да се започне процесот на оформување на македонскиот литературен стандард.

Во првата половина на XIX век се јавуваат и различни ракописни зборници од различни македонски дијалекти. Сепак, прашањето за единствен литературен македонски јазик ќе се постави како неодложно во втората половина на XIX век. Сите насоки воделе кон определбата да се направи подбор на најсоодветна дијалектна основа. Во 60-тите години со преродбенското движење и со просветно-културните и црковни борби се искристализирала потребата од сопствена национална идентификација на македонскиот народ. Таа потреба ја интензивирала потрагата за најбрз и најсоодветен начин за решавањето и на прашањето за јазикот. Насоките воделе кон две можни решенија.

Првото гледиште било да се оформи македонски стандарден јазик врз поширова основа (македонско-бугарска), а второто македонскиот јазик да биде врз основа на група македонски говори (западномакедонски). Размислувања кои ги соединувале потребите на два ентитета на Балканот (македонскиот и бугарскиот). Ваквите размислувања оделе со заедничката борба против Цариградската патријаршија од страна на македонското и бугарското граѓанство. Овие гледишта во основата биле аргументирани дека на тој начин е најлесно и најбрзо да се реши прашањето за еден заеднички литературен јазик, гледајќи ја силата во заедништвото. Такви ставови застапувале Јордан Хаџи-Константинов-Цинот, сметајќи дека треба да се зацврствува врската со соседните словенски јазици (српскиот и бугарскиот) и доближувајќи го македонскиот јазик до северомакедонската и до западнобугарската дијалектна основа. Слични идеи среќаваме и кај Партенциј Зографски со тоа што како основа за тој заеднички „среден“ јазик ги посочувал западномакедонските говори, тој отворено ги исказжал своите ставови во Мисли за јазикот (1858). Тој во своите текстови што ја опфаќаат оваа проблематика ги претставил основните диференцијални црти на македонскиот и на бугарскиот јазик, со тоа во 12 точки се прикажани главните карактеристики и специфичностите на македонскиот јазик. Ваквите размислувања се во рамките на свесното отфрлање на несловенската лексика и спаѓаат во тој процес на реславизација и дебалканизација. Така и Рајко Жинзифов во своите творби пишувани на македонски народен јазик вклучувал јазични особености од бугарските говори, црковнословенизми, русизми и србизми, сметајќи дека треба да се насочат напорите кон оживотворување на словенската лексика. Григор Прличев, , пак, се застапувал за еден општ заеднички словенски јазик, насоки кои оделе кон јазично и културно обединување на целиот словенски свет, од друга страна во текстовите што ги имаме од него, особено од Говорот одржан во 1886 год. станува збор за употреба на охридскиот дијалект.

Во исто време во Македонија се развива и мислата дека треба самостојно да се решаваат прашањата, притоа зема замав идејата дека Македонците како одделен народ треба да изградат, поточно да се определат за одделен македонски литературен јазик. Такви ставови застапувал Ѓорѓија Пулевски, категоричен застапник за самостојно решавање на македонските прашања со кристално јасно становиште во врска со јазичното прашање дека македонскиот јазик е одделен словенски јазик и дека се разликува од српскиот и од бугарскиот, сето тоа тој недвосмислено, директно го покажува во своите дела, поточно во неговата граматика Слогница речовска (1880, Софија) и во неговите речници: Речник од четири јазика (1873, Белград) и Речник од три јазика (1875, Белград).

Таквите мислења нашле свој произнес во појавата на македонските учебници. Појавата на учебникарите, автори на учебници на македонски народен јазик за потребите во световните училишта во Македонија, многу придонела за конечното насочување на погледите за македонскиот јазик. Со учебниците на Партениј Зографски и Кузман Шапкарев (кои се застапувале за западномакедонска дијалектна основа на целата македонска територија), на Димитар Македонски (кој пишува на широка народна основа) и на Ѓорѓија Пулевски (кој е категоричен во потребата од одделен македонски јазик), конечно се заокружува западномакедонската дијалектна основа како насока за македонскиот стандарден јазик. Овој процес за решавање на прашањето за јазикот го затвора кругот околу размислувањата за македонскиот јазик, а наедно го повлекува и го носи со себе и одговорот околу идентитетот на македонскиот народ и неговото право на сопствена државност.

Додека се одвивале овие процеси бројот на печатени дела од различни жанрови на македонски јазик се зголемувал. Тие дела сведочат за стремежот да се пишува на широка народна основа која го опфаќала западното македонско наречје. Така Григор Прличев и Кузман Шапкарев твореле на охридски, Марко Цепенков на прилепски, а Димитар Миладинов својата поезија ја напишал на струшки говор. Широката народна основа и приемчивоста сведочат дека кон крајот на XIX век во Македонија имаме една стандардизирана јазична форма. Конечниот одговор и потврдата што произлегува од досегашните лингвистички истражувања на македонскиот јазик во XIX век може да се аргументираат со оформување на еден електронски јазичен корпус од творбите на македонските автори од XIX век, поточно со дигитализација и со електронска јазична обработка што ќе овозможи целосен преглед. Во тој корпус може да сметаме на делата на: Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ, Теодосиј Синаитски, Јордан Хаци-Константинов Џинот, Димитар и Константин Миладинови, Рајко Жинзифов, Григор Прличев, Марко Цепенков, Партијиј Зографски, Димитар Македонски, Кузман Шапкарев, Ѓорѓија Пулевски, Константин и Андреја Петковиќ, Темко Попов и Крсте Петков Мисирков.

Неспорно е дека македонските автори твореле и на други јазици, но тоа е сосема нормално ако се имаат предвид општествено-политичките и историските услови во кои се наоѓале тие. Затоа пак нивните заложби ќе претставуваат солидна основа врз која ќе се повикуваат другите дејци кон крајот на XIX век.

Сите овие размислувања и заложби добро им биле познати на општествено-культурните дејци што се произнеле по прашањето за македонскиот јазик и воопшто за македонското прашање во последните децении од XIX век. Важна улога во поставеноста на вистинското место и во изборот на вистинската насока во поглед на јазичното прашање

имал Тайниот македонски комитет, формиран во Софија во 1886 год. Особено тоа се огледа во дејноста на Темко Попов, а одделно може да се издвојат два негови текста, текстот „Кој е крив?“ и писмото до Деспод Бацович. Текстовите на Темко Попов говорат не само за состојбите во Македонија кон крајот на XIX век, за целосната национална зрелост на Македонците, за решеноста да се оди докрај за да се оствари поставената цел да бидат третирани како одделен народ со свој јазик и со своја историја и култура во рамките на европските народи, туку и македонскиот јазик на кој се напишани тие е во една наддијалектна форма, со насочена норма и правопис. Јазичната анализа само го потврдува фактот дека во овој период во Македонија имаме една стандардизирана форма на македонскиот јазик.

Кон крајот на XIX век се формирала и Младата македонска книжевна дружина (1891), а веќе во 1892 год. во Софија се печатело списанието „Лоза“. Членовите на оваа дружина, познати како „лозари“, јасно ја истакнувале сопствената македонска свест. Насоките што ги даваат тие околу формата на македонскиот стандарден (литературен) јазик (значително упростување на правописот, отфрлање на старословенските букви што не покривале реален глас – еровите и носовките итн.) ќе претставуваат добра насока за Крсте П. Мисирков и за Македонското научно-литературно другарство (1902) кои во својата комплетна национална програма, поточно во Уставот на Другарството за првпат ќе го воведат македонскиот јазик во службена употреба. Ако се има предвид сето ова може да сметаме дека веќе во почетокот на XX век прашањето за македонскиот литературен јазик било решено.

Почетокот на XX век ќе се обележи со појавата на книгата „За македонците работи“ (1903, Софија) и списанието „Вардар“ (1905, Одеса) каде што Крсте П. Мисирков јасно ќе ги образложи сите карактеристики на македонскиот литературен јазик. Никој толку отворено и толку остро не настапил пред тогашната јавност со македонското прашање, како што го сторил тоа Мисирков. Сето она што се јавува во Македонија како прогресивна мисла или идеја по појавата на книгата „За македонците работи“ од 1903 год. наоѓа своја научна основа и солидна поткрепа токму во ова дело. Неговите идеи ќе треба да почекаат речиси половина век за да бидат вградени во официјално озаконетата, кодифирирана форма на македонскиот јазик (1945).

За македонскиот јазик во XIX век и за делата на авторите од овој период има пишувано многу од страна на македонските лингвисти, разработувајќи одделни јазични особености, па целосна анализа на јазикот на некои автори, и општо за поставеноста на прашањето за македонскиот јазик. Интерес за оваа проблематика период покажале и странски македонисти. Особен придонес кон делата од македонските автори од XIX век имаат истражувањата на академик Блаже Ристовски.

---

Скапоцен прилог кон истражувањата на македонскиот јазик во XIX век наоѓаме во делата на: Блаже Конески, Мито Миовски, Лилјана Минова-Гуркова, Трајко Стаматоски, Тодор Димитровски, Благоја Корубин, Александар Џукески, Благица Петковска, Снежана Велковска, Билјана Маленко, Снежана Веновска-Антиевска, Димка Митева, Људмил Спасов, Виолета Николовска итн., итн.

Овој краток преглед на состојбите со и околу македонскиот јазик во XIX век ни дава можност да согледаме низ какви тешки патишта минувало прашањето за јазикот, а со тоа и многу повеќе да го вреднуваме и да го почитуваме сето она, навидум скромно, што било сторено во многу тешки општествено-историски услови. Тоа е така бидејќи состојбите со македонскиот јазик, во сите сфери на општење, се оној моќен аргумент со кој денес може да ја докажуваме самобитноста на македонскиот народ, а тоа може да се види од анализите на текстовите од македонските автори од XIX век каде што се јавува веќе една стандардизирана јазична форма која, за жал, не била и формално кодифицирана. Причините за тоа не треба да ги бараме во зрелоста на македонскиот јазик како еден дел од клучните прашања во диференцирањето на националниот идентитет бидејќи јазичните анализи сведочат за постапна доизграденост и на јазикот, а кон крајот на XIX век и на прашањето за јазикот. Тоа што македонските автори пишувале на една поширока основа, надминувајќи ги сопствените дијалекти, го потврдува непобитниот факт за посебноста на македонскиот јазик. Почнувајќи од текстовите на Пејчиновиќ, Крчовски, Џинот, преку собирачката дејност на Цепенков, Миладиновци, Шапкарев, високите уметнички дострели во делата на Прличев, појавата на учебникарите итн., доаѓаме до крајот на овој период, до личноста што го најави конечното решавање на прашањето за македонскиот литературен јазик, до Мисирков. Тоа е период кога станува збор за следењето на еден континуитет во развитокот на македонскиот јазик и една можност преку јазикот да се зборува за дефинирањето на идентитетот на македонскиот народ.

## *Литература*

1. **Конески, Б.**: *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Скопје 1952.
2. **Конески, Б.**: *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1986.
3. **Конески, Б.**: *Македонскиите учебници од 19 век*, Скопје 1949.
4. **Конески, Б.**: *Македонскиот XIX век, јазични и книжевно-историски прилози*, Скопје 1986.
5. *Македонскиот јазик во XIX век*, Зборник по повод стогодишнината од смртта на Григор Прличев, Скопје 1996.
6. **Стаматоски, Т.**: *Борба за македонскиот литературен јазик*, Скопје 1986.
7. **Стаматоски, Т.**: *Во одбрана на македонскиот литературен јазик*, Скопје 2001.
8. **Стаматоски, Т.**: *Македонскиот јазичен иденититет*, Скопје 2004.
9. **Крчовски, Ј.**: *Собрани текстови* (приредил: Бл. Конески), Скопје 1974.
10. **Пејчиновиќ, К.**: *Слово за разниците*, редакција: Б. Конески, Скопје 1956.
11. **Константиновски – Чинот, Ј.Х.**: *Избрани сопственици*, приредил: Бл. Конески, Скопје 1987.
12. **Миладинов, К.**: *Избор*, избор и предговор: Г. Тодоровски, Скопје 1980.
13. **Жинзифов, Р.**: *Одбрани творби*, приредил: Гане Тодоровски, Скопје 1981.
14. **Прличев, Г.**: *Собрани текстови*, приредил: Тодор Димитровски, Скопје 1974.
15. **Цепенков, М.**: *Одбрани творби, избор и коментар*: Г. Тодоровски, Скопје 1974.

16. **Пулевски Ѓ.**: *Собрани ѕтекстови*, редакција: Бл. Ристовски, Скопје 1974.
17. **Попов, Т.**: *Кој е крив?*, соопштува: К. Џамбазовски, в. Нови прилози за „Македонското сепаратистичко движење“, Гласник на ИНИ, год. VIII, бр. 2, Скопје 1964.
18. **Мисирков, К. П.**: *За македонците работи*, (јубилејно издание по повод стогодишнината од раѓањето на авторот, преснимен текст од првото издание), предговор: Б. Конески, Скопје 1974.
19. **Мисирков, К. П.**: *Вардар, Одеса 1905*, (фотоиздадено издание во јубликација: Б. Ристовски, Институту за македонски јазик, Посебни изда-нија, книга 4, Скопје 1966.

*Лилјана Макаријоска*

## **ЈАЗИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ТЕКСТОВИ**

Македонските црковнословенски текстови, што потекнуваат од различни препишувачки центри на македонските простори, во однос на јазикот го потврдуваат континуитетот на традицијата кај нас, се надоврзуваат на почетоците на словенската писменост и делото на Солунските браќа Кирил и Методиј, преку плодната книжевна и просветителска дејност на Климент и Наум и укажуваат на текот на развојот со прифаќањето на елементи од народните говори во дамаскинарската книжевност до почетоците на книжевноста на современ јазик во почетокот на XIX век.

Се среќаваат јазични особености кои се познати и во другите редакции на црковнословенскиот јазик, што е потврда за заедничкиот словенски корен, но и такви кои се одлика само на нашите текстови<sup>1</sup>.

Македонското потекло на средновековните текстови се потврдува врз основа на анализа на определени јазични (фонетско-правописни, морфолошки, лексички, текстолошки) особености во споредба со оние на другите редакции<sup>2</sup>. Несомнено е и значењето на меѓуредакциски контакти<sup>3</sup> посредувани и преку предлошки од различни редакции<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Сп. Конески (1975: 19-29; 1975: 72-77), Рибарова (1991: 149-156; 1996: 188-193), Угринова-Скаловска (1969: 13-19; 1972: 18-28) и др.

<sup>2</sup> Во однос на бугарскиот суштествена е на пр. разликата во замената на полугласовите (ерови) ъ, ѿ во о и є. Во рамки на разликите меѓу двете репрезентативни школи Охридската (Климентова) и Преславската (чиј најдоследен претставник е Јоан Егзарх), Охридската ја карактеризира поголема архаичност (јазични црти, зборови и изрази што се сметаат за хронолошки постари во споредба со преславските) и стремеж за верност кон моравската традиција, многубројни архаизми, чување на грцизмите, но не и тенденција кон калкирање, слобода на преведувањето итн. (сп. Рибарова, 1987: 5-13; 1991: 183-191 и др.).

<sup>3</sup> Влијанието на српскиот правопис од крајот на XIII век во северномакедонските текстови ја зголемува честотата на некои заеднички црти со корени во домашната дијалектна основа (Рибарова, 1985: 168-174).

<sup>4</sup> Сп. Конески (1983: 25-29); Угринова-Скаловска (1988: 159-165); Рибарова (1987: 5-13, 1991: 183-191) и др.

Во врска со македонското потекло на текстовите покрај нивното датирање, суштинско прашање е и нивната дијалектна основа, поврзаноста со определено јазично подрачје<sup>5</sup>.

Книжевната дејност на црковнословенски јазик кај нас се развивала во рамки на двете книжевни школи – Охридската<sup>6</sup> и Кратовско-лесновската<sup>7</sup>. Припадноста на текстовите кон Охридската школа се потврдува со одликите на централните и југозападните, а кон Кратовската со одликите на североисточните македонски говори.

Пр. текстовите настанати во северниот дел обично употребуваат само мал ер, додека т. н. мешање на носовките е карактеристично за ракописите од Охридската школа, а кај текстовите од другите средини се објаснува со правописно влијание од авторитативниот охридски круг. Губењето на крајното -т во З л. едн. сег. време се јавува во текстовите од североисточните и југоисточните делови, но не е типично за охридските итн.

Со оглед на тоа што македонските текстови биле препишувани во повеќе центри и наменети за разни црковни средини во Македонија и пошироко, нужно доаѓа и до вкрстување на воспоставената литерарна норма и говорните особености на пишувачот<sup>8</sup>.

Ќе се осврнеме најпрво на некои фонетско-правописни особености на македонските црковнословенски текстови.

Кон крајот на X и во почетокот на XI век еровите главно се употребувале етимолошки правилно, но веќе од средината на XI век текстовите се едноерови и двоерови со мешање на еровите, што се објаснува како фонетско изедначување на редуцираните вокали, односно како резултат на депалатализацијата на согласките. Меѓутоа,

<sup>5</sup> Угринова-Скаловска (1977) и др..

<sup>6</sup> Јазикот на текстовите од Охридската школа е предмет на проучување во трудовите на Конески (1986: 9-27), Рибарова (1986: 56-77, 1986: 5-7, 1993: 51-59, 2000: 29-39; 2005), Угринова-Скаловска (1972: 18-28), Црвенковска (2003: 147-160) и др..

<sup>7</sup> Кратовско-лесновскиот книжевен центар е предмет на повеќе истражувања од јазичен и од книжевноисториски аспект: Бицевска (2001), Велев (1997), Поп-Атанасов (1985), Рибарова (1984: 197-204, 1985: 167-176) и др.

<sup>8</sup> На пр. според Бицевска (2001) кај ракописите од северна Македонија од XIII и XIV век во слојот правописни и фонетски одлики на препишувачката школа му припаѓаат: употребата на ъ за ъ и Ѽ, ограничувањето на замената Ѽ > о, изговорот а за двета ера, замената Ѹ > о. Како резултат на надворзрувањето на традицијата се јавува мешањето на носовките, вокализацијата Ѹ > о, употребата на Ѹ во иницијална и во поствокална позиција, употребата на епентетското и во одредени категории, групата -сц- пред Ѹ и и, етимолошкото пишување на консонантските групи, традиционалните графии ѡ, ѡ и реституирањето на неконтрахирани форми. Јазикот на предлошката го одразуваат: бројните замени Ѹ > а, пишувањето -уќ-, развојот Ѹ > е, пишувањето Ѹ зад непарните меки согласки и графиките ѣ, ѣ. Како резултат на говорните особености на дијалектот на препишувачот се пројавуваат: меѓусебните замени меѓу Ѹ и о, графиките -шъ, -чъ-, изговорот Ѷет- за Ѷет-, формите ѡа, тѡа, кѡа и др.. а на меѓуредакциските контакти се должат: замената Ѹ > о, а > е, прејотираното є зад консонанти, изговорот и за Ѹ, пишувањето ѹ пред вокали, замените меѓу п и ф, отсуството на Ѽ, графиките ѡы, ѡы, ѣы, ѣы, замената на грч. ф со ф.

употребата на ъ или ъ е главно ирелевантна за определување на територијалната припадност на спомениците<sup>9</sup>.

Претпочитањето на еден од двета ера е правописна особеност на повеќето македонски текстови од XII и XIII век. пр. едноеровиот правопис со малиот ер е познат и од други, постари и понови македонски текстови од разни скрипториуми, како што се на пр. Bit, Dbm, Rad, Str и Vran, Lesn и др. Текстовите во кои се претпочита употребата на малиот ер обично се поврзуваат со дејноста на Кратовската школа, но таквата употреба е карактеристична и за текстови настанати во други области, како на пример: Dbm, Str и др.

Текстовите од XIII-XIV век, настанати во северниот дел на Македонија се едноерови, т.е. употребуваат само ъ<sup>10</sup>. Во рамките на Охридската книжевна школа се познати разновидности во употребата на еровите, двоеров ракопис, правопис со ъ (Dbm, Dčn), само со ъ (Ohr, Bon).

Пројавена е тенденцијата за елиминирање на еровите во слаба позиција, но и во тој однос постои колебање. Елиминираниот ер најчесто продолжува да се бележи со надреден знак. Сето ова покажува дека нивната употреба претставува правописна, а не фонетска појава.

Слабите ерови можеле да се загубат полесно и порано таму каде што со нивното губење се добивале консонантски групи веќе познати во словенскиот изговор, отколку таму каде што настанувале нови консонантски групи<sup>11</sup>.

Почесто ерот се бележи на пр. во префиксите: вѣз-/вѣс-<sup>12</sup>, объ- во суфиксите -ъство, -ъствиє. Ерот обично се чува во предлози пред збор што започнува на вокал<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Бидејќи едноеровите системи со употреба на ъ, односно на ъ се застапени како во натписите од источната, така и од западната територија на Балканскиот Полуостров (Nedeljković, 1967:25)

<sup>10</sup> Иако таква употреба се следи и во текстовите настанати во други области, а при застапеност на двета ера во некој од нив нема нормиран правопис на употреба. Пр. Orb употребува само мал ер, додека ъ само на крајот од редот или пред точка, и кога се работи за преправена буква.

<sup>11</sup> Елиминацијата на слабите ерови во суфиксална позиција е потврдена уште во старословенските ракописи. Споменатата појава во текстовите особено е изразена во соседство на сонантите л, ь, н. Во старословенските текстови и во спомениците од XII-XIII век (Dbm, Rad и Dbj и др.) не се забележува пишување на двојно нн, додека Krat, Vtš изобилуваат со вакви примери. Тие се скреќаваат главно во пасивниот партицип на миналото време и во придавките. Ова бележење на двојно нн во голема мера се јавува како последица од губењето на малиот ер во позиција меѓу две -нън-. На пр. во Krat: оүпитънныи 106г16; иզбранныи (акуз. мн.) 62г16; изъбранныи 104г5; плѣненныи 118г10; զվանն 104г4; ուսունաց 108г1; въ единнното 106г23 и други.

<sup>12</sup> Чувањето на ерот во префиксот вѣз-/вѣс- е карактеристично за Vran и Slep, Stm и други, додека примери со испуштен ер се скреќаваат во Bit, Orb, но исто така се својствени и за Bon, Stm и други текстови од Охридската книжевна школа.

<sup>13</sup> Пр. во предлози пред збор што започнува на вокал во Rdm: въ истинѣ, въ юдъ, въ юден, въ ѿжжин, съ искръни, въ истилѣниe, къ аду, прѣдъ шуима, или на ист или истороден консонант како и зборот што следува: въ крѣма, въ вesseлии, въ всѣхъ, въ вѣкы, въ кодѣ, съ силож, съ собок, съ страхомъ, съ сконими, почесто не се бележи во предлозите пред заменски форми: прѣд ними, с нами, с ними, с товој, с мене, к тѣкъ, најчесто се губи во предлози пред збор што започнува на сонант (н, ь): въ роевъ, въ рѣкъ, въ нѣдра.

Потврда за изгубеното чувство за правилна употреба на еровите е и появата на секундарни (неетимолошки) ерови во определени позиции како на пр. во префиксите и тоа најчесто во Krat и Krp, Lobk, Karp, Rdm<sup>14</sup>.

Наспроти елиминацијата на слабите ерови, интензивните ерови се изјаснуваат во полни вокали. Вокализацијата  $\text{z} > \text{o}$ ,  $\text{ь} > \text{e}$  е честа појава во македонските текстови, потврдена и во коренот и во суфиксите (поретко во префиксите, односно предлозите), што претставува потврда дека во говорот на пишувачот била добро позната.

Вокализацијата на  $\text{ь}$  е потврдена и во коренот:  $\text{весь}$ ,  $\text{лесь}$ <sup>15</sup>, често во суфиксот  $-ьцъ > -ецъ$ .

Вокализацијата на етимолошкиот голем ер  $\text{z}$  е поограничена во споредба со вокализацијата на  $\text{ь}$ , меѓутоа е позначајна за определување на дијалектот на препишувачот. Почеста е во суфиксите:  $-\text{ок-} < -\text{ък-}$ ,  $-\text{окъ} < -\text{ъкъ}$ , ја следиме и во коренот<sup>16</sup>.

Во некои случаи вокализацијата на еровите во силна позиција не е спроведена (во коренот, во префиксите), најверојатно под влијание на правописната традиција или на предлошката што ја користел пишувачот.

Во промената  $\text{z} > \text{o}$ ,  $\text{ь} > \text{e}$  имаме стара изоглоса што ја ограничува речиси целата македонска јазична територија, а во текстовите што потекнуваат од западниот дел на Македонија процесот на вокализацијата на  $\text{z}$  е пораспространет и тоа и во суфиксите и во коренот, односно репродуцираат особеност на дијалектна средина со напреднат процес на вокализација на еровите.

<sup>14</sup> Пр. во Rdm правописна појава претставува пишувањето на неетимолошки ер по префиксите:  $\text{иц-}$ ,  $\text{фац-}$ ,  $\text{без-}$ ,  $\text{ваз-}$ .

<sup>15</sup> Пр. во Orb во коренот на зборот:  $\text{везд} \text{e} 149\text{a7}$ ,  $\text{демпица} \text{20a30}$ ,  $\text{празденьство} \text{126d12}$ ,  $\text{реинитель} \text{49a16}$ ,  $\text{стебли} \text{109b5}$ ,  $\text{в темници} \text{42c27}$ ,  $\text{темных} \text{72c6}$ ,  $\text{темнилиж} \text{83a6}$ ,  $\text{устынны} \text{39d23}$ , во суфикс:  $\text{в-фогидаець} \text{12b19}$ ,  $\text{в-менець} \text{18a30}$ ,  $\text{даролюбець} \text{136b33}$ ,  $\text{кладенец} \text{114a6}$ ,  $\text{коупець} \text{112b7}$ ,  $\text{мрътвець} \text{148c25}$ ,  $\text{пришелца} \text{111a31}$ ,  $\text{ракель} \text{173d10}$ ,  $\text{скѣтодавець} \text{155b15}$ ,  $\text{слѣпець} \text{70c20}$ ,  $\text{състрѣдалець} \text{21a20}$ ,  $\text{урѣнгъскала} \text{144d32}$ .  $\text{ь} > \text{е}$  имаме во Krat: скво $\text{зъ}$  ве $\text{с}$ и (акуз. мн.) 101v16; ве $\text{с}$ и 109r14; тры $\text{мокъ}$  вѣ $\text{мечъ}$  66v9; противъ $\text{е}$  вѣ $\text{тъ}$  16r16; вѣ $\text{тъ}$  100v5; шедше 109r19; 102r2; слѣпецъ 112r16; старецъ 64v10; конецъ 62r17 итн., во сите позиции во Krp, во коренот:  $\text{весь}$ ,  $\text{демъ}$ ,  $\text{дверница}$ ,  $\text{темници}$ ,  $\text{шествие}$ , како и во суфиксална позиција:  $\text{вѣренъ}$ ,  $\text{г҃рѣшень}$ ,  $\text{слѣпецъ}$ ,  $\text{пришецъ}$ ,  $\text{праведень}$ ,  $\text{неправедници}$ .

<sup>16</sup> Сп. во Bt во коренот:  $\text{золь}$ ,  $\text{възопи}$ ,  $\text{сонъ}$ ,  $\text{токмо}$ , во суфикс:  $\text{любовъ}$ ,  $\text{храборъ}$ ,  $\text{послѣдокъ}$ , во префикс:  $\text{созда-}$ ,  $\text{сограти-}$ ,  $\text{кошвражены-}$ , во предлози:  $\text{ко вса}$ ,  $\text{со всѣми}$ ,  $\text{што тла}$ ,  $\text{што всѣкож}$  напасти, во Rdm  $\text{любовъ}$ ,  $\text{въ любовъ}$ , по аналогија  $\text{црковъ}$ ,  $\text{смоковници}$ ,  $\text{смоковници}$ ,  $\text{-ъкъ} > -\text{окъ}$ :  $\text{кротокъ}$ ,  $\text{на послѣдокъ}$ ,  $\text{мръзокъ}$ , ја следиме и во коренот:  $\text{плотъ}$ ,  $\text{золь}$ , во Orb:  $\text{з} > \text{o}$  во коренот на зборот:  $\text{дождъ} \text{116b14}$ ,  $\text{золь} \text{62b17}$ ,  $\text{сонъ} \text{30c1}$ ,  $\text{сонъмнѣ} \text{101c12}$ , во предлог:  $\text{ко мнъ} \text{148d31}$ ,  $\text{со многъ} \text{194b16}$ ; често во суфиксот  $-ъкъ$ :  $\text{кротокъ} \text{155c36}$ ,  $\text{науатокъ} \text{10d7}$ ,  $\text{послѣдокъ} \text{175c24}$ ,  $\text{пѣсокъ} \text{182c8}$ ,  $\text{сладокъ} \text{77c40}$ . Крп е еден од поретките од северномакедонски ракописи (покрај Lobk) во који вокализацијата на  $\text{z}$  е посилно спроведена и тоа во основата:  $\text{възопи}$ ,  $\text{дождъ}$ ,  $\text{золь}$  итн., во суфиксална позиција:  $\text{алъбокъ}$ ,  $\text{кротокъ}$ ,  $\text{науатокъ}$ , во споеви од именка и постпозитивна заменка:  $\text{вѣкотъ}$ ,  $\text{поզоръ}$ , во префиксална позиција:  $\text{сограђъ}$ ,  $\text{созда-}$ ,  $\text{созданина}$  и со предлозите  $\text{къ}$ ,  $\text{въ}$ ,  $\text{съ}$ :  $\text{ко мнѣ}$ ,  $\text{ко еторникъ}$ ,  $\text{со многъ}$ .

Заменките съ и тъ во позиција зад именки од м. род, во Krp по пат на вокализација на финалниот ер од именската форма, се јавуваат сраснато со неа и упатуваат на појава на членска морфема:  $\text{наро-досъ}$ ,  $\text{ро-досъ}$ ,  $\text{гл-асосъ}$ ,  $\text{улов-ѣкъ-съ}$ ,  $\text{обра-зосъ}$ ,  $\text{до-мочъ}$ ,  $\text{улов-ѣкъ-тъ}$ .

Вокализацијата на  $\zeta > \circ$  во коренот на зборот е поретка во текстовите што се поврзуваат со дејноста на Кратовско-лесновската школа.

Вокализираните форми со  $\zeta > \circ$  се најбројни во Krp и Lobk, а замената на  $\zeta$  со  $\epsilon$  е поредовно спроведена во сите позиции.

Во македонските текстови обично слоготворните  $r$  и  $l$  се предаваат како  $\varphi$ ,  $\varphi - \lambda$ ,  $\lambda$ .

Правописниот систем со четири носовки во текстовите од македонска редакција е мошне ограничен (Dbj, Pog, но недоследно), правописот со трите носовки  $\kappa$ ,  $\alpha$ ,  $\epsilon$  е карактеристичен за Grig, Slep, со  $\kappa$ ,  $\alpha$ ,  $\epsilon\kappa$  за Ohr, Dbm, Bon, Orb, Jov, делумно и за Rad и Karp.

Правописот со две носовки  $\kappa$  и  $\alpha$  е карактеристичен за: Krp, Krat, Stm, Vran, Rdm, Zag, Hlud, Les, Lobk, Verk и др. (сп. и Бицевска, 2001: 53, Рибарова, 1996: 191).

Замената на носовките е карактеристична за сите текстови што ѝ припаѓаат на Охридската книжевна школа (Ohr, Bo $\eta$ , Jov), но се среќава и во текстови настанати во друга дијалектна средина, во рамките на Кратовската книжевна школа (особено  $\alpha > \epsilon\kappa$  во почеток на зборот сп. Бицевска, 2001: 189), што се објаснува со правописното влијание од охридскиот книжевен круг<sup>17</sup>.

Меѓусебната замена на  $\kappa$  и  $\alpha$  се врши во определени позиции.  $\kappa > \alpha$  во позиција зад  $w$ ,  $\psi$ ,  $\kappa$ ,  $\chi\alpha$ ,  $\zeta$ ,  $s$  и во почетокот на слогот зад  $j$ <sup>18</sup>.

Во текстовите од Охридската книжевна школа  $\alpha > \kappa$  и зад  $\psi$ <sup>19</sup>.

Замената  $\alpha > \epsilon\kappa$  е карактеристична и за Bit, Lobk и пошироко позната во македонските текстови од XIII и XIV век. Употребата на големата носовка во поствокална и иницијална позиција претставува изоглоса која веќе во XII-XIII век ги изделува западномакедонските дијалекти од соседните. Карактеристична е разновидноста од примери со секвенциите од две носовки во македонските текстови.<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Денес резултати од замената на носовките следиме само во позиција зад  $j$  (*јазик, јачмен, јајула*), распространети на целото западномакедонско наречје и зад  $ch$  во формата чудо карактеристична единствено за охридскиот говор (Конески, 1977:48-49).

<sup>18</sup> Пр. во Bit: *шкапание, прорѣшъ, вѣрадошъ, пошѣдитъ, жѣломъ, лежжъ, жжжжъ, во акуз. мн. : вѣнцъ, пѣвцъ.*

<sup>19</sup> Пр. во Bit: *զայжало, զայժու, բեշնայխլնա, չիծ, պրյաշտի ս, չիտո, չիշտ, նայխомъ.*

<sup>20</sup> Во Vran е изразено правилото да се пишува  $-ka$  таму каде што две носовки се непосредно една по друга, независно од тоа дали припаѓаат на ист или на два соседни збора, но има и случаи со  $-k\kappa$  (Конески, 1956: 18). Написите  $-k\kappa$  во Stm се објаснуваат со влијание од постара предлошка. Во Grig во иницијална позиција се пишува  $\alpha$ , а две носовки во непосреден допир редовно се дисимилираат во  $\kappa\alpha$ . Секвенцијата  $-ka$  е одлика и на Stan и Krp (Бицевска, 1990:83-84). Во Rad не доаѓа до графиска дисимилиација и најчесто се чува етимолошкото бележење на овие секвенции (Рибарова, 1984:199; 1988:23).

Во Orb во иницијална позиција многу почесто се врши замена на  $\alpha$  со  $\kappa$ : *հզիկոմъ 88b30, покрай тоа и ուօշեանքնի ազыкъ 120c17, но и правилна употреба на  $\kappa$ : յըլմէմъ 81c24, յըլէ 229a17, յտրօք 157c33*. Во Orb кога ќе се најдат двата назала еден до друг, (во сложената промена на придиките и на партиципите), доаѓа до разделучување на вокалите со тоа што вториот е  $\alpha$ : *ելացօքրաչնա 110b10, բշմաշն 149a17, բննամ 16b7, ոյշխ թ 104c42, քրմլենիշխ մա 70d35, չկփխ 72c20*, но и кај именки: *վելենեմ 20c4*, и еден обратен случај на пишување  $-ak$ : *բննամ 110b7*.

По меките *λ*, *ρ*, *ν*, *с*, и групата *уснен + ѡ* независно од тоа дали имаат или немаат зад себе епентетско *λ* т.е. зад сите силно меки согласки следиме замена *χ > α*. И тоа: *νχ > να*, *ρχ > ρα*, *λχ > λα*<sup>21</sup>. При изгубено епентетско *λ* мекоста се пренесува на претходниот устен консонант и така се добиле меки гласови *п*, *б*, *в*, *м*, зад кои се вршела замената *χ > α*, што потврдува дека кон XII век во нашиот јазик тие гласови навистина се изговарале меко<sup>22</sup>.

Покрај меѓусебната замена за носовките се карактеристични и примери на деназализација (губење на назалниот карактер), што се вбројува кон карактеристичните правописни и фонетски особености на македонските црковнословенски текстови. Притоа во македонските текстови на местото на *χ* се употребува *α*, *ογ*, *ζ*, додека *α* се заменува со *ɛ* (*ε*).

Замените за *α* несомнено упатуваат на македонското потекло на текстот, меѓутоа не се показателни во однос на внатрешната дијалектна диференцијација на македонскиот јазик, бидејќи *α* совпаднал со *ɛ*, за разлика од рефлексите на *χ* што упатуваат на низа разлики на македонски терен (сп. и Угринова-Скаловска, 1976: 180-181). Мешањето на *χ* со *α* во коренот и во наставките укажува на говори во кои денес има таква замена – централните и источните македонски говори<sup>23</sup>, текстовите во кои е одразена замената на *χ* со *ζ* обично се поврзуваат со охридскиот говор, односно со јужномакедонската дијалектна основа<sup>24</sup>, а во текстовите од северното подрачје ја среќаваме замената на *χ* со *ογ* карактеристична за северните македонски говори<sup>25</sup>.

Различните рефлекси на *χ* ја прават видлива онаа дијалектна диференцијација на македонскиот јазик што постоела кон XII до XIII

<sup>21</sup> Во Bit: акуз. мн. вола, во 1 л. едн. сег. време: *χвала*, *ογподобла*, *προζρα*, Rdm: *νχ > να* во акуз. едн.: *πούτσινα*, *βαλγότσινα*, *ματίνα*, *σβάτηνα*; во 1 л. едн. сег. време: *πρικλόνα*, *съхрана*, *ρχ > ρα*: *βοράθи* са, *на борашак* са, *на пра*, во 1 л. едн. сег. време: *προστρα*, *ραζμέρα*, *λιχ > λα*: *в недељла*, во 1 л. едн. сег. време: *βъзвесела* са.

<sup>22</sup> Во Rdm замената *χ > α* ја воочуваме во позиции со епентетско *λ* и без него и при тоа: *ελχ > ελα* односно *βα*: во 1. л. едн. сег. време: скръбла 8v15, скръбла 60r10, *ογподоба* са 6r2, *πολа* са 112v14, *λιуба* 72r15, потрѣбла 89v9, потрѣбла 116r8; *ελχ > εла* односно *βα*: 1. л. едн. сег. време: *настасла* 10v14, *ινακοβла* 34r9, *ιζбавла* 37v10, поставла 38r8, *εлба* 13v14, 149v1, прослава 85v19, прослава 93v1, 157r1; *μιχ > мла* односно *μα*: акуз. едн.: *ζемла* 19v9, *ζемла* 18r4, *ζема* 48r18, 1. л. едн. сег. време: *εδραζомла* 10v14, *слома* 69v9; *πολοумя* са 71r14, *ωεμλαζомоу* 70v2, *δερприемлачи* 96v6, *вънемлачи* 139v17.

<sup>23</sup> Со деназализацијата се среќаваме и кај претходно заменетите носовки, на пр. *α > χ > α*: 3. мн. сег. време слышаш 41v, акуз. мн. м. *κναζα* 2r, птц. *ραζварθи* 162r и др.; *χ > α > έ*: акуз. едн. *κογплѣ* 101r, 1 л. едн. сег. време. исчѣлѣ 41v, 44v, 3. мн. да поклонѣти са 88r и др.

<sup>24</sup> Замената на *χ* со еров знак, односно правописното мешање на носовките и на еровите се среќава во повеќе македонски текстови почнувајќи од XII век (Конески, 1981 :49). Пр. во Ohr: *възникъ*, *възпилъ*, *въспрөнъзъ*, во Grig: *не осъмъните са* во Bon: *жадаше*.

<sup>25</sup> Со бројноста на примерите со *χ > ογ* се изделуваат: Rad, Krat, Verk и тоа и во коренот и во суфиксите. Во Krat оваа појава е многу честа, во коренот: *согρογът* воловъкъ коянък 103vr13; *вοуди* 6v7; *τογъч* прѣдеть 100r19; акуз. едн. ж.: *на гороу* 5r17; *иноу* 107v13; *гъкоу* 67r22; *възлѣзе* на годичноу 112v11; *на неѣстост* своя 100r15; инстр. едн. ж.: *съ похотио* 6v16; *съ десатиоу* тїсажъ 104v2; 1. л. едн. сег. време: *сѫждоу* 113v11; *положо* 60v11; обратно за ю има *χ: ω* *ωбоу* 63v9; 64v12; 84r19 итн.

век, а изделувањето на западната и јужната периферија може да се објасни со забавувањето на процесот на деназализација на западната и на јужната граница.

Старите дублети со Ѹ и ѿ се наследени од прасловенскиот и некои од нив среќаваме во старословенските текстови: нѫжда / ноѹжда, нѫдити / ноѹдити, гнѫсити са / гноѹсити са, сѫмънѣти / соѹмънѣти, мѫдити / моѹдити (Вајан 1952 :56; Конески, 1982 :56-57)<sup>26</sup>

Побројни примери за употребата на є наместо а се откриваат во северномакедонските текстови, на пример (сп. Бицевска, 2001: 95) во Rad (памѧть, жателемъ, кладезъ, ęзикомъ, петькъ), Verk (ѹedo, үeсть, кнези) Mkd, Krat<sup>27</sup> што го одразува основниот начин на деназализацијата на малата носовка, додека во текстовите што потекнуваат од другите дијалектни подрачја пред крајот на XIII век таквите примери се ретки (Рибарова, 1986 :69).

Во врска со честата појава на а на местото на ѻ што претставува одлика и на Rdm, Конески (1981 :49-50) упатува дека оваа замена е можна во ситуација со значително напреднат процес на деназализација, така што во говорот можела да се јавува факултативна употреба на назалниот елемент. Едновремено тоа сведочи дека во говорот на пишувачот сепак, деназализацијата не била наполно завршена.

Правописот Ѹ, ѿ, ѡ, ѹ претставува особеност на глаголските текстови одразена во Mar, Sin итн., а од кирилските во: Dbm, Dbj, додека правописот ѿ, Ѵ, ѵ претставува утврдена норма во текстовите од XII-XIV век: Slep, Stam, Grig итн. Глаголската графиска традиција е изразена и во почетна и во поствокална позиција во постарите: Dbm, Ohr, Slep, но и во Str, Dčn. И во почетна позиција во Bit обично се среќава ѻ.

<sup>26</sup> Во однос на старите дублети со Ѹ и ѿ во Rdm среќаваме: ноѹждахъ 22v8, прїнѫдан ма 72г13, нѫдит ма 113г16, възгнѫша са 118г17, прonoѹдих са 156г4, զlogѹсными 133г1, не гноѹши са 133v5. Во Воп се претпочитаат формите со Ѹ, кои според Шчепкин (1906:143) се одлика на македонските текстови. Обете форми се употребуваат во Str и Dbj, подеднакво се застапени во Stan и Vran. Во Rad, Krat и Krp, Pog, Lobk и Lesn предност имаат формите со -оу-, а во Mkd, Dbm, Slep и Karp, Dčn формите со -ѹ-. Според Бицевска (2001) при определбата на пишувањето ноѹжда како одлика на бугарските текстови, наспрема нѫжда како одлика на македонските Шчепкин не ја зел предвид употребата на овие графии на поширокото македонско јазично подрачје, на кое се претпочитале формите со -ѹ-.

гнѫс- во современиот македонски јазик се рефлектирало како ȝnусен (во северните), како ȝнасен (во источните и централните) и ȝнжен (во западните и јужните македонски говори).

<sup>27</sup> Krat изobilува со примери, во кои место а се пишува є и обратно што сведочи за замена а > є: пѣнеzома 97vг18; притежж 111г6; начаше (з. л. мн. аор.) 97г2; сѫдаше 120vг11; глаꙗы ваше 118vг21-22; начаша 103vг9; печетє са 98vг20; осѣдѣт 81г15; плесасте 83а16; теорита 3v13; очумици 5г18; цѣлоѹета 8г9; начнате 101vг24; метажи 61г25; на десата 68г26; послать 62г15; съвѣржть 62г15; помрѣкнатъ 62г10; во Rad всѣдѣтъ 87а21, плесасте 89аб, еѳры не емлете 14d22, во Mkd пртц. глѣ 110г10, възрѣндѧета 107vг10.

Замената на Ѳ со а е документирана зад  $\zeta (< s)$ : *зало, заница*, зад  $\zeta^{28}$ : *ицленина, исцали итн.* Замена на Ѳ со а зад ѕ, з ( $< s$ ) бележат и: Str и Karp, Jov, Dbj, Lobk, Lesn, Hlud, Krp и др. Ваквиот развој на Ѳ зад ѕ, з ( $< s$ ) им дава една чисто регионална, дијалектна карактеристика, односно укажува на источноМакедонското потекло на оваа група текстови (Угринова-Скаловска, 1981/82 :728)<sup>29</sup>.

Бо Orb во однос на правописот на Ѳ може да се забележи дека речиси редовно во почетокот на зборот се јавува и<sup>30</sup>. Тенденцијата кон затврдување на иа е изразена во: Krp, Bit, Zag, Hlud, Pog, Bon, Rdm, Lobk.

Замената на Ѳ со є е една од најдоцните промени што ја зафатиле оваа самогласка и не е регистрирана во споменици постари од XIII век. Замената є > Ѳ се поретки, но потврдуваат дека нивниот изговор бил близок. Според Бицевска (2001: 109) развојот Ѳ > є најмногу е одразен во Rad: *всеми, позде, обители, учешавъ, во Крп: бешж, во Karp: веъники, скаждельникъ.*

Меѓу другите карактеристични особености на македонските текстови спаѓа и мешањето на зи со и. Затврдувањето на меките консонанти претставува основна причина за совпаѓањето на зи и и. Анализата на дистрибуцијата на ы и фреквенцијата на примерите со меѓусебна замена на ы и и, што се однесуваат како на флексивните така и на коренските морфеми, претставуваат потврда за напреднатоста на процесот на неутрализација на фонолошката разлика меѓу фонемите ы/и во согласност со состојбата во македонските црковнословенски текстови во XIII век.

Процесот на совпаѓањето на зи и и е потврден преку нивното меѓусебно заменување. Разлика меѓу зи и и воопшто не се прави и во други текстови од втората половина на XIII век како на пр. во Str, Orb, Vran и Karp, Krp.

Иако претставува појава што ги обединува книжевните текстови од сета македонска јазична територија, сепак изговорот и за зи не само во говорната, туку и во црковната средина најрано се усвојувал во нашите северни говори – веќе во XI век, за што сведочат и некои примери од Map (Вајан, 1952:59), за потоа постепено да се усвојува кон југ каде што разликата меѓу зи и и најдолго се задржала<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Изоглосата Ѣ > ѣ се отклонува источно од главната изоглоса што ја претставува границата меѓу западните и источните говори со правец на движење кон североисток. Според Конески, доколку оваа локална црта не е својствена на говорот на препишувачот, може да се претпостави дека отстапувањата во ракописот се пренесени од предлошката.

<sup>29</sup> Во тиквешко-маревските говори, како и во говорите во Штипско и Малешевско има отстапување во групата Ѣ > а.

<sup>30</sup> Пр. иако 112d17, иаџда 143a30, 155b29, иаџдаша 153a30, иафемнича 155d1, но, ретко се среќава и Ѣко 110a35. Во пост vocalkalna позиција регуларна е употребата на иа: патриархъ 112a21

<sup>31</sup> Во Bit етимолошката употреба на зи добро се чува и има само неколку примери со замена си и (Поп-Атанасова, 29), што ја потврдува архаичноста на текстот.

Чувањето на етимолошката употреба на ї е потврда за архичноста на текстовите како на пример на Bit со ретка замена на ї и и (Поп-Атанасова, 1990 :115).

Воопшто, случаите на мешање на ї и и не се чести во охридските текстови од крајот на XII и почетокот на XIII век<sup>32</sup>.

Ограничната употреба на јотуваните вокали а, т, є, ю е типична за македонската редакција, за која ограничното бележење на јотацијата е еден од важните конститутивни елементи на правописно-јазичната норма. Бележењето на јотацијата покажува определено варирање во одделни делови од ракописите пишувани од друга рака.

Несправедена јотација на а зад а има и во: Jov, Vran, Lobk, Krp, Lesn, Krat<sup>33</sup>, Rad итн.

Отсуството на ње е карактеристично за текстовите од македонска редакција воопшто. ќе ретко се среќава во Dbm, Ohr, Bon, Slep, Bit и други, употребата на је во Rad и Jov е одраз на состојбата во предлошките, во Vran, Krp и Krat, Les е воспоставена употребата на је во еднинските форми на глаголот бити за сег. време. За Krp е карактеристично отсуството на јотирани носовки и ретко јотирање на є, наспроти редовното поствокално ю.

Во македонските црковнословенски текстови со голем број примери е потврдена контракцијата на вокалите во непосреден допир и тоа: ии > и, -ѧ-> аа > а; ѩа > аа > а. Во XIV век под влијание на грчкиот јазик во нашата писменост има тенденција да се пишуват неслеани вокали<sup>34</sup>.

Од промените што го засегнале консонантскиот систем ќе ги споменеме: а) асимилативните процеси на кои биле подложени консонантските групи по губењето на еровите и тоа на граница на префиксалните и коренските морфеми, како и во предлозите, б) дисимилативните процеси најчесто евидентирани во тутгите зборови, слевањето на геминатите<sup>35</sup>, в) упростувањето на консонантските групи, промените во почетните како и во крајните консонантски групи, г) промените во старите консонантски групи, д) вметнувањето на консо-

<sup>32</sup> Ситуацијата прикажана во текстовите од југозападниот дел на Македонија: Ohr и Bon потврдува дека промената ї > и во XII-XIII век во тој дел била во тек (Конески, 1977 :41).

<sup>33</sup> Покрај неколкуте примери на поклањања 4r5, гаджим 63v14 и др. имаме најчесто и поклања 105r8, адхим 63v4, аги са 68r16, пиаџ 109v24, боаџ са 68r14, пїаџ 110r2, твоа 70v3, 106v3, кла 60r14, 105r9, пръвла 60r14 итн.

<sup>34</sup> Во Krat среќаваме многу примери на неконтрахирани форми на вокалите. Најчесто се разложуваат а, є и т. пр.: пропатааго 68r8; въмѣтаахъ 60v24; продаавахъ 110r3; сѣдащъ 108r5; възможнаа 111v22; архієреи 66r5; прочеи 110v22 и др.

<sup>35</sup> Меѓутоа, некои македонски текстови пр. Stan, Krat, Les ги бележат геминатите, или пак покажуваат стремеж кон етимологизација, со внесено ер меѓу нив. Со губењето на еровите и како резултат на асимилативните процеси се создале услови за слевање на геминатите во еден консонант. Во Rdm обично не е одразено слевањето на геминатите: истиннаго 33v3, непрѣстанно 52v6, 133r8, простираное 109v4, шкаланя 123v2, во согласност со настојувањето консонантските групи

нанти во консонантските групи, f) метатезата, e) консонантската група ўѓ- и дублетните форми.

Конзервативноста во однос на употребата на епентетското л е една од карактеристичните особености на Климентовата правописна школа.

Спорадично губење на епентетското л има и во старите писмени споменици: Asem, Sin, па во Dbm, во Bit најчесто кај именката *ζεμλή*: *ζέμα*, *ζέμι*, но и во 1 л. сег. време: *υκρέπα*, а има хиперкоректна употреба во: *ἀργυρόκλεψη* Ohr, прославетъ Bon. Тенденцијата за губење на епентетското л во некои текстови (и хиперкоректната употреба) нè наведува на заклучок дека изговорот со епентетско л не бил својствен за говорната средина на која ѝ припаѓал пишувачот, меѓутоа од друга страна го следиме и настојувањето да ја задржи традиционалната графија со епентетско л<sup>36</sup>.

Гласот s во прасл. развиен од г по II и III палатализација се чува во Bit: *μνοζτό*, *νοζτό*, врази, а новото s се јавува рано во Asem, Sin, Mar, во македонските текстови од XII – XIII век: Bit, Ohr, Bon<sup>37</sup>. Употребата на s ја презентира климентовската традиција.

Како резултат на елиминацијата на слабите ерови доаѓа до низа асимилативни процеси меѓу консонантите. Асимилативни процеси најрано се потврдени на границата меѓу префиксалните морфеми *εξ-*, *βεζ-*, *νιζ-*, *ιζ-*, *ραζ-* и коренските морфеми што започнуваат на беззвучен консонант, како и кај предлогите *ιζ*, *βεζ*. Во Rdm: *расмотрικъ*, *въсклицаниемъ*, *въсхожение*.

При новите асимилативски промени пообични се резултатите од регресивната асимилација. Беззвучен консонант станува звучен пред звучен -κδ- > -ΓΔ-: *ΓΔε*, -σε- > -ζε-: *ζβορημъл*, въ *ζβορή*; -σδ- > -ζδ-: *ζδε*, *βεζδенъ*, -шδ- > -жδ-: *многажди*.

Звучен консонант станува беззвучен пред беззвучен. Пр. -жк- > -шк- ; гт > кт; -бт- > -пт-<sup>38</sup>.

да се пишуваат „етимолошки“. Геминатите му биле својствени на старогрчкиот, се реализирале како долг глас, додека не се обични во старословенскиот. Во грчките имиња следиме форми со удвоени консонанти: *αρφονъ* 101v16, 129r13, *αρφона* 141v8, *μανη* 74r12, *αμ्यμονъ* 81v6. При тоа двојните консонанти се разложуваат со ер или неговото место се означува со надреден знак.

Се скрекаваат и примери кога вметнатиот ер меѓу геминатите е вокализиран. пр. во Krat: *ματαθανъ*, *ματαθανъ* й *ματытъль* Jov.

<sup>36</sup> Во врска со епентетското л, во Orb е одразена состојба на расколебана норма, што значи дека покрај тоа што се чува: *ιχγαελεни* 178d31, *ιχγαελθафи* 196b11, *καπλѣми* 63a34, *λιублѣше* 170b37, *раславленъ* 222c26, има и случаи на губење: *βιφλεωμѣниъ* 144d7, *диваши* са 193d9, на *ζеми* 195b24, *всек* *ζема* 152c11, *ζемѣ* 154d1, *ωζловенъмъ* 60d36, *раславленаго* 183b19.

<sup>37</sup> Според Бицевска (2001: 149) врз основа на употребата на африкатот s (ζ) северомакедонските текстови се делат на: текстови што не употребуваат ζ, пишуваат само ζ како на пр. Rad, Verk, Lobk, Stan, што употребуваат само ζ како Jov, употребуваат ζ и ζ без да ја разликуваат гласовната вредност како Krp, ги употребуваат на етимолошките места како Vran, Karp, Stan или ги употребуваат ζ, ζ и s на етимолошките места како Les.

<sup>38</sup> Пр. во Rdm: -жк- > -шк-: *ташко* 22г7, *ташка* 123г19, *ташкым* 123г18 и *ташцѣхъ* 16г17; гт > кт: *пазноктии*; -бт- > -пт-:

Во предлогот отъ, т се асимилира во д: ѿд всѣкож 12r1. Во поновата форма овој предлог е потврден и во Jov, повеќепати во заглавијата (Конески, 1975 :19), во Rad, Lobk, а најстарата потврда е во Dbm (Конески, 1976 :17).

Упростувањето на групата -сц- (< -ζη-) се однесува на честата елиминација на обеззвучениот консонант с од префиксот иζ- кај формите од глаголот исцѣлити и образувањата од него<sup>39</sup>.

Кај префиксираните зборови кај кои префиксот завршува на ист консонант на којшто започнува коренот следиме слевање на консонантите во непосреден допир бεζакони€, или по извршената асимилација консонантската група -ζс->-с-: бεсъмртны, бεсъмртн€, бестоѹдно, како и во останатите македонски текстови, со исклучок на Mkd, во кое најчесто се документирани примерите без слевање на истите консонанти.

Упростувањето на консонантската група -сγ- > -γ- го следиме во: ѩ веѹисльниъ 148v3Rdm, веѹадитъ 159v9Rdm. Статистичката анализа на секвенците -ζγ- > -сγ- > -γ-, односно -ψ-, укажува дека нивната дистрибуција во македонските ракописи е различно застапена<sup>40</sup>.

-τγ- > -γ-: прιγαх, прιγа, ψγа во Rad, ψγа, ψγества во Vran, ψγεю во Verk.

-стл- > -сл-: посланы во Jov и Krat, покрај постланъ во Lesn, Kрр.

Упростувањето на групата ζδν- > -ζн- го следиме во: пρаӡники. Дека овие промени биле обични наскоро по губењето на еровите не уверуваат примерите од Dbm од поч. на XII век: пρаӡникъ, нeпраӡынѣ, дажми (Конески, 1981 :100).

Чувањето на групата -сц- се смета за карактеристичен белег на кирилометодиевскиот период што подоцна бил прифатен како правописна норма во Климентовата школа (Рибарова, 1986 :73)<sup>41</sup>. Во повеќето македонски текстови што потекнуваат од XII до XIII век -сцѣ, -сци > -стѣ, -сти: єгипєтъстѣ, людьстѣ, арабиисти, єдомъсти. Групата -ст- се претпочита во: Dbm, Dbj, Stam, во Ohr и Vran, Bon, Grig, во Rdm, а во Lobk се претпочита сцѣ, сци пред стѣ, сти како и во изборните четива на Rad, додека во комплеторниот текст се употребува -ст- (Рибарова, 1986 :73). Во Dčn, како и во повеќето македонски црковнословенски текстови се среќаваат напоредно групите сцѣ, сци со дисимилираните стѣ, сти.

<sup>39</sup> Пр. во Rdm: ицѣли, ицѣлѣх, нeицѣлень, ицѣление. Редовно отпаѓа с од групата -сц- во зборот исцѣлити и во Jov (Мошин, 1954 :44). Во врска со соодносот на варијантите -сц- и -ц- во македонските текстови впечатливо е дека првата е почesta во евангелските текстови и во псалтирите, а втората во апостолите (Георгиевски, Макаријоска 1989 :61).

<sup>40</sup> Варијантата -ψ-, којашто се добила со дисимилиација од -ζγ- > -сγ- и е мошне често потврдена во Pog и Bon, во Rdm не се среќава.

<sup>41</sup> Групата -сц- од старословенските ракописи е својствена на Zogr, Kloc, SinT и Mar, а -ст- на Супрасалскиот зборник, Асемановото евангелие, додека во Zogr и Mar и Sin се следи колебање меѓу -ст- и -сц- (Бајан, 1952 :82).

Варијантата со вметнување на консонантот **д** во групата -**зρ-** ја среќаваме многу често во Dbm и Pog, во Rdm<sup>42</sup>, како и во Dbj: **иždrailъ**, **въždradovашъ**, **въždrastъ**, во Jov: **въždradovати са** и **raždrěшити** како и во **иždrailъ** (Мошин, 1954:44), често во Lobk: **въžrastе**, **raždrogšenie**, **raždrogши**. Вметнувањето на т во групата -**сρ-** се среќава и во Rdm<sup>43</sup>, Str.

Консонантската група **чρ-** во северномакедонските текстови од XIII-XIV век (Бицевска, 2001: 165) останала непроменета, иако веќе во втората пол. на XIV век се изговарала како **цρ-**: **цρеногъ** во Stan.

Метатезата на групата -**гд-** во -**дг-** е позната во Dbm, Slep, Stm, Str, редовно во Jov (Бицевска, 2001: 164).

Затврдувањето на консонантите е една од најсуштествените промени во развитокот на македонскиот консонантски систем, одразена преку дистрибуцијата на графемите **ѹ - ю**, **ќ - ѹ** - **ѧ - а**, меѓусебната замена на **ѧ** и **Ӹ**<sup>44</sup>.

Во текстовите е потврдено затврдувањето на консонантите **ш**, **ж** и на **ѱ**, **ӂд** зад кои редовно се пишува **ѹ**, **а**, редовно **ѧ > Ӹ**, што покажува дека процесот на затврдувањето кај нив бил завршен.

Во македонските текстови од втората половина на XIII век или во почетокот на XIV век (Jov, Dbj, Vran и Karp, Lobk и др.) примерите на затврдувањето најрано се јавуваат по **ρ**, а по **ѧ, н**, се ретки или отсуствуваат (Рибарова, 1988 :31).

Во однос на депалатализацијата на консонантите, примерите со замена **ќ > ѧ** зад **҆, ӟ**, **с** укажуваат на затврдувањето на овие согласки.

<sup>42</sup> Вметнувањето на д во групата **зρ** во Rdm и тоа редовно во лексемата **иždrailъ** и нејзините деривати: **иždrailълѣ** 74r7, 77r9, **иždrailъко** 79v18, кога е напишано надредно, како и кога консонантската група **зρ** се наоѓа на граница од префиксот и основата: **raždrogšить** 39v15, **raždrogшиль** 48r14, **raždrogшиль** 165v16, **raždrogшишъ** 68v8, **иždrinjшъ** са 36v2, **въždrеенюва** 159r9, **raždrěшити** 106r13, **raždrěшене** 134r5, **иždrѣванни** 139v9, **raždrěши** 171r11, односно предлогот и именката: **иž** **ӈкъ** 36v3.

Не се ретки примерите на вметнување на д меѓу префиксот (и предлози) и основата уште во старословенските ракописи: **въždradovати**, **иždrеши**, **иž-а-раќ** итн. Предуслов за вметнувањето на д во ваквите случаи било поместувањето на слоговната граница, со кое се „премостува“ границата на морфемите (Конески, 1981 :99).

Вметнувањето на т, **ѧ** во групите -**сρ-**, -**зρ-** е стара појава позната во Sin: **страмомъ**, **иždrailъ** и во SinE.

Варијантата со вметнување на д во групата -**зρ-** ја среќаваме многу често во Dbm и Pog, Rdm, како и во Dbj: **иždrailъ**, **въždradovашъ**, **въždrastъ**, во Jov: **въždradovати са** и **raždrěшити** како и во **иždrailъ** (Мошин, 1954 :44), често во Lobk: **въžrastе**, **raždrogšenie**, **raždrogши**.

Вметнувањето на т се среќава и во Str. Во однос на групите -**зđr-**, -**cđr-** тие се својствени за повеќето македонски дијалекти: **st̥ram**, **st̥reda**, **st̥rede**, **zđrēl**, **zđrēe**, **zđrak**, **țrezđreana**. Слични примери ги претставуваат тиквешко-мариовските, костурско-леринските, централните и долновардарските говори, струшките итн., освен североисточните (Штипско, Кратовско) и северозападните односно полошките говори во кои и прасловенското **st̥r** > **ср**.

<sup>43</sup> Вметнувањето на т во групата **сρ** го следиме во: **постраний** еси 29r17, пост**т** 41v19, 68v1, 103r6, по **стրѣтъ** 108v10, не пост**рами** 149r12.

<sup>44</sup> Во Lobk одразот на депалатализацијата на **ѧ, н, ρ**, се следи во: **дрѣвѣла**, **лоѹбаѡшъимъ**, **глабноу**, **չՃՃԱՇ**, а потврда за затврдувањето на **ӟ, с**, **ҹ** е развојот **չկ**, **սկ**, **ҹկ > չա**, **սա**, **ҹալ**, **սամո**, **իւզալենի**.

Евидентни се и особености од вокалниот и консонантскиот систем при адаптацијата на тугите зборови. Пр. во однос на адаптацијата на грчките зборови одбележуваме само некои покарактеристични форми: φ се чува<sup>45</sup>, се заменува со τ, а во одделни текстови со ϕ. Пр. μεθοδινα Kgr, методина Stan, фома Kagr, тома Verk. Замената на φ со ϕ е руска јазична особеност чија широка употреба во Jov, Stan и Rad е одраз на руските предлошки на овие ракописи. Пр. во Jov: вифаниꙗ, вифлеомъ, голгофа, маꙗфа. ξ се чува маξимиꙗ Stan или се заменува со консонантската група κς: αλέκςѣ Orb; ψ се чува: ψάλκомъсъ Orb или се заменува со консонантска група πς: сампсонь 13a1Orb, сампсоновъ 114d25 Orb; β поретко се предава и со ε: εавила 19d15Orb, εенидикте 19d18Orb, групата πτ се дисимилира во фт: скифть 46a28 Orb, и скифти 46a6Orb; υ во македонските текстови се предава најчесто со υ, ου, ι: εγψеть, скүменъ, асоψинискъ, զմօրոյ, ипокрить, кивотъ, а во состав на дифтонг со ε: αεгѹста, εвститии.

Бележењето на акцентот во македонските текстови од XIV век се поврзува со установената традиција по углед на грчките текстови, а потврдениот акцентски тип во Krat, Verk, Lesn е својствен за современите североисточни говори, што се заснова и на нивната припадност кон Кратовско-лесновската книжевна школа.

На морфо-сintаксичко ниво уште во старословенските ракописи се среќаваат примери на аналогно воздејство на именки од една основа врз друга. Во македонските црковнословенски текстови евидентна е прераспределбата на падежните наставки на именките во различен обем. По пат на аналогни израмнувања се извршило значително упростување на деклинацискот систем.

При разгледувањето на морфолошките особености се следи отклонувањето од старословенската норма. Кај именките мешањето на основите е стара појава регистрирана уште во старословенските ракописи.

Потврдено е мешање на именските основи односно промени во однос на отстранувањето на разликите меѓу деклинациските типови, на разликите меѓу тврдата и меката промена, односно прераспределба на морфемите кај именките со основа на -o, -jo, -ja, -й.

Именките од консонантската основа во м. род се адаптираle кон бројните именки од о-основа.

Напреднатиот процес на распадот на деклинацијата доаѓа до израз преку отстранување на разликите меѓу деклинациските типови и замени на падежите<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Во Orb архимафен 196c14, въ вифаниꙗ 143b11, фома 213b36;

<sup>46</sup> На пр. во Kgr воnom. мн. на o- и jo-основите често ја среќаваме наставката на i-основите: воини 128v, жителие Mt13,39 и др., голема проширеност добиваат наставките на u-основите кај разни

Меѓу условите што придонесле за поширокото распространување на аналитичката деклинација во нашиот јазик во значителна мера се вклучува и фонетскиот фактор – фонетското израмнување што довело до хомонимија на повеќе падежни морфеми.

Колебање се јавува во употребата на двоината<sup>47</sup>. Двоината е зачувана, со единечни пројави на израмнување на двоинските форми со множински<sup>48</sup>.

За црковнословенскиот период е карактеристична паралелната употреба и на сложените<sup>49</sup> и на простите придатски форми како и промените под влијание на заменската промена. Се среќаваат и недоследности кога во ист контекст имаме напоредно и прости и сложени форми: во Rdm<sup>50</sup>, Bit, Vran, Hlud (Конески, 1981 :141-142). Кај

типови именки, на пр. релативно честа е наставката -ови одн. -еви во дат. едн., на пр. праведникои Mt27,19, пишови 5г, вѣтрови 30г, дѣньеви Mt6,34, къ билареви L20.25, иереви (почесто), къ архнереви 103v и др. примери, во вок. мн. вождеве 47v Mt23,16, во ген. мн. из гровови Mt27,53, Mt27,52 ѿ...вратеви Mc5,25 итн. Бележиме и налагување на наставките од *a*-основите кај *ja*-основите: во ном. и ак. мн. птици небесныи Mt13,4, L8,5 и др., разлажујећи ѡци Mi6,26 и др.

Меѓу ретките иновации во Крп спаѓа употребата на ген. мн. и седмиња хлѣвъ ѿтыремъ тысѧчамъ Mt16,10, ѿ седмиња Mt22,28 со наставката -хъ од локативот. Наставките од *-и-* основите се наметнати кај некои форми од *-о-* основите. Пр. во Крп: прѣкланѣть петрови 182a4, пилатови прѣдаљат 165c33, и кај именките од *-jo-* основите: ѿителеви 165d32, ѿждителеви 182c20, неджнѣмъ вратеве ѿправимъ хранителеве 108a25, неможахъ вратеве ѿцлити 179c34, а вакви примери има и кај именките од *-i-* основа: ѿгневи прѣдаљахъ са 142c33. Постојат и примери на чување на соодветните наставки кај *-i-* основите: пришешаго из боков дѣвичью 39c10, и вѣдѣстиша мифови 217b8. Разни деклинациски типови кај именките од м. род се асимилираат кон деклинацијата на *-o-* и *io-* основите. На пр. кај старите *i*-основи во Lobk се вообичаени новите форми: ген. едн.: съмы 89г, вок. едн. съмы, лок. едн. ѿ съмы 85г, 97г итн., кај *i*-основите наофаме ген. едн. ѿгнѣ 107г, лок. едн. ѿ гѣ 40г, по гѣ 164г, ак. мн. ѿтвѣра 112v и др. Од друга страна, некои наставки од *-i-* и *i*-основите се искористени во нови функции. Наставките на *i*-основите се јавуваат кај одушевените именки од м. род: дат. едн. къ мжжеvi 31v, браговы 41v, адамови 31v, ном. мн. христове 167г, попоке 170г и др. Освен тоа наофаме и потврди за образување на мн. од основата прошириена со формантот -ов: богоғови свом 169г, и кај старите *i*-основи: ак. мн. съмновы 70v, лок. мн. ѿ съмновѣхъ 82v, въ домоѣдъ 121v. На напреднатоста на овој процес упатува и формата ѿтровутевы 160v. Друга карактеристична појава е пренесувањето на мн. наставки на *i*-основите кон *io*-основите, на пр. ном. мн. мжжи, дѣлателие 72v, пастыре 110г, 112v, ген. мн. мжжен 142v, 143v, пастыреи 110v, инстр. мн. дағми 46v, 83г и др. Кај именките од ж. род има адаптирање на *ia*-основите според тврдата промена, сп. ном. мн. стѣзы 29г, 151v, ак. мн. колесники 8г, кокици 87г, стѣзи 30г, стѣзы 155г, ген. едн. тажи 114v, въслѣдъ неползъчи 168v. Се адаптираат и именките на -лини: ном едн. съманѣнина 132г. Кај именките мати, дыши често се јавуваат наставки од *ia*-основите: дат. едн. дышы 128v, мати 132v, ном. мн. дышеря 144г, ген. мн. дышери 110г според *i*-основите.

Најзначајна нова појава кај именките од среден род потврдена во Lobk е употребата на лок. на -хъ во ген. мн. до исходници Ѷемли Zch9,10.

<sup>47</sup> Во Orb во ограничен број случаи се чува двоината кај различни зборовни групи: маѳа и маѹниа спаѹоց глаꙑголаствѣ 152a29, ѿстьма съвома дафобати ѿадома 58бб, сестра ѿ плаѹетѣ са 141a29, плаѹашима сестрама лаꙑреѡвома 139d33, ѿ- колѣна издаꙑлѡвома 181c20.

<sup>48</sup> Во Rdm на изедначувањето на двоинската со множинската форма укажуваат единствено: оѹстнѣ мои похвалатъ та 50v16, оѹстнѣ мои въсхвалатъ та 51г1, ѿун приѹираєте 54v9, въզыдошъ колѣна 138v10.

<sup>49</sup> Во старословенските ракописи се проследува последователен процес – на местото од членуваните придатки во грчкиот оригинал стојат сложени придатски форми во старословенскиот превод. Меѓутоа сложените придатски форми рано започнале да го губат значењето на определени форми.

<sup>50</sup> Пр. во Rdm: мала съ великыими 109v6, на смѣренад приѹирае и висока Ѿнаетъ 143v5, лъживи снове ѿлкоѣѹьстии 50г12, вогъ мъсти гѣ вогъ мъстии 97г9.

придавките во Orb, Rdm сложената заменска промена се среќава почесто со контрахирани форми<sup>51</sup>.

Во текстовите компаративот обично се изразува синтетички<sup>52</sup>.

Потврдено е и контекстуално изразување, односно суперлативот се искајкува со придавски форми потсилени со формите на заменката весь. Во Rdm: *велеи страшень есть на всѣми 88v15, страшень есть на всѣми 99r19, 101v7, высокъ надъ всѣми 126r15*, во Orb: *всѣхъ уестнѣши 70c36*.

Најстарите примери со описна компарација можат да се приведат од XIII, па дури и од XII век, што е многу значајно за хронологијата на оваа појава. Тие се документирани во Bit, Orb, Hlud и др. (Илиевски, 1972 :161).

Придавските форми со кои се изразува посвојност се образувани со суфиксите: -овъ/-евъ, -јъ, -ьскъ, -инъ. За изразување колективна посвојност, најчести се образувањата со суфиксот -ьскъ<sup>53</sup>, а за изразување на индивидуална посвојност со суфиксот -овъ/-евъ<sup>54</sup>.

Во врска со промените кај заменките личната заменка за 1 л. едн. има форма азъ.

Треба да се одбележи и формата тои од заменката тъ, којашто укажува на поврзаност на текстот со македонската јазична територија. Формата тои од показната заменка та е засведочена и во: Bon, Rad, Rdm<sup>55</sup>, Orb<sup>56</sup> и други.

Показните заменки съ, си, се се подложени речиси на истите промени како и заменките тъ, та, то<sup>57</sup>.

Вакви пошироки форми среќаваме и во Bon, Orb и се смета дека настанале под влијание на формите од типот – ми, ткои, свои.

Во согласност со другите помлади текстови, доаѓа до натамошно проширување на употребата на рефлексивно-посесивната заменка **свои**

<sup>51</sup> Во Orb ѕостјапити горѓакото грѣха 33a16, о вожина и любезна и сладкаго ти гласа 211c7, тебе неизреченаго и прѣвожестъвнаго ѕ вѣзьбестъвнаго вѣсничиши 43d31, неконтрахираните форми се поретки: вогонеекстнаа 17d13, ужистаа 10c6. во Rdm обични се контрахираните ген. наставки -аго, -ѓо: грѣшнаго 4t11, нишаго 18v11, величаго 34v10, զлаго 102v16, до послѣднѣго 12t6, искрѣнѣго 102v17, ретко неконтрахирани: грѣшнаго 52v11, матежнаго 92v9.

<sup>52</sup> Пр. во Orb: азъ иже мъни 158b20, старѣти быти 158b20, уестнѣши херувимъ и славнѣши нерасѣдано серафимъ 182d22 и од сплетивни основи: то ѹнѣ бы да бы ҙде не быль 151c32, ѹне ти бы было да бы не родиль са 165b3.

<sup>53</sup> Во Rdm: ѹловѣуьскаго 79v3, ѹловѣуьскыи 66v2, չемъскы 70v4, լիւանьскых 7r2.

<sup>54</sup> Во Rdm: фараоновъ 157r3, фараоновъ 158r1, со суфикс -инъ: չмини 145t11, չминино 46t16, голжини 41v9. Почести придавски форми со суфиксот -јъ: се: ինаковъ 32v6, ինакова 71v1, ավրամլе 110v4, ավրամլемъ 34t19, իերձанъ 126v16, իերձана 27v12, հանաна 110v13, ադամլէ 135t11, Սլովենъ/Սլովѣнъ 149v13, եծовиւ 56v4, արռու 141v8, մѣжъ поль 164t10.

<sup>55</sup> Во Rdm почесто се среќаваат проширениите форми: тъи, тои. Формата тъ во ном. едн. м. род е потврдена неколку пати. Се прошириле и формите за ном. мн.: тиє 34v15, тии 118v11, покрај ти 47t19.

<sup>56</sup> въ той ҹа 179d37, ико тои ҹанесе քѹъ 181b24, въզыде тои дарօլюбецъ 236b33.

<sup>57</sup> Аналогно на заменските форми тъ, тъи, тои, се употребуваат и проширениите заменски форми од заменката съ: съи 4t14, 156t6, съи 130r11, въ съи 171r14, съи 5v10.

на местото од **твои, моя**. Овој процес јасно е изразен и во Bon наспрема Sin, а особено во Dčn (Рибарова, 1989 :145).

Како македонска црта може да се смета употребата на повратната заменка **са** пред глаголот, и тоа во текстовите што се однесуваат кон западното македонско наречје. Со препозитивна позиција на **са** се одликува и Rdm, Lobk, Orb<sup>58</sup>. Преку употребата на повратната заменка **са** пред глаголот како и преку удвојувањето на некои заменски форми меѓу другото доаѓа до израз влијанието на народниот говор.

Удвојувањето на заменските форми веројатно претставува израз на говорната состојба кај препишувачот на Rdm: **покон скож си рабы, оѹчиши ж въ своем си рди**. Оваа појава претставува одлика и на Hlud: **скож си, своиж си, скоя си па и твоа ти**. Според Илиевски (1988 :178-181) конструкциите со удвоен објект најпрво се јавиле кај рефлексивната заменка.

Карактеристично подновување во Kgr претставува и формата **мој** за датив од заменката **иже: како сълнч мој естъ, еже мој еси дальъ**.

Има примери во Kgr кои упатуваат на удвојувањето на објектот: **сего ради искажъ ёго июдение да и оѹбижътъ, яко створен искони мажъськъ поль · и женъськъ створиль ж есть**.

Во македонските текстови од XII-XIII век наоѓаме показни заменки во постпозиција (тъ, съ и поретко онъ), со извршена вокализација на з или без неа и тоа во Dbm и Dbj, Ohr, Bon. Особено е показателни примерите во Dbj евангелие: **работъ, домотъ, родосъ** и особено примерот во кој постпозицијата го придржува атрибутот: **члыишъ рабъ**, што значи дека во XIII век членот бил веќе изградена граматичка категорија (Мирчев, 1956 :223-224).

Постпозитивната употреба на показните заменки укажува и на појавата на морфолошката категорија определеност кај именските форми (Конески, 1988 :150). Се претпоставува дека развојот на членот кон XIII век бил напреднат, членуваните форми биле особено живи во народниот говор уште додека била жива и синтетичката деклинација, меѓутоа во писмениот јазик сè уште неговите форми не дошле до полн израз.

Во македонските текстови од црковнословенскиот период се забележува тенденција за обопштување на една единствена форма од заменката **иже**, што не се согласува со зборот на кој се однесува според

<sup>58</sup> Во Orb заменските форми се јавуваат како проклитики: единъ ѩ въсъ ма прѣдасть 174d36, ѩ лжавныъ ма дѣль избави 163d31, даниль же та видѣ 70c32, тѣмъти са мюла 107b9, иногода та ѹаӡгнѣвеша 24b21, пристанище та спасеню имамы 10d20. Во Rdm употребата на кратките заменски форми за акузатив во препозиција е впечатливо зачестена: та пожъ 21v11, та възбелнуимъ 52v7, самъ ма напраен 133v8, самъ ма оѹкрѣпн 133v9, та прѣпнѣтъ 42v10, та ѿблежжъ 168r3, за датив: сълзы ми дажъ 155r17, слово ми подаждъ 171v4, ти съг҃тиши 94v14, ти съг҃тиши 104r9, ти припадај 20v4, како и на повратната заменка: да са не држитъ 5r18, да са скончътъ 5r17, да са исправатъ 146r4, да си оѹмыкъ 142v4. Со препозитивна позиција на **са** се одликува и Lobk. Во Rdm обично со предлози се употребуваат кратките заменски форми: на ма 23v2, на та 45r13.

падежот, бројот односно родот. Ваквата распределба на формите од релативната заменка-сврзник укажува на ситуација кога се елиминираат во нив граматичките значења, за да се остане при самата функција на релативизирање на фразата – функција што ја има заменката-сврзник во нашиот современ јазик<sup>59</sup>.

Во развојот на партиципите општа е тенденцијата за упростување на разновидноста од формите и ограничување на синтаксичките функции на партиципот.

Партиципите рано подлегнале на аналитичкиот процес од којшто биле зафатени и другите именски основи. Уште во XII и XIII век се јавуваат примери на неправилна употреба на партиципите, замена на партиципите со лични глаголски форми и обратно<sup>60</sup>. Потврдена е нерегуларна употреба на партиципните наставки и несоодветна конгруенција на партиципните форми со останатите форми на ниво на реченицата, преосмислување на минатиот активен партицип и сфаќање на неговите форми како лични, засилена употреба на одделни партиципни форми во глаголски конструкции кои стануваат битна одлика на глаголскиот систем (перфектот).

Во црковнословенските текстови супинот<sup>61</sup> престанал да суштествува како посебна граматичка категорија, а инфинитивот под влијание на балканската јазична средина, ја губел изразноста и во одделни случаи се заменувал со да-конструкција или определена глаголска форма и тоа претежно таму каде што во старословенскиот имало форма за супин.

Црковнословенските текстови од македонска редакција од XII-XIV век не покажуваат некој напреднат стадиум во развојот на замената на инфинитивот со да-конструкција. Во однос на старословенските ракописи од X-XI век не се забележува проширување на функцијата на да-конструкцијата освен во ретки случаи, што се должи на факторот

<sup>59</sup> Во едни ракописи како Vran, Jov, Orb се претпочита формата иже, а во Dbm, Rad се претпочита формата еже во функција на релативен сврзник.

<sup>60</sup> Кај партиципите се забележува тенденција тие да се употребуваат наместо лични глаголски форми. Обично во тие ситуации се поврзани со сврзникот и: дроѹгъ дроѹгъ покорше са и дроѹгъ дроѹгъ ноȝѣ ѿмываше 168d11, аѡгълъ ѿзрѣша се ѿтлож ѿдежѣ на камени сѣдаща и ѿпихаша к нимъ 216c29, ѿбраӡы покрывааше ѿпихаша к нимъ 216c29, ѿбраӡы покрывааше ѿпихаше и глаголаше 172b20. Постаро образување на партиципот има во: како не ѿстраши са смрѣть како не ѿстраши са ѿд ѿреѣть та 157c24.

<sup>61</sup> Морфолошки показател на супинот е наставка -иа додадена на инфинитивот; се употребува со глаголи што означуваат движење.

Употребата на супинот е потврдена во голем број примери во Кгр и претставува една од карактеристичните одлики што овој текст го поврзуваат со старословенската традиција: уто иզидете въ пъстина видѣть 33v3, азъ же въ послаждъ ждѣть 15v11. приидъ послоѹшашъ 67v, иизвѣдошъ жтъ его 52r30. По употребата на супинот Кгр може да се споредува со канонските глаголски евангелија, а од македонските црковнословенски текстови само со најстарото Dbm. Од друга страна документирани се и примери во кои супинот е заменет со инфинитив и при употреба со оние глаголи со кои е запазен супин.

на традицијата. Примерите со употреба на да-конструкцијата во црковнословенските текстови од македонска редакција се бројни<sup>62</sup>.

Потврдена е употребата на определени глаголски форми место инфинитив и обратно<sup>63</sup>.

Полни одраз во црковнословенските текстови наоѓаат промените во глаголскиот систем како на пр.: зачувувањето на аористот и имперфектот, проширувањето на функциите на перфектот итн. Промени се следат во развојот на личните наставки за сегашно време. за аорист, имперфект, императив.

Отстапувањата од нормата се должат на влијанието од народниот говор на пишувачот. Но, наспроти многубројните промени во деклинацијата, глаголскиот систем го карактеризира поголема конзервативност.

Во врска со личните наставки за сегашно време примерите за губењето на -тъ во 3 л. едн. се карактеристични пред сè за текстовите од североисточниот и југоисточниот дел: Pog, Rad, Krat, а во Krp, во Str од XIII век ваквите примери се многу чести: *глаголе*, *спаже*, *поклони*. Во текстовите од охридскиот круг од XII-XIII век таквите примери се ретки, пр. во Bon: *достон*, во Ohr: *бјде*, што е во согласност и со современата состојба во охридскиот говор каде што се чува наставката -тъ во 3 л. едн. сег. време. Наставката -тъ ретко се елиминира и во Lobk. Во Orb се чува –тъ: *уѓрејте* 30c32, *створите* 30d27, *умрејте* и *оживејте* 173d5, *наидете* 125a28, *наиде* Zag, *наиде* Hlud, *клатка исчезнете* 125b6, *исчезе* Hlud, но има и примери на испуштање: *не устраши са* 157c24, *не очстраши* Hlud.

Покрај редовната наставка -мъ во 1 л. мн. сег. време карактеристична македонска промена е наставката -м€ што е одлика на живиот народен говор. а се среќава во: Bon, Ohr, Bit, Kič, Rdm, Zag, Str<sup>64</sup>.

<sup>62</sup> Пр. разлики во однос на употребата на оваа конструкција во Orb наспрема другите триоди: да *енши спасенија* твоего 106c38Orb, да *еночинти* твоего спасеније Zag, да *ицфильт* недјгы 223c13Orb, да *ицфильт* недјгы Zag, и азъ да примиш *штавление* 119b20Orb, да *принѣтъ* *штавление* Šaf. Оваа конструкција можела да служи и за искажување на описан императив, што претставува обична состојба и за други македонски црковнословенски текстови: да *възмеши* *ујдо* и *покажеши* 135c11Orb, да *възмеши* *ујдо* и *показајеши* Zag, приадѣте да *поклоним* са 82c34Orb, приадѣте *поклоним* са Zag, вси *въспоемъ* *тражаше* 53c23Orb, вси да *въстражимъ* Šaf.

Инфинитивот се предава со да-конструкција во Rdm на пр.: да *оукротиш* Ps93,13; да *не видатъ* Ps68,24; да даси имъ Ps103,27 итн

<sup>63</sup> Во Rdm: *пřипитаетъ* Ps32,19, *пřипитатъ* Sin, Pog, Bon; *оўмрѣти* Ps36,32, *оўмрѣти* Sin, Pog, Bon, Dčn; *иѣведе* Ps67,7, *иѣводитъ* Pog, Bon, Dčn; *сѫдитъ* Ps71,1, *сѫдитъ* Sin; *възѣстити* Ps101,22, *възѣстити* Pog, Bon; *работати* Ps101,23, *работати* Sin; *створи* Ps104,25, *створи* Sin, Pog, Bon; *вниж* Ps106,7, *внижти* Sin, Pog, Bon, Bon.

<sup>64</sup> Во охридските текстови веќе од XII век добро е потврдена новата наставка -м€. Во Ohr: *есме, имам€, дам€, вѣрюем€*, во Bon: *есме, вѣме, исповѣм€ са, имам€, во* Bit: *имам€, есме, плашим€ са, похвалим€, многу често* ја среќаваме и во Kič: *приносим€, iesm€, имам€, вонијем€, славим€, поклоним€ са, величим€, а ги среќаваме и во текстовите од другите подрачја: есме, не кѣм€ во Rdm, есме во Krp, имам€ во Str. Новата наставка -м€ за 1 л. мн. сег. време е најчеста кај атематските глаголи, кај кои по губењето на крајните ерови, се совпаднале формите за 1 л. едн. и мн. и на тој начин се отклонила таа хомонимија (Конески, 1981 :190).*

Ретко се среќава и наставката -мы: имамы, што се третира како влијание од личната заменка за 1 л. мн.

Во Крп покрај употребата на наставките -мы/ми, -м€ во 1 л. мн. (не вѣмы 136v, есме 97г), треба да се одбележат формите на 2. едн. сег. време видиш 57г, спиши 103гКрп, поретко потврдени во ракописите.

Глаголот быти е присутен во некои понови форми карактеристични за говорниот јазик, пр. за 2 л. едн. съи<sup>65</sup>, новата форма съмь за 1 л. едн. во Rdm.

Прераспределбата на наставките -атъ/-жтъ во 3 л. мн. е непосредно поврзана со меѓусебната замена на носовките, а треба да се земе предвид обопштувањето на наставката -атъ (ограничено на некои западномакедонски дијалекти) или на -жтъ, што ја одразува состојбата на најголемиот дел од македонскиот терен<sup>66</sup>.

Архаичните форми од асигматскиот аорист се должат на влијанието од предлошката, а формите од постариот сигматски аорист обично се заменуваат со поновите форми<sup>67</sup>. Старите аористни форми се карактеристични за глаголите со поголема честота. Чувањето на постарите форми на аористот кај глаголот ꙗфи е појава позната и во Rad и во помлади текстови и може да се толкува како својство на јазичната норма (Рибарова, 1986 :15; 1988 :59). Архаичните асигматски аористни форми во Grig најчесто се потврдени кај глаголот -ити и образувањата од него: ѹдъ 104v25, възъдъдъ 64v18, внидъ 6v1, ижъдъ 71v6, мимоидъ 8r1, ѿвидъ 71r24, придъ 59v7, придъ 44r15, прѣидъ 82v13, сънидъ 82v18, поретко се потврдени и помладите сигматски форми: възъдоста 100v16, идоста 41r27, поидоста 8r12, придоста 53r26, прондошъ 6v20, асигматските форми се почести и кај глаголот ѿвѣсти: ѿвѣтъ 42v27, ѿвѣтъ 64v9, ѿвѣтъ 77r11 (покрај ѿвѣтътошъ 7r5), а кај други глаголи има и паралелни сигматски форми: въздеигъ 62r21, възъдигъ 52v9 (покрај въздеигохъ 24r5), възнесъ 14r3 (но внесошъ 59v20, принесошъ 10r8), ѿвѣзетъ са 21v15 (но ѿвѣзостъ са 21v20, ѿвѣзошъ са 35v7). Постариот сигматски аорист во Grig ги познава само подновените форми. Редовна е неговата употреба кај глаголот -ꙗфи и изведените од -ати, сп. нарѣшъ 65r1, прорѣхъ 79r24, рѣсте 42r21, възашъ 10r8, възашъ 29v3, наядъхъ 51r6, приахомъ 73v17, приахъ 76v29. Помал број глаголи познават само понови сигматски форми: въведошъ 62r29, възведошъ 62r30, изведошъ 16v15, изведошъ 95v17, съведошъ 95v26. Кон

<sup>65</sup> Пр. во Orb: нѣ ты блаѓъ съи 10c37, ѿлкоєкъ съи 148b22 ѿлкоєкъ єси Zag, за 3 л. едн. е: съина како є мошно ѓодити 125b34 ѿсына како єсть ѓодити мошно Šaf, за 1 л. мн. есме 179b6

<sup>66</sup> Текстовите што го одразуваат ваквото аналогно нивелирање на глаголските форми тврдата наставка ја обопштуваат во 1 л. едн. и 3 л. мн. презент и во активниот партицип на презентот (Конески, 1981 :191). Во Rdm се потврдени формите иматъ. Тие се среќаваат и во Stam, Slep, Mkd, Grig (имашаго, имаше), често во Pog (иматъ, имаше, имашинъ), редовно во Stan.

<sup>67</sup> Во Крп на пр. форми на асигматскиот аорист и постариот сигматски аорист: приећесъ 112v, съблюсъ 125v, придъ 17г, ѿвѣтътомъ 111г, нападъ 37v7, пропаса 131г итн.

најмладиот слој на подновувања спаѓа формата на 3. едн. аор. *заколе* 34r11.

Во однос на промените во имперфект во 3 л. мн. се чува наставката -хъ, а притоа најчесто формите се контрахирани<sup>68</sup>. Доминацијата на контрахираните форми е впечатлива во Rdm, во Lobk. Многубројните потврди за контрахирани форми сведочат дека тие биле обична појава во народниот јазик.

Карактеристична црта во развојот на имперфектот и аористот широко позната во македонските текстови од XII и XIII век е меѓусебното израмнување на парадигмите на имперфектот и аористот (Рибарова, 1988 :60). меѓусебното мешање на наставките на аористот и имперфектот. Во Kрп наоѓаме повеќе примери за навлегување на имперфектната наставка -хъ во 3. л. мн. на аористот: *пословашахъ* 17v, *могохъ* 42r, *быхъ* 56r итн.

Во однос на императивните форми тенденцијата кон обопштување на едната од двете познати императивни наставки во множина (двоина) доаѓа до израз уште во старословенските ракописи<sup>69</sup>. примерите за употреба на аналогните форми на -ѣте (пр.: *сѧдѣте*, *възыщете*, *внемлѣте*, *въсплѣщате*), ја одразуваат ситуацијата на поголемиот дел од македонскиот терен, а особено се умножуваат во помладите црковнословенски текстови. Распространета појава е обопштувањето на наставката -ѣте: *дадѣте* во Dbj, *не лъжѣте* во Slep и Str, во Rdm: *вънемлѣте*, *възыщете/възыщете*, во Lobk: *възыщте*, *приимѣте*, *сѧдѣте*, *внемлѣте*. Следиме напоредна употреба на наставките -ѣ- и -и- кај глагол од I група пр. во Rdm: *придите* покрај *придѣте* итн. Дека формите се одраз на говорната состојба, покажува и нивната употреба во записите: *простѣте* во Bit, *простѣте и помѣните* ми ѿца јада во Rdm.

Во процесот на обопштувањето се воочуваат разлики во зависност од дијалектната ситуация. Наставката -ите доаѓа до израз пред сè во текстовите поврзани со северномакедонската средина: *вѫдите*, *ѹците* во Rad, *влюдите* во Vran итн. Текстовите што потекнуваат од југозападните делови, покрај аналогните форми на -ѣте кај неизведените глаголи од III група, од најстаро време познаваат и аналогни форми на -ите кај глаголите од I и II група. Во помладите текстови од ова подрачје, не доаѓа до поизразено проширување на формите со -ѣ- во III глаголска група. Глаголите како *дати*, *вѣдѣти* и *видѣти* и изведените од нив образуваат стари императивни форми, пр. во Rdm: *дажь*, *виждь*.

Пројавен е стремежот за проширување на употребата на описните императивни конструкции составени од да + сегашно време, пр. во Rdm: *да придѣть*, *да побѣстѣ*, во Rad: *да не сиѣсть*, *да вѣдѣть*.

<sup>68</sup> Во Orb: *шклеветахъ* 179d15, *имахъ* 179d22, *имѣхъ* 179d31.

<sup>69</sup> Кај глаголите од III група се следи проширување на форми со -ѣ- во: Zogr, Asem и Mar, Sav, Sin и Supr, а кај глаголите од I група форми на -имъ, -ите во Zogr и Asem.

Во перфектот почесто се потврдени формите за 2 и 3 л. едн.<sup>70</sup>

Во развојот на идното време карактеристично е ограничувањето на простото и проширувањето на употребата на формите на описаното идно време со глаголите **науати**, **хотѣти**, **имѣти**, меѓутоа се следи и воедначување на формите во прилог на помошниот глагол **имѣти**, односно **хотѣти** што постепено го губи старото лексичко значење<sup>71</sup>.

Покрај старата форма на кондиционалот бим за 1 л. едн. интерес побудуваат и зачетоците на трансформирањето на помошниот глагол во непроменлива честица би. Состојбата во старословенските ракописи сведочи дека уште во X век, помошниот глагол бимъ, би започнал да отстапува, па во кирилските се наоѓаат новите форми бъхъ, бъ итн. настанати под влијание на аористните форми од гл. бъти (Хабургаев, 1974 :290-291)<sup>72</sup>. Во Kрп на пр. се употребуваат формите на стариот кондиционал: аще не бимъ пришел и глаголъль имъ гъвъха не въж имѣли J15,22, речъль бимъ J14,2, въ силы были Mt11,21 и др.

Во однос на морфосинтаксичките особености во македонските текстови (од XIII-XV век) изразена е честата употреба на предлошките конструкции за изразување на определени падежни односи, а изгубеното чувство за правилна употреба на падежите се манифестира преку погрешна употреба на падежни форми со несоодветни предлози<sup>73</sup>. Карактеристична е и редупликацијата на предлозите.

Измествањето на синтетичката деклинација, употребата на акузативните форми наместо генитивни, дативни, инструментални и

<sup>70</sup> Во Rdm: скажаль еси 71r18, въздалъ еси 164r4, подала еси 135r13, исправила еси 135r14. даљ есть 125r8, смѣриль есть 14r18. Formите од глаголот бъти обично се јавуваат во постпозиција, поретко пред партиципната форма: еси сътвориль 38r50, еси речъль 133r6, еси ислѣдоваль 143v17. Formата од помошниот глагол редовно се јавува во препозиција со негирани форми: нееси помѣнѣль 87r7, неса съмъ оѹчиль 169r13.

<sup>71</sup> Во Rdm паралелно се среќаваат формите со помошниот глагол имѣти и хотѣти. Притоа, имѣти обично оди со негација: не имамъ ѿставити 85r1, имамъ принести 131v15, не имахъ видѣти 164r7, не имать сътворильт 163v16, додека во примери без негација вообичаени се формите со помошниот глагол хотѣти: хощеть прикти 1v5, сѫбити ма хощеть 169r8, ѿжаждити ма хощеть 169v10, хота погльжти 52v18. Во Lobk во футурските форми (претежно во негираните) се користат формите од глаголот имѣти. Старословенските ракописи јасно потврдуваат дека футурот со не имѣти е карактеристична црта за народниот јазик наспроти која во грчкиот стои обично идно време со прста негација. Употребата на футур егзактен е реткост: что ти са вѣде иѣбыло 3v10.

<sup>72</sup> Во Rdm старата форма на кондиционалот бим за 1 л. едн. е потврдена во: оѹкрил са бимъ 42r5, смѣриль бимъ 80v4, възложилъ бимъ Ps80,15 възложилъ вихъ Bon, па формата за 1 л. едн.: прѣтърѣтель вихъ 42r3. Примерот даљ имъ ви 39r123, го потврдува следниот степен од развојот на кондиционалот (промена на помошниот глагол во непроменлива честица би, својствена на нашиот современ јазик). Сп. и формите за другите две лица во едн.: би попосильт 42r2, вселила са ви 98r5, не би помогъл 98r4, болѣло би 168r8, аще би на ма велерѣуеваль 42r5, и во 3 л. мн.: вѣшъ послышали 80v1.

<sup>73</sup> Во Lobk, на пр. въ пламенъ штънъ Ex3,2, аще стогодишнѹ родити сънъ Gn17,17, повинѫже са въ всемъ съ војащиимъ IP2,18. Има механичко пренесување на наставките: прѣдъ двѣми домоу єлисѣвовоу Pr5,9, всели са при дѣвѣти амбринистъмъ Gn13,18, клатъ са господъ славомъ своемъ и крѣпостниа мышцемъ своеа Is62,8 и др

локативни и особено за номинативни ја потврдуваат тенденцијата за затврдување на општа падежна форма – акузативната.

Експанзијата на акузативната форма е во согласност со општата тенденција за нејзиното затврдување како општа форма при расколебаното чувство за синтаксичката функција на падежите. Мешањето на формите за номинатив и акузатив не претставува чисто фонетска појава (по *к > а* и *zi > i*), туку е поткрепена од синтаксичката замена на падежите.

Во врска со употребата на одделни падежи треба да се каже дека посесивноста повеќе се искажува со датив отколку со генитив. Конструкциите со посесивен датив се поархаични. Присуството на посесивен датив е една од најизразитите карактеристики на старословенскиот јазик и на јужнословенска почва<sup>74</sup>. Најчесто посесивниот генитив е условен со присуство на определба кон името на поседувачот.

Во Dčn бележиме извесно ограничување на употребата на адноминалниот генитив за сметка на придавката, додека во Bon се претпочита употребата на генитивот само во помала мера отколку Sin. На местата каде што Dčn и Bon се разликуваат, во Dčn приближно три пати почесто се употребува придавката. На пр. Ps81,4: *иž ржкы гρѣшниꙗ* Dčn *и* гρѣшникъ Bon; Ps97,3: *коңи ȝемни Dčn ȝемла* Bon; Ps105,10: *иž ржкы вражикъ Dčn ȝврагъ* Bon итн. Конкуренцијата на адноминалниот генитив и придавката е добро позната појава во сите старословенски текстови.

Во текстовите често е изедначувањето на акузативот со номинативот<sup>75</sup>.

На пр. во Dčn е потврдено проширување на сферата на употребата на акузативот кај глаголите искати, възискати. Ps36,10: *възыщени мѣсто его Dčn и мѣста его Bon*; Ps121,9: *възыскахъ добро тѣгъ Dčn и добра Bon Sin* и др. Акузативот се претпочита и кај други глаголи пр. попосити кој имал само дативна рекција. Сп. Ps34,7 *въсоѹе попосиши дѹгушъ мої Dčn и дѹгущи моєи Bon*.

Експанзијата на акузативот е во согласност со општата развојна тенденција што води кон зголемувањето на неговата фреквенција, на пр. преку елиминирањето на генитивот по супинот, или претпочитувањето на акузативот на местото од негативниот генитив, а треба да

<sup>74</sup> Примерите со посесивен датив во Orb се многубројни: *за спѧсение миѹ 89b38, скровище миѹ 55c2, спѧсение миѹ 211c27, ѿѣщене миѹ 10c2, дѣло спѧсению 80d25, науалникъ животоѹ 79c4, вѣма наста покаянию 10a7, вѣма есть покаянию 9a4*. Сп. и примерите со посесивен генитив: *мѹилѹсрѹдниа истоѹниꙗ 156b17, въ вѣма въздржанія 47a28, вѣма живота моего 112d22*.

<sup>75</sup> Во Orb: *бл҃агословите всѣкъ дождь и роса 116b14, клатва сеѹ пришвѣда есть 6b24, кротость бѹжна юда иzymѣни ȝлатомъ 164c5, оѹѣда је адамъ єва жена своя 49d27*, може да се употреби и акуз. форма м. ном.: *иако ииѹтоже разъмшишше фомъ 214d33* *иако ни во утоже разъмшишше фома Zag, рече во фомъ аще не виждъ не вѣроѹ 215b16* *рече во фомъ аще не имѣ вѣри Zag, монсевша ржкъ да вѣрятъ 114b7*, каде што може да се работи за чисто фонетски фактор на неразликување на *к* и *а*. Може да се изедначува и акузатив со локатив: *лаꙗарь въ грѹбъ дводноѹеть днec 142b13*.

се разгледува во најтесна врска со аналитизмот: совпаѓањето на акузативот и инструменталот, акузативот и генитивот, локативот и акузативот, а многу примери укажуваат на расколебаното чувство за синтаксичките функции на одделни падежи. Сп. на пр. Ps38,5: *да φαζούμεται ότι σα λίσται αξές Δέκανός του μόνο ο Καθάρης* Bon Sin итн.

Меѓусебното заменување на падежите, отсуство на конгруенција во синтагмите, како и употребата на номинатив за кој било друг падеж е потврдено во Крп. Сп. на пр. *κράψειν τον γένος και την γένος* Mc7,8, *υτις ωτίς τον πατέρα της* Mt19,19, *μα νέοι μέσανται επένδυση σε* Mt17,15, *πιεδινοὶ δὲ φρέσκα ψεύται καὶ οὐλοβόλοι* L23,14, *τριανταὶ τριανταὶ* Mt12,40 и др.

Во Крп се бележи повисоката фреквенција на предловите и нивната употреба без оглед на падежната конгруенција, сп.: *приде по пътешествие* Mt21,32, *ω γιαντίς ωσολίτης* L14,34; по стои и по патът десатък Mc6,40; удвојувањето на објектот: *сего ради искахъ єго иудеи да и оубихъ* J5,18.

Наместо беспредлошки објектен генитив во Bon, во Dčn има генитив со предлогот **отъ**: Ps33,11 *не лишът ся Ѹ всѣкого добра* Dčn Іисѣкого добра Bon; Ps32,8 *да оубоинът ся Ѹ гостодъ вса землѧ* Dčn Ігоспода Bon; во Dčn се употребуваат предлошки конструкции наместо простиот објектен датив: Ps94,6 *принадѣмъ къ немѹ* Dčn Іемѹ Bon; Ps50,16: *възрадоуєтъ ся азыкъ мои* *ω* *прадѣтъ твою* Dčn Іправдѣ твоен Bon.

Како карактеристични синтаксички особености се истакнуваат иновациите во врска со изразувањето на негацијата<sup>76</sup>, покрај удвојувањето на индиректниот објект, редот на клитиките во рамки на реченицата, односно преку повторувањето на кратките личнозаменски форми.

Преку лексичките истражувања во текстовите се утврдуваат бројните варијанти кои некогаш територијално или временски се разграничуваат лексичките и во тие рамки и зборообразувачките особености на еден текст, многу повеќе отколку граматичките свойства „можат да бидат указание за неговата поврзаност со одредена редакција“ (Конески Б., 1956 :45).

Во областа на лексиката и преведувачката техника се одразени разликите меѓу Охридската книжевна школа за која се карактеристични придржувањето кон моравската традиција, поголемата конзервативност и многубројните архаизми, слободата на преведувањето,

<sup>76</sup> Двојната негација е одразена и во старословенските текстови. Честа е и во Rdm: *не придеть къ тѣвъ злу ни рага не пристжитъ* 93г7; *не имамъ во ти добра ни чесоже принести ни дѣланна блага ни срца чиста* 131v15; *не вѣдѣши вѣзаконие ни грѣхъ* 169v4. *не прѣмъзъни ни оукроти* 81г13. Партикулата *не* не отсуствува и покрај одречна заменка: *не кончаетъ ся николиже* 4г5, *не швѣтошъ ни чесоже* 70г3. Неудвоена негација има во: *ни единомѹ же уловѣшко погибенъ хота* 103v14.

чувањето на грцизмите, но не и тенденцијата кон калкирањето и Преславската школа која се стреми кон буквalen превод, калкирање на грчката зборообразувачка структура и тенденција кон преведување на грцизмите. Познати се поголем број лексички дублети во кои едниот збор се поврзува со охридската традиција, а другиот со преславската<sup>77</sup>.

Покрај архаичниот лексички слој што го поврзува текстот со старата словенска писмена традиција, во текстовите се проявуваат и лексички подновувања<sup>78</sup> што се одраз на говорот на пишувачот.

Голем дел од грцизмите во црковнословенските текстови се термини поврзани со црковната богослужба, односно литургиски грцизми. Грцизмите се дел на лексиката на црковнословенските текстови, од областа на црковната терминологија, апстрактната лексика. Се употребуваат истовремено и позајмената и преведената форма, што укажува на богатата синонимија. Така, се среќаваат синонимни низи: *καταπεταζμα* – *ζακέσα* – *ζαπона* – опона за грч. *καταλέτασμα*, *τελονъ* – *μύιταρъ* – миоемъц за грч. *τελώνης*, *υπόστασь* – лице – *сѫщество* – есъство – веъш – веъщество – съвиство – съставъ за грч. *ὑπόστασις, οὐσία*, *πρόσωπον*, *ἀὐλος*, ароматъ – *εօνъ* за грч. *ἀρωματα*; кивотъ – *κιβωτος*, лабанда – *свѣща* за грч. *φᾶς*, *λαμπάς*, лжва – *копие* за грч. *λόγχη*, олѣи – масло за грч. *ἔλαιον*, порфиръ – *багрѣчица* за грч. *πορφύρα*.

Се среќаваат низа непреведени грцизми, без својата словенска паралела: *дијаконъ*, иереи, келия, литија, мирихъ, олтаръ, тъмианъ, трапеза.

Најголемиот дел од бројните разлики во деривацијата претставуваат помлади варијанти<sup>79</sup>. Претпочитувањето на одделни форманти или зборообразувачката варијантност може да се заснова на преведувачката техника или на индивидуалните решенија на препишувачот (преведувачот), може да се должи на предлошката, на јазичната средина во која настанал ракописот, на потребата од стилска диференцијација и потребата за ритничкото изградување и оформување на текстот (пр. на триодот). Појавата на голем број зборообразувачки варијанти се должи на недоволната диференцираност на афиксите и неопределеноста на нивната семантика.

<sup>77</sup> Со охридската лексика се поврзуваат: ароматъ, бранъ, варъ, достојание, животъ, жртва, иреи, конъчина, кънига, ложе, любовница, лъсть, наслѣдникъ, олтаръ, олѣи, постъ, пристањникъ, скръбъ, свѣдѣтель, спъмъз, хвъщение, со преславската: вонъ, рать, знои, при участие, жицъ, житие, тѣба, жъръцъ, конъцъ, писание, одъръ, блаждънница, прѣльстъ, при участъникъ, жртвъникъ, тѣбъникъ, масло, алкане, алъба, стронтель, пеуаль, послѹчъз, съборъ, грабление.

<sup>78</sup> Во некои текстови едната лексичка варијанта доследно се употребува, а во други се користат паралелно две варијанти. Пишувачот секако вршел и избор на еден од синонимите што бил пообичен во неговата говорна средина. Лексичките варијанти можат да се сретнат и во рамките на еден ист ракопис и тие претставуваат синоними. Примерите се бројни: *брачъ* – исцѣлителъ, животъ – *жицъ*, жртва – *тѣба*, искони – испрѣка, кладаъ – истоѹникъ, одежда – одѣмание, дѣръ – *брата*.

<sup>79</sup> Пр. од карактеристичните зборообразувачки средства кои се добро застапени ќе ги споменеме синонимните суфикси *-вствиен/-ъство*. Сепак, во помладите текстови се забележува потиснување на суфиксот *-ъствиен*.

Дериватите со суфиксот -ни€ (-и€) се најфrekвентниот и најпродуктивниот модел именки што означуваат дејство и се потврда за тесната поврзаност на текстовите со Климентовото дело. Со својата продуктивност во рамките на семантичката категорија називи на вршители на дејства се истакнуваат суфиксите -ъникъ, -тель, -ъцъ, -(ън)ица (сп. Макаријоска, 2002). Суфиксот -тель е попродуктивен во македонските црковнословенски текстови, во однос на канонските ракописи, и се смета дека е одраз на климентовската традиција на нашите простори. Во македонските црковнословенски текстови евидентно е зголемувањето на бројот на именките со суфикс -ба од XIII-XIV век: вѣруѧба, ст҃рѣдьба, ст҃рѣжьба.

Често се следи паралелна употреба на истокоренски зборообразувачки варијанти во текстовите, односно се согледуваат одделни разлики во однос на употребата на зорообразувачките средства и тоа употреба на различни истозначни афикс, или пак присуство на префикс или суфикс наспроти несуфиксни образувања.

Одразена е засилена употреба на префиксирани глаголски форми и двојната префиксација<sup>80</sup>. Зачестената употреба на префиксирани лексеми, и употребата на повеќе префикси е битна одлика и на Климентовите химнографски дела (Поп-Атанасова, 2003).

Забележлива е поголемата фреквенција на сложените, калки, образувани според грчки образец.

Сложените образувања со оглед на нивната застапеност и степенот на продуктивноста на компонентите и зорообразувачките форманти имаат значајна улога во поглед на збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд, на можностите за поголема изразност и разновидност во исказувањето, а употребата на сложените е особено карактеристична за химнографските текстови<sup>81</sup>.

Од аспект на зорообразувачката структура се изделуваат трикомпонентните сложенки<sup>82</sup>.

Ретките зборови, што не се дел од основниот општословенски лексички фонд (а имаат суштинско значење при локализацијата на текстовите) покрај во македонските библиски, претставуваат мошне

<sup>80</sup> Пр. во Orb: съвъзиграѥտъ 80d6, сърафзоръ 86d31, съѹвиꙗши 172c2, съкѣпѣлаꙗтихъ 165c4 и во Vtš: съвѣдѣваѭтъ се 102b22, съвѣроѹշѡѭтъ се 186a19, съвъзиграѥտъ 80d6, съвѣсъвалнъ 80b6, съпѹѣмъ 219a13, съпрослави се 4a17, съпѣльстити се 13d30 и др.

<sup>81</sup> Од вкупно 135 сложенки во кои како прва компонента се јавува въсе- дури 92 сложенки се карактеристични за химнографските текстови, од 214 со бого- 128, од 30 сложенки со свѣто- дури 25, од 110 со мнено- 31, од 54 со добро- 15 се јавуваат само во химнографските текстови итн.

<sup>82</sup> Сп. богоблагодѣтънъ: богоблагодѣтънъ 232c34Orb, въсеблагородънъ: въсеблагородънъ 91a14Vtš; въсеблагословенъ: въсеблагословенъ 128d5Orb, крестовогородиуънъ: крестовогородиуънъ 10d28Orb; крестовогородиуно 47aVtš; крестовогородиуно 47bVtš; присноживодателънъ: присноживодателънъ 20a26Orb, присноживоподатель: присноживоподателъ 20v23Zag; присноживотворити: присноживотворити 154r22Hud, пѣснословословити: пѣснословословити 40b2Vtš, чествородесатосвѣтълъ: чествородесатосвѣтълъ 2a7Vtš итн.

честа појава кај небиблиските текстови<sup>83</sup>. Пр. Во Grig и воопшто во паримејните текстови се наоѓа голем број поретки лексеми. Голем број ретки зборови забележуваме на пр. во заглавијата на четвороевангелието, во коментарот кон псалмите, во кантиката и во псалтирните молитви.

Влијанието на народниот говор постапно се пројавува преку елементи од говорот на препишувачите и кај постарите текстови од XII век, главно во записите и во небогослужбените текстови, а неговата засилена употреба во XVI век се поврзува со појавата на дамаскините – текстови со религиозно-поучен карактер, во кои доаѓа до израз будењето на свеста дека треба да се пишува на јазик разбиралив за народот.

Презентираниот материјал е прилог кон дефинирањето на карактеристичните јазични особености на македонските црковнословенски текстови и на влогот на лексичкиот фонд на црковнословенскиот јазик од македонска редакција во богатиот црковнословенски лексички фонд.

---

<sup>83</sup> Во Orb се употребува специфична лексика, литургиски термини и народна лексика: юх, сланикое, слива, кроуша, варнио. Подновувањата на народна основа има и во Vtš: ѳаради, нарадити, омакати, поврзже, повстарати, повсторити, прѣератити листъ, сказовати.

### *Извори и нивни скраћеници*

Asem	<i>Асеманово еванђелие</i>	Krn	<i>Крнински једанакин</i>
Bit	<i>Битолски јериод</i>	Les	<i>Лесновски јаренезис</i>
Bon	<i>Болоњски Јаслијир</i>	Lobk	<i>Лобковски Јаримејник</i>
Vtš	<i>Ваташки манастир</i>	Mkd	<i>Македонско четвороеванђелие</i>
Verk	<i>Верковичев ајосијол</i>	Mar	<i>Мариинско еванђелие</i>
Vran	<i>Вранешнички ајосијол</i>	Orb	<i>Орбелски јериод</i>
Grig	<i>Григоријевићев Јаримејник</i>	Ohr	<i>Охридски ајосијол</i>
Mar	<i>Мариинско еванђелие</i>	Pog	<i>Погодинов Јаслијир</i>
Zogr	<i>Зографско еванђелие</i>	Rdm	<i>Радомиров Јаслијир</i>
Dbm	<i>Добротилово еванђелие</i>	Sav	<i>Савина книга</i>
Stm	<i>Стаматилово еванђелие</i>	SinE	<i>Синајски јухолозиј</i>
Dčn	<i>Дечански Јаслијир</i>	Sin	<i>Синајски Јаслијир</i>
Dbj	<i>Добрејилово еванђелие</i>	SinT	<i>Синајски јаребник</i>
Jov	<i>Еванђелие на Јован</i>	Slep	<i>Слєїченски ајосијол</i>
Zag	<i>Зајрејски јериод</i>	Stan	<i>Станиславов јролог</i>
Rad	<i>Радомирово еванђелие</i>	Str	<i>Струмички (македонски) ајосијол</i>
Karp	<i>Карински ајосијол</i>	Supr	<i>Сујрасалски зборник кодекс</i>
Krp	<i>Каринско еванђелие</i>	Hlud	<i>Хлудов јериод</i>
Kič	<i>Кичевски октоих</i>	Šaf	<i>Шафариков јериод</i>
Kloc	<i>Клоцов зборник</i>		
Krat	<i>Крајловско еванђелие</i>		

### *Литература*

1. **Бицевска К.**: *Акцентскиот систем во македонскиот ракопис од XIV век*, Зборник во чест на Радмила Угринова-Скаловска по повод седумдесетгодишнината, Скопје 1997, 25-27.
2. **Бицевска К.**: *Правојисни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и XIV век*, Скопје 2001.
3. **Блахова Е., Хауптова З.**: *Струмички (Македонски) апостол*, Скопје 1990.
4. **Вайан А.**: *Руководство по старославянскому языку, Образование имен*, Москва 1952.
5. **Велев И.**: *Лесновскиот книжевен центар*, Скопје 1997.
6. **Георгиевски Г.**: *Крайовско евангелие*, МЈ XXI, Скопје 1971, 87-100.
7. **Георгиевски Г.**: *Појас до врз морфологијата на Крайовското евангелие*, Македонистика, 1, Скопје 1977, 135-147.
8. **Георгиевски Г.**: *Инфинитивот и неговите еквиваленти во македонскиот јазикот од XII до XIV век*, Скопје 1990.
9. **Георгиевски Г.**: *Сујинот и неговата синтаксичка замена во Добромировото евангелие*, Македонистички студии, Скопје 2001, 61-76.
10. **Георгиевски Г., Макаријоска Л.**: *Консонантскиот секвенци на префиксалната граница*, Советување за работата врз редакциските речници на црковнословенскиот јазик во југословенските центри, Скопје 1989, 57-65.
11. **Десподова В.**: *Лексичката специфичност на македонската јазична редакција*, МЈ XXV, Скопје 1974, 280-285, Студии за македонската средновековна лексика, Скопје 1997, 111-118.
12. **Десподова В. (ред.), Бицевска К., Пандев Д., Митревски Љ.**: *Карбинско евангелие*, Прилеп-Скопје 1995.

13. **Десподова В.:** *Дијалектична основа на македонскиот средновековни ракописи*, МЈ XL/XLI, Скопје 1989/90 Скопје 1995, 155-163.
14. **Илиевски Хр. П.:** *Крнински дамаскин*, Скопје 1972.
15. **Илиевски Хр. П.:** *Балканолошки лингвистички студии*, Скопје 1988.
16. **Конески Бл.:** *Вранешнички айоситол*, Скопје 1956.
17. **Конески Бл.:** *Измествување на синтаксичката деклинација*, ЛЗб XI, 5, Скопје 1964, 3-10.
18. **Конески Б.:** *Јазикот на старата словенска писменост во Македонија*, Од историјата на словенската писменост во Македонија, Скопје 1975.
19. **Конески Б.:** *Карактеристики на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик*, Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, Скопје 1975, 19-29.
20. **Конески Б.:** *Варијанти на црковнословенскиот јазик во Македонија во првата половина на XIV век*, Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, Скопје 1975, 72-77.
21. **Конески Б.:** *Белешки за Добромировото евангелие*, Прилози на МАНУ, I, 1-2, Скопје 1976.
22. **Конески Б.:** *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Скопје 1982.
23. **Конески Б.:** *Руското јазично влијание врз македонскиот текстологија од XIII-XIV век*, Реферати на македонските слависти на IX Меѓународен славистички конгрес, Скопје 1983, 25-28.
24. **Конески Б.:** *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1986.
25. **Конески Б.:** *Охридска книжевна школа*, Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 9-27.
26. **Костовска В.:** *Македонското четвороевангелие*, Скопје 2004.
27. **Макаријоска Л.:** *Радомиров йсалтијр*, Скопје 1997.
28. **Макаријоска Л.:** *Девербативниот именки во македонскиот црковнословенски ракописи*, Скопје 2002.
29. **Миовски М.:** *Хлудов Јаримејник – лингвистичка анализа*, Скопје 1996.
30. **Миовски М.:** *Зборообразувачки пројави во македонскиот Јаримејници*, Зб. во чест на Р. Угринова-Скаловска..., Скопје 1997, 151-160.

31. **Мирчев К.**: *Старобългарски език*, София 1956.
32. **Мошин В.**: *Македонско евангелие на иоан Йована*, Скопје 1954.
33. **Nedeljković O.**: *Poluglasovi u staroslavenskim epigrafskim spomenicima*, Slovo, 17, Zagreb, 1967, 5-36.
34. **Пандев Д.**: *Лесновски юаренезис од 1353 – лингвистичка анализа*, докторска дисертација, Скопје 1988.
35. **Поп-Атанасов Г.**: *Кратовскиот книжевен цензор во XVI век*, ЛЗб, XXXII, 2, Скопје 1985.
36. **Поп-Атанасова С.**: *Лингвистичка анализа на Битолскиот јазик*, Скопје 1995.
37. **Поп-Атанасова С.**: *Лексика на македонската црковна юезија*, 2003.
38. **Рибарова З.**: *Кон юравојисот на носовкиите во северномакедонскиите текстови (Мешање на носовкиите во Радомировото евангелие)*, МЈ XXXV, Скопје 1984, 197-204.
39. **Рибарова З.**: *Кон лингвистичко-литерарниите концепции во северомакедонскиите библиски текстови. Радомировото евангелие*, XI научна дискусија на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1985, 167-176.
40. **Рибарова З.**: *Старословенското наследство и развојните юјави во текстовите од Охридската школа*, Културен живот 31, 1986, бр. 9-10, 5-7.
41. **Рибарова З.**: *Охридскиите традиции и јазикови на македонската средновековна писменост*. Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 56-77.
42. **Рибарова З.**: *Кон најстариите концепции меѓу македонската и хrvatsko-словенската писменост*, Спектар 10, Скопје 1987, 5-13.
43. **Рибарова З., Угринова-Скаловска Р.**: *Радомирово евангелие*, Скопје 1988.
44. **Рибарова З.**: *Дечанскиот исалаш во соредба со Богојскиот*, зб. Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета, МАНУ Скопје 1989, 143-150.
45. **Рибарова З.**: *Оформувањето на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик*, Предавања на XXIII семинар за македонски јазик..., Скопје 1991, стр. 149-156.

46. **Рибарова З.**: *Меѓуредакциски контакти во македонската тисменосӣ*, Предавања на ХХIII семинар за македонски јазик..., Скопје 1991, 183-191.
47. **Рибарова З.**: *Охридските традиции во развојот на македонската црковнословенска тисменосӣ*, Предавања на ХХV меѓународен семинар за македонски јазик и литература, Скопје 1993, 51-59.
48. **Рибарова З.**: *За правотисништве норми и традицијата во ракојисните од македонската редакција на црковнословенскиот јазик*, зб. 1100-години од хиротонизирањето на Свети Климент во епископ доаѓањето на Свети Наум во Охрид. Охрид 1996, 188-193.
49. **Рибарова З.**: *Црковнословенскиите текстови како извори за историјата на македонскиот јазик*, Педесет години на македонската наука за јазиков, Скопје 1997, 51-56.
50. **Рибарова З.**: *Јазични особености на текстовите од Охридскиот литерарен центар*, Еден милениум наука и уметност во Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2000, 29-39.
51. **Рибарова З.**: *Јазикот на македонските црковнословенски текстови*, МАНУ, Скопје 2005.
52. **Рибарова З., Хауптова З.**: *Григоровичев паримејник*, МАНУ, Скопје 1998.
53. **Станков Р.**: *Локализация древнеболгарских переводных текстов в свете так называемой „охридской“ и „преславской“ лексики (на материале Исторической алеи)*, Старобългаристика, XV, 4, София 1991, 83-91.
54. **Угринова-Скаловска Р.**: *Јазикот на црковнословенската тисменосӣ во Македонија*, Лзб. XVI, 1, 1969, 13-19.
55. **Угринова-Скаловска Р.**: *Траги од глаголската тисмена традиција во македонските кирилски текстови од 12-13 век*, ГЗБФФ, 22, Скопје 1970, 571-580.
56. **Угринова-Скаловска Р.**: *Македонската варијанта на црковнословенскиот јазик*, Предавања на IV семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1971, 28-33.
57. **Угринова-Скаловска Р.**: *Јазичниште особености на книжевниште синоними од Охридската школа*, Предавања на V семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1972, 18-28.
58. **Угринова-Скаловска Р.**: *За некои особености на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик*, Slovo 25-26, 1976, 175-184.

- 
- 59. **Угринова-Скаловска Р.**: *За средновековниоте книжевни школи во Македонија*, Зб. Владимира Мошина, Београд 1977.
  - 60. **Угринова-Скаловска Р.**: *Лексикалата на црковнословенскиот стоменици во Македонија*, Предавања на X семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1978, 22-28.
  - 61. **Угринова-Скаловска Р.**: *Морфолошки одлики на црковнословенскиот јазик во македонскиоте книжевни стоменици*, Предавања на XI семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1979.
  - 62. **Угринова-Скаловска Р.**: *Околу правописот на Ѹ и ѻ*, МЈ XXXII–XXXIII, 1981–1982, Скопје 1982, 727–731.
  - 63. **Угринова-Скаловска Р.**: *Правописни одлики на црковнословенскиот ракописи од Македонија*, Предавања на XVI семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1983.
  - 64. **Угринова-Скаловска Р.**: *За средновековниоте книжевни школи во Македонија*, Климент Охридски. Студии, Скопје 1985, 51-55.
  - 65. **Угринова-Скаловска Р.**: *Старословенски јазик*, 1987.
  - 66. **Угринова-Скаловска Р.**: *Заемниот врски помеѓу македонската и српската варијанта на црковнословенскиот јазик*, Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија, Скопје 1988, 159-166.
  - 67. **Угринова-Скаловска Р.**, **Десподова В.**: *Добротиво еванђелие II*, Скопје – Прилеп 1992.
  - 68. **Хабургаев Г. А.**: *Старославянский язык*, Москва 1986.
  - 69. **Црвенковска Е.**: *За времето триод*, Скопје 1999.
  - 70. **Црвенковска Е.**: *За територијата на Охридската книжевна школа*, Реферати на македонските слависти за XIII меѓународен славистички конгрес во Љубљана, 2003 година, Прилози на МАНУ, Скопје 2003, 147-160.
  - 71. **Црвенковска Е.**: *Иновациите во Станиславовиот пролог*, во: Преводите през XIV век на Балканите, София 2004, 429-442.
  - 72. **Црвенковска Е.**: *Јазикот и стилот на триодот*, Скопје 2006.

*Людмил Спасов*

## **ЗА ПОЈАСНИТЕ БУКВИ – ПОВТОРНО НАВРАЌАЊЕ**

*(за односот меѓу глаголицата и кирилицата во македонската писмена и културна традиција)*

Предложенава тема е поттикната од неколку труда на акад. Блаже Конески, посветени на одликите на македонската редакција на црсл. (стсл.) јазик. Овие трудови се напишани во различни периоди на неговата истражувачка дејност, почнувајќи од 1965 г., па завршувајќи во средината на осумдесеттите години на дваесеттиот век, но сите нив ги обединува заедничката мисла: истакнувањето на фактот дека глаголицата, а не кирилицата е примарното писмо на најстарата македонска писменост и дека токму таа е еден од најстарите и најзначајните признания на македонската редакција на црсл. (стсл.) јазик. Во таа насока, Конески ги анализира житијата посветени на Св. Климент Охридски, ја анализира полемиката на Црноризец Храбар *За буквиште* од гледна точка на херменевтиката, потоа ги анализира серијата трудови настанати во текот на деветнаесеттиот и дваесеттиот век и напишани пред сè од слависти, посветени на овие прашања, сè со цел да даде докази дека поимот *Св. Климентова кирилица* е создаден како последица на една повеќе намерна отколку спонтана мистификација, односно да каже дека Св. Климент е најдоследниот поддржувач на глаголицата на овие простори...

Една од неговите студии го носи насловот *Појасни букви* и таа е изложена токму како предавање во рамките на летниот Семинар за македонски јазик, литература и култура. Потоа следува и уште едно негово предавање на истиот семинар посветено на фонолошкиот развиток на македонскиот јазик, каде, меѓу другото, се зафаќа прашањето на развитокот на македонската ортографија. И тука е истакнато на преден план дека глаголицата, заедно со низа фонолошки и граматички особености, ја дава сликата на македонската рецензија (редакција, варијанта) на црсл. (стсл.) јазик. Конески, иако таквата тема не е во неговиот непосреден истражувачки интерес, го објаснува и развојот на нацртите на буквите, со цел да покаже дека книжината на палимпсестите, графиски се поврзува пред сè со графиките решенија на маке-

донската глаголица, па оттаму може да стане збор за еден континуитет во процесот на големата смена на азбуките што се одвива во Македонија во текот на 11 и 12 век.

Целта на ова предавање е да го обнови сеќавањето на овие предавања на Блаже Конески и да ги обнови пораките на Конески произлезени од наведените трудови, но и да придонаде нови факти до кои науката има дојдено во меѓувреме (пред сè тоа се истражувањата на акад. П. Хр. Илиевски) и кои ги потврдуваат и ги продлабочуваат тезите на Конески.

Како што е познато во науката, најстарите зачувани словенски (=македонски, Љ. Сп.) текстови потекнуваат од крајот на 10 до почетокот на 12 в. и повеќето од нив се напишани со глаголица. Во портретот на св. Климент Охридски, Конески особено подвлекува дека доследноста во чувањето и продолжувањето на традициите на своите учители, св. Кирил и св. Методиј е една од основните негови признаци. Тоа значи дека прашањето за обликот на лит. (стсл.) ј. и прашањето за словенската азбука (глаголица наспроти кирилица) беше во тој период суштествено и сè уште недоволно изјаснето прашање. Клименовиот книжевен круг – треба посебно да се истакне – се застапува и за првобитната словенска азбука, составена од Кирила, глаголицата.

Конески тргнува од претпоставката дека на Охридската школа ѝ се спротивставува Преславската. Конески сака токму овој факт особено да го истакне со цел да покаже дека почетокот/-ците на словенската писменост означуваат две културни средишта: охридско и преславско. Тој вели дека во престолнината на бугарската држава дошло до форсирање на онаа азбука што подоцна ќе биде наречена кирилица. Се чини, вели понатаму Конески, дека тоа (форсирањето на т.н. кирилица) не останало без извесна државна намеса во првите години од владеењето на цар Симеон. Оттука можеме да заклучиме дека одлуката кирилицата да ја замени глаголицата е предимно политичка и тоа дека таа е донесена во времето на владеењето на цар Симеон. Ако го прифатиме ова размислување, веднаш се отвораат неколку нови прашања. Да ги поставиме: Од каде почнала големата смена на азбуките?; Дали процесот бил спонтан или бил раководен од некој центар?; Дали бил ограничен на некоја територија? И, на крајот, дали овој процес наидувал на отпори?

Во науката за нив постојат повеќе одговори. Бугарскиот славист Вл. Георгиев мисли, со него остро полемизира Конески меѓу другите, дека кирилската графија се употребувала во бугарското царство и пред да се создаде глаголицата. Поголем број руски и други научници од 19 и 20 в. мислат дека кирилицата се употребувала во администрацијата, додека глаголицата била податна за употреба во црковните текстови, бидејќи на графиски начин придонесувала за нивниот севкупен впечаток. Кон последново мислење се придржува и македонскиот научник П. Хр.

Илиевски, истакнувајќи во својата извонредна книга *Појава и развој на џисмосто* (2001, 2006) дека глаголското писмо е иконично преку што се одразува на најдобар начин религиозната стварност. Во однос на временската рамка на смената на писмата, науката се сложува дека таа е извршена во раниот среден век, но точното време на смената е различно датирано во науката и се движи во раздел од +/- 100 г.

Во однос на прашањето за територијалната распределба на глаголицата (глаголската писменост), него на најдобар начин го решаваат хрватскиот научник Вј. Штефаниќ и бугарскиот научник Гошев. Тие истакнуваат дека во преславските, но и во други кирилски материјали, индиректно датирани меѓу 10 и 11 в., убаво се следи консолидацијата и стилското изедначување на кирилското писмо, а со тоа и оддалечувањето од првобитните глаголски форми што како негрчки графеми влегле во кирилицата.

Да се потсетиме дека територијално гледано, глаголската епиграфика е мошне ограничено сочувана дури и во Русија, потоа малку повеќе во денешна Бугарија, малку во денешна Романија (Добруца), додека најмногу во денешна Хрватска, поточно во Кварнер и Истра. Во таа смисла да се потсетиме дека на релјефот на св. Јурај (Пломин, источна Истра), натписот од Крк (11 в.) и, се разбира, на Башчанска плоча (11 или 12 в.), најважен јазичен, историски и палеографски споменик за хрватската култура.

Сега го поставувам прашањето: Каде во сето ова се наоѓа Македонија? Целта на одговорот на ова прашање е воедно и саканата цел поставена во насловот на темата. Да се обидам да одговорам.

Ако се сложиме дека глаголицата подолго време била во употреба на територијата на Македонија (Западна Македонија), отколку во денешна Бугарија, тогаш зачудува на прв поглед фактот дека кај нас постојат релативно мал број натписи (не – ракописи) на глаголица. Најпознат е секако оној во Св. Наум (напишан пред сè со глаголски букви, но и со кирилски): *Ја се Маланец исйиса*. Се чини дека во изнаоѓањето на глаголски текстови на територијата на Македонија треба уште да се трага. Да ги споменам во таа насока и откритијата и проучувањата на Блага Алексова и толкувањата на П. Хр. Илиевски.

Дозволете сега повторно да се навратам на размислувањата и заклучоците на Конески како кон основна поента на предавањето.

Во 1973 г., во предавањето на Шестиот семинар за македонски јазик, литература и култура, Конески во темата *Карактеристики на мак. варијанти на црсл. јазик* истакнува дека додека во бугарската и во руската стара писменост се афирмирала кирилицата, во Македонија глаголицата останува примарно писмо и во целиот 11 в. Смената на азбуката во Македонија е готов факт дури во 12 в., а подоцна, во 13 в., глаголицата го задржува своето место како втора азбука. Оттука

произлегува дека Конески ја смета глаголицата за една од најважните карактеристики на мак. варијанта на црсл. јазик. Во предавањето одржано на овој Семинар, насловено *За йојасниште букви* (1975 г.), Конески одлучно ја отфрла тезата на Шафарик (19 в.) дека св. Климент ја составил кирилицата. Факт е дека оваа теза денес е отфрлена во филологијата. Тој исто така ја отфрла тезата на М. Вајнгарт (20 в.) дека св. Климент ја дотерал и ја изменил глаголицата. Конески го застапува мислењето дека Д. Хоматијан (13 в.) во *Краткото живее на Климент* прави една мистификација и дека тој ја создал горната легенда со цел кирилицата да не му се препушти било кому, слично како што на св. Јероним (12 в.), преку легенда, му се припишува авторството на глаголицата во областа Кварнер и островите. Во додатокот кон *Историскаа фонологија на македонскиот јазик* (1983, 2001), под наслов *Развитокот на македонската азбука и правојис*, Конески уште еднаш истакнува дека од крајот на 9. до почетокот на 13 в. глаголицата била примарна азбука на слов. (мак.) писменост во Македонија, но допушта дека кирилицата во овој период имала улога на секундарно писмо. Тој размислува во насока дека фактот што двата царски натписа, на Самуил (993 г.) и на Јоан Владислав (1016 г.), се пишувани со кирилица, треба да се толкува како почеток на извесно форсирање на кирилицата. Но, дозволете, овде нема да се сложам целосно со Конески. Еве зошто: уште во 1971 г. проф. Миливој Павловиќ, прави опстојна графиска, историска, етнопсихолшка анализа на надгробната плоча на Цар Самуил и апсолутно докажува дека таа претставува фалсификат и мистификација во словенската филологија. Павловиќ не потсетува дека ваквите мистификацији ѝ се својствени на втората половина на 19 в., но и дека сепак овој споменик не треба да се вбројува меѓу нив.

Дозволете, на крајот од ова излагање, да ги донесам следниве заклучоци:

1. Глаголицата е еден од основните признаци на мак. варијанта на црсл. јазик. Во оваа смисла глаголицата е еден од темелите на современата мак. култура. Фактот дека кирилицата подоцна ја заменила глаголицата, не ја менува суштината на горниот заклучок.
2. Во развитокот на мак. писмен јазик се користат, освен глаголицата и кирилицата и алфавитот (18. и 19 в. во Јужна Македонија), но и латиницата (познатиот Абецедар од 1925 г.). Сите овие писма се поврзани со мак. културна историја.
3. Точно е дека легендата за св. Климент како создавач на кирилицата е создадена во 13 в., но мистификацијата за т.н. свети-климентова кирилица целосно е наметната во 19 в. со цел, во рамките на пансловенската хегемонистичка филозофија, да се

---

докаже дека Македонија не може да биде изделена во посебна културна целина од најстари времиња до денес.

4. Од гледна точка на 21 в., ние Македонците треба да бидеме особено горди од фактот дека глаголицата е дел од нашата културна историја. Со помош на глаголицата се формирала кирилицата, која со глаголицата живеела во симбиоза, некаде подлабоко и подолго, а некаде покусо и поповршно.

### *Литература*

1. **Altbauer, M.**: *Psalterium Sinaiticum*, An 11<sup>th</sup> century Glagolitic Manuscript from St. Catherine's Monastery, Mn. Sinai. Skopje: MANU, 1971.
2. **Birnbaum, H.**: *How Did Glagolitic Writing Reach the Coastal Regions of the Northwestern Croatia*. Croatica 26, Sv. 42-44, 69-79.
3. **Birnbaum, H.**: *Some Remaining Puzzles in Cyrillo-Methodian Studies*, Slovo 47-49, 7-13.
4. **Будимир, М.**: *Са балканских истошника*. Београд, Српска књижевна задруга, 1969.
5. **Георгиев, Е.**: *Начало на славянската писменост в България*. Старобъгарските азбуки. София, 1942.
6. **Георгиев, Е.**: *Съществува ли още глаголически въпрос в славянската филология*. Слово 21, 1971. 95-113.
7. **Гошев, И.**: *С какво писмо са били написани двете книги, които създаелелят на славянското писмо намерил в Херсон*, Език и литература, 13, 4, 1958. 244-250.
8. **Гошев, И.**: *Развитие на негръцкието кирилометодиевски буквени знаци в т. нар. кирилица, 1100 години славянска писменост (863-1963)*, Сборник в чест на Кирил и Методий, София, 19963. 275-285.
9. **Деспотова, В.; Славева Л.**: *Македонски средновековни ракописи I*. Прилеп, 1988.
10. **Дончева-Петкова, Л.**: *Знаци върху археологически паметници от средновековна България*. София, 1980.
11. **Ђорђевић, П.**: *Историја српске ћирилице*. Београд, 1971.
12. **Илиевски, П.**: *Хр., Појава и развој на писмото*. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 2001.
13. **Конески, Бл.**: *Јазикот на старата словенска писменост во Македонија*. Во „Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија.“ Скопје: Македонска книга, 1975. 9 – 18.

14. **Конески, Бл.**: *Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија*. Скопје: Македонска книга, 1975.
15. **Конески, Бл.**: *Карактеристики на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик*. Во „Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија“. Скопје: Македонска книга, 1975. 19 – 29.
16. **Конески, Бл.**: *Појасни букви*. Во „Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија“. Скопје: Македонска книга, 1975. 50 – 54.
17. **Конески, Бл.**: *Историја на македонскиот јазик*. Скопје: Култура, 1981.
18. **Koneski, Bl.**: *A Historical Phonology of the Macedonian Language*, Heidelberg. 1983.
19. **Конески, Бл.**: *Охридска книжевна школа*. Во Зборникот *Климент Охридски. Студии*. Скопје: МАНУ, 1986.
20. **Kulundžić, Z.**: *Knjiga o knjizi I*. Zagreb, 1957.
21. **Павловиќ, М.**: *Надгробната плоча најдена во село Герман кај Пресиќа*. Во „1000 години од востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава.“ Скопје: Институт за национална историја, 1971. 73 – 91.
22. **Поленаковиќ, X.**: *Графичкиот алфавит употребуван во македонскиите книжевни текстови во текот на вековите*. Во Slovo 21, 1971. 201-211.
23. **Рибарова, З.**: *Охридскиите традиции и јазикот на македонската средновековна писменост*, Климент Охридски. Студии. Скопје, 1986, 56-77.
24. **Скаловска-Угринова, Р.**: *Околу преведувачката техника применета во евангелскиите текстови пишувани со ѳрчко писмо*. Во „Македонските дијалекти во Егејска Македонија.“ Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 1994. 127 – 135.
25. **Hamm, J.**: *Staroslavenska gramatika*, Zagreb, 1970.
26. **Hamm, J.**: *Pojava i razvitak čirilometodskog pisma na hrvatskom tlu i njegove veze s Makedonijom*. Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и Кирилометодиевската традиција во Македонија. Скопје: МАНУ, 1988. 167-175.
27. **Штефаниќ, Вј.**: *Првобитното словенско писмо и најстариата глаголичка епиграфика*. Словенска писменост, 1050-год. на Климент Охридски, Охрид, 1966, 13-33. Слово, 18-19, 1969, 7-40.



*Томислав Треневски*

## **ЗА НЕКОИ ТЕКОВНИ СОСТОЈБИ ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК**

Во ова излагање ќе направиме краток панорамски осврт на некои покарактеристични црти во современиот македонски јазик, пред сè во јавната комуникација и во медиумите. Вниманието ќе го насочиме на неколку актуелни поместувања и тенденции за кои во последно време се констатира дека имаат земено голем замав и веќе воопшто немаат признак (само) на маргиналии кога станува збор за издвојувањето и претставувањето на главните белези на нашиот јазик. Тенденциите што го отсликуваат сегашниот стадиум од развитокот на македонскиот јазик, како и впечатокот за рамнинтето на јазичниот израз што се забележува во јавниот живот денес, упатуваат на (делумно очекувана, но многу често и на неоправдана, директна) кореспондентност со коренитите промени во општествениот амбиент во Република Македонија. Факт е дека е јазикот во практиката, главно, добар показател (и) за квалитетот на живеење во едно општество; во службената комуникација стандардниот јазик (треба да) е престижен и како своевидно огледало на културата да претставува образец што обврзува и што треба да се следи. Јазикот не можеме да го набљудуваме како изолирана појава, надвор од општествениот живот; напротив, треба да го почувствуваме неговиот здив во сферите каде што е тој во широка употреба: во администрацијата, во образоването, во јавната комуникација (неговото присуство на јавните места и во медиумите). Во оваа смисла, редица (пре)динамични, дури и неконтролирани процеси во преобразувањето на општеството, согледуваме, не влијаат секогаш благопријатно на неговиот развој; тие, всушност, во определени случаи го нарушуваат неговиот статус на важен кохезивен елемент, заштитен знак, идентификација на македонскиот народ.

Разгледувањето и претставувањето на современата состојба на македонскиот јазик неодминливо подразбира социолингвистички приод, т.е. во толкувањето на определени појави да се имаат предвид факторите што влијаат и го определуваат статусот на јазикот во

општеството. Јазикот има клучна функција да ги задоволува потребите неговите корисници. За да нема преголем расчекор меѓу потребите и можностите, државата треба да докаже дека има изградено доследна јазична политика и стратегија за актуализација на стандардниот јазик во официјалната комуникација и да покаже дека токму тој има престижен статус; токму свесниот фактор треба да пројави поактивен ангажман, да ги согледува фактите и да биде подготвен да дејствува и да одговори на предизвиците што се пред него, посебно при налетите на јазичната стихија. Потребно е мудро и одмерено надминување на разликите меѓу стандардот и узусот, што во определени случаи подразбира довolen степен на подготвеност нормата да се приспособи кон новонастанатите услови, исто како што во редица други случаи не смее да се отстапи. Само така јазичната норма ќе стане подобра, поприфатлива, поприменлива. Одењето во крајности и исклучивоста не ни се од полза...

Како што е познато, македонската јазична норма е поставена на широка народна основа (наполно исправно се испочитувани и спроведени препораките на Мисирков дека срцевината на македонскиот јазик, неговите најавтентични белези се содржани во централнозападните **a**-говори (како најзаштитени или најмалку изложени на туѓојазични влијанија), но, исто така, во неа има и големо уважување на состојбите и во останатите говори во периодот на кодификацијата, состојби до кои се дошло со спонтана употреба на јазикот, така што во рамките на стандардот се земени предвид и редица црти (иако помалку на број) и од источните говори. Јасно е дека на кодификацијата треба да се гледа како на постојан, непрекинат (и по некаква аналогија) незавршен процес во кој се случува своевидно тестирање на нормата од страна на јазичната практика. Ако е зборот судир (меѓу нормата и узусот, т.е. вообичаеното, секојдневно јазично поведение на луѓето) претежок збор, тогаш можеме да кажеме дека тие неретко се наоѓаат во извесен расчекор, односно дека нормата наидува (дури и) на отпор кај некои корисници, предизвикан од низа фактори (или од побарувањата што ги донесува динамиката на животот, дејствувањето на луѓето во општеството, просто, безброј практични ситуации во кои стандардот / нормата треба да понуди решение, отворено и храбро соочувајќи се со проблемите). Тој расчекор е во голема мера и очекуван и логичен. Нормата пропишува, бара доследност, во неа може да се најдат елементи на конзервативност, а за покритички настроените луѓе дури е и анахроничност, ригидност... Узусот, пак, побарува голема спонтаност, афективност, функционална издржаност во динамичното секојдневие, но неретко се карактеризира и со стихијност (а има ли полезна, креативна стихија?) пред која мора да се интервенира. Токму овде се наоѓа предизвикот за стандардот (поточно, за неговите застапници, за

институциите, за одговорните): треба да се следат случувањата во практиката, тој треба да се надополнува, да се надоградува, да дава нови практични (и: важно – соодветни и прифатливи решенија) што ќе придонесат за зацврстување на кохезијата меѓу корисниците на македонскиот јазик, да се засили нивното чувство за припадност... Регулирањето (или: насочувањето) на стандардот е свесна активност, тоа подразбира институционализирана дејност што побарува организирано дејствување, при што не смее да се оди во крајности: не треба да се задржуваат (или да се попречуваат) некои (со текот на времето созреани) системски поместувања (во смисла: подновувања, иновации или коригирање на надживеани решенија) затоа што на тој начин не може да биде спасен (условно) од функционално замирање, но исто така, не смее да има безразложно попуштање пред налетот на стихијата, која, во својата сè поприсутна надојденост му отвора простор на опасниот и нагризувачки волунтаризам. (Благоја Корубин со полно право истакнуваше дека јазикот треба да го сфаќаме и да го доживуваме како **еластична стабилност**, а во грижата за него, како и при активностите за негово надоградување да го негуваме потребното чувство за мера.)

Во продолжение ќе стане збор за две карактеристики кои, секоја на свој начин, го предизвикуваат нашето внимание и го „прозиваат“ јазичниот стандард. И двете се илустративни за актуелната состојба во современиот македонски јазик, две специфични наслојки што имаат (пре)ширака употреба во средствата за јавно информирање, од каде што, поради силното влијанието што го имаат медиумите, се „инсталираат“ и во секојдневната комуникација, навлегуваат во образованието, во администрацијата... И двете појави, веројатно, според сфаќањата на многумина, се показатели на некаква престижност во актот на комуникација:

- поместувањата во акцентуацијата и
- варваризацијата на јазикот.

Условите за разни нарушувања на нормираниот акцентски тип се исполнija откако Скопје стана наш главен политички, економски, културен (итн.) центар во кој се сместени сите поважни институции, со што се отвори простор токму скопскиот идиом (кој треба да се сфати како своевиден наддijалектен колаж во кој силноизразените северномакедонски дијалектни црти од старото градско јадро, надополнети со белезите од останатите македонски дијалекти како последица на незапирливиот механички прилив на население по земјотресот во 1963 г. не се совпаѓаат со важечкиот стандард) стана (пре)влијателен и стапи на сцената. Потпомогнато, или спроведено преку медиумите во последно време, постапното но мошне сигурно се истиснуваат акцентските целости. Денес ова е реалност што покажува дека е оформена сосем

нова слика кога станува збор за акцентирањето. За многу голем број македонски родени зборувачи, благодарение на „радијациската“ моќ на електронските медиуми, нормата е прегазена и веќе можеме да зборуваме дека станува збор за исклучок кога ќе слушнеме правилно акцентирање кај целостите. За новите генерации Македонци, во Скопје, но и пошироко (посебно во Источна Македонија) образувањето акцентски целости е туѓо и наидува на отпор. Имајќи го предвид опфатот на оваа појава, во стандардот треба да се направат соодветни приспособувања, да се има слух за оваа тенденција и да се официјализираат некои позиции за кои, веќе со сигурност, можеме да констатираме дека се составен дел од јазичното поведение на новите генерации.

Елементи на престижност (по заблуда) има во т.н. политички акцент, кој се поместува на четвртиот слог од крајот кај повеќесложните зборови. Овој факт е забележан одамна; станува збор за убеденост на зборувачот дека на тој начин дава дополнителна значенска тежина на кажаното при јавни општествено-политички настапи, дури и во случаи кога се исказува од устата на зборувач кому коректниот начин на акцентирање не му е туѓ. Уште пред многу децении оваа појава е идентификувана како следење и имитација на туѓојазичен (но престижен) образец. Место да се отстранува, оваа појава се засилува, дури и во секојдневната спонтана комуникација. Тука стандардот не смее да отстапи.

Поместувањето на акцентот наназад, на вториот слог од крајот на зборот е карактеристика, пред сè, на јазичниот израз на младите и тутка, исто така, може да се препознаат елементи на престижност, затоа што на тој начин се исказува припадност на некоја група, солидарност. Во определени случаи таквото акцентирање донесува извесна експресивност, што е мошне важен елемент во младешкото изразување. Возраста и природниот стремеж за разни нагласувања, понекогаш го прават јазичниот израз на младите симпатичен, но не треба да се дозволува ова поместување да (о)стане составен дел од јазичниот израз на поголема возраст.

Варваризацијата можеме да ја сфатиме како збирен термин за редица пројави во јазичното поведение кога забележуваме изнасилена употреба на туѓојазични елементи, зборови, конструкции. Посебно пречи кога ќе се забележи некритичка употреба на разни туѓи елементи на електронските (неретко со обиди да се долови оригиналниот гласеж на туѓарката) или во печатените медиуми (многу често зборовите или изразите се испечатени со латинично писмо, или во некоректна, хиbridна форма). Неретко можеме да чуеме од застапниците на овие тенденции (процеси) дека го сметаат тоа за освежување на јазикот, за збогатување и проширување на неговите изразни можности; за нив е

---

тоа модерно, актуелно (можеби нивни обид за статусно издигнување), дури и ако станува збор за вулгарно копирање туѓ образец или за директно некритичко заемање. Треба да се каже дека подновувања во јазикот треба да има, тоа не е спорно. Дел од новитетите обично се резултат од следењето на актуелностите во определени медиуми на општи, светски план; значи: и формално, и содржински приближување до некои престижни новинарски обрасци. Мошне често согледуваме дека е тоа неминовност за која, по правило, дури по извесно време (ќе) треба да се изјасни нормата. Досега кај нас, многу често, аргументираното изјаснување на јазичарите (нормативистите) дека подновувањата по секоја цена не значат и имплицитно подобрување на јазикот на медиумите, како и предупредувањата за несаканите ефекти од „слепата медиумска ономатопеја“ не беа примани со доволно разбирање или со поширока поддршка. Оттаму, на извесни времененски отсечки тие се сведуваа(т) на констатации дека определени поместувања се веќе толку раширени и прифатени, што обидите за нивно отстранување или коригирање остануваат без поголем успех.

Потребно е да се чуе гласот на поддржувачите на автентичните белези на македонскиот јазик кои главно оправдано даваат отпор кон овие тенденции за варваризација, затоа што има сè повеќе примери со кои не само што се оди во непотребни крајности туку од претерана употреба се јавуваат и семантички недоследности, и несоодветства и грешки.



**Елка Јачева-Улчар**

## **ОНОМАСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО ДО ДЕНЕС<sup>1</sup>**

Во периодот од 1991 год., времето на осамостојувањето на Р. Македонија, до денес, се појавија еден поголем број значајни ономастички изданија, кои македонската ономастика ја издигнаа при самиот врв на овој вид истражувања во словенските земји.

Во најголемиот дел од дефинираниот период, институционализирани ономастички проучувања во Р Македонија се организираат во Ономастичкото одделение на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ од Скопје, како и во Институтот за старословенска култура од Прилеп. Во Институтот за македонски јазик продолжува и работата врз двата долгочочни проекта; едниот од областа на антропонимијата *Речник на традициите кај Македонците*, а другиот од областа на топонимијата *Речник на имињата на населението месета во Р Македонија*. Истовремено, во Ономастичкото одделение се во тек и активностите врз краткорочниот проект *Речник на антиродонимите во македонското народно творештво*.

Како резултат од тимската работа врз долгочочниот антропономастички проект, во 1994 год. излезе првиот том од *Речникот на традициите кај Македонците*, во кој како обработувачи се јавуваат: Марија Коробар-Белчева, Маринко Митков и Трајко Стаматоски, а вториот том во 2001 год., при што покрај горенаведените, како обработувач се јавува и Олга Иванова. И обата тома се под редакција на Трајко Стаматоски. Во ова значајно издание за македонската антропо-

---

<sup>1</sup> Ова предавање се надоврзува на рефератите од М. Коробар-Белчева, *Педесет години ономастички проучувања во Македонија*, и на Т. Стаматоски, *Современата состојба на македонската ономастика*, во кои беше даден преглед на сите ономастички истражувања до 1995. (В. Зборник трудови од Научниот собир „Педесет години на македонската наука за јазикот“, МАНУ, Скопје 1997, 323-336; Зборник трудови од XXII научна дискусија на XXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1996, 211-219). Поради совпаѓањето на периодот на анализа, опфатено со ова предавање, ќе си дозволам извесни повторувања.

номастика се обработени безмалку 24 илјади презимиња. Во првиот том се поместени презимињата на Македонците од буквата *A* до *Љ*, а во вториот том од буквата *M* до крајната буква од македонската азбука, *Ш*. Секоја речничка статија содржи податоци за етимологијата и структурното образување на соодветното презиме, како и податоци за фреквенцијата на презимето и во кои македонски ареали е тоа нотирano.

Во работата на долгогодишниот проект *Речник на населените места во Република Македонија*, беа вклучени значајни ономастички имиња, како што се: Трајко Стаматоски, Олга Иванова, Љубица Станковска и Маринко Митков. Како што нè информира во 1996 год. Трајко Стаматоски, редактор на овој речник, „поради останати мали празни места во одделни точки, не баш тешки за пополнување, овој труд стои без крајниот ефект“. За жал, овој завршен проект, сè уште, не е отпечатен. Велам, за жал, поради две причини: првата се однесува на тоа што во овој речник по азбучен ред се наведени сите населени места во државата, а секоја речничка статија содржи: 1. дијалектна форма на името со етничите и ктетикот (теренско испитување), 2. прецизна локација на местото (оддалеченост и правец од општинскиот центар), 3. историски потврди за името; 4. етимологија на името; 5. достапната литература за определен ојконим, 6. предлог на официјална форма на името, доколку постојната, од причини на туѓа администрација, не е оправдана. Еден вака конципиран речник, кој во себе ги содржи сите овие податоци, значи дека тој не само што ќе даде една прецизна слика за законитостите што владеат во ојконимскиот систем на македонска јазична почва, туку и ќе ги разреши конечно дилемите со стандардизацијата на имињата на населените места, којашто се јавува како неопходност, особено, во последниве години по донесувањето на Законот за територијална организација на Република Македонија, кога во албанскиот превод на истиот закон, македонските ојконими беа подложени на досега невидена атака.

Во Ономастичкото одделение при Институтот за македонски јазик, последниве неколку години, тимот составен од Марија Корбар-Белчева, како раководител, и Весна Миовска и Мери Момировска, како соработнички, работеше на антропономастичкиот проект *Речник на анијронимиите во македонското народно творештво*. Со оглед на тоа што работата на овој проект заврши неодамна, се надеваме дека во многу блиска иднина и тој ќе се нареди на нашите библиотечни полици. Според информациите од раководителката на овој проект, во овој речник се опфатени околу 3 000 лични имиња. Секоја речничка статија содржи пет податока и тоа: покрај личното име стои податокот за тоа кај кој автор на збирката е регистрирано односното лично име, како и страницата на збирката на која се наоѓа тоа, по ова следува

етимологијата на името, па верските празници според кои се вршело именувањето на новородените. Како четврт сегмент на речничката статија од овој речник личното име се поврзува со македонските верувања и обичаи, а во последниот сегмент од статијата се наведени топоними од Македонија во чија основа е засведочено објаснуваното име.

Во овој период, од вработените во Институтот за македонски јазик, како индивидуални трудови се појавија поголем број ономастички монографии и студии, од авторите: Олга Иванова, Трајко Стаматоски, Маринко Митков и Марија Коробар-Белчева.

Во 1996 година од перото на Олга Иванова излезе *Речник на топонимиите во областа йо сливот на Брегалница*, што претставува заокружување на нејзините, речиси, тридесетински ономастички истражувања во областа по сливот на реката Брегалница. Во овој речник се поместени 11 462 заглавни единици, во кои покрај топонимите се дадени податоци за тоа кој географски објект во надворешнојазичната дејствителност се именува со соодветниот топоним, како и податоци за етимологијата на односниот топоним. Во корелација со овој труд на Иванова е и *Обраќниот речник на топонимиите во областа йо сливот на Брегалница*. Како што истакнува и самата авторка во Предговорот на овој труд, тој отвора големи можности за топонимиски изучувања од различни аспекти како, на пример, проникнувањето во законитетите на топообразувањето, на продуктивноста наспроти непродуктивноста на суфиксите, на одделните топооснови, потоа фреквенцијата и слично, и тоа не само во рамките на македонската топонимија, туку и пошироко – за компаративно изучување на словенската топонимија. Оваа година Олга Иванова го издаде и *Обраќниот речник на презимињата кај Македонците*. Овој речник, како и претходниот, овозможува да се добие слика за ареалите на фреквенцијата за секое одделно презиме, за структурата и етимологијата на основата вложена во одделното презиме, а овозможува да се добие и слика за суфиксите со кои се образуваат презимињата кај Македонците, од кои само 313 претставуваат бессуфиксни образувања. Монографскиот труд *Студии од топонимијата и антрапонимијата* се појави во нашата средина во 1999 година како индивидуален труд на Олга Иванова во издание на Институтот за македонски јазик. Како што кажува и самиот наслов, овој труд претставува збирка од статии на авторката во која 33 однесуваат на топонимиски теми, а само 6 на теми од антропонимијата. Минатата година, Иванова го објави *Македонскиот антрапонимикон (XV и XVI век)*. Во овој антропономастикон на 673 страници се претставени машки и женски антропоними, експертирани од 15 книги од едицијата *Турски документи за историјата на македонскиот народ* што се однесуваат на XV и XVI век. Покрај овој материјал, кој го

претставува најголемиот дел од книгата, авторката приложува и обратен антропономастикон на машки и на женски антропоними.

Во 2002 година во издание на Институтот за македонски јазик излезе од печат книгата *На ономасијички теми* на Трајко Стаматоски. Во оваа книга, покрај Предговорот, Индексот на оними и Индексот на автори, главниот дел го сочинуваат две поголеми поглавја насловени како *Современата социјоба на македонската ономасијика* и *Одделни студии*. Во првото поглавје авторот поместил пет статии од кои првите три се однесуваат на состојбата на ономастичките проучувања во Македонија, а во последните две говори за Блаже Конески како ономастичар. Во второто поглавје *Одделни студии* авторот се задржува на топономастички и антропономастички теми, од кои неколку се поврзани со имињата на дејци од македонскиот XIX век, како што се: Димитар Миладинов, Григор Прличев и Кузман Шапкарев. Во продолжение од ова второ поглавје, Стаматоски, главно, се задржува врз: некои понеобични презимиња на Македонците, етимологизира некои презимиња од јужнословенски терен, миграциските движења на Македонците кои се одразиле во нивните презимиња итн. Две години пред тоа, во 2000 година, Стаматоски во коавторство со Маринко Митков, ја издадоа книгата *Јазикот на имињата*. Оваа книга претставува сублимат од куси статии објавувани во истоimenата рубрика поместена во додатокот за литература и култура *ЛИК* на весникот *Нова Македонија* од крајот на 1996 до почетокот на 1998 година. Двајцата автори на едноставен јазик, разбирајќи за поширок круг читатели, етимологизираат поголем број топоними, но и понеобични антропоними кои се среќаваат во македонскиот јазичен ареал.

Маринко Митков е потпишан како автор под насловот *Просторот како семантички јазик*, книга објавена во 2002 година во Скопје. Покрај Предговорот, во кој авторот го прецизира насловот како систем од именување на просторот во кој живееме со свои специфичности и развојни тенденции, кој се разликува од апелативниот лексички систем, во книгава се поместени уште три поголеми целини. Првата целина го носи насловот *Од проблематиката на македонскиите етнички имиња* во која се содржани пет статии кои се однесуваат на лингвистичкиот модел на македонските етнички имиња образувани со суфиксот *-јани/-ени*, како и на нивната класификација и ономастичка дефиниција. Во второто поглавје *Македонската топонимија како творечки предизвик* се содржани најголем број статии, поточно 25, во кои авторот проговорува за сопствените имиња како комуникативни знаци, како социјални знаци, за двокомпонентниот карактер на топономастичките единици, за поимот микросистем во топонимијата, за македонската топономастика од аспект на внатрешната форма на зборот итн. *Кон македонскиите зборообразувачки испитражувања* е насловот на третото

поглавје од оваа книга, во кое се презентирани три критички прикази за книгата *Macedońskie imiona osobowe kotliny Azot* на Влогимјеж Пјанка, *Македонска ономастика* од Трајко Стаматоски и *Зборообразувањето во современиот македонски јазик* од Кирил Конески.

Марија Коробар-Белчева се јавува како автор на македонскиот дел во првата словенска ономастичка енциклопедија, *Ślówiańska onomastyka encyklopedia*, чиј прв том се појави во 2002 година во Полска, а вториот следната година. На вкупно 200 страници Коробар-Белчева на македонски јазик се осврнува врз прашањата што се однесуваат на: историјата на ономастиката во Македонија, на ономастички теории кои се претпочитаат во нашата средина, за методите на истражувањата, нивната примена и еволуција, како и за ономастичката терминологија. Покрај ова, авторката дава преглед на топономастичките и антропономастичките истражувања во Македонија, но и за политиката и прагматиката во именувањето. На крајот од првиот том се осврнува врз личните имиња, врз презимињата и другите типови именувања во македонската антропономастика. Во вториот том Коробар-Белчева се осврнува на македонските ојконими, микротопоними, ороними, хидроними, урбаноними, зооними и хрематоними. Покрај ова, Коробар-Белчева проговорува за сопствените називи и современата политика, за сопствените имиња и религиската проблематика, а на крајот и за некои измени во именувањето во XX век. Благодарение на ангажманот на Марија Коробар-Белчева, македонската ономастика го обезбеди своето место во, како што вели главната редакторка кон ова издание Ева Фелешко, „првиот синтетизиран попис на сопствените имиња кои егзистираат до денес, но и на оние што се појавиле многу одамна на териториите кои денес се словенски земји“.

Во деведесеттите год. од минатиот век, Институтот за македонски јазик доби и свој подмладок. Така, Весна Миовска во 2003 ја одбрани магистерската теза *Антропонимскиот систем во Кривојаланечко*, а Мери Момировска во 2005 – *Антропонимскиот систем во Крушевско*. Во моментов обете работат на докторските дисертации, Миовска на темата *Тојонимијата во Кривојаланечко*, а Момировска на *Тојонимијата во Крушевско*.

Во анализираниот период, како што споменав погоре, беше извршена атака врз македонската ојкономија. Станува збор за преводот на албански јазик на Законот за територијална организација на Р Македонија што беше донесен во месец август 2004 година. На овој превод, покрај медиумите и македонското население, реагираше и македонската научна јавност. Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ организира тркалезна маса на која со реферати и дискусија зедоа учество поголем број интересни македонски ономастичари, но и

значајни имиња од македонската лингвистика и општествена мисла, како што се: Љубица Станковска, Трајко Стаматоски, Лилјана Минова-Гуркова, Мито Миовски, Коста Пеев, академик Блаже Ристовски, Благоја Марковски, Благој Зашов, помалку илустрирани Лидија Тантуровска, Елка Јачева-Улчар, Весна Миовска, Мери Момировска, Лилјана Гушевска и др. Во своите излагања сите беа еднодушни во оцената дека топонимите, како дел од духовното недвижно културно наследство на една земја, не смее да се преведуваат и дека македонските ојконими во преводот на овој Закон на албански јазик треба да фигурираат во нивната транслитерирана форма, направена врз строги научни принципи. Набргу по ова, Институтот за македонски јазик ги отпечати рефератите и дискусиите под наслов *Стандардизацијата на географските имиња во Р. Македонија*. За жал, овој обид на научниците не предизвика одглас меѓу политичарите.

Во Институтот за старословенска култура – Прилеп, ономастичките истражувања се одвиваат низ долгочиониот проект *Тојонимиите како синоними на култураата*, чиј главен раководител беше Љубица Станковска. Во 1992 год. оваа авторка како индивидуален труд го објави првиот македонски *Речник на личните имиња кај Македонците* со што се пополни една голема празнина во нашата антропономастика, особено ако се има предвид дека другите словенски народи веќе од поодамна поседуваат вакви речници. Онимскиот материјал од *Речникот на личните имиња кај Македонците* е поделен на две поголеми целини. Во првата целина по азбучен редослед се обработени машките лични имиња кај Македонците, а во втората целина – женските лични имиња. Секоја речничка статија, покрај личното име ги содржи и следниве податоци: етимологија на личното име, начин на образување на личното име од структурен аспект, како и векот во кој за првпат е регистрирано односното име. Покрај ова, во Речникот на самиот почеток се поместени: Предговорот, како и Список на извори, Користена литература и Скратеници. По овој речник како индивидуални трудови на Љубица Станковска се појавија две книги под насловот *Македонска ојкономија*, првата отпечатена во 1995, а втората во 1997 година. Во овие две книги, кои според својата концепција се идентични, авторката од етимолошки и структурен аспект обработува вкупно 415 (210 во првата книга, и 205 во втората) имиња на населени места во Македонија. Секоја одредница од овие две книги ги содржат следниве податоци: географска местоположба на населеното место, името на селото и формата во која се среќава тоа во најстарите историски извори до денес, етимологија на името на населенето место и структурна анализа на самиот ојконим. Покрај етимолошко-структурна анализа на ојконимите, наредени по азбучен ред, секоја од овие две книги содржи: Предговор, како и Лексичко-семантичка и Морфолошко-структурна

класификация на анализираните ојконими. По класификациите, Станковска ги приложува пообемните списоци на извори и користена литература, а на самиот крај, мошне корисниот, особено за научна работа, Индекс на оними. Ако се земе предвид дека низ страниците на овие две книги, авторката, применувајќи го историско-компаративниот метод на истражувања, покрај на заглавните ојконимиски единици се осврнува и врз ојконими распространети по јазичната територија на етничка Македонија, кои лексички или структурно се во корелација со заглавниот ојконим, бројот на објаснети ојконими на македонската топонимиска почва е многу поголем од 415. Покрај ова, Љубица Станковска неретко повлекува паралели и меѓу топоними што се регистрирани на еден поширок словенски ареал (српски, хрватски, полски, чешки, руски и др.) со што, од една страна, се потврдува единственоста на општословенскиот именувачки систем, а од друга, на авторката ѝ го обезбедува местото на афирматор на македонската ономастичка мисла во еден поширок словенски контекст. Како резултат од гореспоменатиот проект *Тојонимиите како синоними на културата*, со потписот на Љубица Станковска се појавија уште три монографски труда. Имено, во 2001 година, во издание на Институтот за старословенска култура од Прилеп и Книгоиздателството „Матица македонска“ се појави обемната монографија (570 стр.), *Тојонимиите со суфиксот -ица во Македонија*, во која е обработен богат топонимиски материјал лоциран на целата македонска јазична територија. Во оваа студија во која се обработени безмалку 4 600 топонимиски единици, покрај Предговор, се содржани уште и богат увод во кој се анализираат потеклото и значењата на суфиксот *-ица*, класификација на топонимите од лексичко-семантички и морфолошко-структурен аспект, едно поглавје посветено на топонимиските значења на суфиксот *-ица*, извори, литература, скратеници и индекс на оними. Не помалку значаен е следниот труд на Станковска, кој на авторката ѝ го донесе највисокото научно признание во Р Македонија, наградата „Гоце Делчев“. Станува збор за монографскиот труд *Суфиксите -јь, - ъјь, и -ъ во македонската тојонимија* кој излезе од печат во 2002 година. Во овој труд на 478 страници се обработени 1786 топонимиски единици образувани со овие стари посесивни суфикси, од кои првиот и третиот се исчезнати, но кои до ден-денес оставиле траги пошироко во топонимијата, а најмногу во ојконимијата. *Имињата на населениите места во Кумановско* е насловот на последниот објавен монографски труд на Станковска кој пред македонската научна јавност беше приопштен во 2003 година. И во овој труд, како и во претходните *Македонска ојконимија* кн. 1 и 2 авторката се задржува врз анализа на ојконими, овојпат само на оние од општина Куманово. Од истава авторка, во најава е и трудот што е посветен на топонимијата на градот

Охрид, кој во оваа година финансиски беше поддржан од Министерството за култура на Р Македонија, и чие објавување го очекуваме во многу скора иднина.

На проектот *Тојонимиште како стоменици на културата*, под раководство на Љубица Станковска, како асистенти работеа Лилјана Гушевска од 1994 год. до 2003 год. и Елка Јачева-Улчар од 2001 до 2005 год. Во овој период Лилјана Гушевска ја изработи и ја одбрани магистерска теза со наслов *Личните имиња во Охридско*, а Елка Јачева-Улчар во 2005 година ја одбрани докторската дисертација со наслов *Тојонимијата во Тиквешкиот регион*.

Последните две години, по трансферирањето на вработените од Институтот за старословенска култура – Прилеп во Институтот за македонски јазик, сета работа на планот на ономастиката се одвива во Институтот за македонски јазик, што значи дека организирани ономастички проучувања, во моментов, се вршат единствено во овој институт. За жал, денес во Институтот за македонски јазик има само еден ономастички проект, кој практично е и единствениот проект во Институтот. Станува збор за меѓународниот проект *Компаративни проучувања на географски апелативи во македонската и во словенечката тојонимија*, кој треба да заврши до крајот на оваа 2007 година. Во работата на овој проект, кој за македонската страна е финансиран од Министерството за образование и наука, се вклучени: Љубица Станковска, како раководител, Мито Мировски и Елка Јачева-Улчар, а од словенечка страна, пак, на проектот работат: Метка Фурлан како раководител, Аленка Шивиц-Дулар и Силво Торкар. Како краен продукт од овој проект треба да излезе речник на географски термини, кои се наоѓаат во основата на македонски и словенечки топоними. Една речничка статија ќе содржи реконструирана прасловенска форма на соодветниот географски апелатив, по што ќе следуваат македонските, односно словенечките топоними во кои е вграден апелативот, а на крајот ќе биде наведен пописот на литература во која е третиран односниот географски назив.

По иницијатива на Марија Коробар-Белчева, на претпоследните денови посветени на Благоја Корубин (2006), беа изработени неколку статии кои се однесуваа на литературната ономастика, кои претставуваат први чекори во Македонија за ваков вид ономастички проучувања, кои од поодамна се започнати во другите поголеми славистички центри<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> В. статии на: М. Коробар-Белчева, *Личните имиња во функција на уметничката порака*, Е. Јачева-Улчар, *Концепција на тојонимиште во романот Девет Керубинови векови* од Славко Јаневски и М. Момировска, *Личните имиња во поезијата на Блаце Конески* во Зборник на трудови од Научниот собир *Функционалниот стилови во македонскиот јазик*, Скопје 2006, 85-103.

Од минатата година Институтот за македонски јазик, како единствен овластен субјект во нашава држава за заштита на јазикот и топонимите, воспостави соработка со Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија, тело коешто е под ингеренција на Министерството за култура на Република Македонија. Како резултат од оваа соработка беше направен Елаборат за валоризација на топонимите на Република Македонија како недвижно духовно наследство. По направената валоризација на топонимијата на РМакедонија, во наредниот период се очекува да се пристапи кон трајна заштита, што подразбира дигитализација на топономиската картотека, која содржи околу 360 000 топономиски единици.

Ова се, речиси, сите активности што ги има преземено досега ономастичкото одделение при Институтот за македонски јазик, кое од пред еден месец функционира со само еден научен соработник и две асистентки. Во анализираниот период бележиме и неколку активности надвор од работата на Институтот кои се однесуваат на ономастички теми.

Имено, во годината на осамостојувањето на Република Македонија (1991), во издание на „Студентски збор“ се појави книгата со наслов *Македонски месиќа и имиња* од академик Блаже Конески. Во оваа книга на 117 страници, Конески ни ги презентира своите ономастички согледби во две поглавја: места и имиња и ономастички прилози, со што, како што истакнува Стаматоски во една статија, Конески сака јасно да го издели есеистичкиот пристап, карактеристичен за написите во првиот дел, од научниот – практикуван во вториот дел<sup>3</sup>.

Во 1994 во издание на Детска радост, се појави *Речник на лични имиња* од Васил Дрвошанов. Во овој речник се наведени 2500 лични имиња и претставува практичен прирачник, наменет за родителите на новородените деца, кој ним им помага при изборот на името за своето дете.

Во текот на 1995 и 1996 година, во рамките на активностите поврзани со проектот *Македонскиот јазик од 1945 до 1995*, беше спроведена анкета за современите состојби во врска со личното име кај Македонците. Како резултат од работата на овој проект во 1996 година излезе од печат колективниот труд на Славица Велева, Снежана Веновска-Антиевска и Симон Саздов, со наслов *Личноото име кај Македонциите*, во кој личните имиња се опсервирали од социолингвистички аспект.

Покрај истражувањата на македонските ономастичари, еден помал, но значаен дел ономастичари од странство, како што се: Ева

---

<sup>3</sup> Т. Стаматоски, *На ономастички теми*, Скопје 2002, 38.

Фелешко, Зофја Калета од Полска, Јулија Мешчеријакова од Русија и др., исто така, работеле врз македонски ономастички материјал. Во овој контекст неизбежно е да се спомене името на полскиот лингвист, академик Влогимјеж Пјанка, кој пред само неколку дена за својата посветеност на македонистички теми беше одликуван со орден од Претседателот на Република Македонија. Иако, во анализираниов период името на академик Пјанка, не можеме да го сртнеме под некој ономастички труд, сепак неговата студија *Macedońskie imiona osobowe kotliny Azot*, којашто е првата поголема студија што обработува материјал од македонската антропонимија, како и монографскиот труд *Tożsamość i nazwy toponimyczne na Okrągłej Górze w Ośrodku Masywu Północnego*, (во кој ни ја презентира класификацијата врз основа на лексичко-семантичкиот и структурно-морфолошкиот принцип, којашто овозможува двоен третман на топонимскиот материјал и комплетна анализа на еден топоним), претставуваат почетна точка од која тргнуваат македонските лингвисти при нивните ономастички проучувања. Оттука, Влогимјеж Пјанка, со право со смета за еден од ретките комплетни проучувачи на македонската ономастика, воопшто.

## ОНОМАСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО ДО ДЕНЕС

### I Список на отпечатени ономастички проектни и индивидуални трудови според годината на нивното објавување:

1. Б. Конески, *Македонски месити и имиња*, Скопје 1991, 117.
2. Љ. Станковска, Речник на личните имиња кај Македонците, Скопје 1992, 477.
3. Т. Стаматоски (редактор), М. Коробар-Белчева и М. Митков, *Речник на презимињајта кај Македонциите, т. I, А-Љ*, Скопје 1994, 768.
4. В. Дрвошанов, *Речник на лични имиња*, Скопје 1994, 116.
5. Љ. Станковска, *Македонска ојкономија*, кн. 1, Скопје 1995, 370.
6. О. Иванова, *Речник на топонимиите во областа џо сливот на Брегалница*, Скопје 1996, 778.
7. С. Велева, С. Веновска-Анцевска и С. Саздов, *Личнојто име кај Македонциите*, Скопје 1996, 166.
8. Љ. Станковска, *Македонска ојкономија*, кн. 2, Скопје 1997, 398.
9. О. Иванова, *Студии од топонимијата и антропонимијата*, Скопје 1999, 360.
10. Т. Стаматоски (редактор), О. Иванова, М. Коробар-Белчева, М. Митков, *Речник на презимињајта кај Македонциите, т. 2, М-Ш*, Скопје 2001, 796.
11. Т. Стаматоски, М. Митков, *Јазикот на имињајта*, Скопје 2000, 162.
12. О. Иванова, *Обраќен речник на топонимиите во областа џо сливот на Брегалница*, Скопје 2001, 118.

13. Ј. Станковска, *Тојонимиите со суфиксите -ица во Македонија*, Скопје-Прилеп, 2001, 574.
14. Ј. Станковска, *Суфиксиите -јв, -вјв, и -ъ во македонската тойонимија*, Прилеп, 2002, 478.
15. М. Митков, *Просторот како семантички јазик*, Скопје 2002, 280.
16. Т. Стаматоски, *На ономастички теми*, Скопје 2002, 201.
17. М. Коробар-Белчева (обработувач на македонскиот дел од текстот) во *Ślówiańska onomastyka encyklopedia* том. I, Warszawa-Kraków 2002, 535.
18. Марија Коробар-Белчева (обработувач на македонскиот дел од текстот) во *Ślówiańska onomastyka encyklopedia* том. II, Warszawa-Kraków 2003, 616.
19. Ј. Станковска, *Имињата на населението места во Кумановско*, Прилеп, 2003, 334.
20. О. Иванова, *Македонски анатропономастикон (XV-XVI век)*, Скопје 2006, 673.
21. О. Иванова, *Обраќен речник на презимињата кај Македонциите*, Скопје 2007, 235.

## **II Список на неотпечатени проектни ономастички истражувања:**

1. Т. Стаматоски (раководител на Проектот), О. Иванова, Ј. Станковска, М. Митков, *Речник на имињата на населението места во Р Македонија*, проект на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
2. М. Корбар-Белчева (раководител на Проектот), В. Миовска, М. Момировска, *Речник на анатропонимите во македонскиот народно творештво*.
3. Ј. Станковска (раководител на Проектот), М. Миовски, Е. Јачева-Улчар (од македонска страна); М. Фурлан (раководител на Проектот), А. Шивиц-Дулар, С. Торкар (од словенечка страна), *Компаративни проучувања на географски апелативи во македонската и словенечката тойонимија*.

**III Збирка трудови од тркалезната маса што ја организира Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, во септември 2004 година:**

1. Стандардизацијата на географските имиња во Република Македонија, Скопје 2004, 112.

#### **IV Магистерски трудови**

1. Л. Гушевска, *Личниите имиња во Охридско*, (машинопис), одбранет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во 2001 год.
2. В. Миовска, *Антропонимскиот систем во Кривојаланечко*, (машинопис, 189 стр.), одбранет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во 2003 год.
3. М. Момировска, *Антропонимскиот систем во Крушевско*, (машинопис, 250 стр.), одбранет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во 2005 год.

#### **V Докторски дисертации**

1. Е. Јачева-Улчар, *Тојонимијата на Тиквешкиот регион*, (машинопис, 519 стр.), одбранета на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во 2005 год.
2. В. Миовска, *Тојонимијата во Кривојаланечко*, (во изработка).
3. М. Момировска, *Тојонимијата во Крушевско*, (во изработка).



*Славица Велева*

## ПРЕГЛЕД НА ЗБОРООБРАЗУВАЧКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Зборовниот фонд на секој јазик е подложен на постојани промени кои произлегуваат од комуникативната функција на јазикот и се резултат на социјално обусловени фактори. Зборообразувањето се поставува во тесна врска со теоријата на номинација и се претставува како лексичка објективизација на поимите. Како најчести причини за т.н. лексичка објективизација се: а) неопходност за именување нови поими или релации; б) потреба да се даде ново, попрецизно именување на нешто што е веќе определено во јазикот; в) потреба да се даде стилски признак на именуваните поими; г) избегнување на тавтологијата во исказот; д) потреба за точно определување на мислата; ф) потреба за кратко изразување на мислата (економичност во јазикот) и сл. Во таа насока, деривацијата се покажува како најпродуктивен начин на збогатување на речничкиот состав на јазикот и затоа во поново време сè поголем интерес предизвикува проучувањето на елементите, начините и можностите за изведување на еден збор од друг. Оттаму и предизвикот нашите истражувања да ги насочиме кон потенцијалностите на македонскиот зборообразувачки систем преку проследување на неговата реализација во говорот.

Зголемувањето на функциите на македонскиот јазик во подолг временски период (од официјалната кодификација до денес), доведува до промени кои се согледуваат и на планот на зборообразувањето. Предмет на нашиот интерес се **тенденциите во зборообразувањето во македонскиот јазик**, согледани во рамките на зборовните групи кои се најопфатени со промени: именките, придавките, глаголите и прилогите. Во прегледот на тенденциите се задржуваме во рамките на синхрониското зборообразување, чиј предмет на интерес претставува односот (формален и семантички) меѓу мотивираниот збор и мотивирачката основа. И покрај формално-структурните врски со морфологијата, зборообразувањето не може да се смета како стабилен и затворен (граматикализиран) систем, туку како отворен процес за добивање нови

лексеми. Деривираните зборови во рамките на лексикологијата се сфаќаат како единици на речникот, без да се води сметка за формално-семантичкиот структурен однос меѓу основата и дериватот. Неможноста да се изедначи со традиционалните проучувања на јазичниот систем резултира со изделување на зборообразувањето како посебна јазична дисциплина базирана на определени теоретски поставки. Ономазиолошкиот пристап кон теоријата на зборообразувањето и вклучувањето на семантичкиот аспект во проучувањето на дериватите доведува до нови перспективи во рамките на овие истражувања.

Мотивираните именки се претставени преку трите најопшти класи деривати и во тие рамки се изделуваат транспозициските, добиени преку пренесување (транспозиција) на значењето од основата во дериватот; мутациските деривати добиени преку промена (мутација) на значењето и модификациските деривати добиени преку доопределување (модифицирање) на значењето.

Кај **именките** се изделуваат следниве тенденции:

1. Во однос на *продуктивноста на зборовништвото* како најпродуктивни мотивирачки основи се изделуваат именките. Тие се среќаваат како основи за добивање: називи на вршители на дејства (*банка* > *банкар*, *йчела* > *йчелар*); називи на апстрактни особини (*кум* > *кумситво*, *херој* > *херојситво*), називи на носители на особини (*тартија* > *тартиеџ*), називи на места (*млеко* > *млекарница*), називи на множества, колективи (*дрво* > *дрвенарија*), називи на етници (*Скојје* > *скојјанец*), називи на женски лица (*директор* > *директорка*), деминутивни називи (*елен* > *еленче*), аугментативни називи (*човек* > *човечиште*).

2. Како *најпродуктивен начин* на деривација кај именките се изделува **суфиксацијата**, која е присутна во изведувањето на сите семантички групи и подгрупи мотивирани именки. Во однос на формалните средства се забележува појавата на **полисемија** на одделни суфикси, Така на пример, суфиксот **-ка** се среќава како формално средство за образување: називи на дејства (*венчавка*), називи на носители на особини (*лейенка*), називи на инструменти за вршење на дејство (*цирка*), називи на резултат на дејство (*добивка*), називи на женски лица (*їејачка*), деминутивни називи (*рийка*).

Дел од суфиксите се изделуваат со својата категоријалност, со што се наметнуваат како доминантни во однос на другите зборообразувачки модели во рамките на значенскиот тип деривати, како на пример, суфиксот **-ка** кај називите на женски лица (*їејачка*, *учителка*, *директорка*, *йтешничка*), суфиксот **-ница** кај називите на места (*мелница*, *млекарница*, *їечатница*, *царинарница*, *сушилница*), суфиксот **-чанец** кај називите на етници (*сирумичанец*, *крушевчанец*, *шешевчанец*, *кавадарчанец*).

3. **Префиксацијата** е мошне малку застапена во деривацијата на именките (кај именките што означуваат дејство – *нејадење*, кај називите на апстрактни особини – *недомаќин*). Како најпродуктивно зборообразувачко средство се изделува негацијата во функција на префикс (*неработник*, *несишење*, *неред*, *неусиќ*, *нечовек*, *недомаќин*). Моделот е мошне функционален кај глаголските именки каде што постои теоретска можност за добивање неограничен број деривати. Треба да се одбележи и отворениот процес на навлегување префикси од туѓо потекло, како на пример *де-* (десиабилизација, деценитрализација, демаркација), *анши-* (аншиглобализација), *уліпра-* (уліпранационализам), *супер-* (супертайприотизам, суперубавина).

4. **Конфиксацијата** се среќава кај називите на дејства (недостапок), кај називите на апстрактни особини (безвластие, безредие, бессовесност), и кај атрибутивните називи (бескуќник, некадарник, безволник, бездомник). Кај овие образувања се забележува функционалноста на префиксите *не-* и *без-* (нерасположение,нейоврай, неврај, безвлије, безрабоица, бесиарица, безгрижник). Во определени случаи можна е и појава на близкозначност на дериватите (неверие : безверие, несоница : бессоница, неверник : безверник).

5. Во рамките на **композициските** образувања се изделуваат неколку тенденции кај именките што означуваат дејство.

– Се забележува зголемување на продуктивноста на сложените именки со композицискиот суфикс *-сівво* (браћоубисиќво, законодавсиво, правобраништелсиво, правосудсиво).

– Зголемена е продуктивноста на сложенките од типот: зборообразување, крвойролевање, видоизменување.

– Во периодот од осумдесеттите години, па наваму, се забележува сè поголема продуктивност на сложенките во чија структура влегуваат основите *сам(о)* и *себе* (самозаштита, самоконтрола, самовласти, себетонижување, себеафирмирање, себеистакнување).

– Наспроти архаизираните сложени деривати со предикатско-објектна структура добиени со директно сраснување на две основи (ѓрозјебрање) се забележува актуализација на моделот во разговорниот стил, пред сè, поради нагласената експресивност на дериватите (кафе-шиење, паридавање, париземање, штрафтафаќање, женибркање).

Композицискиот начин на деривација кај именките се покажува како мошне продуктивен кај адјективните именки, поради поголемата конкретизација на значењето (советодавец, државотворец, властодржец, човеколубец, себельубец, гласноговорник, иситомисленник, млекопроизводител).

Во поново време се зголемува бројот на детерминативните сложени именки составени од мотивирачки основи од туѓо потекло (партија, нарко-криминал, кафе-бар, бизнис-ценар, евроинвестрација,

евроӣарламенӣ, дилмејкер, Ӣисмејкер). Моделот се поткрепува со присуство на сложенки од типот: *дел-реченица*, *ӣредлоӣ-закон*, *ӣредлоӣ-мерка*, *нацрӣ-закон*.

– Изделувањето на абревијацијата како посебен вид деривација во рамките на именскиот систем ни предочи повеќе проблеми во однос на позицијата на скратениците во лексичкиот систем. Проблемот се поврзува со нивната значенска некомпетентност (неможност да функционираат како зборовни единици), нивната нестабилност во системот и нивната формална неизедначеност. Според фреквентноста најзастапени се иницијалните скратеници, коишто се покажуваат како најекономични во однос на образувањето (*Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ > УКИМ, Семинар за македонски јазик, литература и култура > СМЛК*). Тенденцијата за нивна постепена лексикализација го отвора процесот на семантичка номинација и овозможува нивно преминување во именки. Тоа резултира со нивна функционалност како мотивирачки основи во процесот на деривацијата (*ВМРО-вици/вмровци, СДСМ-овци, вмровец, вмровка, вмровсиво, СМС-ција*). Се забележува деривација и кај скратениците што навлегуваат во македонскиот јазик преку меѓународната комуникација (*унѝрофорец, унѝрофорски, наѝловец, наѝловски*).

Во прегледот на тенденциите кај **деривираните придавки** се изделуваат неколку специфичности:

1. Како најпродуктивни мотивирачки основи и во овој случај се изделуваат именките и во однос на мутацијата (промената) и во однос на транспозицијата (пренесувањето) на значењето од основата во дериватот (*ѓрев > ѓрешен, рефлекс > рефлексен, ӣердув > Ӣердувесӣ, ӯшиа > ӯшав // златӣ > златен, свадба > свадбен, езеро > езерски, шатӣко > шатиковски, срце > срцев*). Глаголите како мотивирачки основи за добивање придавки се застапени само во мутацијата (промената) на значењето (*збори > зборлесӣ, зборлив, убеди > убедлив, навреди > навредлив, може > можен, изврии > извриден, доминира > доминанӣен*).

2. Суфиксацијата се изделува како најпродуктивен начин за добивање придавки. Се забележува присуство на синонимијата која се реализира преку конкурентност на дериватите. Во таа насока се изделуваат неколку карактеристични тенденции:

– Кај десупстантивните мутациски придавки како конкурентни синонимни модели се јавуваат образувањата со суфиксите **-есӣ : -ав** (жилесӣ : жилав), **-есӣ : -лив** (мағлесӣ : мағлив), **-есӣ : -аӣ** (крилесӣ : крилаӣ), **-ен : -лив** (милосен : милослив), **-ен : -иӣ** (гласен : ӯгласӣ).

– Кај девербативните мутациски придавки во однос на конкурентноста се забележува тенденција за наметнување на моделот со суфиксот **-ив/-лив**, наспроти моделите со суфиксите **-ав**, **-ен**, **-есӣ**, **-овиӣ**, **-иӣ**

(скокотлив: скокоткав, скокотен, зборлив : зборлесӣ, лажлив : лажовийӣ, јадлив : јастиелийӣ).

– Кај десупстантивните транспозициски придавки јасно се согледува тенденција за наметнување на моделот со суфиксот **-ски** за сметка на моделите со суфиксите **-онен, -ен, -ов, -ин** (организациски : организационен, синтетиски : синтетичен, Јанковски : Јанков, бензиски : бензинов, змиски : змиин).

– Во однос на повеќезначноста на суфиксите како најфункционален се изделува суфиксот **-ен** кој се среќава при: мутација од именка (*тага* > *тажен*), мутација од глагол (*гради* > *градивен*), мутација од прилог (*горе* > *горен*), мутација од број (*два* > *двоен*), транспозиција од именка (*злато* > *златен*), транспозиција од глагол (*сие* > *сиен*).

3. Префиксацијата е присутна кај десупстантивните транспозициски придавки, а како најфункционален зборообразувачки формант се покажува негацијата како префикс (*несиметричен, несигориски, немакедонски, неевройски, неилустритивен, неиншересен*). Во последниве дваесетина години видливо е зголемена фреквенцијата на префиксните образувања со префиксите: **а-, анши-, би-, ексира-, конира-, про-, сиер-, шранс-, улира-** (аморален, антиодржавен, бисексуален, ексиралингвиситички, конирайродуктивен, проевройски, сиермодерен, сиерубав, шрансконинентален, улиразвучен).

4. Кај придавките се забележува и функционирање на префиксно-суфиксниот начин на деривација. Како најкатегоријални образувања се изделуваат придавките добиени од именка како мотивирачка основа, деривирани со префиксот **без-** и со суфиксите **-ен** и **-ски** (безгрижен, безмилосен, бескаматен, безнаменски). Конфиксниот начин на образување придавки покажува тенденција на зголемување на продуктивноста преку повеќе зборообразувачки типови (*меѓудржавен, надморски, предизборен, вондржавен, проправзаконски, йосмртен, мулинационален, привремен, крајморски, задграничен, прекуброен*).

5. Композицијата како начин на деривирање придавки во македонскиот јазик се среќава при транспозицијата. Најчесто како конститутивни основи се среќаваат именките кои се доопределуваат со придавки (*иликоумен, русокос, оишонароден, старословенски*); со броеви (*двособен, дволичен*), со прилози (*многувековен, довекејазичен*), со именка (*змијолик, кожоѓлав*). Како продуктивни основи се изделуваат и придавките во рамките на композициските образувања од типот *шемнозелен, военойолиитички, внатрешнобезбедносен*). Со тенденција на зголемување на продуктивноста се изделуваат сложените придавки од типот *биолошко-медицински, деловно-административен, наставно-научен*). Глаголите што се среќаваат како конститутивни основи за образување сложени придавки се доопределуваат со прилози (*високо-просветлен, долгоочекуван, долуйтшишан*), со именки (*законодавен,*

уставошворен), со заменска придавка (*самошовикан, самоуправен, самошогласен*).

При прегледот на тенденциите кај **мотивираните глаголи** треба да се имаат предвид проблемите во однос на описот на нивната семантичко-сintаксичка структура што произлегуваат од неколку случаи:

- зборообразувачкото (структурно) значење на дериватот може да произлезе од основното значење на мотивирачката основа и на формантот (*телефонира* -'х дејствува со помош на телефон');

- во мотивациската врска да се пренесе лексичкиот (метафоричкото) значење на основата (*вози* - 'х управува со превозно средство'; *вози* - 'лаже, мами' > *вози* > *извози* \* *лаже* > *излаже, мами* > *измами*);

- во актот на мотивација можна е појава на семантичка нерегуларност што доведува до промена на значењето од основата во дериватот, т.е. можна е појава на контекстуална семантичка мотивација (*гуси* = 'заситен, полни' > *гусии* – 'станува густ' > *загусии* – '1. почнува да станува густ, 2. ситуацијата почна да се компликува');

- при префиксното образување можна е појава на десемантизација на мотивирачката основа, при што се актуализира значењето на префиксот и тогаш значењето на дериватот ќе биде синтагматски обусловено. (*Тој ќе ја преболи разделбата* – *преброди, преживее, премосии, прегали*);

- со десемантизација може да биде опфатен и префиксниот формант и во тој случај најчесто станува збор за формална видска диференцијација, која се разгледува во рамките на глаголската парадигма (*крии* – *закрии*, *учи* – *научи, јаде* – *најаде*).

Како најопшти тенденции во однос на мотивираните глаголи се изделуваат следниве:

1. За разлика од именките и од придавките, глаголите најчесто се образуваат преку модификација, која се реализира преку префиксниот начин на деривација. Проследувањето на префиксните образувања во однос на општите категоријални значења овозможува интересен преглед на мотивираните глаголи во македонскиот јазик. Така, на пример, во однос на изразување на категоријалното значење „почеток на дејство“ се користат најмногу префикси (*задреме, доболи, насети, поштрча, присака, прозбори, смириса, расее*), за разлика од општото значење „дејство што се извршува од почеток до крај“ кое се изразува само со два префикси (*преседи, проживее*).

Кај полипрефиксираниите глаголи како најфункционални се изделуваат образувањата каде што како прв префикс се јавуваат префиксите: *по-* (показува тенденција да се јави во комбинација со 12 префиксни формации – *пошварти, поситили, поизвежба, понадигне, поосиромаши, поодврти, пошреѓади, пошрикајсе, поразбисири, поузре, поизнаеди, поизајознае*). Префиксот *из-* покажува тенденција да се

комбинира со 11 префиксни модели – *иззалейи, изнаброи, изойие, изразболи, исйокара, исйревртии, исйорочиита, изнайрикајже, исйона-кисне, исйоизразвийка, иззайознае*). Кај полипрефиксацијата, како најфреквентни деривати се среќаваат образувањата со два префикси. Появата на глаголи деривирани со 4-5 префикси се забележува исклучутиво во разговорниот стил (*исйоизнайрикајжа*).

Во рамките на префиксацијата кај глаголите се забележуваат тенденциите за појава на полисемија на зборообразувачките форманти (наброи, налейи, најика, наостири, насети, наѓре, наїра); синонимија (предаде : издаде, претпомина : најпомина, прокрива : покрива, претпомина : реизбра); антонимија (залейи – одлейи, заѓрми – прегрми, замрси – одмрси / размрси).

Кај модификациските глаголски деривати мошне е мал бројот на суфиксни образувања. Глаголите модифицирани со дополнителниот признак деминутивност или аугментативност покажуваат тенденција за ограничување на сферата на нивната употреба во рамките на разговорниот стил (грабе > грейка, мрда > мркка), а некои од нив се опфатени со процесот на дезактуализација кој води до архаизација (вреска > врекои, ѕрска > ѕрскои, ѕрми > ѕрмоли).

2. Се забележува тенденција на зголемување на продуктивноста на префиксно-суфиксниот начин на образување глаголи и тоа во рамките на мутациските деривати. Како најпродуктивни зборообразувачки модели се издвојуваат: **из- + И + -и/-е** = изустии, изжени, изживее; **за- + И + -и** = зазори, задоми, засрами; **пре- + И + -и** = премости, премажи, пресоли.

3. Суфиксните образувања се најчести при мутацијата. Како најпродуктивни мотивирачки основи се изделуваат именките кои се деривирани со суфиксите: **-и** (роса > роси, ягнє > ягни, брич > бричи, сол > соли, бразда > бразди) и **-ува** (страв > стравува, камен > каменува, дом > домува, лейто > лейтува). Тенденција за зголемување на продуктивноста се забележува кај моделот со суфиксот **(из)ира** (агонија > агонизира, виза > визира, гијс > гијсира, склад > складира, дебајта > дебајира, чек > чекира, финиш > финишира, НАТО > наѓлоизира). Со ограничена употреба се десупстантивизираните глаголи со суфиксот **-са/-оса,-иса** (јад > јадоса, брашно > брашноса, дамка, > дамкоса), кои се во фаза на дезактуализација.

Транспозициските ономазиолошки структури кај глаголите се реализираат преку суфиксација од именки и од придавки како мотивирачки основи. Кај десупстантивните образувања тенденција на засилена продуктивност се забележува кај моделот со суфиксот **-ува** (той > тойтува, директор > директорува, шеф > шефува, амбасадор > амбасадорува) и кај моделот со суфиксот **-сивува** (писател > писателсивува, претседател > претседателсивува, професор > професорсивува). Во

разговорниот стил се активира моделот со суфиксот **-(из)ира** (*такси* > *таксира*, *тило* > *тилотира*, *фризер* > *фризира*, *шион* > *шионира*). Кај деадјетивните деривати како продуктивни модели се изделуваат образувањата со суфиксите **-еа** и **-и** (*глув* > *глувее*, *зелен* > *зеленее*, *слаб* > *слабее* // *кисел* > *кисели*, *благ* > *блажи*, *шойол* > *шойли*). Тенденција за дезактуализација и архаизација се забележува кај моделот со суфиксот **-ичи** (*нежен* > *нежничи*, *љубезен* > *љубезничи*).

4. Функционалноста на глаголите со репродуктивна ономазиолошка структура се врзуваат со разговорниот и уметничколитературниот стил како стилски изразни средства (*трош* > *трошай*, *ширак* > *ширака*, *оф* > *офка*, *леле* > *лелека*, *ц'ц* > *ц'цка*).

Во однос на прилозите, адвербијализацијата се покажува како најпродуктивен начин на добивање прилози од придавки како мотивирачки основи. Како продуктивни основи се изделуваат немотивираниите придавки (*груб* > *грубо*, *свеж* > *свежо*), придавките со суфиксот **-ен** (*вљубен* > *вљубено*, *жален* > *жално*), придавките на **-лив** (*грижлив* > *грижливо*, *убедлив* > *убедливо*) и глаголските придавки (*изработен* > *изработено*, *найправен* > *найравено*). Со ограничена продуктивност во однос на адвербијализацијата се карактеризираат односните придавки на **-ски**, **-шки**, **-чи** (*браїски*, *дейски*). Забележлива е тенденцијата на адвербијализација на членуваните именки, особено во јазикот на печатот (*лейово*, *ноќва*, *сезонава*, *уйрошто*, *викендов*, *месецов*).

Прилозите добиени преку мутација се среќаваат како суфиксни образувања (*ред* > *редум*, *бего* > *бежечкум*, *еден* > *еднаш*, *кројко* > *кројкум*), а многу почесто како сложени структури добиени со сраснување на прилошки изрази (*предвид*, *вчеравечер*, *оштаму*, *найред*, *налево*, *однамашивека*, *донемајкаде*).

Кај прилозите добиени со модификација, тенденција за развивање на продуктивноста се забележува кај прилозите со дополнителен признак на детерминација, изразен со предлог (*лево* > *влево*, *налево*, *одлево*, *седа* > *оишседа*, *доседа*, *заседа*). Во однос на маркираноста на интензитетот, продуктивни се образувањата со префикс за изразување степен кај придавките (*добро* > *подобро*, *најдобро*, *накрај* > *најнакрај*) и образувањата со редупликација на основата (*брѓу-брѓу*), а како пофункционална се покажува редупликацијата со различни, најчесто антонимни основи (*лево-десно*, *горе-долу*). Како резултат на ограничена фреквентност и на стилската маркираност, целосно се архаизирани суфиксните модификациски прилози со деминутивен признак (*далечко*, *малкуцка*, *малкунса*). Нивната реализација се забележува во рамките на дијалектната лексика и тоа кај постари говорители.

Со прегледот на тенденциите во зборообразувањето во македонскиот јазик се потврдуваат согледбите дека станува збор за жив процес кој не може да се програмира или да се планира. Патиштата на актуели-

---

зација и дезактуализација на определени зборообразувачки типови и модели се мошне комплексни поради низа лингвистички, а и поради надворешнолингвистички фактори. Дезактуализацијата на некој збор не значи и негово губење затоа што во најголем број случаи овој процес е придружен со стилска маркираност на дериватот, па нивната реализација е можна во некои од функционалните стилови, или пак да се сретне како мотивирачка основа во рамките на зборообразувачката низа. Во најголем број случаи причина за дезактуализација е конкурентноста со некој попродуктивен модел кој во определен момент се покажува како пофункционален во јазичниот систем (*век > вековиӣ, вековен, вечен, вековийосӣ, вековносӣ, вечносиӣ*). Неможноста за ставање рамки околу еден постојан, непроменлив, стабилен систем ја потврдува компатибилноста (приспособливоста) за зборообразувањето како жив процес на збогатување на лексичкиот состав на македонскиот јазик во сите функционални стилови и потстилови.

### *Литература*

1. **Конески Б.**: *Граматика на македонскиот лите<sup>р</sup>атурен јазик*, Скопје, 1967.
2. **Конески К.**: *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје, 1995.
3. **Корубин Б.**: *Глаголскиите именки на -ниe во македонскиот лите<sup>р</sup>атурен јазик* во Предавања на XXII семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1990, 63 – 71.
4. **Марков Б.**: *Оbservации над скратенициите од сложениите називи во македонскиот јазик* во Литературен збор, кн. 6, Скопје, 1980, 31 – 46.
5. **Минова-Ѓуркова Л.**: *Именките на -ара во македонскиот јазик* во Литературен збор, кн.1-2, Скопје 1988:; 49 – 53; *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*, Скопје 2000; *Стилистика на современиот македонски јазик*, Скопје 2003.
6. **Fishman, A. J.**: *Sociologija jezika*, Sarajevo, 1978.

## **ЛИТЕРАТУРА**



*Георѓи Сталев*

## ПОЕТСКОТО ТВОРЕШТВО НА АНТЕ ПОПОВСКИ

Очигледно, многу нешто тргна со црно-црвениот симбол на везот од поезијата на Блаже Конески. Анте Поповски е првиот македонски поет што се надоврза на оваа идеја, пред сè, со својата мисловна метафора во однос на националната трагедија на македонскиот народ, но и на неговото величие во стоицизмот и во херојството. Така започна едно ново тематско-мотивско струење во современата македонска поезија, чии вротоци се во историјата и митот, но не за да биде извршена реконструкција на случките и настаните, туку тие да послужат како асоцијативна врска со сè што го измачува или го радува современиот човек.

Првата стихозбирка на овој поет *Обблесоци*, која се појави во 1955 година, не беше пречекана со одушевување, но тоа не го обесхрабри идниот медицинар, кој по тригодишна пауза доживеа целосна сатисфакција со втората збирка песни *Вардар* (1958). Пробивот така беше извршен, а следните книги поезија сè повеќе го афирираа поетот чиишто стихови започнаа да се јавуваат и во преводи на други јазици. Уследија стихозбирките:

*Нейокор* (1963), *Камена* (1972), *Тајнойис* (1975), *Љубојис* (1978), *Сина ѹесна* (1984), *Ненасловена* (1988), *Провиденија* (1995), *Светла ѹесна* (2001) *Две ѹишини* (2003).

Ноторна вистина е дека Вардар е најголемата река во Македонија. Уште погола вистина е дека таа тече *низ два дела на оваа земја*, влезајќи се, во близината на Солун, во Белото/Егејското Море. Таа река била сведок на многу крв, на многу грешки и гревови, на многу нешто судбинско за оваа земја и за овој народ: по едно вардарско поводие лукавите Византијци го нападнале – наоѓајќи брод на рекава – заспаниот Самуил на логорување, кој успеал да се спаси со бегство, благодарение на снаодливиот син Радомир-Гаврил (грешката ја повторил со стопроцентна идентичност!); од *своето йозоришиште* владетелот Стрез се љубувал на сцените на обезглавувањата на жртвите; легендарниот Карпош бил масакриран и фрлен во водите на рекава што носела со

своите води многу столетија на болки, таги и надежи, додека народот чекал долго-долго на слободата, за да ѝ се подизрадува, најпосле, но само еден дел од таа земја. Имајќи го сето тоа предвид, а и многу други нешта, поетот ја искрена оваа река до метафора, до симбол на една не/биднина, сепак верувајќи во достоинството и храброста на својот народ. Така започна неговата потрага по предедовските корења: лирски медитативно, но и неспокојно. Насловот на оваа книшка ѝ го дава истоимената поема во неа, со поетската идеја за идентификација на целиот род, во таа смисла и на единката, со овој своевиден македонски поим. Контрастирајќи им ги на белите води патиштата кон црнилата, поетот метафорично потсетува на таа идентификација, асоцирајќи на самуиловската воинственост и гордост на еден народ, отсекогаш решен на жртви и на кој Непокорот му е во генот, зашто постојано некој се обидувал да го покори. Во рекава се *оѓледуваме ние* или: рекава сме ние, нашето минато, нашава сегашност, со подготвеност и во иднината за опстанок.

Анте Поповски така се најави и постепено стана најмакедонствујушчиот поет.

Довде самозагатнатата поетска идеја *нейокорој* во следната стихозбирка се претвора во *доминантна*, а во трите циклуса (или, подобро речено, во трите поеми) поетски се елаборирани: Македонија, Гоце Делчев (токму така и насловени) и Крсте П. Мисирков (*Појустио, мајко*). Македонија, како што тоа прв го забележува Георги Старделов, во оваа поезија „не е ... некој регионален, географски или историографски поим ... таа е повеќе од тоа. *Taa e миј*“. Значи, неа *нејзиниој* човек ја создал! Ако не нè лаже сеќавањето, почетокот на оваа стихозбирка (*Нейокор*), инаку, од самиот автор „позајмен“ од книшката *Вардар*, деценија и повеќе беше воведна песна во читанката за VI одделение, на местото каде што Англичаните ја имаат својата кралица, Советите го имаа Сталин, а Југословените Тито. Насловот на овој фрагмент „**Македонија**“ пренесен од самата поема, целосно одговараше на сублимирано видената и почувствувања сакана земја:

Стиснете ги тревките  
Неа ќе ја исцедите.  
Наслонете се врз каменот  
Името ќе ѝ го чуете.

Симнете се во реките  
Дното со неа ќе ве почести.  
Легнете да починете  
И ноќта со неа ќе ве покрие.

На показ е мошне силниот антејски однос кон мајката-земја, исказан во духот на Елијаровото видување на Слободата, со сеприсутноста нејзина, на родната Македонија како поим над поимите. Оттука, од таа љубов се тргнува кон минатото, кон историјата не само за да се увериме во стоицизмот и на „последниот востанат“ туку и во вишнењето на таа „проста земја од дволичен камен и сонце“, дури и разделувана и разделена „на Ристоси и Голготи“ (на себежртвувања и страдалништва), која постојано се обновува од сопствената пепел, од сопствените солзи. Тоа не го приизиркуваме ние во таа историја, туку се наоѓаме таму себеси, како што предедовците се наоѓаат себеси во нас, во ова наше совремие во кое во однос на Македонија како ништо да не се изменило ни во самите нас, ни во крвно заинтересираните за неа, за таа земја што секој сакал и сака да ја присвојува од некои искони до денес. (Во едно како да се измамил поетот: *дека никој не ја знае земјата „што ги научи и свездите да шепотат на Македонски!“*. Убавата метафорична хипербола, сепак, не стои во сооднос со првата констатација: оние што се грабаат за неа мошне добро знаат за што се грабаат!). Митско-историските видувања на оваа земја и на тие што таа ги родила не се нималку божилачни, и покрај издвојувањето на правостоината. Не туку-така се потенцира дека „Нема веќе пат. Сите патишта свршија. Сега и оној/До деветтиот круг што води го нема“. Вака издвоени, стиховите ни претсказуваат од лошо-полошо! Можеби и со право, ако иднината ни е толку црна!... Ако и пеколот не нè прима! Не поради шпионите, зашто без нив и не се може. Поради ножот што и поетот Славко Јаневски го маркира. Но, какви сме – такви сме (да го парафразираме изместено Гане Тодоровски), земјата, таа Македонија, си ја сакаме, онака, елијаровски, силно:

„На овој даб името ќе ти го напишам!“

Неразделно со поимот *Македонија* оди и името/делото на Гоце Делчев. Македонците тоа повеќе од добро го знаат. Неупатениот земјанин го упатуваме кон историјата. Во елиотовски срочената поема Гоце Делчев сè е исказано низ асоцијации и рефлексија, така што со неа може да комуницира само повериран реципиент. Се разбира, во поемава класичен лирски јунак нема: условно, тоа би бил Гоце Делчев; пореално – тоа би бил самиот поет, кој ја елаборира поетската идеја за *нейзокорой*, но и пак „од еден друг агол“; низ сомневањето, болката и надежта. Всушност, Македонија така е идентификувана, иако не ѝ недостасува и четвртиот сегмент – востанијата. Минатото на Македонија е тоа што е; гоцеделчевскиот презент е херојски, но и исполнет со небулози; единствено останува иднината за верба:

„Благослови ме за покорник  
На твојата религија на недојденото“

Ја моли Татковината тој лирски јунак, дојден „со разум на маж и здравје на топла земја“ да ја крстосува крај в краја имено Неа (историски погледнато – да го подготвува народот за востание; поетски: да изгори во Неа и за Неа како резултат колку на предавство, толку и на сопствените нерасчистени сметки). Монологов е истовремено и исповед, и прекор за „ножот в плеќи забиен“; и не ќе да е од видовитост, туку од историско искуство сознанието:

„Не ме уплашија векови со нож во туѓа рака  
Ме плаши час со нож од рака своја во плеќи“

(каинавелиска проклетија на родот што се двоел зашто го двоеле и троеле, би се рекло, од искони до денешниов ден).

Поемите на Анте Поповски имаат и баладни одлики, иако, наизглед, во нив не се опишува ништо. Но, отсъството на нарација е само привид, зашто таа се одвива низ густи, тешки метафори до алегорија: така, впечатокот за селирското е изнуден мошне суптилно и тогаш кога описот е очигледен: „Се искачија маглишта по ридон нагоре“, „Ме донесе патот и до она штипско ридје“, „Ноќта ме стигна и зората ме остава усамен да чекам“ итн. А над сè е надвиснат еден кошмар со предзнакот на смртта.

Постои и еден привид на пренагласен национален ламент кај Анте Поповски, особено и со обрнувањето кон Крсте П. Мисирков кој, пак, како што е познато, е најекспонираниот македонист и најизразениот наш преродбеник. Оваа историска личност, која поголемиот дел од својот живот го поминала во туѓина (Србија, Русија, Молдавија, Бугарија), тој чудесен аналитичар на посебноста на македонскиот народ, на македонскиот јазик и на македонската историја, со својата биографија, со своето дело е мошне податлив прототип за литературен лик кој, меѓутоа, е реализиран само фрагментарно во прозата. Овде се нуди поетска визија, поетски психопортрет на творец прогонуван поради своето дело од татковината, омаловажуван и со закани малтретиран од прогонителите чии сметки токму тоа дело им ги помрсило. Сè во истиот поетски тон, со метафорите на искушувањето, на осаменоста, на црната судбина итн., со комбинираните јазици на експресионизмот и надреализмот, пред сè, но во чудесна спрега со некој длабок одглас на подревен говор кој, сепак, не ја изгубил актуелноста туку, напротив, нуди нови можности – поетот го реализира во оваа стихозбирка својот трет текст, *Поїусію, мајко* – наслов според дел од стихот на бугарскиот поет П. К. Јаворов: „Напраздно, майко, се боиш“, со истоимената песна дадена

како пролог/мото во бугарскиот оригинал. И во случајов се потребни многу предзнаења за самиот Мисирков за да можат да се доловат асоцијациите со кои овде Анте Поповски, исто така, обилно се служи. Без нив, без тие предзнаења, идејата за творецот на делото *За македонскиот работи* останува херметички затворена, иако и за познавачот често ќе биде потребен клуч за херменевтичко толкување на многу од стиховите. Но, она што и на овој текст му дава универзална димензија, тоа е можноста, и *по пренамената на основната идеја на поемата*, да се открие *идејата на залудноста, на илузорноста, на оневозможувањата* на која и да е релација на човековите обиди за реализација во услови на пресии и не само од политички, туку и од психолошки карактер.

Потоа, на ред доаѓа македонскиот пејзаж од бои на флора, од пепел и камен. Критиката ѝ припиша на *Камена* некои влијанија од М. Диздар, но тоа и го оправда како благотворно дејство (Д. Наневски).

За петтата стихозбирка *Тајнойс*, употреблива е веќе пословичната синтагма „и нов, и свој“ во однос на поетот. Новото ги подразбира содржините, мотивите и темите во дел од книгата, а препознатливото е во самиот јазик, во поетскиот логос. Она што за некои критичари беше пренагласен патриотизам, сега им отстапува место на унивездните елементи (*Лирска пейзажка според Менделеев*), но националното е присутно асоцијативно во неколку песни (каде што речиси само по нивниот наслов може да се одгатне мотивот) и делумно, во циклусот *Самообщество ой сл'ница со доминантната, брилијантно исказана идеја за грабежот и дележот извршен на оваа земја*, во двата завршни стиха од песната *Оче наш*:

„Где полден наш, југ наш  
И море наше где?“

(Посветата на Славко Јаневски овде укажува на духовната поетска врска со неговите горчливи кайнавелиски евангелија.)

Ако секоја вистина, па во таа смисла и животот човеков, има свој „јавнопис“, и свој „тајнопис“ (првото – општо прифатливо, разбирливо како нешто што му се нуди пред погледот на светот, а второто – што е скриено од него, длабоко закопано во битието), тогаш трагањето на поетот Анте Поповски е копање по тајнописите, по симболиката на појавите и на објектите, со тенденција – што повеќе во нив да најде (всушност, да сугерира!) нови симболи, и покрај поранешните констатации за некои од „елементиве“, како резултат на нечии други искуства. На пример: нова поетска симболика во вокалите нашол Рембо, но и Радован Павловски и пак не е неинтересно и елаборирањето на Анте Поповски на самогласката О во *Елементот на идомото*, видена како

универзум со омеѓеност во бесконечноста! (Зошто да не, ако математиката вели дека две паралелни прави во бесконечноста се сечат?!?) Во таков космос е собран и натсветот („Светлината над сите натприроди“, односно „тишината од претсоздавањето на светот“).

Лирскиот субјект, лирскиот јунак е јасен: тоа е поетот. Но објектот често знае да биде загадочен: честото обрнување *per tu* кон некого не секогаш се знае дали е кон саканата жена, кон блиското чедо или кон татковината, кон родната земја. Постои и „изгрев на твојата насмевка“, постои и „залез на твојата насмевка“, а меѓу нив и „Твојот збор во пладнето“ (можно е објектот да е *деноӣ* или пак, *сойсївениоӣ* живоӣ, ако му ја најдеме идентификацијата во синтагмата „моето Горчливо езеро“). Во секој случај – загатката е пуштена, а тоа ќе биде една од одликите и на понатамошната поезија на Анте Поповски, така што критиката ќе има можност да трага, погрешно да чита, да ја исправа својата грешка, што е карактеристична особина на супермодерната поезија воопшто, а поради што, врз свој пример, Елиот најде за потребно на својата поезија да ѝ додаде фусноти. Во секој случај, и покрај некои дијаметрално спротивни читања на тајнописов (инаку, не би ни бил *тайнойис!*), на авторот еднодушно му се признава силината на експрецијата спојот помеѓу еден архаичен и еден модерен поетски говор, смислата не само за пронаоѓање на елементарните и на сложените врски на минатото, сегашноста и можната иднина, туку и за нивно своевидно толкување, елаборирање и синтеза, а во таа смисла и спрегата помеѓу флората и рудите, небото и земјата, маглите и месечината, боите и звуките. Пронајдена е и по некоја свездена и метафизичка фантазмагорија, по некој „пророчки тон“ што се протега уште од *Библискиите легенди* во *Камена* итн. Во суштина, Анте Поповски асоцијативно ги користи митовите за Антеј, за Атлас, за божицата Дајана, за Атлантида, за библиско-коранскиот Адам, за Ева, Орфеј и Евридика, за Прометеј, за Лот и Арам итн., наоѓајќи ги сите нив меѓу нас, наоѓајќи нè нас меѓу нив како род, како поединци. Последниот циклус се записите според стари македонски црковни ракописи, соопштени како „глас од дамнина“, на архаичен македонско-црковнословенски јазик, мошне интересен како обид кој, иако не е единствен случај во македонската литература, сепак, речито говори за стремежот за обединување на содржината и јазикот на кој таа содржина се соопштува, со што и звуково сеоловува ехото на православните, на мачните векови македонски и човечки, и не само за да нè потсетат дека постоеле, туку и дека живеат во нас повеќе од проекција: како генетски континуитет, како аманет и клетва на предците да мислим за иднината, за земјата.

Во духот на *тайнойисоӣ* ќе биде и *љубоӣисоӣ*. Половината од синтагмичниов збор-изведенка насочува кон *љубовиа*, која ќе биде носечкиот мотив во шестата стихозбирка на Анте Поповски: „Љубовта

кон човекот и светот“, како што ќе забележи критичарот (Веле Смилевски). Самиот поет во својот предговор кон книшкава укажува, пред сè на системот на асоцијативните претстави и во оваа поезија што, секако, критиката тоа одамна го маркирала. Во однос на севкупноста на мотивите и поетските идеи, би можело да се рече дека стихозбирка е и хетерогена, и хомогена: неединственоста произлегува од широкиот дијапазон на поетовите интересирања и елаборирања на тие *разновидни* идеи, а истородноста – од начинот на соопштувањето/peeњето со целата симболика и метафоричност.

Дури во следната книга поезија *Сина ѹесна* поетот ќе му се врати на „стандардниот“ поетски јазик, целосно ослободен од херменевтичката експресија. Бидејќи сега буквално од песна во песна се скреќаваме со сосема различни мотиви, синтагмава од насловот би сме ја протолкувале со противречностите на симболиката на *синойто*, кои одат од крајно позитивни значења, до крајно неповолни: „Сината боја е најдлабока“, вели Речникот на симболите, но според тој ист речник „Сината е најстудена од сите бои“. Изразот „сина песна“ лесно асоцира на небесниот, божествениот присход на поезијата, а со самото тоа би можел да биде и знак „на издвојување од овоземските вредности“, Сапак, Анте Поповски не се занимава со метафизика, и покрај некои поранешни одзвуци, па претпочитаме да си претставиме дека тоа небото се рефлектира, се огледува во длабоките чисти врutoчни води на поезијата. Освен условно во насловов, овде нема други „орфички“ појави. Повеќето од песните имаат поенти во рамките на идејата на осаменоста, на душевната изгореност, скаменувањето, оковувањето итн. Така и Анте Поповски се приклучува кон плејадата поети коишто песната ја бараат, така да се рече, во сè апстрактно и сетилно и во зависност од тоа нудејќи ги своите рефлексии, па и своите поетски игри луцидни како онаа со човекот и реката, при што е можна и идентификација на реката со жената. Има тука и разгаленост, и таговност, и морничавост, со многу смисла за транспозиција на реални облици во продуховени алузии и амалгам од идеи.

Сосема слични се и карактеристиките на збирката *Ненасловена*, во која критиката ги забележала елегичните и баладните призвуци, а книгата поезија *Провиденија* во квантитетна смисла дотогаш беше и најобемна. Една од одликите е разнообразноста на темите и мотивите во понудените над 150 песни. Во поглед на експресијата евидентно е дека Анте Поповски пронашол некоја средина помеѓу првата своја зрела творечка фаза и *Сина ѹесна*, ослободувајќи се од повременото поранешно „насиљство“ врз мотивите (токму во „менделеевскиот“ циклус!). Сега поетот, ушто со првите стихови, сам ни ја открива енigmата околу синтагмата „сина песна“. Во „Мојата сина птица“ еден стих гласи:

„мојата птица никогаш не се симнува од небесата“

а песната завршува со поетската констатација:

„Толку високо, самоти свездите,  
можеше да се искачи само зборот,  
мојата сина птица:  
со клунче од звуци, со крилја од глаголи...“

со што ни го акцептира/уважува коментарот за небесната рефлексија во значењето на зборот *сина*, нудејќи идентификација помеѓу *песната* и *штипацијата*, „поблиску“ определени со заедничкиот атрибут *сина*.

Сега, резимирајќи ја *штайковинската* идеја, поетот есенцијално ни соопштува што сè ерудирал/истражил, пронашол, сфатил, изнесол на виделина во својата досегашна поезија:

„...кога не би било ова парче  
проколната земја...“

(под која и понатаму подразбира *камења, сирови ридиштица од коски, вино, шемјан*)

„...јас знам каде би се живеело  
но не знам каде би се умирато »..

Сè поизразито станува збор за философската преокупација на поетот кој тајните не ги гледа во *зайсиште* туку во *незайшишаното* („Храмовите на Теба“, „Епитаф“), кој сфаќа дека небото од земјата го дели само еден обичен човечки живот и дека е можна размената на соништата дури и помеѓу приземјеникот и слободниот летач. Не станува збор за систем, туку за метафорична реминисценција и рефлексија преку кои од навидум секојдневни беззначајни случајувања воскреснува мисловна димензија која, можеби, нешто повторува од досега соопштено, но е со ефект на изненадување во спретата со претходниот, сепак, импулсивен мовенс. Ја имаме предвид песната „На Свети Никола, Битола, 1991“, во која, од описот на пламенчето од запалената свеќа што ненадејно потреперува при случајно подотворање на вратата, се раѓа мисловна асоцијација за Македонија, престрашена „пред наточените балкански ками“. Но, таква е и песната „Сончогледите“, песната „Јуда“ и многу други врз страниците на *Провиденија*. По нешто од тие размисли е инспирирано од фрагменти пронајдени во поезијата на некои современи светски автори, често гости и на Струшките вечери на поезијата; по нешто од философи, од поети близки на кругот на авторот.

Засега, заклучокот би можел да се сведе на следнава констатација: инспириран од минатото на родната земја, на сопствениот народ, со сведоштвата за сегашноста на Татковината, Анте Поповски од нивната синтеза ги подназирнува сеништата на иднината, сепак, верувајќи им на чудата. Суперсензилен во однос на тоа Отачество, кому му е подредено речиси сè, поетот ја димензионирал надвременски, натпросторно и, би рекле, натперсонално визијата на не/биднината, која ќе ја протолкуваме кој како знае и кој како сака. Во рамките на Татковината е сместено сè: и епитафните лубописи и тајнописи со процесиите од живи и мртви реки-јајд на релација од Македонија кон нејзините опеани и неопеани гробишта; и туѓите истории, и туѓите идеи, и проклетствата (главно, ако не и исклучиво, наши); и триумфалните врати со портали што директно водат во смртта со стапките на братското оро... Јарки илуминантни примери нема, но низ мракот се пробива некоја мала светлина, зрак на таинствена верба, искра на детска насмевка што верува во победата над злите мајстори.

Сосема ненадејно, секако за поширокиот круг читатели, Анте Поповски објави уште две пообемни книги поезија, и покрај крајно неповолната лична здравствена состојба. Тие два тома, насловени како *Свейта џесна* и *Две џинини*, го заокружија, засега, поетскиот корпус на овој повеќе од еминентен македонски творец. Затворањето на тој круг беше присилен чин на Смртта.

Спротивно, пак, на очекувањата оваа поезија да биде синтеза на дотогашните мотиви и поетски идеи елаборирани во претходните стихозбирки на Анте Поповски, се покажа нивниот неисцрпен вруток („’рвеник без дно“), но и несфатливата творечка енергија на поетот!

Според зборовите на авторот, *Свейта џесна* била замислената како двотомно дело во 40 пеења „со над 22 000 стихови“, а тоа ќе рече по обем колку *Илијадата* и *Одисејата* заедно, односно колку квантитетот на спевовите на Венко Марковски! Реализираното издание, пак, содржи 22 пеења („Песни“) со 9 085 верси.

Песните се насловени како: „Каин и Авел“, „Земјата не љуби зборови“, „Зборот. Патријархот“, „Втроени камени врати“, „Сами себеси и земја и крст“ итн. Тоа се (не)типични лирско-епски творби коишто апсолутно можат да егзистираат самостојно, но поврзани во книгава создаваат впечаток на единствена целина (по хомоген стил, а хетерогени мотиви). Првопосочената песна, на пример, може да се прифати како посебна модерна поема. И не само тоа.

Делово претставува поетска философска психоанализа по неколку линии: како пристап кон материјата што е предмет на елaborација, односно како полуузотериично откривање на поетското *Jac* на авторот.

Ако навистина се тргне од *сиих* до *сиих*, ќе се здобиеме со впечатокот дека во мотивска смисла и во поглед на поетските идеи во

него – *нема штото нема!* Тоа не е изнасилено, несериозно тврдење, туку очигледен факт. Поетот тргнува од првиот семен библиски четириаголник – Адам, Ева, Каин, Авел, па иако уште во *Кайноделија* Славко Јаневски ја елаборира поетската идеја на (*брайто*)убис<sup>тво</sup> со широк асоцијативен дијапазон, овде се одвиваат психо-философски „дијалози“ што ја „анализираат“ не тежината на првиот грев, туку *мачнина* во првиот грешник (мултилициран во бескрајна низа од грешници), што ќе биде и појдовната поетска идеја, веднаш проследена со *конкрешион* *страв* од новата наметната обврска – *одговорноста* за секој (иден) човек одделно, „И за сите потомства заедно“. Се разбира, овој *Адам* ни оддалеку не е Првиот човек, туку човештвото во целина (со еден крак во Почетокот, со другиот од бескрајноста па наваму, при што откровението е веќе загатнато). Поетот ја ползува широката можност на *слободни* збор кој *открива* сè, па и логичности во нелогичноста (гревови пред постоењето на мртвците, Света причесна пред појавата на Христос) и сето тоа во функција на хаотичната среденост, односно на хармоничната хаотичност со која се одликува и Космосост и неговиот микродвојник – човекот. Ева е и не е инспираторот на првиот грев („Ти ме скрши или пак тоа јас, самиот, Ева/копнеев по непослушноста...“ – се обидува Адам да се одгатне себеси, т.е. да се види себеси во човечката иднина!). Ева навистина реплицира во духот и со својствата на Првите маж и жена на светот („...Адаме, единствен и само мој/зашто друг не постои Адам и друга нема Ева...“), но сè што ќе изусти потоа се однесува на „двајцата на глобусот“ и свесни и несвесни за тоа што се случувало со нив пред да им биде вдахнат божијот здив (знак на неодгатливоста на мистеријата за себе и во себе!), меѓутоа, знаејќи речиси сè за иднината. Најиндикативен пример, првпат од устата на Адам, а потоа повторени од Ева може да бидат стиховите:

„Нашето потомство, Адаме, од гранките врз тебе  
нема да прави харфи  
со кои да ја воспеваат нашата девственост  
туку *штоја* *глава* ќе *стои* *под* *крст**ото**и*  
*на* *Исусово**то**и* *дрво*; *на* *дрво**то**и* *на* *Вторио**то**и* *Адам*, *небески**то**и*“.

Тука, во конкретниот фрагмент, нема нагаѓање, претпоставки, иако во „игра“ влегува и условното *можеби* (стих. 181-188, кога поетот создава комбинирани имагинарни слики, се разбира, и тие транспортирани во идеи, од сопствени и „веќе видени“ претстави).

Во дијалог влегуваат и нивните синови, Каин и Авел, вториот во пост-жизнен, метафизички флуид, секој да го каже „своето“ за себе и за другиот, притоа несекогаш во сопствена одбрана или со обвинување на собеседникот. Во ова пеење, како впрочем и во повеќето други,

*Ло̄госо̄ш*, Зборо̄ш е врвна инстанција. Поетот за него го ползува црковнословенскиот симбол Слово (иако во неточното цитирање на почетокот на Библијата, доколку произволноста не е намерна!)“... Сето ова претставува Пролог во...“

Одеднаш, збунува насловот на втората песна: „Земјата не љуби зборови“. Но, само насловот кој, станува очигледно, се однесува на онеменоста на мртвите. Тоа е почетокот на психолошката мапа на лирскиот јунак, на самиот поет кој, иако „во фолија“ на метафората, нуди и препознатливи податоци за сопствениот творечки психопортрет (се разбира, за оној што барем малку знае нешто од поетовата биографија; за другите реципиенти може да остане доза на небулозност: кој е тој што си го поставува прашањето „Подготвен ли си на коцка да ставиш се?“ и што е тоа Сè што треба да се стави на коцка? Треба ли да потсетиме дека Анте Поповски, слично на примерот на Григор Прличев, „ја жртвува“ својата лекарска кариера за да ѝ се посвети на поезијата, на литературата, на Логосот? – и да согори со нив – како што мисловно го поврзува сето тоа во стих. 1020-1022.)

Оттука натаму се развива оваа своевидна поетска *Автобиографија* во знакот на Зборот како *праштајко, родоначалник* на сè на светов, од чии пазуви се раѓа и самиот поет ту како негов пленик ту како негов водач (стих. 1188-1189), во секој случај – како негово чудо!

Своевремено во поезијата на Влада Урошевиќ се сретнавме со *Сијачијте* и *Сонувачите* кога и ни се понуди толкување на разликата помеѓу нив (луѓе=мисли=глуварци наспроти, пак, се разбира, луѓе и мисли, но сега=творци). Четвртата своја песна Анте Поповски им ја посвети, имено, на Сонувачите коишто „со втроени камени врати се затвораа во себеси“ така, да ги откриваат тајните на видливиот и на невидливиот свет. Тие апострофирани врати, секако, *се соношт во кој или од кој „не само зборовите/-туку и помислите на Сонувачите/во допир со светлината/и самите во светлина се пресоздаваа“*. Овие Сонувачи, најверојатно, се *йоешијте*, логотехнистите што го владеат Зборот или се владеани од него, а за кој и Бог „би ги дал и сите звезди на небото негово“, „за само еден збор од усните нивни“ – вели поетот. (Како што се гледа, Зборо̄ш постојано се наоѓа *под, над или на рамништето на Бoga*, а неговата вредност е баснословна. За овие Сонувачи не значат ништо научните анализи: Тие го сонуваат она што кај другите не ќе се сретне во нивниот сон: „Ма“ (кедонија) како *сойсивена юсина*, како нивна Голема Мајка. А она што е врзано за Ма – да не даде Господ да го сонуваме, штом е тутка времето „сама земјата кога се гази себеси“!... Крајот на песнава му е посветен на „највисокиот даб“ како однос на лирскиот јунак кон него. Може да се бараат симболичните значења на дрвово (*моќ, снаѓа, ѓосиојримситво, оска на свеќот, врска помеѓу небошто и земјата, храм, мудрост и знаење*, посебно последново, бидејќи

поетот овде ќе ги спомне и Друидите, „мошне учени луѓе“, а такви се уште и „реалиите“ околу Златното руно, околу жртвата Аврамова, итн.), но нам не „ни се чини“, туку сме уверени дека станува збор за оној лазарополски благун речиси на крајот од селото околу кој поминал дел од детството нашиот поет и во чиј корен лирскиот јунак „се обидува/да се засади себеси“ (стих.1384-1385). А токму тој даб беше се исушил сосема во зрелата доба на Анте Поповски!

Петтото пеење им е посветено на Дениците (Деник=тој што сонува со отворени очи! – стих 1411-1412) и на Свездарите („Оние, пак, кои сонуваа ноќем, ги викаа Свездари“, ст. 1445), а во овој контекст особено на *вокалиите* („Мијачките“!) меѓу кои е „предлогот на Битието“! Познато е дека *вокалиите* го возбудувале Рембо, па македонскиот поет Радован Павловски: првиот ги пронаоѓаше *боиите* во самогласките; вториот ја откриваше „историјата“ нивна... Анте Поповски ги препушта оние (наши, македонски) „потомства и потомства“ да патуваат стихијно „меѓу“ вокалите со сите „суши, свадби, селидби“ (како што би рекол Радован Павловски) и со многу нешто како приќе, испомешувајќи го јавето со сонот, фантазмагорично вовирајќи се низ времето и во себеси за да го бараат она што се изгубило, а што често никогаш и не го ни имале (луцидно потврдено со стиховите: „Знаеше Тој дека она кое се сонува/е повистинско од она кое постои“. Меѓутоа, „Знаеше Тој“, „и дека сè што постои – постои само во името“, а „тоа истрајува само во неговото битие“ (при што не се знае дали зборот само, особено во вториот случај, има придавско или прилошко значење, од што зависи и попрецизното сфаќање на мислата!).

За другите песни (чија подетална елаборација ќе си најде место во посебна прилика) би можело да се каже дека, во едни, вниманието им е посветено на рацете (левата рака како Чесно дрво, како Библија на страдањата, двете – „Бог сте над зборот! Надзбор“!; во други, на кајмакчаланскиот ужас од коски на воините кои гинеле во балкански и светски војни за присвојување на Македонија; во трети, пак мртовците „се погребувани во себеси“ од злоба, родителски злосторства, од испомешаноста на доброто и злото...

За да се сфатат некои мисли, некои слики, треба да се познаваат специјални области (од историјата, философијата, литературата, психологијата, медицината, религиите, парапсихологијата итн. итн.) Оттука – може да се постави и прашањето: Кому Анте Поповски му ја наменил оваа поезија? Ползувајќи го искуството на сите можни „изми“, тој создаде монументално дело во кое се прекршува, метаморфизира, смесува, раздвојува, сублимира, рефлектира, проицира, пушка и распрснува навистина сè до што се допреле поетовиот дух и разум, усвојувајќи го како знаење и сознание. Притоа се бара и се наоѓа материја во сеништата, сенишност во материјата, мрак во пламенот, животот во

мртвиот, тага и чемер во рајот, оној еден и единствен човек што е роден и што е умрен на земјата, стебла-романтичари, бог – ратај орач жнеач јагленар варција, свадбар песнопоец печалбар, будења од невидливото, барања за оддалечувања, патници „помножени со сонцето“, Исус гневен на својата вечност.

### *Од – од Рајот низ Чистиилиштето во Пеколот!*

Причината зошто Анте Поповски го објави само првиот дел од 20 илјади стиха на своевидниот спев остана непозната, иако првидно тоа би можело да се објасни со смртта на поетот. Меѓутоа, на промоцијата на неговата последна книга *Две йишини*, еден од промоторите соопшти дека поетот оставил аманет споменатиот втор дел до *Свешта љесна* да се публикува по пет години од денот на смртта на нејзиниот автор!

Последната поетска објава е постхумно издание на *Две йишини*. Стихозбирка е конципирана и реализирана во пет *вокални* циклуса со над 130 песни: А. „Окован настојувам да се движам“, Е. „Не е од големо значење знаењето со кое ќе се здобиеш, туку знаењето кое ќе го изнастрадаш“, И. „Енциклопедијата не е знаење туку помнење“, О. „Низ времето, како и сè друго, исчезнува и песната“ и У. „Не им завидуваме на предавствата“.

Ракописот е сочинет во Париз во текот на последниот поетов престој во „престолнината на светот“, во една од неговите болници, во пролетта на 2003 година.

Есеистот Оливера Крвевицова во текстот „Врз крстот на зборот“ (предговор кон стихозбирка) укажува на мотивските карактеристики на *Две йишини*, додека самиот поет го потенцира *стравот* како *центарална љоштема* во оваа своя поезија, признавајќи, притоа, дека „одеднаш, од една назначена херметика (во поранешниот период – забел. Г. Сталев), речиси без причина, јас излегувам од неа и се расфрлувам со теми кои се надвор од концептот, кои ја назначуваат хетерогеноста и како да го разништуваат хомогенитетот на овој мој ракопис“ (стр. 29).

Со тоа е речено сè во однос на пристапот. Нема двојни, уште помалку тројни слоеви во метафората. Нема нејасности, а ни двосмислености: сè е како на дланка. Тоа не значи дека текстот е депоетизиран. Напротив: почистата лирика тука е уште попотенцирана, како во секоја поетска исповед.

Возвраќајќи му на стравот со песна, поетот му пишува „излишно писмо“ на Бога, на таа „невина рождба човекова“, на тоа „невино детенце...кое не знае ништо за зборовите“(!), а нашава чуденка се однесува на дијаметралниот „пресврт“ во однос на она „искони беше

Слово, и Слово беше от Бога и Бог беше Слово“, веројатно како обид за истиснување на стравот. Дозата на горчливиот хумор (за бога којшто „не чита песни“, кој „не ги распознава дури и буквите“) се сфаќа, секако, како некој вид автоиронија над автопроценетата творечка макотрпност над песната! Ако имаше приговор по повод толкувањата дека Блаже Конески во песната за Марко Крале покажал атеистички нерв, веројатно би имало поголеми негодувања кога би се рекло дека стиховите од песната „Расфрлани се моите мисли“:

„И сам си  
Зашто и бог-господ кренал раце од себеси  
И заминал некаде бесповратно.  
Кого да молам,  
Кој да ме поучи  
Како да се живее бес себеси?“

откриваат разидување со Бога. Меѓутоа, обрнуваме внимание на правописната отстапка овде, наспроти повеќето примери, кога поимот над поимите (Бог – Господ) правописно е предаден дури и со мали букви. Во оваа соба, именувана со вокалот А, се ројат спомените од детството, но се размислува и за разликата помеѓу *времето и животот*, за бесконечните човекови страдања; има реминисценции за убавината на нечија песна, на нечиј глас, за необични, но човечки скриени и нескриени желби; и асоцијации на Неверниот Тома. Она што во мотивско-тематската хетерогеност, сепак, соединува, тоа е содржано во насловот на овој А-циклус: „Окован настојувам да се движам“ (сознание за присилната но природна оневозможеност за посериозно дејствување наспроти огромната желба за творечка манифестација)... Колку и како стихот на Блаже Конески „чувај се, насиленче, од силата на врзан човек!“ кореспондира со мислата од насловот на циклусов, не би сме можеле со сигурност да одговориме со оглед на алузijата во песната „Одмазда“ кај постариот поет!

Во циклусот Е, половината песни авторот им ги посветил на своите блиски луѓе под пресија на почувствувањето повеќе гнев отколку страв од смртта, почнувајќи од Мајката, поврзувајќи ја со библиско-фрескното Оплакување. Загатнатиот реквием од првите две песни на претходната „соба“ А започнува да се оформува: кревкото тело веќе е речиси немоќно „за убав подвиг“, кошулата на болниот – влажна од пот – ќе укаже на илузорноста на големите соништа, а пропаста на човештвото е веќе неоспорна; прелагата за човековиот „исправен и горд“ став е болна; играта на „безмилосниот живот“ со луѓето е горчлива; неспособиот, се разбира, доминира – кулминира низ сознанието за „прелагите за некаква *свешта должност/кон шайковината и безброј други* банал-

*носīи!*“ (подвлекол: поетот); со други зборови – Човекот му подарува на животот „само нешто свое/а на смртта – сè“ (Последнава мисла се јавува и како рефрен, повторена и во друга песна.) Поетот сè уште верува дека постојат нешта поради кои чини да се живее, но веќе свесен дека е невозможно „да се живее без себеси“, дека животот е измама, а вистината се открива во Сонот. Циклусов е полн со глувотии, пустоши, црни ветришта, „кравави заби“, „крвјосани очи“, со кравави кошули, со очај и помнење на некои времиња „во кои се живеело“ (варијации на мисла од Кафка). Секако, и овде има по нешто од „расфраните“ мисли поетови („Раштркани рими“, како што би рекол Петрарка), надвор од насловите на циклусот, но тоа е и нормално ако се земат предвид (а мора да се земат) околностите, пред сè, во кои се создавала оваа поезија. Така е и во однос на следните три вокални „соби“. За да се стаса до нив, пак, првин се дошло до сознанието за расчекорот помеѓу „светата проповед“ и чувството за „потомството што исчезнува“ (и за нешто друго).

Циклусот И, и според признанието на поетот, е настанат стихијно (што тој тоа, пак, го смета „дури и за предност на овој ракопис“, што може и да биде точно!). Парадоксално: негирајќи ја и чувствувајќи ја болката (онаа, физичката!), поетот ја претвора во благ или поостар ироничен однос (кон животот, кон спомените, чувствата, па дури и кон смртта). Тука има најмногу рефлексивност, повеќе неверици од верба, првидни прекори, поттиканост од стиховите на Одн, на Шопов (на друго место и од други поети), молчења што многу повеќе кажуваат одшто изречените зборови, судири помеѓу душата и телото, распнатост во тишината, меѓу тишините (една од песните со поетскава идеја и го дава насловот на стихозбирка *Две тишини*, песна што Оливера Ќорвезировска посебно вдахновено ја елаборира во својот предговор).

Најпосле, да си го поставиме прашањето – Зошто поетот се определил за неколкуве циклуси? Тој и самиот го дава одговорот, иако не сосема отворено туку низ оваа или онаа песна. Така и се открива дека ја прифатил визијата на Рембо за самогласките. Се разбира, тоа е онаа *илузија* што повеќепати и од повеќемина е исказана во врска со поезијата, пред се. Ја подвлекува и Анте Поповски во книшкава (и низ песна, и низ оној негов полуесеистички коментар, „упатство“, објаснување кон еден од циклусите).

Со помошта на имагинацијата ќе откриеме зошто во „собите“ О и У било сместено, пред сè како поетски идеи, она што му е понудено на вниманието на реципиентот. И, тука би сме го оставиле восприемачот самиот да заземе став спрема *аманейтой* на поетот!



**Каїла Кулакова**

## **МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИОГРАФСКА МЕТАФИКЦИЈА**

*(историска, и псевдоисториска и метаисториографска фикција во македонскиот историски роман)*

Ова предавање за учесниците на Семинарот за македонски јазик, литература и култура е поттикнато од потребата да се претстави развојот на македонскиот современ роман низ перспективата на теоријата на историографската метафикација. Акцентот е ставен врз метаисториската и метаисториографската функција на романескната фикција. Сознанијата за метаисториографскиот карактер на романескната фикција, би можеле да се применат и за драмската фикција, но во овој оглед не се проверени врз примери од македонската современа драма, па затоа и ќе се воздржиме од референтни заклучоци за тоа прашање. Тоа заслужува посебно предавање и текст, па ќе го оставиме за друга пригода, која – не е исклучено – може да биде поврзана и со дејноста на меѓународниот *Семинар за македонски јазик, литература и култура*.

Најпрвин би сакала да истакнам дека теориските експликации на историографската метафикација и метаисториографската фикција ги имам поставено во рефератот подготвен за Славистичкиот конгрес кој ќе се одржи во септември 2008 г. во Охрид, Р. Македонија, а кој е достапен он-лајн на веб страницата на Конгресот <[www.msk.edu.mk](http://www.msk.edu.mk)><sup>1</sup>. Во ова предавање ќе се послужам со направената градација на метаисторичност и метафикационалност, односно со типологијата на односи меѓу историјата и фикцијата, без при тоа да ги повторувам дефинициите и аргументацијата дадена во прилог на мојата схема на метафикација и на метаисториографска фикција (проза и драма) во спомнатата студија.

Во рамките на овие уводни белешки ќе истакнам уште едно сознание, поврзано со обновата на интересот на современата цивилиза-

<sup>1</sup> Текстот е во печат во специјалниот Зборник од 14 меѓународен конгрес на славистите, Скопје 2008.

ција (уметност, медиуми, книжевност) не само за историските збиднувања, туку и за официјалните толкувачки верзии на историските збиднувања (минатото, историската стварност, современите событија и факти), во последните децении на 20 век. Уметноста од втората половина на 20 век, во тој контекст и книжевноста, покажува дека цитатноста не е нејзина доминантна карактеристика која ја одредува нејзината припадност на поетиката на постмодерната. Значи, наспроти рас пространетото и веќе канонизирано уверување дека постмодернистичката уметност е нагласено цитатна и инклузивна (што имплицира извесна вредносна индиферентност), толкувањата на конкретните уметнички практики покажуваат дека еден значаен корпус дела од постмодернистичката книжевна провениенција се одликуваат со висок степен на сензибилизираност во однос на историската стварност. Особено се забележува активно позиционирање на книжевноста во однос на веќе етаблираните или медиумски пропагирани толкувања на збиднувањата од близката и од тековната историја, иако не се исклучени ни ревизионистичките пристапи кон овој дел од постарата историја кој има симптоматични импликации врз современоста и врз актуелните системи на цивилизациски вредности.

Познато е, сепак, дека многу често се случува, токму несомнените, доктринарни и догматизирани нешта да бидат предмет на преиспитувања и на вредносни ревизии. Интерпретативните практики денес покажуваат, на пример, дека постмодернистичката фикција не е толку некритична и толку инертна во цитирањето на текстовите на историографијата и на културната историја, напротив, колку што се претпоставуваше кога се заговараше нејзиниот цитатен, парафразирачки и репринт карактер. Опседнатоста со историјата, всушност, е признак за поинакви социокултурни консталации во коишто се ситуира фикцијата во уметноста/книжевноста како активен, дејствен чинител. Таа опседнатост со историјата произлегува, првенствено, од иритираноста од официјалните историографски оптики и верзии (Карл Попер, *Бедаѓа на историцизмот*, 1957).

Уметноста е комплекс од медиуми (вербални и невербални) кои можат да се постават скептично, дијалошки, па и полемички спрема официјалната историографија и спрема идеологизираните слики на историјата. Таа и го направи тоа, некогаш поттикната директно од самата историја и историографија, некогаш поттикната и од книжевната теорија и нејзините нови епистемолошки матрици означени како новоисториистички и деконструктивистички. Новиот историзам/историцизам (New Historicism) му се спротивстави на детерминистичкиот и каузалистички конципиран историцизам на 19 век и на социјалниот реализам на 20 век, им се спротивстави и на тоталитаристичките идеолошки предлошки кои се наметнуваат како репери во толкувањето

на историјата, во и надвор од книжевноста, и го актуализираше интересот на фикцијата за историјата. Тој ја предочи комплементарноста на фикцијата и факцијата (фикационалноста и факционалноста), на историските и на книжевните наративи, дискурси, текстови, архиви и траги (документи, архивска граѓа, мемоари, хроники, патописи, биографии, писма, извештаи).

Свеста на современиот автор на 21 век е шокирана свест, свест која е толку многу подложна на информациски шокови што и самата станува шокантна свест. Континуитетот кој се воспостави во постмодернистичкиот роман повторно е доведен во прашање. Се воведува нова практика на селективна меморија, на привремена амнезија, на романескна афазија. Романот лавира меѓу анемичната и аморфна позиција и хиперсензибилната културна функција. Се конституира нов роман во новиот поредок на антитеророт и на неоколонијализмот. Тој нов роман е во конфликт со самиот себе, поставен пред еден мистифициран хронотоп на светот, пред една фингирана стварност во којашто се деликатни и тешко препознатливи дистинкциите меѓу реалноста и вистината. Историскиот хронотоп во романот, ако хронотопот го сфатиме како естетизирана проекција на историските прагми и човечките состојби во симболичен простор-време, го актуализира токму прашањето за улогата на фактите во фикцијата и на фикцијата во фактографијата. Искуството покажува дека не само што фикцијата се потпира врз историски факти, туку и фактографијата се потпира врз фикција (фалсифицирани факти, псевдофактографија, фингирана фактографичност, симулирање автентичност, мистификацији или лажни копии на непостојната стварност).

Македонскиот роман од осумдесеттите години до денес, значи онаа продукција која гравитира технички кон постмодернистичката епоха и поетика, не беше изолиран од глобалните развојни процеси на уметноста во светот, така што и врз неговите искуства можат да се проследат премисите на теоријата на постмодернистичката фикција и да се провери функционалноста на моделите на метафикционалност и историографичност на романот. Ако се тргне од параметарот поврзан со референцијалноста и миметичноста на македонскиот роман, од неговиот однос спрема историјата и историографијата (метаисторичност, метаисториографичност), како и од неговиот однос спрема самиот себе, т.е. спрема фикационалниот код (метафикционалност), би можеле да се изведат некои сознанија за развојот на македонскиот роман, за неговите главни поетички текови и, врз основа на тоа, да се направи една схема на доминантни типови на фикационалност во македонскиот роман. При тоа, ќе појдеме од идејата дека историјата се актуализира кога се ре-интерпретира во современиот романескен и социокултурен контекст и дека толкувањето на историјата се кон-

текстуализира со параметрите на современата култура и на современото македонско општество.

Особено е значаен односот на македонскиот роман спрема официјалните историографски матрици во толкувањето на далечното и блиското минато (довчерашната стварност и современост!), било тој однос да се исказува имплицитно или експлицитно. Врз основа на тој артикулиран однос во романот, но и во фикцијата сфатена пошироко (и како проза, и како драма, и како комплексна уметничка практика), може да се направи типологија на македонскиот роман, односно типологија на македонскиот метаисториски и/или метаисториографски роман, во комбинација со некои метафикциски позиции на македонскиот роман. На преден план е метаисториографичноста на романот (поедноставено кажано метаисторичност, метаисториски роман), додека метафиксионалноста ја имаме предвид дополнително, како спецификација на метаисторичноста на романот, но не и како негова примарна одредница. Тоа го правиме за да покажеме дека се работи за два оделни феномена – метафиксионалност и метаисторичност, кои, во одредени случаи, се комбинираат и даваат тип на роман за којшто може да се каже дека е метаисториографска метафиксација, со којашто, меѓутоа, не се исцрпуваат сите варијанти на метаисторичност ни во романескната, ни во драмската фикција. Конечно, ваквата специјализирана типологија на романот може додатно да се толкува и како проекција на клучните текови во постоењето или развојот на македонското општество и држава во последните три децении. Тоа е индикација за сериозната поврзаност меѓу историјата и фикцијата во македонски услови, иако навидум се чини дека романот е рамнодушен, дека ги игнорира актуелните забиднувања и дека со тоа е далеку од тоа да биде симптоматична анамнеза на македонската понова историја.

Иако сме сосредоточени главно врз последните 25 години од развојот на македонскиот роман, некои примери што ќе ги наведеме го надминуваат овој период, а гиуважуваме и упатуваме на нив, затоа што се неопходни во утврдувањето на интензитетот на фикционалноста (или отсуството на фикционалност), метафиксионалноста и метаисторичноста на македонскиот роман. Во современиот македонски роман постојат парадигматични примери на роман со различен степен на фикционалност, метафиксионалност и метаисторичност и со разновидна заемна искомбинираност на овие три чинители.

Така, би рекле дека генезата и еволуцијата на македонскиот современ роман е обележана од неколку типови фикција, во рамки на коишто ги разгледуваме и модусите на т.н. *нефикационални* практики (*non-fiction*). Тие типови не се појавуваат нужно хронолошки, иако не може да се потценува и тој момент, кој покажува дека, генерално гледано, со промената на доминантниот тип фикционалност, доаѓа до

промена и на доминантниот поетичко-стилски модел. Станува збор за следните типови фикција: 1) *историска* 2) *йсевдоисториска* и 3) *метаисториографска*, односно за *метафикација* и за *йсевдофикација* (нефикционални и парафикационални книжевни практики). Врз основа на степенот на метафикационалноста, се изделуваат следните модалитети и модуси на *метафикација*: *метафикациски нарцистички роман*, *автографија* и *теориска фикција*.<sup>2</sup> Врз основа на отсуството на фикационалноста, би укажале на постоење различни модалитети на *йсевдофикации* и *парафикации*: хибридените нарации меѓу биографија, автобиографија, мемоар, дневник и писмо, потоа на еден специфичен, антитетичен начин, нео-утопијата, апокалиптичната утопија (Влада Урошевик).

Врз основа на оваа глобална поделба на фикцијата, во македонската книжевност, во периодот од педесеттите години на 20 до почетокот на 21 век, можат да се изделат три типа *историски роман*. Таа тројна класификација ќе ја направиме во зависност од тоа во кој степен се присутни или се отсутни фикационалноста, метафикационалноста метаисториографичноста. Одредувањето на еден роман како метаисториографска фикција е условено првенствено од позициите на романескиот модел на светот спрема официјалните историографии, интерпретациите на историјата и идеологизираните светогледи на минатото. Метаисториографскиот роман го сфаќаме како критичка и скептична реплика на владејачките интерпретации на историјата, особено на нејзините преломни периоди, (историски) збиднувања и личности. Во таа смисла, оваа фикција се јавува и како интерпретација на колективната меморија и наследените етнички, регионални, историски, идеолошки предрасуди, заблуди и стереотипи. Во тој интерпретативен контекст, со таква контекстуализација на историските дискурси (историографијата), ќе ги проследиме битните системски, развојни фази во современиот македонски роман од гледна точка на нивната припадност на пошироки социокултурни и поетички консталации (социјален реализам, модернизам, постмодернизам). Типолошката класификација, па и поларизација на уметноста, според степенот на нејзината идеолошка и политичка конјунктурност, се остварува едновремено и како класификација и поларизација на самата историографијата. Така, може да се утврди кога уметноста е на main stream позициите на домашната политичка консталација, а кога спори со нив; може, исто така, да се утврди поетичкиот идентитет на уметничките практики и да се каже дали еден роман инклинира кон историскиот или кон социјалниот реализам, кон Модерната или кон Постмодерната.

<sup>2</sup> Метаисториографската метафикација претпочитаме да ја посматраме првенствено како метаисториографски дискурс.

Свесни дека секоја типологија е рестриктивна во однос на оние практики што не се вклопуваат идеално во неа, сепак ќе понудиме, аналогно на схемата на фикционалноста (*фикационалност*, *йсевдофикационалност* и *мейтафикационалност*) и на историзмот (*историзам*, *йсевдоисторизам* и *мейтисторизам*), една релативно едноставна класификација на македонскиот историски роман на *традиционален, модернистички и постмодернистички историски роман*, со следната експликација:

**1. Традиционалниот историски роман** е втемелен врз практиката на историската фикција. Тој се карактеризира со фикција која кореспондира со официјалната историографска фактографичност, која има висок степен на миметичност и која има интенција да биде објективна, историцистичка нарација, еден вид надополнување на историографијата, инструмент на официјалната историографија, нејзина уметничка илустрација. Историскиот роман од традиционален вид се јавува во периодот кога во македонската култура и книжевност преовладува социјалниот реализам како аналогон на општествената формација на раниот социјализам. Тој е поврзуван со модусот на епска, авторитарна, веродостојна, стереотипна, идеологизирана, конјунктурна и референцијално-миметична фикција и нарација. Од корпусот на традиционалниот македонски историски роман би ги посочиле, како илустративни, романите *Калеш Анѓа* на Стале Попов, *Разбој* на Владо Малески и *Арамиско ѓнездо* на Ѓорѓи Абациев. Кон нив инклинираат и некои романи на Коле Чашуле, Димитар Солев и Ташко Георгиевски (*Црно семе*) иако, според некои наративни постапки, тие се на пред прагот на модернизмот или на преминот од традиционалниот кон модернистичкиот роман.

Традиционалната романескна практика ја употребува историјата како предмет на литерарно описување и меморирање и ја трансформира во раскажувачки ситуации со висока доза на миметичност (илузии на историска реалност). Во неа доаѓа до прекодирање на историската во литерарна меморија, при што не е прекинат континуитетот меѓу нив и нема спор меѓу историографската и литераризираната слика на минатото. Историјата е сфатена како литераризиран облик на меморија. Романескните наративи се во склад со важечките колективни идеолошки меганаративи. Тие се комплементарни, надополнувачки. Историскиот роман врши функција на илустрација на историјата. Фикцијата е жива слика на факцијата. Историската фикција е високореференцијална и се стреми да направи проективна слика на историското минато во склад со официјалниот модел на историографија, во склад со усвоените колективни стереотипи на минатото и на неговата епско-национална херменевтика. Традиционалната исто-

риска фикција е повторно пишување на историјата низ владејачкиот етноцентричен ракурс. Во него преовладува аукторијална перспектива на раскажување и на фокализација на збиднувањата во време и простор. За овој тип колективна сторија за минатото може да се употреби и атрибутот историцистичка нарација (*hy-story*). Тој се повикува на идеологизираната меморија проектирана низ колективната свест и официјализираните вредности (етнички, социјални, културни, етички, идеолошки).

Во македонскиот традиционален историски роман не се разграничени двете рамништа на дискурсот – приказна за историјата (историјата како приказна и како историски наратив), од историските, поточно историографските дискурси. Отсуствува рамништето на историската саморефлексија и на прикажувачката свест во врска со раскажаните приказни и на прикажаните состојби во развој, хронолошки последователно и концептуално. Владее тенденцијата на интегрирање на фабуларното, прикажувачко и описано рамниште со сијејното дискурзивно рамниште, до таа мера што сијејното рамниште не содржи елементи на метадискурс. Дискурсот на историцистичката, *факцијска фикција* не ја менува основната конститутивна интенција на романскојот наратив – да биде референцијално поставен спрема стварноста, да биде (помалку или повеќе) веродостојна реконструкција на минатото (*vraisemblance*), да биде живописна и емотивна реконструкција на историскиот хронотоп, што се постигнува со јасно присутната свидетелска и фактографска меморија, со илузијата за автентичност на прикажувачкиот наративен чин, која вклучува и биографичност на наративот.

**2. Модернистичкиот историски роман** го поврзуваме со алтернативната *псевдоисторицистичка фикција* (поетизирана, усно-преданиска, колективно-мемориска, митска, псевдомиметична, индивидуализирана, хетероглосна). Таа врши порадикални промени на планот на наративните дискурзивни постапки, одошто на планот на идејното и идеолошкото позиционирање во однос на официјалната историографија и доминантниот поглед на светот. Како репрезенатативни дела на македонскиот модернистички роман би ги посочиле романите на Славко Јаневски (*Тврдоѓави*, 1976), на Петре М. Андреевски (*Пиреј*, 1980) и на Живко Чинго (*Големата вода*, 1971). Подоцна објавениот роман *Аквамарин* од Тања Урошевиќ (2003) до совершенство ја изведува оваа постапка на псевдоисториографска фикција, следејќи ги првенствено семејните мемориски архиви и софицицираната нарација и семантика, долго време поставувана на marginите на официјалната историографија и бришено од идеологизираната колективна меморија. Романот на Јован Павловски, *Сок од простираја* (1991), сметаме дека е

граничан пример за модернистичка и постмодернистичката поетика, што бара посебна аргументација и интерпретација.

Модернистичкиот роман веќе ги најавува прашањата кои во следната, постмодернистичка фаза, ќе бидат значајни и за романската практика и за теоријата на романот: дали романот има моќ да го реинтегрира концептуално македонскиот идентитет и да го реституира неговиот континуитет и дали романот, како рефлектирана историја, а не атараксична/индиферентна фикција, игра битна функција во опстанокот на културниот идентитет? Во романот на Славко Јаневски, *Тврдоѓлави*, на пр. кој е еден од најрано објавените романи со псевдоисторицистичка фикција, нарацијата е поделена/дезинтегрирана и се следи моделот текст во текст или приказна во приказна, мито-историски дискурс во книжевниот дискурс, придружени со елементи на авторефлексија, и историска и фикциска. Официјалната историографска перспектива се надоградува со митолошката перспектива, па некаде дури имаме и навестување на скепса спрема владејачките стереотипи, на пр. спрема стереотипот на Балканот и на балканците, во тој контекст и на Македонците. Исто така, се радикализира сликата на Македонецот како упорен, тврдоглав и неистреблив, слика која често историјата ја доведува во прашање, а која на друг начин се афирмира и во романот на Петре М. Андреевски (*Пиреј*). Овој роман е парадигматичен за модернистичките нарративни постапки, затоа што во него и експлицитно се користат нарративни постапки на двогласност и на планот на подвојувањето на нарративот (гласот) и на планот на перспективата (погледот, погледот на светот), преку вудвојувањето и конфликтното поставување на нарацијата на двета главни лика, Јон и Велика.

**3. Постмодернистичкиот метаисториографски роман** (историографската метафикација во македонскиот нов роман). Како што најавивме во уводниот дел на предавањето, посебно внимание денес ќе му посветиме на постмодернистичкиот историски роман. Сумирањето на неговите карактеристики не е така едноставно како што се чини на прв поглед, но кога во фокусот на интересот ќе се постават односите меѓу фикцијата и историографијата, тоа сумирање е далеку производливо. Македонскиот постмодернистички историски роман е хетеротопен, па сепак поседува доволно заеднички места за да може да се посматра типолошки, како *артикулирана мейтасториографска фикција и мейтрафикција*.<sup>3</sup> Во рамките на овој корпус спаѓаат некои романи (значи

<sup>3</sup> Кон овој круг романи гравитираат и романите од понов датум: *Паѓ кон Дамаск* на Елизабета Баковска, *Сесијата на Сигмунд Фројд* на Гоце Смилевски (2007) *Бруно и боиће* на Калина Малеска.

не целата нивна продукција) на Слободан Мицковиќ (*Александар и смртта*, делумно *Крале Марко*), на Оливера Николова (*Вежби за Ибн Пајко и Куклиш на Росица*), на Митко Маџунков (*Кон другата земја*), на Крсте Чачански (*Книга на небото*), на Драги Михајловски (*Смртта на дијакот*), на Ермис Лафазановски (*Хриешко*), на Митко Маџунков (*Кон другата земја*), на Венко Андоновски (*Азбука на нејослушниште, Вештица*, делумно *Патокот на свејтошт*), Гоце Смилевски (*Разговор со Синоза, Сесијата на Сијмунд Фројд*). Овде, сосема бегло, ќе укажеме и на романите објавени на почетокот на 21 век, главно од помлади автори, а кои се репрезентативни за метаисториографската фикција, но на коишто нема подробно да се задржиме: *Пат за Дамаск* на Елизабета Баковска (2006), *Скриена камера на Лидија Димковска, Бруно и боите на Калина Малеска* и др. Неодамна е објавен и романот *Брайтот* на Димитар Башевски (2007) кој инклинира кон постмодернистичката нарација, иако е повеќе псевдоисториска фикција одшто постмодернистичката метаисториографска фикција. Тука, исто така, ќе го спомнеме и специфичниот роман *Поетот во атарот за лештање* на Влада Урошевик (1996), кој е парадигматичен од гледна точка на постмодернистичката поетика, но не и од гледна точка на метаисториографската фикција или метаисториографичноста.

Постмодернистичкиот историски роман, првенствено, го поврзуваат со метаисториографската фикција и псевдофикација (апартна, неавторитарна, неконформистичка, ревизионистичка, гротескна, лудистичка, есеизирана). Но, вкупниот македонски, регионален, словенски, европски и светски социокултурен контекст од последните неколку години ја нагласија улогата на романот во осознавањето на историјата и на националната историја и го легитимираа романот како дискурс на конституирање и на ревизија на етнокултурниот идентитет. Македонскиот роман, како специфична мемориска практика, игра нагласена улога во тој процес на ре-визија на идентитетот, ако се имаат предвид искушенијата на коишто наидува-л македонскиот народ во историјата и ако се има предвид палимпсестноста на македонскиот идентитет кој понекогаш се толкува како дисконтинуиран.

Имајќи предвид дека романот е *модел на историја* и *модел на толкување на историјата* изведен преку *мешавини* реалики на *постоејниште историографии и нарации/фикации*, се чини дека посоодветен е терминот *мешавина* на *историографска* односно *историософска* фикција одшто историографска метафикација. Во прашање не е толку феноменот на автореференцијалност, колку на една специфична литераризирана историографска референција. Во некои од нив историографските референции се сведени на минимум или се отсутни, додека во други тие излегуваат на преден план, стануваат доминантна конструктивна постапка. Историографскиот фактор во одредени конст-

лации може да ја конституира фикцијата, а во други да ја деструира или да ја игнорира. Чистата историографија, ако таа воопшто постои, ако ја замислим хипотетички, покажува тенденција да ја укине нарацијата и да се сведе на гола фактографија врз основа на којашто некој друг субјект, во некое друго време и ситуација, ќе изгради своја приказна според своите интереси.

Мета-историографската фикција ја толкува историската стварност низ призма на испишаните текстови на историографијата за таа стварност, или барем симулира историографичност создавајќи сопствени историографски симулакруми.

Тој е естетизиран архив, мемоар, епистоларен дискурс. Во овој тип фикција постои тенденција да се коментира историјата, да се реституира со критичка дистанција, преку есеизација на наративот, преку хибридираната и двојна наративна функција, едновремено да се пишува (*re-writing*), да се прикажува (наративен перформатив) историјата (синегдохиски, метонимиски, еден настан/событие како проекција на историскиот феномен воопшто, или на некоја епоха, на некој тип *минација*, и да се испишува. Користење на историски документи, архиви, реконструкција на минатото преку ре-визија на историографската слика на минатото или преку сликата сочувана во колективната меморија (архетипски слики, индикативни симболични места, времиња и ликови). Постмодернистичкиот историографски роман е посредувана интерпретација на историјата, метанаративен дискурс. Тука историјата во романот се перципира преку постојните историографски дискурси.

Метаисториографските романи се враќаат на македонскиот историски хронотоп во обид да ги дешифрираат енигмите на македонскиот драматичен и судбински хронотоп на 21 век. Мултиликацијата на македонскиот културен хронотоп започнува во минатото, под влијание на процесите на инвазија, конверзија, миграција, асимилација и пропаганда. Нестабилноста на историската традиција предизвикува нестабилност на идентитетот. Романот се враќа на историјата за да го промисли и да го препрочита македонското битие. Тоа враќање на историјата го прави романот средишна точка во процесот на рефлектирањето на македонските традиции и нивното интегрирање во колективната културна меморија. Овој процес започнува со дискретното актуализирање на античкиот хронотоп преку ликот на Александар Велики Македонски во романите на Слободан Мицковиќ (*Смртта на Александар*), на Митко Маџунков (*Кон другата земја, Домот на Александар*).

Историскиот хронотоп е културно кодирана меморија карактеристична за романескиот дискурс. Меморијата на романот е тесно поврзана со неговата приказна. Приказната во постмодернистичкиот

роман и особено приказната во романот на 21 век (последните седум/осум години) не само што не се укинува, туку се нагласува нејзината улога во романот. Радикализацијата на приказната во романот се одвива паралелно со интертекстуализирањето на историската хронотопска проекција на светот/стварноста. Хронотопот е наративизиран простор-време, а нема наративизиран простор-време кој да не е семантизиран/фокализиран низ перспективата на нараторот/нараторите, а со тоа и низ свеста/јазикот на авторот (субјектот). Заинтересиран за процесот и за постапките на мимеса, жанрот историографска метафикција ја сугерира дистинкцијата настан/событие – факт, чиишто епистемолошки импликации ја осветлуваат текстуалната природа на минатото и на нашето знаење за минатото, како и улогата на интерпретативните и наративните аспекти во книжевноста и во историографијата.

### **Илустративни примери на метаисториографска фикција во македонскиот постмодернистички роман:**

Од наведените романи кои го конституираат моделот на метаисториографска фикција, во ова предавање ќе се задржиме само на неколку карактеристични романи.

1) Романот *Вежби за Ибн Пајко* на Оливера Николова ја испитува моќта и немоќта на наративот и на меморијата да ги реконструираат историските идентитети, во случајов идентитетот на градителот на Пајковата цамија во Скопје од крајот на 15 и почетокот на 16 век (ибн или синот на Пајко, на Тажко или на Бајко, односно Марко, Сандри и Петре). Овој роман сугерира дека балканските идентитети се една отворена тема, затоа што се обележани од феноменот на конверзиите, а овие пак се параболични за самата позиција на метаисториографската фикција. Во него, во крајна линија се сугерира дека постои една суштинска и една споредна интерпретација на идентитетите: кој и да е идентитетот на конкретниот градител на цамијата, останува фактот дека тој е мемориска проекција на трагизмите на доминантниот тип на конверзии на Балканот во последните неколку века, а имено на исламизацијата на христијанското население. Таквата солипсистичка сугестија, иако дискретна, заговора една друга спознајна премиса, поврзана со метаисториографската фикција – дека немоќта на субјектот и на наративот да ги откријат историските идентитети (вистини) и не е толку апсолутна, дека самото доближување до историската вистина е веќе облик на референтна вистина.

Во *Куклиште на Росица* (2003), Оливера Николова, во автопоетичката паратекстуална белешка се кажува дека романот се темели на историографски, архивски документи (историографски архив) кои се интерпретирани слободно и литерарно. Самото правење кукли од

партали е парабола на историографскиот пачворк/бриколаж. Интертекстуалната предлошка се некнижевни, историски архивски документи. Се проблематизира топосот на границите, нивната нестабилност, нивната конвенционалност, нејасност, се актуализира топосот на теророт, анамнезата и метамеморијата. Во центарот на толкувачкиот интерес на романот е теророт врз македонското население по Берлинскиот договор 1878 – приказната се одвива во 1879.

2) Во романот *Книга на небош* на Крсте Чачански се проблематизира/ат идентитетот и границите на идентитетот целосно поврзан со феноменот на конверзиите (јазичен, верски, етнички, територијален, идеолошки, биографски, историски, наративни). Во него историските личности и збиднувања се претвораат во легенди, преданија и митови, а легендите во историски фигури и фигури на меморија. Тој е хетероглен (историски, мистичен и фантазмагоричен наратив). Метаисториографската се меша со метафизичката фикција.<sup>4</sup> Овој роман е меланж на историографија и псевдоисториографија (мистификација) скептичен спрема црно-белите историографии на идеолошките центри кои се менуваат како што се менува победникот и владетелот на територијата и на народот. Во романот на Чачански се спротивставени големите (мастер или мега) наративи на малите. Во него се конструирани амбисно и ризомски неколку субфункционални целини (фикација во фикација, текст во текст). Некаде се колажираат различни дискурзивни матрици, псевдоцитати од фермани, пописни списи, архивска граѓа, усна, книжевна и црковна традиција... Привидната дезинтегрираност на нарацијата е облик на нова текстуализација на романот.

3) Мета-историографска фикција *Смртта на дијакот* од Драги Михајловски се темели врз симултаноста и дисперзивноста на мултилицираната нарација, па следствено и врз мултилицираната историска вистина (наративите на двајцата верници, христијанинот и муслиманот и на третиот, неверниот и дијаболичен субјект – сотоната). Конфликтните интерпретации на историјата, преку неа и на светот воопшто (така историјата е вечно актуелна, а современоста е вечно исторична, веќе историја), се поврзани со трите наративи на тројцата наратори (освоениот Равул, освојувачот Тимурташ и ѓаволот Велзевут/Белзебул). Во овој роман фикацијата е фокусирана на историско-метафизичкиот хронотоп од крајот на 14 век (падот на Битола, символично и падот на Македонија).

4) Романот *Разговор со Синоза* на Гоце Смилевски е роман пајажина, роман со автофикациска и автопоетичка структура. Тој е

<sup>4</sup> За ова имам пишувано во студијата „Книгата на конверзијата во македонскиот нов роман“, *Книжевен конспект* 2007 (на меѓународната конференција на Институтот за македонска литература посветена на македонскиот роман, Скопје, ноември 2006).

симулација на биографија и на историја, игра со биографскиот дискурс преку негова интимна и апартна реконструкција. Се чини дека овој роман е пример на метафикација која содржи и елементи на метаисториографија, па во него гледаме спој на метаисториографската метафикација, ретка практика во македонската книжевност.<sup>5</sup> Овој меланхоличен роман е дијалошки роман во кој се користат постапки на интертекстуалност, на мемоари, на имплицитен епистолариум, на метаавто-биографски дискурси, и во тој контекст е метаисториографски поставен (парафилозофија и мистификација на историјата, псевдоцитати, вакантни цитати, вакантна историографија, бришење на граници-те/идентитетот на фикцијата и факцијата, интенционално покажување на ерудиција како парадигматично својство на постмодернистичката поетика воопшто.

5) Нефикционалните, псевдофикационални практики би можеле да се илустрираат со автобиографските и со мемоарските наративи на Димитрие Дурацовски (*Инсомнија*), Јагода Михајлова Георгиевска (*Каменот на мојот ден*), Кица Колбе (*Егзеси*), Луан Старова. Тие се хибридни нарации кои претендираат да бидат романи, а претставуваат интердискурзивен сплет од биографија, автобиографија, мемоар, дневник, нео-утопија, автофикација.

Тука посебно би сакале да спомнеме две книги кои се репрезентативни за моделот идентификуван како *теориска метафикација*. Тоа е романот *Кон другата земја* од Митко Маџунков (1993) и хибридната проза *Мојот Скендербеј* на Драги Михајловски (2007). Фикцијата во романот на Маџунков е помешана со есеистичка интерпретација на историјата, со една опсесивна потреба да се препочита националната, а преку неа и општочовечката историја и историографија. Во прозата на Драги Михајловски се меша фикцијата со теоријата и е пронајдена една споделена фигура на интерес на авторот меѓу неговата раскажувачка и научно-истражувачка практика, што се користи како фон за да се направи една метаисториографска пролегомена во однос на топосот на Георгија Кастроит, наречен Скендербег, односно Скендербеј, како што го нарекува овој автор.

---

<sup>5</sup> Метафикацијата (метафикацискиот нарцистички роман) се одликува со висок степен на автореференцијалност и автопоетичност. Тој е фикција за фикцијата (не само автофикација туку генерална метафикација, не само нарцисоидна туку фикција заинтересирана за сопствената генеза, структура, канони, ограничувања). Метафикацијата е едновремено и вид метаинтерпретација на историјата, литераризирана херменевтика на историјата. Сродно на метаисторискиот роман, но има особен интерес спрема самите книжевни постапки, спрема другите туѓи книжевни текстови, интертекстот од книжевен вид. Во овој вид роман се проблематизира односот меѓу фикцијата и реалноста, а емпириската стварност не е примарен референт на прозата.

### *Лишерайпра*

1. **Certeau, Michel de:** *The Writing of History*. Translated by Tom Conley. New York, Columbia University Press, 1988. (1st ed. 1975. *L'écriture de l'histoire*. Paris, Ed. Gallimard)
2. **Colebrook, Claire:** *New Literary Histories, New Historicism and Contemporary Criticism*. Manchester, 1997.
3. **Currie, Mark**, ed.: *Metafiction*. London and New York, Longman, 1995.
4. **Currie, Mark:** *Postmodern Narrative Theory*. New York, St. Martin's Press, 1998.
5. **Davis, Lennard J.:** *Resisting Novels. Ideology and Fiction*. New York, 1987.
6. **Foley, Barbara:** *Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction*. Ithaca & London, Cornell University Press, 1986.
7. **Gossman, Lionel:** *Between History and Literature*. Cambridge/London, 1990.
8. **Hutcheon, Linda:** *Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox*. New York, London, Methuen, 1984.
9. **Hutcheon, Linda:** *A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction*, New York & London, Routledge, 1988.
10. **Кулавкова, Катица:** Македонскиот метаисториски роман. Зборник юредавања. Скопје, Семинар за македонски јазик, литература и култура. Предавањето е одржано на 15.08.2007 во Охрид, 2008.
11. **LaCapra, Dominick:** *History & Criticism*. Ithaca, New York, Cornell University Press, 1985.
12. **LaCapra, Dominick:** *Politics, History, and the Novel*. Ithaca, London, Cornell University Press, 1987.

13. **Scholes, Robert:** *Metafiction, The Iowa Review* 1, 100-115, 1970.
14. **Veeser, Aram H., ed.:** *The New Historicism*. New York, 1989.
15. **Waugh, Patricia:** *Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction*. London and New York, Routledge, 1996.

**Референции за романи од македонски автори:**

1. **Андоновски, Венко:** *Азбука за нејослушниште*. Скопје, Зумпрес, 1994.
2. **Андоновски, Венко:** *Вештицица*. Скопје, Култура, 2007.
3. **Andreевски, Петре М.:** *Пиреј*. Скопје, Мисла, 1980.
4. **Баковска, Елизабета:** *Пати за Дамаск*. Скопје, Слово, 2006.
5. **Димковска, Лидија:** *Скриена камера*. Скопје, Магор, 2004.
6. **Дурацовски, Димитрие:** *Инсомниа*. Скопје, Магор, 2001.
7. **Колбе, Кица:** *Егежци*. Скопје, Култура, 1999.
8. **Јаневски, Славко:** *Тврдохлави*. Скопје, Наша книга, 1969.
9. **Лафазановски, Ермис:** *Храпешко*. Скопје, Магор, 2006.
10. **Малеска, Калина:** *Бруно и боиште*. Скопје, Слово, 2006.
11. **Маџунков, Митко:** *Домот на Александар*. Скопје, Матица македонска, 1992.
12. **Маџунков, Митко:** *Кон друѓајта земја*. Скопје, 1993.
13. **Михајловски, Драги:** *Смртишта на дијакои*. Скопје, Каприкорнус, 2002.
14. **Михајловски, Драги:** *Мојот Скендербеј*. Скопје, Каприкорнус, 2007.
15. **Мицковиќ, Слободан:** *Александар и смртишта*. Скопје, Култура, 1992.
16. **Мицковиќ, Слободан:** *Крале Марко*. Скопје, Слово, 1993.
17. **Николова, Оливера:** *Вежби за Ибн Пајко. Троен роман*. Скопје, Дирекција за култура и уметност, 2007 [2001].

18. **Николова, Оливера:** *Куклиште на Росица*. Скопје, Култура, 2004.
19. **Смилевски, Гоце:** *Разговор со Синоза*. Скопје, Сигмапрес, 2003.
20. **Смилевски, Гоце:** *Сесијата на Сигмунд Фројд*. Скопје, Култура, 2007.
21. **Корвезироска, Оливера:** *Писма на Лу*. Скопје, Магор, 2005.
22. **Урошевиќ, Влада:** *Дворскиот љоеш во атараш за лештање*. Скопје, Магор, 1996.
23. **Урошевиќ, Тања:** *Аквамарин*, Скопје, Магор, 2003.
24. **Чачански, Крсте:** *Книга на небошто*, Скопје, Култура, 2000.

*Нада Пејковска*

## МАКЕДОНСКОТО СОВРЕМЕНО ДРАМСКО ТВОРЕШТВО И ИДЕНТИТЕТ

Во предавањето ќе се задржиме на периодот од крајот на дваесеттиот и почетокот на дваесет и првиот век, период што ги опфаќа последните триесетина години од развитокот на македонското драмско творештво, кога активно творат повеќе генерации драмски писатели – оние од најстарата генерација, (од која најактивен е К. Чашуле), генерацијата што е во зенитот на своето творештво – Г. Стефановски, Ј. Плевнеш, С. Насев и помладите, но веќе афирмирани автори Д. Дуковски, В. Андоновски, Ј. Петровски, се разбира, и многу други, кои допрва стапуваат во литературата. Целта не ни е сеопфатно набројување на сите пројави, туку откривање на спецификите што го одликуваат македонското драмско творештво, неговиот идентитет.

Периодот за кој станува збор може да се определи како период во кој преовладува модерниот и постмодерниот модел на драмското творештво.

Без сомнение една од најзначајните појави во осумдесеттите години претставува **Г. Стефановски**. Мошне интересен пример за карактеристичните тенденции во драмската уметност во наведениот период, а воедно мошне индикативен за прашањето на нејзиниот идентитет, е неговата пиеса *Јане Задроѓаз* (1974). Определена како „народна фантазија со пеење“, создадена врз материјали од македонското народно творештво собрано од М. Цепенков, од неговата *Автобиографија*, *Јане Задроѓаз* е парадигматична пиеса за постмодерниот манир на користење на фолклорот во македонското драмско творештво, така што прашањето за идентитетот на Македонецот се истражува преку архетипските форми на народната мудрост, верувањата и обичаите, содржани во народното творештво, при што суштината на драмскиот судир се состои во обидот да се покаже дека кај народот постојано се во судир две тенденции – покорноста и бунтот, што го определуваат неговиот идентитет.

Спојот на митско-фолклорните мотиви и актуелната проблематика, или, според поетиката на интертекстуалноста, користењето на митот како своевиден архи-текст, овозможува настанување оригинални дела во кои точно заради ваквата основа е овозможена ненаметлива, иронична критика на состојбата на цел еден народ. За ваквиот впечаток придонесува и предвидениот начин на игра, кој укажува на тенденции кон ритуалниот театар.

Постигнувајќи огромен успех уште со својот драмски првенец, Г. Стефановски се наметна како автор кој го обележи крајот на дваесеттиот век. Едно од неговите позначајни дела е *Диво месо* (1979), драма за положбата на Македонија во предвечерието на Втората светска војна, прикажана преку трагедијата на едно типично македонско семејство. За разлика од неговиот постмодернистички првенец, *Диво месо* е драма напишана според принципите на модерниот реализам, со назначена средина, (Скопје), време (непосредно пред Втората светска војна), со развиени ликови (пред сè ликот на таткото Димитрија, кој се бори со сите сили да го сочувва семејството и старите патријархални вредности, неговата жена Марија – со своите фантазмагорични визии за дивото месо што им се нафатило во грлото и кое треба по секоја цена да се исфрли). Преку нивните три сина, дадени се три можни опции за излез од трауматичната положба: пијанството, потценувачката служба во германската фирма, и револуционерниот отпор, определба со која јунациите го прават својот избор.

Театарската фреска *Леј во месја* (1981), тематски навлегува уште подлабоко во македонската историја – во 1878 година, период на најдрастичните прекршувања што се случуваат во Македонецот, поставен меѓу запците на сè уште моќната турска власт и трите пропаганди (српската, бугарската и грчката). Тоа е извонредно богат текст, што зафаќа повеќе релации на судбината на Македонија и Македонецот од овој период. Од една страна тоа е опцијата на стравот пред моќните поробувачи (ликот Ефто и бившиот учител Киро), од друга – прашањето на перспективата, истакнато пред сè во ликовите на помладиот брат Михајло и артистот Ангеле, сонувачи, со визија за симболичниот лет. Со легендата за Дедикар-Икарал, се нагласува вечното двојство во Македонецот, во кого постојано се води битка меѓу поривот за летот и паѓањето, поради што сите обиди завршуваат како лет во место.

Стефановски и со овие дела се потврди како автор кој е преокупиран со прашањата за македонскиот идентитет, но и како мајстор на драмската техника. Множеството идеи, (идејата за духовната покорност, сонот за слобода, и сознанието за неопходноста на бунтот против губењето, т.е 'бришењето' на идентитетот не само на единката, туку на цела една нација ) ги предава со изразит сценски јазик, преку своевидна драмска поезија, што ќе рече дека секоја идеја е преточена во инвен-

тивно пронајдена драмска ситуација, преку симболичен набој на сцените, а не само преку вербално исказување (особено моќна е сцената со премачкувањето на иконите во манастирот). Во овие текстови тој е во доменот на модерниот реализам – тута е задржана конвенцијата, како и во старата, добра Ибзеновска школа да се следи една реална ситуација, што во текот на дјаволот станува повеќезначна со употребата на симболот, кој е извлечен во насловот, додека еден од ликовите станува негов толкувач/толкувач на идејата (мајката Марија, Ангеле).

Оригиналноста на Стефановски е во тоа што успева да ја динамизира ваквата структура со секвентноста на сцените, кои се повеќе назначени, сведени на по неколку кратки, но впечатливи реплики, што веќе покажуваат тенденција кон отворената драмска форма.

Драмите-параболи *Hi-Fi* (1982) и *Дуйло дно* (1984) го истражуваат прашањето на идентитетот преку еден суптилен пристап, веќе на нивото на единката: како борба за слобода на мислењето (слободна определба), во *Hi-Fi*, и слобода на творењето, во *Дуйло дно*. Кризата на идентитетот што го уништува младиот јунак на првата драма, е резултат на една нова идеолошка поларизација, поларизацијата Исток-Запад, односно на социјалистичко-информбировскиот код на однесување наспроти американскиот либерализам, кои еднакво погубно влијаат врз младата, повоена генерација, која ја губи битката за својот идентитет. Во втората драма, како што истакнавме, се проблематизира слободата на творештвото, како врвна манифестација на остварениот идентитет, меѓутоа, според Стефановски, на овие простори таа секогаш е строго ограничена/контролирана од властта.

*Тешковирани души* е едно постмодерно поигрување со повеќе современи митови во животот на нашите иселеници во Америка, што се резултат на најразновидни психолошки, економски, но и национално-политички побуди. Големата тема на американскиот сон Стефановски ја покажува од аспектот на разништувањето на нивната ментална структура, на губењето на идентитетот во новата средина.

Постмодернистичката постапка, како своевиден дијалогот со традицијата, започната со *Јане Задроѓаз*, **Г. Стефановски** ќе ја продолжи и во подоцните текстови – *Црна дујка* (1987) – градена врз основа на приказната за Силјан Штркот, додека во делото *Чернодрински се враќа дома* (1991), се работи за дијалог со В. Чернодрински, основоположникот на македонската драма и театар. Преку оваа тема инвентивно ја прикажува клучната постмодернистичка теза за исцрпеноста на литературата: Чернодрински, навидум, е исцрпена тема. Но со помош на имагинацијата, темата Чернодрински се отвора во многу правци. Варијантата на темата на исцрпеноста е и сцената со дадаистот Т. Цара и надреалистот А. Бретон, што се однесува на западноевропската литература, која откако ги урива сите традиции, излез бара во автоматизмот

на потсвеста. Наспроти неа се појавува една македонска народна детска песна, што ги содржи сите елементи по кои трагаат двајцата поети: спонтаноста и свежината, што одамна се изгубиле во артифициелниот пристап на западната литература.

Драмата за Чернодрински е една негова можна, (според законите на веројатноста кои Аристотел во својата *Поетика* ги противставува на законите на историјата) биографија, реконструирана врз основа на навидум неважни, беззначајни детали, кои сепак многу речито, суптилно го откриваат неговиот лик, неговиот идентитет, но и идентитетот на македонскиот театар.

Процесите на распаѓањето на Југославија, што се случуваат во склопот на еден покрупен процес – распаѓањето на социјалистичкиот блок, повторно го актуализираат прашањето на идентитетот на Македонецот. Овој проблем го зафаќа драмата *Баханалии* (1996), користејќи ги како прототекст Еврипидовите *Бакхи*, при што античката драма е одлична подлога за да се истражи смислата на лудилото на човекот. Баханалиите се јасна алузија на најновите балкански состојби, кога залудени од национализмот, родителите „ги јадат своите деца“, втурнувајќи ги во војна што самите ја започнуваат. Балканскиот менталитет е одлично претставен преку однесувањето на хорот, а балканските прилики, преку измешаноста на народите (актерите зборуваат на јазиците што се зборуваат на овие простории), спротивностите и обидите за соживот. Со слична проблематика, но видена на пошироките простории на поранешна Југославија, на Балканот и во Европа се и делата на Стефановски: *Сараево* (1993), *Казабалкан*, *Хотел Европа* (2000).

Ако во повеќето драми на Стефановски идентитетот беше поставен под прашање од разни надворешни околности, во својот најнов текст, *Демонот од Дебар маало* (2007) идентитетот е загрозен од сопствената небрежност, несовесност за она што се случува околу нас. Во оваа драма неговиот интерес е свртен кон еден изгубен свет, светот на старо Скопје чиј симбол станува Дебар маало. Драмата се гради на инверзијата: враќање на првобитниот стадиум на нештата, т.е оживување на минатото (онакво какво што е сочувано во колективната, но и во индивидуалната меморија), обновување на вредностите од минатото, кога сè било по мерка на човекот и неговите скромни желби и мали радости, во препознатливиот амбиент што влева чувство на сигурност, наспроти современите хаотични состојби. Но, за да се постигне тоа, според авторот – неопходно е уништување на сите демони на современиот живот што добиваат застрашувачки димензии (урбаната мафија, корумпираното судство, новопечените господи, модерните уценувачи/рекетари.).

Во забрзаниот развиток на македонската драмска книжевност и театарот, во еден период од триесетина години, се појавија повеќе

различни драмски модели, но и покрај брзите промени, и покрај многубројните трансформации на клучните елементи – драмската акција, времето и просторот, драмската игра, сцената и другите сценски елементи, можеме слободно да констатираме дека зборот се уште не е изгонет од сцената, односно тој и понатаму останува битен фактор во драмата (и во театарот). Делото на Јордан Плевнеш, автор кој заедно со Г. Стефановски, ги обележува годините од 1980 до денес, е одличен доказ за една нова, поинаква употреба на драмскиот збор.

Драмата *Ериѓон* (1982), е драма за залудните напори на Македонецот да ја прикаже својата вистина, својот идентитет пред светот (Европа), односно таа ја открива неговата илузија дека ќе биде примен во него. *Мацедонише цуштешенде* (1984), зборува за бесмислата на комунистичките прогони, за Голготата на оние кои безрезервно верувале во комунистичкиот поредок, додека *Ју-анийшеза* (1985) е еден од ретките текстови во македонската драмска литература, во кој се тематизира почетокот на распаѓањето на Југославија.

*P* (1987), е драма за Аврам, комунист, кој е стрелан, пред да може на аналфабетскиот курс да ја предаде тогаш најзначајната буква – Р (Револуција) и за неговиот син – Максим Бродски – актер, што ја игра улогата на Робеспјер во драмата *Данилоноваата смрт*, од Бихнер. Тука Плевнеш повторно го актуелизира проблемот на Револуцијата која се покажува погубна за учесниците, па оттука и чувството кај следната генерација дека не може да најде цврста подлога која би и помогнала во реализацијата на идентитетот.

Една од главните карактеристики на Ј. Плевнеш се неговите глобални визии, сфаќањето на светот како заедничко место, заради што корените на сè што се случува во Македонија тој ги бара во европските центри на моќта. Овој европоцентризам, или – оваа универзализација на македонските проблеми му овозможува нова перспектива на старите прашања, што и до ден денес остануваат отворени. Структурата на пиесите на Плевнеш секогаш е сложена, многузначна, што укажува на неговата близкост со експресионистичките визии, и воедно овозможува едно прашање да се согледа од многу агли, од повеќе перспективи, за да се нагласи неговата универзалност. Ваквата широка перспектива Плевнеш ја постигнува со необичното драмско дејство кое без никакви тешкотии, скоковито се префрлува во разни времиња и краеви, и со необичниот, богат јазик, пред кој нема никакви пречки, закони што би го оневозможиле слободно симболично-асоцијативно да се зафати со секаков проблем. Карактеристична за неговата постапка е и своевидната патетичност, шематичност, која на моменти може да му попречи на гледачот/читателот, додека не навлезе во тој специфичен начин на гледање и не го прифати таков каков што е: буен, слободен, на моменти неразбирлив, но никогаш млак и неодлучен.

Овие карактеристики особено се валидни за неговите наредни драмски текстови *Слободен лов* (1988), *Подземна реублика* (1991), *Безбог* (1992), *Notre femme de Paris* (1994) *Среќајќа е нова идеја во Европа* (1997). *Последниот човек/последната жена*.

Еден од мошне карактеристичните автори од крајот на дваесеттиот век е и **Сашко Насев**. Преокупиран главно со секојдневието на обичниот човек, тој дава непретенциозни слики од животот на малиот човек, (onoј што најмалку бил предмет на македонската драмска литература), во клучните моменти од македонскиот општествен живот. Со своите драмски текстови *Чија су* (1991), *Грев или Ширциер* (1992) и *Позитивно мислење* (1997) – да ги споменеме само најпознатите, отвори нова перспектива на ваквите теми.

Популарноста на неговите пиеси се должи на способноста на авторот големите теми од животот да ги прикаже на мошне едноставен начин, како пресек на секојдневието на група млади луѓе на периферијата на главниот град што се состои од навидум обични, но во суштина – егзистенцијални проблеми – љубовта, желбата за успех и среќа во животот. Драмите се на работ на натурализмот и на тривијалноста – тоа се текстови што успеваат да го реализираат ‘секојдневното трагично‘, да создадат трагедија без катарза, без олеснување и без позитивна перспектива, затоа што фактумот кој режира сè и самиот е ситен, испреплетен од многу небитни елементи, кои кога ќе се сложат заедно, стануваат пресудни за животот на човекот. Настаните од ваквото секојдневие се изразени со соодветен јазик – деформиран говорен, сиромашен јазик на еден необразован слој, полн со щости и извици.

Драмата *Позитивно мислење*, напишана во истиот манир, го тематизира времето на распаѓањето на Југославија, чии реперкусии повторно ги трпат карактеристичните мали и беззначајни луѓе, студентите, авантуриските, но и новите бизнисмени со сомнителни зделки. Насловот алудира на трендот што се јавува во западните земји за позитивното мислење, како волшебна формула што треба да ги раководи луѓето кон вистинската перспектива. Со оглед на сето она што им се случува на јунациите на оваа драма, насловот добива ироничен призвук – како впрочем и сите добри желби од развиениот свет, кои никако не можат да се накалемат на балканската средина, премногу оптоварена со наслагите на минатото, на бедата и заостанатоста, на идеологијата и насиливството.

Слична перспектива, но со поинаква поетика, во овој период ќе донесе и делото на **J. Петровски**. За него е карактеристична (како впрочем и за другите автори) црната визија, мрачниот поглед на животот, особено нагласен во неговата *Вазна од Ѓорџелан* (1995). Суштината на драмата упатува на проблемот дека човечката природа,

во одредени ситуации (како – војната), заличува на сопствената опачина поради бестијалноста, насиливото и суровоста кои тогаш избиваат на површината. Тоа е драма за бесмислата на војната, со ликови што претставуваат обезличени луѓе со изгубена ориентација. Станува збор за фрагментарна драматургија, чиј крај е предаден во типичен постмодерен маниер на разоткривање на постапката, односно преку истакнување на фикцијскиот карактер на текстот: на крајот-сите ликови и настани се пакуваат во еден ковчег.

*Елешиќ* (1997) може да се сфати како уште еден обид да се пристапи на печалбарската тема, од аспектот на смислата на заветот, на чекањето и на верноста, што во современиот, постмодерен свет веќе ја губат смислата. Драмата се гради контрапунктно на повеќе нивоа – реално (приказната на Стефан и Милка, заветот за верност, и нивниот осаменички живот на две различни страни на светот), митско-фолклорно (митот за Елешиќ и Јуда Охридска), театрално (караѓоз куклите со помош на кои се прикажува приказната на Стефан и Милка). Овие три нивоа се преплетуваат, повторувајќи ја истата тажна сторија – на начинот на битовата драма, но со натуралистички елементи, како фантастично-митолошка, вонвременска приказна и како едноставна театарска игра. Мешањето на трите аспекти, на времето и на постапките, како идеја е оригинално, иако на моменти премногу го обременува текот на дејството.

Ј. Петровски е автор на уште неколку интересни, провокативни драмски текстови: *Коишус со ѕаволот*, (1993), *Змејовите заминуваат*, (1994), *Килиба* (1994), *Окојто на ѕаволот* (2003), со што се вбројува во позначајните појави во македонската драмска литература во последните години, автор кој се обидува да проникне во мрачните страни на човекот, во корените на злото.

Во оваа генерација македонски драмски писатели, една од најинтересните творечки фигури е **Дејан Дуковски**. Поголем одек доживеа неговото дело *Balcan is not dead*, или *Маџија Еделвајс* (1992). Текстот носи и додатна определба – околу *Македонска крвава свадба*, така што како свој прототекст го открива најпознатото дело на В. Чернодрински, кое всушност е декомпонирано, разложено на низа мали секвенции, меѓу кои се вметнуваат нови ликови и епизоди. Со таквата постапка не само што се изменува текот на настаните, туку и значењето и идејата на целиот текст. Во драмскиот текст на Дуковски, покрај основната, позната љубовна приказна на Цвета и Спасе, се вметнуваат уште неколку љубовни епизоди (како на пример љубовта на Кемал Ататурк и Елена Коринте), со што, всушност – се пародираат сентименталните љубовни стории што по правило ја прават основата на битовата драма, но истовремено, ја потенцираат невозможната љубовна врска помеѓу луѓе од различни националности на Балканот. Патетично-битовиот стил

се разбива со нагласеното иронично-пародично прикажување на ликовите и настаните. Врз основа на старата драма на Чернодрински, Дуковски гради сосема нова структура со елементи од битовиот оригинал, мелодрамски секвенции, историски детали, елементи на криминалка, заокружувајќи го сето тоа со еден патетично-пародичен коментар.

Наредната драма *Буре баруї* (1994) е пародија на балканскиот менталитет, што се реализира со употребата на секојдневните кодови и конвенции, со баналните клишеа на секојдневните ситуации во кои доминираат насилиството и сировоста, како специфичен начин на комуникација на овие простори (насилиството на мажот над жената, на родителите над децата, меѓу пријателите, безразложното насилиство над граѓаните – некогаш физичко, некогаш вербално). Компактноста на текстот се постигнува со заедничката идеја на злото, која, иако реализирана во еден за нас препознатлив амбиент, добива универзални димензии (за што сведочи поставувањето на ова дело на сцени од различни страни на светот).

*Маме му еbam кој јрв йочна* (1997) ја продолжува на извесен начин темата на насилиството, на сировоста, карактеристична за *Буре баруї*, сега повеќе фокусирана на односите меѓу мажот и жената. Авторот мошне суптилно ја открива критичната точка кога сировоста, немоќта да се покажат вистинските чувства, ја деградира љубовта или во банален, или во измачувачки однос, што често има трагичен крај. Во склад со постмодернистичкиот манир, Дуковски ги базира седумте сцени на исто толку дела од светската драматургија (делата на Шекспир, Чехов, Гете, Бекет, македонскиот фолклор). Негативната визија на светот, карактеристична за Дуковски, единствен излез наоѓа во тоа „светот да го гледа како театар“, т.е. „како реалност извлечена од театрската илузија.“ (B. Pavlovski: 2000,61). Со ваквиот суптилен начин на гледање на светот преку театрската призма, Дуковски всушност многу успешно открива еден актуелен сензибилитет на отуѓеност, на изгубеност на современиот човек. Со алудирањето на познатите текстови, прашањата за изгубениот идентитет добиваат универзално значење, заради што драмата успешно комуницира со разнородна публика, во повеќе земји во светот.

Во неговиот најнов драмски текст – *Од другата страна* (2006), во средиштето на драмата повторно се поставени односите меѓу мажот и жената, што сега се сведени на односи во бордел, на чиста сексуална комуникација, лишена од секакви емоции и подлабока смисла...

Меѓу драмските автори од помладата генерација (онаа што главно се определува како постмодерна), спаѓа и **В. Андоновски**. Во својот прв драмски текст *Адска машина* (1994), тој започна со еден мошне актуелен проблем – тероризмот, сфатен како една од клучните меѓучовечки

релации. Следната драма на Андоновски, *Бунт во домот за старци* (1994), е драма за побуната, за желбата за промена, која заради личните интереси, доведува до состојба на тотален хаос – тема карактеристична за повеќе автори (*Танго* од С. Мрожек, *Големиот брилијантен валцер* од Д. Јанчар).

Во *Словенскиот ковчег* (1999), драма за судирот на традицијата и современоста, нагласени се две идеи, карактеристични за словенскиот менталитет и идентитет: приврзаноста кон традицијата и фолклорот, од една страна, но од друга страна – балканската, словенска слабост – постојано да се бара таткото/ идолот, или смислата некаде надвор, некаде во светот, кој секогаш изгледа поубав и повреден од сопствениот.

Во *Кандид во земјата на чуда* (2000), В. Андоновски својот драмски текст го надградува на друга основа – на Волтеровиот *Кандид*. Во својата изразита постмодернистичка постапка, Андоновски не само што го презема главниот јунак од Волтер, туку целиот текст го гради врз цитатноста. Доминантниот поглед – аспект во драмата е аспектот на Кандид, претставникот на западната цивилизација, што се определува како демократска, слободна, рационална, антиклерикална, толерантна кон другиот. Иако е тоа погледот на човек од пред два века, збогатен со погледите на повеќе мисловни и книжевни авторитети и од понов датум, неговите вистини се поклонуваат со сегашноста. Кандид (и оној на Волтер и овој на Андоновски), во своето стремење да го запознае светот, да стекне нова слика за него, всушност, само ја открива прастарата вистина за неговата несовршеност, посебно деформирана на Балканот. Меѓутоа, идејата на Волтер за скромна среќа, (обработување на сопствената градина), Андоновски ја заменува за активистичкиот принцип на лична побуна, како некаков можен излез од корсокакот на логиката на властта.

Последното дело на Андоновски е *Црни куклички/ Црни играчки* (во објавената верзија, 2001 г.). Суштината на ова постмодерно дело автореферентно се исказува со репликата: „цената на нашата уметност е кожата на големите претходници“ што е алузија на палимпсестноста, на старите пергаментни записи, врз кои се запишуваат други текстови, т.е на patchwork – стилот, како типична одлика на постмодернистичкиот начин на исказување, но и на изгубениот идентитет во еден глобализиран свет. Основната идеја на текстот е дека денес остануваат само цитатите, ликот/човекот е обезличен, затоа што само цитира, се засолнува зад тубото мислење и живее живот на дублер, но не се знае чиј, затоа што веќе не постои оригиналот. Сите ликови се ликови од книгите на Виктор, куклички, плодови на фантазијата. Со неговата констатација дека тој не е тој, дека е повеќе од еден, затоа што говори само цитати, па оттука „јас“ не значи ништо, и не е одговорно за ништо,

се нагласува идејата за смртта на авторот, крајот на сисленото, одговорно пласирање одредени идеи, пораки и мисли, крајот на човековиот идентитет.

Со своите текстови Андоновски се претстави како автор, кој предизвикува интерес со интелектуалните загатки во своите дела, со ерудицијата, која, меѓутоа, на моменти ја загушува драматичноста, сценичноста на делата.

### **Неколку заклучни согледувања**

Краткиот приказ на современото македонско драмско творетво од крајот на дваесеттиот и во почетокот на дваесет и првиот век, отвора и повеќе проблеми што заслужуваат посебно внимание.

Како прво, треба да се истакне дека развојните процеси на македонската драмска литература и театар се одвиваат во два клучни контекста: европскиот и балканскиот. Иако тоа не значи дека тие меѓусебно се исклучуваат, факт е дека македонската драмска литература припаѓа пред се на балканскиот контекст, со сите специфики што ги наложува тоа.

Балканското наследство е релативно малку познато и валоризирано од европските интелектуални кругови, а засилениот интерес последниве години се должи пред сè на актуелните бурни настани што го проследија падот на социјалистичките системи и националистичките поделби што настанаа потоа. Драмската литература на балканските простори го сврте вниманието на себе со фактот што се занимава со најбруталните меѓучовечки односи, со најниските и најнеблагородните чувства. Текстовите од Балканот, според Д. Долмие, му нудат на читателот од други средини чувства што ги нема во актуелната западна литература и театар, кои наведуваат на размислување, навестуваат поинакво пишување, привлекуваат со автентичноста и експресивноста (*De L' Adriatique à la mer Noire: 2001*).

Според Жак Лакариер, карактеристично е што во текстовите на авторите од Балканот има една радикалност, една безнадежност, екстремност/исклучивост, но исто така и јасен поглед и една профетска енергија, каква што нема во актуелната западна продукција. Тој ја истакнува пред се автентичноста, експресивноста и јасноста на пораките на авторите од Балканот (*De L' Adriatique à la mer Noire: 2001*).

Во прилог на ваквите тврдења се и фактите за прикажувањето и објавувањето на дела од наши автори во странство. Покрај најпредвидуваната и најиграна претстава во светски рамки – *Буре баруї* од Д. Дуковски, тука се делата на Стефановски, Плевнеш, Петровски, Мирчевска.

Вака поставено, прашањето може да наведе на констатација дека Балканот навистина конечно се вклучува во Европа, сепак, специфите во долговековниот развиток и особено случувањата во последнава деценија, покажуваат дека балаканизацијата, и во 21 век и понатаму не престанува да биде актуелно прашање. Иако, без сомнение, покрај сите политички игри и домислувања, комбинации и калкулации, и Балканот е дел од Европа, така што европеизацијата на кој било сегмент на неговата култура претставува своевидна тавтологија, сепак, за секој што ги познава прилиkitе во овие земји, се чини дека е прашањето јасно.

Сите балкански литератури, кои, се разбира, не можат да се подведат под ист именител, се определуваат како литератури со забрзан, со неконтинуиран развој, секако, пак од аспект на европската. Оттука, европеизацијата, според словенечкиот театролог Ф. Калан Кумбатович, обично се идентификува со достигнувањето на своевиден врв на постепено созревање и професионално уметничко калење, усвојување на едно плодно наследство (*Savremena drama i pozoriste u Sloveniji*:1986).

Во својата книга *Огледи за интеркултурна комуникација* К. Ѓордано забележува: „Факт е дека денес сè почесто и сè повеќе се зборува за ’мултикултурно општество‘, односно за ’мултикултурата‘ и ’интеркултурата‘, како и на, не на последно место, за ’интеркултурната комуникација‘. Мошне актуелна е темата на средбата и разбирањето помеѓу индивидуите и групите, што се сфаќаат како носители на ’туѓите‘ и оттука спротивни вредности и идентитети.“ ( K. Dj: 2001, 7).

Меѓутоа, според него, речиси сите автори што се занимаваат со оваа проблематика поаѓаат од премолчената претпоставка дека акултурацијата, културниот контакт, интеркултурната комуникација итн. содржат интерактивни процеси меѓу истовредните партнери, како културите што се зафатени со тие процеси да се меѓусебно рамноправни. Но, по правило станува збор за постоење на етничко-културни хиерархии, обележени со јасен етноцентризам. (K. Djordano, 2001). Како што е познато, интеркултурните односи во западниот свет се состојат од стереотипи кои треба да ја документираат сопствената надмоќ. А во тие стереотипи посебно место зазема Балканот.

Но од друга страна, без оглед на подреденоста или надреденоста на културите, клучната идеја на Р. Шекнер – е дека не постои ни една ’чиста култура‘, поточно дека ни една култура не постои сама за себе. Преклопувањата, заемањата, меѓусебните влијанија секогаш од секоја култура правеле конгломерат, хибрид, палимпсест, и тоа во толкова мера, што ние не можеме да зборуваме за култура, туку за култури. Оттука и неговото верување дека иднината на нашиот свет не лежи во мултикултурализмот создаден од автономни, различни национални

единици меѓу кои мора да се знае која е доминантна, туку во интеркултурализмот, во меѓусебната соработка, која, користејќи ги добрата на секоја нација, гради ново и сеопфатно дело. (R. Šekner: 1992). Односно, според него, интеркултурализмот ја нагласи отвореноста на текстовите и спектаклите за вкрстувањата на културите.

Интеркултурализмот во драмското творештво и во театарот го реактуализира и прашањето за театрската меморија. Не треба посебно да се нагласува дека театарот живее од традицијата (која се наоѓа во меморијата) и тогаш кога ја негира. Тој се храни од неа и кога ја отфрлува, така што историјата на театарот е долга низа од конвенции кои се паметат или за да се продолжат или за да се урнат. Но врската/меморијата секогаш постои.

Откривањето на меморијата, или уште повеќе, откривањето на сите мемории, конституира, без сомнение, еден од фрапантните чинови на современите драмски модели. Денес се актуализира сознанието, се афирмира фактот дека покрај сите разлики, покрај сите граници, театарот е еден. Меморијата на театарот не е само западна, туку таа е универзална.

Во што се состои тогаш спецификата, оригиналноста, или – автентичниот идентитет на македонското драмско творештво од споменатиот период?

Можеме да констатираме дека таа специфика сè уште е препознатлива. Во тематиката: доминација на воените теми, тероризмот, насилиството од секаков вид, апсурдот на една стварност во која сè повеќе доминира човековата отуѓеност, безизлезнот, трагањето по идентитетот на целата нација, машиното освојување на личната слобода, но и поставувањето на прашањата за корените на ваквите состојби.

Голем број од драмските дела претставуваат специфична ремитализација на националните митови, во кои се меморирани големите национални теми поврзани со конституирањето на македонскиот идентитет,

или на колективната ритуална, митолошка традиција (главно меморирана во македонскиот фолклор), каде што се пронаоѓа личната / колективна / национална меморија.

Ако го парафразираме исказувањето на Ж. Ж. Рубин (J. J. Roubine: 1996) за творештвото на Гротовски, кај кого индивидуалната меморија не е херметичка ни затворена во себе, туку е импрегнирана во една колективна меморија, па затоа и постои можност, простор на средба и на фузија помеѓу делото/сцената и публиката, средба што е резултат на тоа што меморијата на авторот, на актерот, таа на режисерот, се поклопуваат со меморијата на публиката, односно дека таква средба е можна онаму каде што цело едно општество го кова својот идентитет, ќе констатираме дека драмското творештво на разгледуваните автори, е точката каде што се сечат индивидуалната меморија

на авторите со колективната, националната меморија. Со други зборови, индивидуалната меморија на Стефановски, Плевнеш, Дуковски, Петровски, Андоновски длабоко кореспондира со колективната меморија на нивната публика / народ, особено околу оние прашања поврзани со нашиот идентитет.

Доцната појава на македонската драмска книжевност и театар (пак од аспект на европската), оневозможува да зборуваме за следење на една развојна линија на откривање/барање на идентитетот каква што Р. Вилијамс (Р. Вилијамс: 1996) открива во развитокот на западноевропскиот театар. Сложениот и долг развоен пат на прашањето на идентитетот низ историјата на драмската литература и театарот, може да се генерализира преку проследувањето на најмаркантните периоди, од античкиот до постмодерниот. Притоа, генерално гледано, во тој широк распон, може да се открие еден процес во кој идентитетот е специфична артикулација на динамичните односи помеѓу уникатното и обичното, помеѓу сингуларното и колективното, каде што идентитетот постепено преминува од општ (историско-национален) во личен, како скlop на внатрешните, психолошки поттици на единката.

Имајќи ги предвид сите наведени прашања, во творештвото на споменатите парадигматични драмски автори од назначениов период, можеме да најдеме некои од одговорите за тоа што е суштината на македонското драмско творештво, како се реализира неговиот идентитет. Во време кога не постојат нормативни поетики, затворени форми и крути правила, наведените автори идентитетот на сопствените јунаци и на сопствениот театар сè уште го откриваат преку свеста за сопствената, пред сè национална, но и балканска специфичност, поврзана со традицијата, со специфичната театарска меморија, но истовремено и преку користењето на интер/мултикултурните придобивки на театарот, на севкупната театарска меморија. Вредноста на остварувањата на споменатите автори (но и на современатта македонска драмска литература и театар воопшто), се досегнува со творечко комбинирање на веќе познатото во една традиција сфатена во светски, глобални рамки.

### ***Литература***

1. *De L'Adriatique à la mer Noire*. Monpellier, Maison Antoine Vitez, 2001.
2. **Brook, P.**: *L'Espace vide*, Paris, Seuil, 1977.
3. **Брук, П.**: *Точка на пресврти* (40 години театрско истражување: 1946-1987). Скопје, Скрб и утеша, Едиција Лицеум, 2003.
4. **Вилијамс, Р.**: *Култура*. Скопје, Култура, 1996.
5. **Wallerstein**: *Cultures in Conflict? Who are We? Who are the Others?* Identities. Journal for politics, gender and culture. Volume 1, No 1, 2001, Skopje, Euro-Балкан, 45. / *Идентитети*. Списание за политика, род и култура. Том 1, бр.1, Скопје, Еуро –Балкан, 2001, 24-50.
6. **Grotowski, J.**: *Towards a Poor Theatre*. New York, Simon and Schuster, 1968.
7. **Pavis, P.**: *Vers une théorie de la pratique théâtrale: Voix et images de la scène*. Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 2000.
8. **Pavis, P.**: *L'analyse des spectacles*. Paris, Edition Nathan, 1996.
9. **Pavlovski, B.**: *Kronologija makedonske dramske književnosti*. Во: *Antologija nove makedonske drame*. Zagreb, Hrvatski centar ITI – UNESCO, 2000.
10. **Петковска, Н.**: *Драмското творештво на К. Чашуле*. Скопје, Детска радост, 1996.
11. **Петковска, Н.**: *Драматуришки читања*. Скопје, ФДУ, 2003.
12. **Петковска, Н.**: *Македонската современа драмска литература (1945-2000)*. Скопје, МАНУ, 2004, 179-215.
13. **Roubine, J. J.**: *Introduction aux grand theories du theatre*. Paris, Dunod, 1996.
14. *Savremena drama i pozorište u Makedoniji. Dramaturški spisi*. Приредо: B. Ivanov. Novi Sad, Sterijino pozorje, 1982.

- 
15. *Savremena drama i pozorište u Sloveniji*, Novi Sad, Sterijino pozorje, 1986.
  16. **Стефановски, Г.**: *Мала книга ситејици*. Скопје, Табернакул, 2003.
  17. **Đordano, K.**: *Ogledi o multikulturalnoj komunikaciji*. Zemun, Biblioteka XX vek, 121, Beograd, 2001.
  18. **Šekner, R.**: *Ka postmodernom pozorištu*. Između antropologije i pozorišta. Beograd, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, 1992.



*Добрила Миловска*

## **МАКЕДОНСКАТА ПИСМЕНА ТРАДИЦИЈА ОД ВРЕМЕТО НА СВ. КИРИЛ ФИЛОЗОФ ДО ДАМАСКИННИТЕ**

Денес науката располага со поголем број преписи на дела во кои се проблематизира прашањето за св. Кирил и св. Методиј. Еден дел од спомениците потекнуваат од епохата на св. Кирил и св. Методиј, а други потекнуваат од поново време. Од најголемо значење за науката се творбите кои ги напишале учениците и современиците на браќата св. Кирил и св. Методиј. Изворите за св. Кирил и св. Методиј можат да се разделат на: историски и литературни. Кон историските извори припаѓаат неколку папски писма и едно писмо на папскиот секретар Анастасиј до епископот Гаудерик Велетриски по повод создавањето на зборникот за римскиот светец – папата Климент. Од литературните извори науката располага со житија (кратки и пространи), похвални слова, служби, помени и легенди. Според јазикот, спомениците за Кирилометодиевскиот период се делат на: латински, грчки и словенски. Грчките хроничари не го одбележале делото на св. Кирил и св. Методиј. Тие како да сакале да ја сокријат словенската слава, зашто делото на св. Кирил и св. Методиј не ѝ ги дало на Византија саканите резултати, а делото на двајцата браќа било само една епизода од нејзината историја. Грчките извори за св. Кирил и св. Методиј не се постари од XI век и се напишани под влијание на словенските извори. Меѓу нив на прво место доаѓа житието на охридскиот архиепископ Теофилакт (XI век) за св. Климент Охридски. Житието е напишано по урнек на житието на св. Климент, напишано во X век од негов непосреден ученик.

За науката се особено важни латинските извори. Меѓу нив спаѓаат папските писма што се однесуваат на архиепископската и просветителската дејност на св. Методиј. Овде треба да се одбележи и писмото на Атанасиј Библиотекарот во кое станува збор за дејноста на Константин. Писмото е веродостојно и е напишано меѓу 875-876 година. Анастасиј лично го познавал Константина и од него дознал за откривањето на моштите на Климент Римски во Херсон. На латински јазик е сочувана и една литературна творба која во науката е позната како „Италијанска

легенда“. Во неа станува збор за откривањето на моштите на Климент Римски и за нивното пренесување во Рим. Творбата потекнува од IX век, а била напишана најдоцна до 881 година од епископот Гаудерик Велетришки на основа на писмото на Атанасиј, на Пространото житие на св. Кирил и на творбите на св. Кирил, напишани по повод откривањето на моштите на св. Климент I Римски. Во сочуваниот вид творбата е дело на епископ Лав Остиски во XI век, кој ја напишал творбата според делото на Гаудерик.

Од словенските извори разликуваме дела напишани на кирилица, хрватски споменици, напишани на глаголица и моравски творби на латински јазик. Хрватските споменици се претежно служби. Меѓу творбите од моравскиот период треба да се спомене една служба и т. н. Моравска легенда. Таа потекнува од поново време и сведочи за споменот на св. Кирил и св. Методиј во Моравија, многу години по нивната дејност.

Од најголемо значење за науката, како од историски, така и од литературен аспект се старословенските извори. Повеќето од нив се доста стари и потекнуваат од IX-X век. Тие содржат доста веродостојни податоци за двајцата браќа-просветители. Поновите словенски извори не се многу сигурни по однос на конкретните историски факти. Меѓутоа, тие се интересни зашто помагаат да се разбере повеќе словенското сознание, исполнето со народносно самочувство. Од старословенските извори најголема вредност имаат оние што се напишани од непосредните ученици и соработници на браќата св. Кирил и св. Методиј. Меѓу нив како најважни ги изделуваме: Пространото житие на Кирил, Пространото житие на Методиј, Похвалното слово за Кирил од Климент Охридски, Похвалното слово за Кирил и Методиј од непознат автор, Службата на Кирил, Службата за Кирил и Методиј од анонимен автор, како и Службата на Методиј од Презвитер Константин.

Житието на св. Кирил е класично пространо житие во кое се содржани најдобрите византиски обрасци од овој жанр. Ако пространото житие на св. Кирил (ПЖК) претставува блескав пример на сложен и кодифициран тип на житие, Пространото житие на св. Методиј (ПЖМ) било напишано доста поедноставно како од стилска, така и од гледна точка на разработката на ликовите. Текстот на житието е предаден буквально и фактографски.

По смртта на св. Кирил, св. Климент Охридски останал да раководи со отпорот на кирилометодиевите ученици против великогерманските претензии. Тој бил најспособниот и најзначаен македонски средновековен писател, мислител и основоположник на Охридската книжевна школа. Во почетокот на 886 година, заедно со св. Наум и св. Ангелариј дошол во Бугарија, а оттаму во Македонија, каде што останал до крајот на својот живот. Св. Климент дошол во Кутмичевица во 886 година, а св. Наум во 893 година. Оваа административна област, дел од

поголемата административна област Котокиј, ја зафаќала југозападна и дел од централна Македонија со дел од денешна Албанија, предели кои тогаш влегувале во границите на бугарската држава. Охрид станал главен центар на Охридската книжевна школа. Св. Климент поминал 30 години меѓу македонските Словени, а во неговата црква Св. Пантелејмон (893) се описмениле над 3.500 ученици. Учениците на св. Климент Охридски ги ширеле словенската писменост, култура и црковно пеење во многу словенски земји сè до Киевска Русија.

По смртта на св. Климент (916) и св. Наум (910) Охридската книжевна школа останала да дејствува како важен скрипторски центар во кој настанале поголем број словенски ракописи. Ракописите до XII век биле пишувани на глаголица, а од XII век глаголицата била заменета со кирилица, иако на делумни траги од неа се наидува и во следните столетија. Така, за Болоњскиот псалтир, познат кирилски споменик од XIII век се кажува дека е настанат „в Охриде граде, в селе рекомим Равне...“, а како главни пишувачи се јавуваат Јосиф и Тихота и, по малку, Белослав. Охридскиот апостол, од XIII век, е најден во Охрид, меѓу другите словенски ракописи, во главната охридска црква, од В. И. Григорович. Битолскиот триод од XII век е настанат во манастирот „Свети Врачи“ кај селото Вапа, Дебарско од „грешниот граматик Георгиј“, како што се дознава од неговите автографи во ракописот. Од дебарското село Орбеле потекнуваат два ракописа на триод од XIII и XIV век, а од манастирот „Св. Јован Продром“ во Слепче, Демирхисарско, потекнуваат: еден цветен триод од XIII век, едно евангелие од XV век и повеќе понови ракописи. И во манастирот „Трескавец“ крај Прилеп се водел богат духовен живот, потоа во манастирот Св. Атанасиј кај селото Премка, Кичевско и во други околни манастири. За разлика од Охридската, Кратовската книжевна школа се однесува на североисточните, или подобро, на северните и источните предели на Македонија, околу градовите Кратово, Крива Паланка и Злетово. Школата се карактеризира со повеќе книжевно-културни средишта со редица цркви и манастири од тој крај, како што се манастирот „Св. Прохор Пчињски“, „Св. Јоаким Осоговски“, „Св. Гаврил Лесновски“, „Карпински“, „Матејче“ „Жеглиговски“, „Старо Нагорично“, сите подигнати во XI-XII век. Првите три манастири се посветени на култните ликови на овие тројца локални светители и сведочат за една специфична традиција. Лесновскиот манастир според манастирскиот ктиторски запис бил изграден во 1341 година (иако таа година е обновен самиот манастир). Феудалниот господар Дејан, татко на Константин Драгаш, кај месноста Карпино, близу до Страгин го изградил Карпинскиот манастир, посветен на празникот „Воведение Богородично“. Лесновскиот паренезис во 1353 година го препишал Taxota монах, а Оливеровиот минеј за деспотот

Оливер го препишал писателот Станислав во 1342 година. Истиот книжевник се смета за автор и на еден пролог од 1330 година.

Во 1840 година рускиот славист В. М. Ундолски открил три слова на св. Климент во еден зборник од XIII век. Во првото и во третото слово се соопштува името на св. Климент, епископ словенски. Подоцна се откриени значително поголем број слова од овој значаен книжевник од раниот период на словенската литература. За еден дел од ораторските творби на св. Климент е докажано дека ги напишал тој, а другите се спорни. Допрва претстои нивната авторска идентификација. Особено голем е интересот кон проблемот, поврзан со авторството на св. Климент врз пространите житија на св. Кирил и св. Методиј. Св. Климент како писател работел главно во Охрид, во неговиот манастир „Св. Пантелејмон“. Еден од житиеписците на Климент – Теофилакт Охридски сведочи дека Климент составил „прости и јасни слова за сите празници“, кои не содржат ништо длабоко и многу мудро, но кои се разбираливи дури и за најпростиот човек. Со нив тој им ги хранел душите како со млеко, а со тие слова можеле да се научат тајните на празнувањата што се вршеле за Христа и преку Христа. Словата на св. Климент Охридски денеска се поместени во различни кодекси и зборници: минеи, пролози, синаксари, златоусти, зборници со мешана содржина. Неговите дела се чуваат во ракописи, заедно со делата на најголемите христијански автори: св. Василиј Велики, св. Јоан Златоуст, св. Григориј Богослов, св. Јоан Дамаскин, св. Атанасиј Велики, св. Кирил Александришки. Поучителните слова на св. Климент обично можат да бидат или општи поучни слова или календарски (претпразнични и празнични). Во општите поучни слова не е споменат празникот или името на светецот кој се чествува. Наместо празникот или лицето се кажува: „кажи му го името“. Еве некои од тие слова: Поучение во памет на апостол или маченик, Слово во памет на пророк, Слово во памет на преподобен отец, Слово во памет на великомаченик, Слово во памет на свети и преподобни жени и др.

Во практика овие општи слова биле многу корисни, особено за црквите, кои не располагале со специјална литература за секој празник или ден во кој се празнува паметта на двајца или повеќе светци.

Меѓу календарните поучни слова спаѓаат: Слово за светата троица, Поучение за Цветница, Поучение за Вознесение, Поучение за преображение и др.

Содржината на овие проповеди е тесно поврзана со содржината на празникот. Во нив се разликува: воспитен дел, наративен и нараво-учителен. Општо земено, поучните слова на Климент се кратки. Во нив се поставени проблеми од христијанско-наративен карактер. По стил и јазик тие слова се навистина „прости и јасни“. Стилот на писателот зависел и од слушателската публика на која ѝ се обраќал – таа била уште новопокрстена, необразована и требало да се воспитува во нов дух со

достапно слово. Различно од обичајот што се негувал во ранохристијанската и рановизантиската литература, словата на Климент не биле егзегетски, ниту пак догматски, што сепак не значи дека таквите елементи во словата наполно отсуствуваат. Темата во словата на Климент не се избирала, туку се налагала од содржината на празникот. По обичајот што постоел во средниот век, св. Климент ги почитувал строгите книжевни норми. Тој работел по определени модели, но не и по шаблон. Дури и кога работел по ист модел, св. Климент постигнувал варијантни реализацији, како што е случајот со Словото за Цветница, словото за Пасха и Поучението за преображение. Во првоспоменатото дело за Цветница тоа е потсетување на настаните од претходниот ден (воскреснувањето на Лазар). Во словото за Пасха (Воскресение), се објаснува зошто се случило воплотувањето и распнувањето на Христос, а во словото за Преображение станува збор за неверните Евреи и за сомневањата на учениците кои го преобразиле „богочовекот“. По ова, следува само фалење и реторско прославување на празниците, кое во двете слова е наративно и проследено со евангелски места, додека во словото за Пасха по пат на поетско-реторски средства е развиена темата на празникот на кого му е посветено словото. За таа цел, св. Климент се послужил со анафората: „Денеска“.

*„Зашто што е убаво да се радува на неговаја најчудесна милосрдја што ја створи денеска заради нас. Денеска со својата смрт ћој го запре Гаволот и воскресна како од сон, исчистувајќи му на човечкиот род негниене и живој: денеска се урна вратата на йеколот и зашворениште во него сіанана озарени од неискажана светлина за да ќеат ликувајќи со ангелиште: 'Слава му на Бога во виштини, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја'. Денеска со радосност, нашиот прадедо Адам џрваша клештаја ја сопре и ги пружи рацете со Ева, сіанашши поради Господ: денеска и небото и земјата се исполнети со радосност, здружени заедно на радосност на бесштешниште сили, го собираат човечкиот род: денеска айсаштол Павле извикува: Како наша Пасха, за нас беше жртвуваан Христос, денеска црквата озвива од високата пройовед: Пријдејте чеда и њослушајте ме, да ве научам на срдце од Господ!“...*

Последниот дел од трите слова може да се означи како нараво-поучен и го содржи обраќањето: „и така браќа“ или „затоа браќа“.

Трите творби: Словото за Цветница, Словото за Пасха и Словото за Преображение според темата и интерпретацијата можат да имаат елементи на догматични слова, егзегетични, катехични, литургични, наравоучителни. Словата за Цветница, за Пасха и за Преображение сосема оправдано можеме да ги определиме како катехично-наравоучителни, или поединечно, во Словото за Преображение се забележуваат повеќе места од катехично-наравоучителен карактер, во Словото за

Цветница е повеќе присутен катехичниот момент, а Словото за Пасха е исполнето со елементи на празнично ликување, т. с. има елементи од похвалното слово, веројатно заради статусот на Велигден како најголем источноправославен црковен празник. Но, не треба да се занемари фактот дека сите три слова ги содржат основните структурни белези на еден инвариантен жанров модел. Горниве констатации важат и во случајот со општите слова на Климент. Најпопуларни меѓу нив, секако се Заповедите за празниците од Климент, епископ словенски кога сакав за сведен на апостол или маченик или Поука кон лугето. Оваа проповед служела за читање на различни празници, само што на соодветно место требало да се изговори името на светецот што се празнувал „Да знаете, браќа дека денеска е празник на свети“ (се кажува името). Понатаму, во текстот се покануваат верниците за собирање во црквата и на молитва. Третиот дел е наравоучителен и го содржи обраќањето: „*Сејшо ова, вие браќа кои слушаше, да го наишишеме на вашиште срца за да се иоучуваиште вечно од него, и да иразнуваиште иразници во чест на божијаше угодници. Оши ним им дал Бог власи на земјата да ипросишувааш гревови, заштоа шие им итружаат исцеление на оние што досијојно ги иочиштувааш...“*

Во заклучокот е содржан еден доксолологичен дел, во кој се прославува Светата Троица.

Сосема идентично со словото за заповедите за празниците е и Поуката од епископ Климент за Света Недела. Од овој модел на катехично-наравоучително слово отстапува Поуката за спомен на апостол или маченик. Разликите ги согледуваме пред сè во разработката на словата. Уводот во ова слово не ја дава причината зошто се прославува тој ден, туку се задржува на следното: дека Бог го сака нашето спасение по сторениот грев од Адам. Вториот дел од словото е катехично-наравоучителен и се однесува на борбата со Сатаната. Дури во третиот дел се открива блажениот маченик за Христа (му се кажува името), кој го постигнал спасувањето на човештвото, по кој пат треба да одат и слушателите.

Од општите слова остануваат уште две од кои едното се однесува на пречистите тајни на причестувањето, а другото на поучението пред причестувањето. Едното од овие две слова е работено според четириделната варијанта за христологичен празник, а другото по триделната варијанта, како што покажавме во примерите со првите општи поуки за празниците. Од групата на поучителните слова најголемо по обем е Светиклиментовото слово за Светата Троица. И ова слово спаѓа во групата на катехично-наравоучителни слова. Уводот во словото е сосема кус, вероучителниот дел се задржува на докмата за Светата Троица, а третиот, наравоучителен дел ги зема за пример божјите

заповеди, а потоа се отклонува и добива апокалиптичен карактер, односно ја разработува темата за страшниот суд.

Похвалните слова на Климент, за разлика од поучните се одликуваат со повисок стил и со сложен јазик. Тие се другиот ораторски жанр, кој има функција да украсува, да празнува и да тржествува и кој е тесно поврзан со богослужбата. Похвалните слова се предодредени за похвала на светците и за создавање на необична празнична атмосфера. Во нив идеализацијата и патосот достигнуваат врвна точка. Најдобро напишаните похвали на Климент се: Похвалното слово за Кирил, Похвалното слово на Лазар, Похвално слово за Михаил и Гаврил, Похвално слово за Димитар.

За сите похвали Климент си изработил општа композициска шема, по образец на византиските писатели од VIII-IX век. Без груби подражавања, неговите слова покажуваат композициска и стилска близост со похвалните слова на редица писатели од блиското минато, како: Теодор Студит, Андреј Критски, Јоан Дамаскин, патријархот Герман. Усвојувајќи го творечки создането од нив, Климент создал оригинални творби во духот на времето во кое живеел.

Во Похвалата на архистратизите Михаил и Гаврил, св. Климент им се обраќа на слушателите со зборовите: „*Празникољубци, настани и пресветлосто тружество на бесштешесниште сили што го надминува сиот ум и разум и што го огрева свејштот со пресветли зраци. Тоа не е штешесна природа, туку природа несешивна и што сјае со зрациште на разумот од самошто божество. И околу божијот престол сијајаш тreichешно и со крилјаша тreichешно ги скривааш своите лица и со несипрен глас трисвешти песни му исираќаш на Бога, велејќи: свеј, свеј, свеј, Господ Саваот, се исполни сеја земја со неговајша слава!*“ (прв дел).

По основното кажување за празникот на бестелесните Михаил и Гаврил (втор дел), св. Климент преминува во величење, внесување, во реторско и поетско обопштување на светите архистратизи и се служи со едно реторско-ритмичко средство, со анафората „Радувай се“. Оваа анафора е многу добро позната во византиската поезија, во прочуениот Акатист на Богородица. По кажувањето на делот, за архистратизите Михаил и Гаврил, св. Климент преминува во поетско-реторско воопштување на празникот. Еве како изгледа тоа во словото:

„*Радувай се, архисијрашијже Михаиле, то сиарешинашто ши си прв војвода на бесштешесниште сили.*

*Радувай се, архисијрашијже Гавриле, прв благовесник на сиите радости.*

*Радувай се, архисијрашијже Михаиле, прв скриштоносец на единосушнајша и неразделна Троица.*

*Радувај се, архиистратиже Гавриле, висиштински служишеле на јриж вечнашта светлина...“.*

Во оваа кратка одломка Климент гради многу развиени слики, поставени на многу цврста основа, на реторското, ритмичкото и метафоричкото изразување. (трет дел)

Во Похвалното слово на четиридневниот Лазар, првиот дел гласи:

*„Еве, џретходникот на светлошто џржесишво на Христовошто воскресение го ѹокажува својот лик. Еве го светлосниот симен на Христша што ги ѹикажува чудесаша. Еве, чештиридневното воскресение Лазарово донесува ѹлод, џридневното воскресение на Христша...“.*

Во вториот дел се кажува дека на гробот на Лазар се собрал еврејски народ, за да ја види силата божја и власта на живите и мртвите, за да можат да поверуваат во Христовото воскресение.

Во третиот став, по кажувањето, се наоѓа врвот на обраќањето. Како и во претходното слово, св. Климент е реторски понесен, но на ова место тој употребил пократки реторско-ритмички средства. Повторно се служи со анафора. Спрема чувствата и спрема сфаќањата на самиот Лазар, овде најмногу му одговараат пократки ритамско-реторски низи:

*„Лазар беше дом на пресветиот дух.*

*Лазар, чудесна билка од божјаша градина.*

*Лазар, медоносна кайка од божјаша џремудросија.*

*Лазар, исисточник на духовна благодај.*

*Лазар, неувенлив цвет од рајскашта градина...“.*

Ако восхвалените херои се двајца, тогаш по анафората: „Радувај се“ се редат другите имиња. Така е во Словото за Михаил и Гаврил. На пр.: „Радувај се архиистратиже Михаиле, Радувај се, архиистратиже Гавриле...“.

Понекогаш името на светецот се заменува со некаков симболичен предмет или појава.

Пр.: „Радувај се, нови кивоте...“ (Слово за Успение Богородично).

Покрај словата, св. Климент се смета за автор на: Службата на Кирил и Службата на Кирил и Методиј, во кои Климент ги опејува прославените апостоли. При крајот на животот Климент го превел Цветниот триод (литургиски зборник), кој содржи песнопенија за деновите од подвигниот круг на црковната година, т. с. за периодот од Неделата на митарот и фарисејот до Неделата на сите светии.

Св. Климент Охридски во својата богата книжевна дејност се занимавал не само со преведување на дела од византиската литургиска книжнина на словенски јазик, туку и со создавање на оригинални литературни дела од жанрот на црковната поезија. Св. Климент, се смета за автор на три оригинални химнографски дела, кои во акrostихот го содржат неговото име. Тие дела се: Општа служба за светители,

Канон посветен на празникот „Полагање ризата и појасот на пресвета Богородица“ и Претпразнични трипеснечи за раѓањето Христово.

Покрај трите засведочени химнографски дела на св. Климент, за св. Климентови дела се сметаат и: Службата на св. Кирил Солунски, Општата служба на св. Кирил и Методиј, Службата на св. Климент Римски, Службата на св. Размо Лихнидски и Претпразничните трипеснечи за Богоявление.

Покрај св. Климент, меѓу најблиските ученици и следбеници на св. Кирил и св. Методиј спаѓа св. Наум Охридски. По прогонството од Моравија тој во 886 година стигнал во Бугарија заедно со св. Климент и св. Ангелариј. Како презвитер работел во Плиска. Кога св. Климент станал епископ (893) св. Наум го зазел неговото место во Кутмичевица. Како учител работел 7 години. По овој период се повлекол во неговиот манастир, посветен на арх. Михаил и Гаврил, кој се наоѓал на јужната страна од Белото Езеро. За св. Наум денес се познати три житија: две словенски и едно грчко.

Негово најпознато дело е Канонот за апостол Андреј, познат според препис од XIII век во Службен миенеј за септември, октомври и ноември, бр. 88 од збирката на Зографскиот манастир.

Долго по смртта на светите Климент и Наум Охридската книжевна школа била расадник на значајни ракописи за славистиката и за историјата на уметноста. Оваа книжевна школа, која на македонски терен дејствуvala во IX век била верен приврзаник на глаголицата. За нејзината дејност можат да се поврзат некои од најзначајните словенски ракописи, создавани до XII век, кога глаголицата била заменета со кирилицата.

Меѓу првите оригинални поетски творби спаѓа: Азбучната молитва, напишана од Презвитер Константин во крајот на IX век (околу 894 г.). Творбата претставува поетски предговор кон зборникот со проповеди, попознат како Поучително евангелие кое содржи: пролог, беседи, сказание за црковно уредување и хронолошка таблица или историкии.

Молитвата содржи 40 стиха. Секој стих се состои од 12 слогови со цезура по петтиот или по седмиот слог. Азбучната молитва го добила своето име по тоа што секој стих започнува со следната буква од глаголицата. Молитвата припаѓа на декламаторската поезија и има религиозен карактер и ги содржи карактеристиките на еден од најважните средновековни жанрови: молитвата. Презвитер Константин ги положил темелите на химничната / црковната и декламаторската поезија во средновековната литература. Тој создал оригинален циклус на стихири во празничниот миенеј и циклус канони во триодот, Служба на св. Методиј, Канон за архистратигот Михаил и др.

Развојот на писмената традиција во Македонија се следи и преку делото „За буквите“ во кое се посочува годината на создавањето на глаголицата. Се работи за кратка оригинална творба, напишана на едноставен и конкретен начин. Делото припаѓа кон типот на полемичкото слово (насочено кон отфрлање на тезата за недостојноста на словенската азбука) и апологиите (насочени кон заштита на словенското писмо).

Творбата е изградена од: 1. воспитен дел; 2. полемичен дел; 3. заклучок.

Во првиот дел се дава историско разјаснување на појавата на првата словенска азбука. Првиот дел има големо историско значење за развојот на писмената традиција во Македонија, кога прво се пишувало со црти и рески, а по покрстувањето словенски се пишувало со римски и грчки букви без устроение и потоа човекољубецот Бог, кој не го остава човечкиот род без разум, му го испрати свети Константин.

Појавата на св. Кирил, а со тоа и на првата словенска азбука е претставена како Божје чудо, како израз на Божјо милосрдие.

Полемичкиот дел во делото е изграден според класичната реторичка шема: теза, антитеза, синтеза. Тезата е формулирана како прашање. Во антитетата во одговорот е содржана фактичката аргументација, а во третиот дел-заклучокот.

Во средновековната книжевност важно место заземаат полемичките текстови против богомилите. „Беседата против новопојавената богомилска ерес“ од Презвитер Козма била напишана во X век. Во средниот век особено биле раширени апокрифите, неканонски текстови од разни жанрови, главно на библиски теми. Апокрифите често пати биле третирани за варијанта на канонската библиска литература. Во многу од овие текстови нема еретички елементи, особено не дуалистички и богомилски. Од старозаветните апокрифи најголема популарност доживеале апокрифите: Книга Аврамова, Видението на апостолот Исаја, Аврамовото и Варуховото откровение. Меѓу новозаветните апокрифи особено бил познат апокрифот за Видението на ап. Павле и Одењето на Богородица по маките.

Средновековната книжевност ја карактеризира значајна и занимлива книжевност со пустинско-манастирско потекло. Таа литература се доведува во врска со култовите на св. Јоаким Осоговски (Саандапорски), Прохор Пчињски и Гаврил Лесновски (XI век). Нивните житија се темелат на усни и писмени преданија.

Пространото житие на св. Гаврил Лесновски е познато според препис од 1868 година. При составувањето на житието се искористени сведоштвата на Проложното житие од 1330 година, разни историски извори, топоними, епиграфи, апокрифи и др. Автографот на житието на св. Гаврил Лесновски настанал меѓу XI и XII век во врска со новонас-

танатиот култ кон светецот. Житието се потпишло на популарното манастирско предание за св. Гаврил како храмоградител, потпомогнато од монаштвото на Лесновскиот манастир. Конечната верзија на текстот настанала пред 1393 година, веројатно во самиот Лесновски манастир во кој се одржувала богата скрипторска дејност. Во текот на XV-XIX век текстот претрпел извесни промени во насока на негова стилско-јазична демократија.

Житието на св. Прохор Пчињски е познато според најран препис од XVIII-XIX век, како дело на Мартириј Хиландарски. Во текстот се одразени настани, поврзани со византиската историја. Во житието во голема мера е искористено преданието на пустиножителот св. Прохор Пчињски и византискиот император Диоген. Од една страна, житие-писецот користел канонски извори, на пр. житие на некој анахорет и летописно-легендарни извори, во врска со популарните месни преданија за светецот и неговиот манастир. Генезата на житието се бара уште во XI-XII век. Преработката на житието била направена најдоцна до XVIII век, како рефлексивен одраз на културата на ропството.

Во врска со пространото житие на св. Јоаким Осоговски може да се забележи дека за него постојат две основни групи текстови. Едната група ја сочинуваат текстови поврзани со месните преданија за св. Јоаким Осоговски и со неговото најстаро житие од XIII-XIV век. Во постарите преписи (Германскиот, Белградскиот) промените во текстот на житието се полатентни, додека преписите (Скопски, Леков, Геров) биле поподвижни и во врска со месните манастирски преданија за св. Јоаким Осоговски. Од оваа група т. н. пустиножители отстапува св. Иларион Мегленски (XI-XII век), кој бил епископ и во таа функција се истакнал како противник на ересите. Постојат две житија кои му се посветени на мегленскиот епископ Иларион: кратко / пролошко и опширно. Краткото житие на Иларион Мегленски е напишано во XIII век од анонимен автор, иако некои автори сметаат дека тоа житие го напишал игуменот Петар по повод пренесувањето на моштите на епископот Иларион од Меглен во бугарската престолнина Трново. За судбината на македонското христијанско население на Балканот и за неговата духовна определба во периодот на турското ропство нема поочигледен пример од житието на св. Ѓорѓи Кратовски, како и од житијата на мч. Нектариј Битолски, св. Анастасиј Струмички и св. Злата Мегленска.

Житието и службата на св. Ѓорѓи Кратовски ги напишал попот Пејо, кој бил очевидец на неговата маченичка смрт. За овој христијански светец постои и руско житие, напишано од Илија П'сковски и служба, напишана од монахот Василиј. Популарниот христијански светец потекнувал од македонскиот град Кратово, а изгорел жив бранејќи ја христијанската вера. Слична судбина доживеала и девојката Злата, која заради тоа што направила маченички подвиг, одбивајќи да се потурчи се

наредила во Божите избранички. Нејзино житие напишал духовникот, отец Тимотеј. Покрај црковната книжевност, во средновековната книжевност се познати текстови од разни жанрови, главно со световен карактер. Тоа се т. н. романи, односно средновековни раскази, преведени од латински, од италијански или од грчки јазик уште во XIII и XIV век, а особено во XV век. Средновековните обработки на доцноантичките дела како што се Романот за Александар Македонски и Романот за Троја или витешкиот роман за Тристан и Изолда (Триштан и Ижота) сведочат за културните врски на средновековните земји преку Приморјето, со Италија и Западна Европа. Романот за Александар Македонски бил познат од XIV век. Биографии за овој голем македонски владател напишале старите грчки и римски историчари: Плутарх, Курциј Руф и др. Александар Македонски во романот е претставен како идеализиран и типизиран лик на средновековен владател и освојувач, кој бил роден од синот на богот Амон. Романот за Троја ја опишува опсадата на Троја, а особено љубовта меѓу тројанскиот крал Парис и убавата Елена, жена на кралот Менелај. Романот Тристан и Изолда спаѓа меѓу најдобрите витешко-љубовни романи во средноевропската средновековна книжевност. Староеврејско потекло водат расказите за: Премудриот Акир, за Царот Асо, за Премудриот Соломон и неговата жена и Дванаесет сонови на царот Шакиш, Книгата за Езоп (Езоповиот живот). Расказот Маката на блажениот Гроздиј се смета за византиска сатира. Од сочуваните текстови на расказите се гледа колку биле разновидни по содржина. Постојат раскази кои биле во тесна врска со Светото писмо бидејќи се занимаваат со некоја библиска личност или прошируваат и развиваат некој мотив од Библијата. Таков пример е расказот за мудриот Соломон, расказот за царот Асо или циклусот на раскази, поврзани со чудата на св. Богородица.

Постојат раскази што не се поврзани со Светото писмо, но кои се целосно проникнати со побожни и христијански одлики. Таков е случајот со расказот за Еладие, кој му ја продал душата на Гаволот, за да ја вкуси сласта на световниот живот. Со религиозни емоции е преплавен и расказот за Езоп, во кој се забележуваат траги од античките сфаќања на моралот. Глувонемиот роб Езоп проговорил и подоцна станал голем мудрец чии изреки и досетки решавале многу прашања од моралот и животот. Од сите досегашни раскази најмногу отстапува расказот за Теофана крчмарката. Иако е целиот напишан во библиски стил, расказот го содржи интензитетот на еден модерен психолошки расказ. Сите три личности-протагонисти, стариот цар-аскет, неговата млада жена, дворјанинот кого го заведува Теофана дадени се со многу сликовитост и психология. Психолошка анализа на личностите, реалистичните детали, чувствувањето на природата, тук-там и елементите на хумор кои се присутни во расказите, сè повеќе ги приближуваат овие текстови до современиот човек и до современата литература.

### *Лишерашура*

1. **Климент Охридски:** *Похвали и юбуки*, Предговор, избор, превод и коментар: Радмила Угринова-Скаловска, Скопје 1996.
2. *Панонски леѓенди*, превод: Јован Таковски, предговор: Добрила Миловска, Скопје 2001.
3. Протоѓакон **Ратомир Грозданоски:** *Библијата во дела на светии Климент Охридски*, Скопје 2001.



*Михајло Георгиевски*

## МАКЕДОНСКОТО РАКОПИСНО КНИЖЕВНО НАСЛЕДСТВО

Во текот на вековите во Македонија е создадено огромно ракописно книжевно културно-историско наследство. Тоа книжевно наследство, создавано макотрпно по македонските цркви и манастири, за жал, не останало до наши дни во својата количина и место на настапување, туку немилосрдно е уништувано во разните воени виори и антагонизмот на несловенскиот елемент во Македонија, а она што останало неуништено, во текот на XIX и во првата половина на XX век е разграбано од разни собирачи, патешественици и ненародни режими и е однесено надвор од Македонија, така што сосема мал број книжевни споменици од Македонија денес се чуваат во неа (околу 450 од XIII до XIX век). Поголемиот број книжевни споменици изнесени од Македонија денес се наоѓаат во Бугарија, Русија, Полска, Србија, Хрватска и други.

Почетоците на создавањето на книжевното културно-историско наследство во Македонија се вткаени во епохалното дело на св. Кирил и Методиј. Тие на словенскиот род му ја дадоа првата писменост и првите словенски книги преведени од грчки. Најизразит продолжувач на делото на св. Кирил и Методиј во Македонија е секако нивниот истакнат ученик св. Климент Охридски. Тој зад себе оставил околу 16 слова и поученија за кои со сигурност може да се тврди дека се негови и околу 60 други творби за кои се претпоставува дека се негови. Видно место заземаат и книжевните дела создадени од Константин Брегалнички и од Црноризец Храбар. Од првите словенски и македонски писатели не се сочувани до денес творби во оригинална форма, туку познати се само подоцнежни преписи.

Најстарите познати книжевни споменици по потекло од Македонија зачувани во оригинална форма датираат од крајот на X и XI век. Според писмото, тие се делат на глаголски и кирилски. Од глаголските книжевни споменици познати се следните: Зографското евангелие од крајот на X или од почетокот на XI век, Асемановото евангелие, Синајскиот псалтир, Синајскиот требник, Македонските глаголски листови и

Мариинското евангелие, сите од XI век. Најстари кирилски книжевни споменици од Македонија се следните: Македонски лист и Фрагмент од посен триод од XI век.

Во X и XI век со создавањето на словенските манастири Св. Наум Охридски, Св. Јован Рилски, Св. Прохор Пчињски, Св. Гаврил Лесновски и Св. Јоаким Осоговски се поставени основите на хагиографската литература во Македонија. Во оригинална форма од тој период не се зачувани хагиографски дела, тие се познати од подоцнежни преписи.

Мал број книжевни споменици од XII до XIII век се зачувани, а особено од XII век. Тоа се должи на политичките прилики во Македонија во тој период и подоцна. Меѓу поважните книжевни споменици од XII или од почетокот на XIII век се следните: Битолскиот триод, Добромировото евангелие, Охридскиот апостол, Слепчанскиот апостол, Шафариковиот триод, Григоровичевиот пармејник, Погодинскиот псалтир, Струмичкиот октоих, Македонското изборно евангелие на Поп Јован и др.

Од XII век наваму почнуваат поизразито да се оцртуваат јазичните карактеристики од подрачјето каде што се пишуваат книжевните споменици и да се формираат рецензии т.е. редакции коишто претставуваат варијанти на старословенскиот јазик. Така доаѓа до диференцирање на македонска, бугарска, срpsка, хрватска, руска, чешка-моравска, панонско-словенска, молдавска и други редакции.

Во XIII век во Македонија доаѓа до процвт на книжевноста. Тоа се должи на поволните општествени прилики, а во прв ред на заслабувањето на централната византиска власт што придонесло да дојде до раѓање на народната и државна самосвест и будење на свеста за духовна слобода и самобитност по двестегодишното економско и духовно угнетување на македонскиот народ. Книжевните дела создадени во XIII век во Македонија во поголема мера ги изразуваат карактеристичните македонски јазични црти. Тие се одликуваат со богата орнаментика како и со надворешниот изглед, повезот и оковите. Според правописните карактеристики кај македонските книжевни споменици од XIII век доаѓа до издиференцираност на три правописни школи и тоа: охридска, кратовска и мешана. Од XIII век позначајни македонски книжевни споменици се следните: Македонскиот посен и цветен триод, Дobreјшевото четириевангелие, Болоњскиот псалтир, Вранешничкиот апостол, Октоих изборни-битолски, Шафариков македонски апостол-струмички, Скопски празничен минеј, Посниот триод на поп Петар, Дечанскиот македонски псалтир, Хлудовиот македонски паримејник, Стаматовото четириевангелие, Хлудовиот псалтир, Бојанското евангелие, Радомировиот псалтир, Драгановиот минеј, Карпинското евангелие и апостол, Македонскиот октоих, Орбелскиот триод и др.

При крајот на XIII век во Македонија се создаваат и книжевни споменици со срpsка редакција. Тоа се должи на навлегувањето на

срpsката држава во Македонија. Позначајни книжевни споменици настанати во Македонија со срpsка редакција се следните: Изборното евангелие-лесновско, Тетраевангелие-Богданово и др. Срpsкото монаштво, преземајќи ја управата над многу македонски манастири, ги претвора во центри на срpsката преведувачка и препишувачка книжевна активност. Јазикот речиси во сите ракописи од XIV век што се пишувани во поглавните македонски манастири: Лесново, Трескавец, Слепче, Бигорски и др. се со срpsка редакција. Интензитетот на овој процес на срpsко-македонската симбиоза и покрај релативно краткото траење на овој период, оставил длабоки траги во сите гранки на културниот живот во Македонија сè до појавата на македонската преродба во XIX век, кога во пишаниот збор доаѓа до израз македонскиот народен јазик. Покрај книжевните споменици од XIV век настанати во Македонија со срpsка редакција, познати се и неколку книжевни споменици со македонска редакција, меѓу кои поважни се следните: Кратовското четвороевангелие, Лествицата на Јован Сколастик, Прологот со поговор од Станислав од Лесновскиот манастир и Лесновскиот паренезис напишан исто така од книжевникот Станислав, Четворовангелие Сурепово, Македонското евангелие на Норов, Велешкиот зборник и др.

Од XIV век потекнува и еден од најстарите македонски историско-литературни раскази за поробувањето на Македонија од Турците во 1371 година, од Исаја Серски. Од истиот период е познат уште еден оригинален писател кој е автор на првиот македонски патепис а тоа е Арсениј Солунски. Во патописот се описаны светите места во Палестина. Патописот од Арсениј Солунски, како и расказот на Исаја Серски не се зачувани во оригинална форма од тој период. Тие се познати денес од преписи од XV до XVIII век.

Во времето на турското навлегување во Македонија во општата војничка најзда биле уништени многу цркви и манастири, а со тоа и богатите книжни фондови. Во текот на турското владеење, иако во отежнати услови, во македонските цркви и манастири се пишувале и се препишувајале книги и живееле македонскиот дух и култура. Во текот на XV век со својата книжевна работа се истакнаа две книжевни имиња: Владислав Граматик и Димитар Кратовски. Владислав Граматик има составено четири огромни зборника калиграфски напишани со богата орнаментика. Тој е автор и на оригиналната творба т.е. повеста за пренесувањето на моштите на св. Јован Рилски од Трново во Рила. Димитар Кратовски е автор на поговорот кон еден номоканон, кој обилува со податоци за животот на македонскиот народ во средината на XV век.

Од XV век познати се повеќе книжевни дела настанати во Македонија со македонска и срpsка редакција, меѓу кои поважни се следните: Бдински апостол-Драјков од 1428 година, Номоканон од втората половина на XV век од Битола, Прилепски аскетско-поучителен зборник, Кру-

шевски осмогласник, Четвороевангелие скопско, Посен триод-карпински, Пентикостар со записи од Кирил Пејчиновиќ, Слепчанско четвороевангелие, Рилевски осмогласник и др.

Во средината на XVI век во Македонија се преведуваат религиозно поучителните слова на грчкиот писател Дамаскин Студит од епископот Григорија Пелагониски. Поради разбираливата содржина и јазик оваа литература, наречена по авторот дамаскинарска била многу популарна меѓу народот. Меѓу поважните дамаскини во Македонија е Кренинскиот т.е. Кичевски дамаскин. Освен дамаскинарската литература, во XVI век се создадени и други канонски книжевни дела со македонска, срpsка, бугарска и мешана редакција. Меѓу поважните книжевни споменици од XVI век се следните: Четвороевангелие од околу 1550 година од Лесновскиот манастир, Слепчанскиот поменик, Патерик од Бигорскиот манастир, Библија Лесновска, Тиквешкиот зборник и друго. Од XVI век се познати неколку книжевни имиња како што се: поп Јован од Кратово, Висарион Дебарски, поп Лазар и поп Петар од Кратово. Најзабележителна личност во македонската книжевност и илуминација од XVI век е секако поп Јован од Кратово. Тој е основоположник на кратовската книжевно-илуминаторска школа од XVI век, која изврши силно влијание во книжевната илуминаторска дејност на Балканот. Досега се познати девет негови ракописи со богата орнаментика и минијатури напишани од 1526 до 1583 година. Поп Јован во неговиот скрипториум во Кратово имал и ученици кои ги упатувал во книжевната и во илуминаторската дејност. Досега се познати двајца ученици на поп Јован: поп Лазар и поп Петар. Од поп Лазар познати се два ракописа, а од поп Петар еден. Висарион Дебарски својата книжевна дејност ја развиил во манастирот Слепче. Досега од него се познати 11 прекрасни ракописи различни по содржина.

Бо XVII и во XVIII век во Македонија се пишуваат книги во кои до поголем израз доаѓаат јазичните црти од македонските народни говори. Меѓу позначајните дела од XVII-XVIII век во кој е застапен македонскиот народен јазик се: Апокрифниот зборник на Аци Баба даскал од крајот на XVII век, зборникот од Битола, Трескавичкиот кодик од XVII и XVIII век, Македонскиот зборник од XVIII век и др.

Периодот од средината на XIX век па сè до Втората светска војна е судбоносен за зачуваното македонско ракописно наследство, зашто тоа е период кога славистиката го доживува својот процвет и кога расте интересот на научните институции и на индивидуални истражувачи-библиофили за стари ракописи. Во тој период во Македонија поради политички и други причини не постоеле научни установи што се грижеле за своето културно-историско наследство, така што се појавуваат најразлични странски и домашни истражувачи и собирачи на словенски и други старини и ги изнесуваат надвор од Македонија. Ке наведеме само неколку

позабележителни истражувачи и сабирачи на словенски ракописи во Македонија.

Прв што почнал плански да истражува и да собира словенски ракописи од Македонија е хрватскиот културен работник Антон Михановиќ (1796-1861). Тој како австриски конзул во Солун имал можност да патува низ Македонија и да истражува и да собира словенски ракописи. Така, тој успеал да пронајде и да создаде доста голема и вредна ракописна колекција од околу 38 ракописи што денес се наоѓаат во Архивот на ХАЗУ во Загреб. Ракописите во Михановиќевата збирка потекнуваат од Лесновскиот, Прохорчинскиот и Марковиот манастир, а има доста и од Светогорските манастири. Меѓу поважните македонски ракописи од оваа збирка ќе ги споменеме: Македонското евангелие на поп Јован од крајот на XII или од почетокот на XIII век, Радомировото евангелие од XIII век, Вранешничкиот апостол од XIII век и др.

Друг истражувач и сабирач на македонското книжевно наследство е рускиот научен работник Виктор Григорович (1815-1886). Тој во 1844/45 година поминал низ Македонија и извршил истражување на повеќе места, успевајќи да пронајде и да земе многу значајни книжевни споменици како што се: Мариинското евангелие и Хилендарските ливчиња од XI век, Бојанското евангелие и Григоровичевиот паримејник од XIII век и др. Книжевните споменици пронајдени и земени од В. Григорович денес се чуваат на неколку места. Најголемиот дел од нив се чуваат во државната библиотека во Москва, потоа во народната библиотека М. Горки во Одеса, по неколку ракописи има во Казанскиот универзитет и во Казанска духовна академија.

Книжевно ракописно наследство пронашол и зел од Македонија и рускиот славист А. Гилфердинг (1831-1872) кој како руски конзул во Сараево имал можност да пропатува по балканските земји, меѓу кои и во Македонија и тука успеал да пронајде и да собере многу вредни книжевни споменици, како што се: Карпинското евангелие и Апостол од XIII век и др. Ракописите пронајдени и собрани од А. Гилфердинг денес се чуваат во Санктпетербуршката народна библиотека Салтиков Шчедрин (околу 55 ракописи).

Во средината на XIX век, поточно од 1850 до 1875 година во Македонија живее и работи еден од најстрасните истражувачи и сабирачи на македонското книжевно наследство и фолклор Стефан Верковиќ, кој во Серез отворил и антикварница. Тој собирал и продавал македонски стари ракописи на разни научни установи и приватни лица во Русија, Бугарија, Хрватска и Србија. Поголемиот дел од ракописната колекција на С. Верковиќ денес се чува во санктпетербуршката народна библиотека Салтиков Шчедрин (околу 71 ракопис) и во Архивот на ХАЗУ во Загреб (околу 20 ракописа).

И рускиот славист Полихрониј А. Сирку вршел истражувања во Македонија и успеал да собере доста словенски ракописи. Ракописната збирка од околу 84 ракописи по неговата смрт во 1905 година ја откупила Руската академија на науките во Санкт Петербург, каде што и сега се чува.

Во 1863 година во Македонија престојувал Полјакот Рудолф Гутовски, доктор по медицински науки и тој зел од Трескавечкиот манастир кај Прилеп 6 ракописи и ги доставил на Јагелонската библиотека во Краков каде што и сега се чуваат. Освен странските истражувачи и собирачи на македонското книжевно наследство што го изнесувале од Македонија, има и домашни истражувачи и собирачи што изнеле надвор од Македонија значајно книжевно наследство. Меѓу најзабележителните од нив е учителот и писател Јордан Хаџи Константинов-Цинот, кој собирал словенски ракописи од својата татковина и ги доставувал на бугарската егзархија во Цариград и во Софија, а нешто подоцна и на Српското ученото друштво во Белград. Својата колекција од највредни ракописи (36 на број) при крајот на својот живот ја продал за 2316 динари на народната библиотека во Белград.

Друг домашен истражувач и собирач на словенски ракописи од Македонија е Димитар Миладинов, учител и собирач на народни творби, кој пронајдените ракописи ги доставувал на цариградската црква Св. Стефан и на друштвото Српске словесности во Белград.

Освен Цинот и Д. Миладинов кои собирале и изнесувале од Македонија вредни ракописи, и многу други лица се занимавале со собирање и изнесување на книжевни споменици од Македонија, како што се на пример: трговецот Јанош Алексиевиќ од Велес, кој во 1867 година му понудил на Министерството за просвета во Белград 26 пергаментни ракописи; проф. Лазар Дума од Битола во 1899 година собрал доста ракописи за српското ученото друштво од манастирите Трескавец, Слепче и Зрзе, а пак лазарополецот Васил Икономов собрал доста вредни ракописи од Македонија и ги доставил на народната библиотека во Софија. Нешто подоцна, во 30-тите години на XIX век Јосиф Цвиовиќ, битолски епископ, подоцна скопски митрополит, собрал вредна колекција од околу 20 словенски ракописи од Битолско и ги однел во Универзитетската библиотека во Белград, каде што и сега се чуваат. Во истата библиотека е однесена и ракописната збирка од Лесновскиот манастир од околу 30 ракописи. Богата збирка од словенски ракописи собрани во Македонија поседувал и Радослав Груиќ, денес таа се наоѓа во Музејот на српската православна црква при Српската патријаршија во Белград.

По Втората светска војна, македонскиот народ ја извојувал својата национална слобода и го остварил својот вековен сон сам да располага со своето национално културно-историско благо. Така, веднаш по војната се формирани комисии и експедиции за собирање и заштитување на случајно останатото книжевно културно историско наследство во Маке-

---

денија. Во тие истражувачки акции во почетокот учествувал Филозофскиот факултет во Скопје со универзитетски професори и студенти предводени од проф. Харалампие Поленаковиќ, проф. Љубен Лапе, проф. Блаже Конески, проф. Божидар Видоески и други.

Со посериозни научно-истражувачки акции за пронаоѓање, собирање, заштитување и проучување на македонското книжевно наследство се отпочна во 1967 година со доаѓањето на проф. Владимир Мошин во Македонија, поточно во Архивот на Македонија. Тој прво во Архивот на Македонија а веднаш потоа и во Народната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје формира архиографски одделенија и отпочна со истражувачки акции на територијата на Р. Македонија.

Така, покрај сите грабежи и уништувања на македонското ракописно книжевно наследство, сепак еден мал дел, од околу 450 ракописи денес се чуваат во неколку збирки во Македонија и тоа: во Народната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје (256); во Архивот на Македонија (47); Филолошки факултет (32); Македонска архиепископија (22); Народен музеј во Охрид (17) и во други помали збирки во институции и кај приватни лица (87).

Сите ракописи во Македонија се описаны и издадени и тоа: од Владимир Мошин во книгата Словенски ракописи во Македонија кн. 1 и 2. Скопје 1971 год. и Михајло Георгиевски, Словенски ракописи во Македонија кн. 3 и 4. Скопје 1988 год, кн. 5 и 6. Скопје 1993 год. и кн. 7 и 8. Скопје 2000 година.

*Лишерашура*

1. Георгиевски, М.: *Македонското книжевно наследство од X до XVIII век*, Скопје, 1979.
2. Георгиевски, М.: *Словенски ракојиси во Македонија*, кн. III описи и кн. IV факсимили, НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје, 1988.
3. Георгиевски, М.: *Словенски ракојиси во Македонија*, кн. V описи и кн. VI факсимили, „ИСК“ – Прилеп и НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје, 1993.
4. Георгиевски, М.: *Словенски ракојиси во Македонија*, кн. VII и кн. VIII Скопје, 2000.
5. Мошин, В.: *Словенски ракојиси во Македонија*, кн. I описи и кн. II факсимили, Архив на Македонија, Скопје, 1971.

**КУЛТУРА**



*Никос Чаусидис*

## ТАПАН – ДИЈАХРОНИСКИ ПРЕГЛЕД НА МИТСКО-СИМБОЛИЧКОТО И ОБРЕДНОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ТАПАНОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Во современата македонска култура, тапанот не е само традиционален музички инструмент, туку и еден од оние симболи што го определуваат идентитетот на Македонија и на нејзиниот народ. Досега во науката се евидентирани и проучени бројни факти кои се однесуваат на прагматичните (етноорганолошки) и уметничките аспекти на тапанот, при што се направени и обиди за одредено историско и културно толкување на неговото присуство во македонската традиција. Оваа статија има задача да допре до уште некои, досега недоволно истражени аспекти на овој инструмент. Тука го имаме предвид неговиот митско-символички и обреден карактер, и тоа не само во регионот на Македонија, туку и во пошироки рамки.

На самиот почеток накратко да ги сумираме основните факти што морфолошки и културолошки го определуваат тапанот (Т.II:1; Т.IV:2). Станува збор за претставник на категоријата мембрanoфони музички инструменти, чиј корпус („луб“) се изработува од оревова или од костенова штица (дебела околу 10 и широка 300-400 mm.), која преку процес на варење во вода се свива во круг, така што формира празен валjak со дијаметар меѓу 500 и 550 mm. („голем тапан“) или 300-350 mm. („тапанче“). Иако поретко, забележени се и тапани со дијаметар до 1000 mm. и длабина од 600 mm. На двата отвори од корпусот се поставуваат кожи, штавени на посебен начин, при што горната е подебела (најчесто говедска, магарешка), додека долната е потенка (козја, јагнешка). Тие се распнати на дрвени обрачи, додека затегањето се изведува со конопно јаже кое движејќи се во цик-цак околу целиот корпус се спровира наизменично под обата обрачи. За време на свирењето, тапанот е обесен за ремен на левото рамо на тапанџијата, при што во него се удира со две удиралки. Од десната страна, која е косо свртена нагоре, се удира со потешка удиралка („чекан“, „чукан“, „кукуда“, „тумпало“) која произведува нагласени, тешки тонови (теза). Изработена е од оревово дрво (должина 440 mm.), малку свиена и

задебелена на врвот. По левата мембра на тапанот, свртена косо надолу се удира со потенка удиралка („прачка“, „стапче“) изработена од дреново или од врбово дрво (должина речиси иста како претходната), со која се произведуваат високи, ненагласени тонови (арза). Тапанот најчесто се користи единечно или во пар, во придружба на две зурли, но поретко и како солистички инструмент (придружник на ората).<sup>1</sup>

Околу средината на 20 век, тапанот бил распространет на подрачјето на централниот Балкан (делови на Македонија, источна Албанија, Косово и Јужна Србија), при што епицентарот на овој ареал се простираше долж западниот раб на Македонија. Во наведените региони, овој инструмент се именувал со неколку називи: *тапан*, *тобан*, *тубан*, *тубан*, *гоч*, *каса*. Забележен е и во некои делови на Бугарија и Грција. Во досегашната литература се правени обиди за откривање на генезата, т.е. потеклото на овој балкански инструмент, токму врз основа на анализите на овие називи. Изнесени се хипотези за персиско (гоч), арапско (каса), античко – грчко (тапан) и француско, т.е. италијанско (каса) потекло на имињата, при што како трансмитери на овие влијанија се предлагаат главно Турците, Арапите, Ромите и Еѓуптите. Во досегашната литература преовладува ставот дека се работи за инструмент со источно потекло, кој на Балканот бил донесен со експанзијата на османската империја.<sup>2</sup> Но, ликовните претстави на овој инструмент, на некои примери од средновековниот црковен живопис во Македонија, јасно укажуваат на неговото овдешно присуство и на самиот почеток од 14 век, односно речиси стотина години пред освојувањето на Османлиите: – композиција „Исмевање Христово“, црква Св. Георгиј во Старо Нагоричино, Кумановско, од 1316-18 г. (Т.I:5); – илустрација на псалм 149, црква на Лесновскиот манастир, Пробиштипско, од 1349 г. (Т.I:6). Поддржувачите на источната генеза на тапанот, ги релативизираат овие факти (донекаде можеби и со право), преку ставот за интензивното присуство на источните (турски, арапски, воопшто ориентални) културни влијанија на Балканот уште пред политичката доминација на Османлиите на овие простори.<sup>3</sup>

Оваа колекција од историски примери ја дополнуваме со уште неколку средновековни ликовни претстави на тапанот кои потекнуваат од поширокиот балкански простор. Во првите два случаи станува збор за графити од подрачјето на Мадара (Бугарија), кои се врежани во камен, а

<sup>1</sup> В. Кличкова, Народни..., 226; А. Линин, Народните..., 29 – 32; А. Линин, Музичките..., 285, 286, 288; *Muzička encikl...*, Т. III, 547, 548; Ј. Арбатски, Свирењето..., 6, 8. За некои специфичности околу формата и изработката на нестинарскиот тапан во Бугарија и Грција (Т.IV:2): В. Фол, Р. Нейкова, Оѓн..., 168 – 170.

<sup>2</sup> За овие хипотези: Ј. Арбатски, Свирењето..., 5 – 22; Ј. Арбатски, Св. на тапан..., 295 – 296; В. Фол, Р. Нейкова, Оѓн..., 174, 175; R. Duev, \*tu-qa-no..., 137 – 141.

<sup>3</sup> А. Линин, Народните..., 6 – 11; В. Кличкова, Народни..., сл.1, сл. 7; Ј. Арбатски, Свирењето..., 9; Ј. Арбатски, Св. на тапан..., 295 – 296; В. Фол, Р. Нейкова, Оѓн..., 175.

се датираат во раниот среден век (Т.I:1,2). Во едниот случај е мошне веројатно дека се работи за тапан и тоа можеби токму како тука обработениот тип, на што упатува неговата позиција на телото на свирачот, големата удиралка, а веројатно и прачката, прикажана невешто во пределот на неговата лева рака (Т.I:2). Вториот пример е поскромен и не толку сигурен. Може да се претпостави дека фигурата во десната рака држи мембрanoфонен инструмент кој повеќе алутира на дајре отколку на тапан (Т.I:1). Некои истражувачи предлагаат, обете фигури да се идентификуваат како шамани. Во првиот случај, на тоа може да упатува прикажаниот фалус на тапанарот и присуството на уште една човечка фигура, легната покрај него (процес на нејзино баење / лечење, од страна на шаманот?).<sup>4</sup> Во третиот случај се работи за плиток релјеф, издлабен врз каменен надгробен споменик (тип „стекчи“), од локалитетот Хамзиќи, кај Мостар, Херцеговина (Т.I:3).<sup>5</sup> Прикажува схематизирана фигура во седечка поза, која во десната рака држи удиралка со задебелен врв. Под неа, пред нозете на свирачот се наоѓа неопределен предмет кој би можел да се идентификува како тапан, прикажан отстраница. Десно стојат три фигури во танчарски пози (едната рака им е крената, а другата поставена на половината). Посебниот карактер на тапанарот е нагласен со издолжениот сегмент што се издига на неговата глава (перчин?). Евентуалната непосредна врска на овој пример со централниот Балкан и Македонија би можела да се поткрепи во контекст на богоимилската теорија за стекците. Според неа, овие споменици би биле манифестија на богоимилската ерес која во средновековна Босна се распространила под влијание на богоимилските организации од Македонија или пошироко – од централниот Балкан.<sup>6</sup> На крајот, приложуваме и еден пример од иконата „Хвалите Господа“ (илустрација на 184 Давидов псалм) од Уметничката галерија во Скопје, датирана во 17 век (Т.I:4). Фигурата, окружена од оро свири на мал тапан, кој е поставен во пределот на стомакот.

Евидентно е дека за потеклото на балканскиот тапан, денес не може аргументирано да се говори, поради недостатокот на егзактни научни факти. Сегашните теории за неговата источна генеза се производ на стари и во современата наука мошне критикувани концепции. Тука мислиме на дифузионистичките пристапи според кои, културните придобивки на човештвото се појавуваат на едно место (обично престижно во културна смисла) и потоа оттаму се шират низ други региони, преку преселби на населението или разни форми на културни влијанија. Современите методи

<sup>4</sup> Ж. Аладжов, Паметници..., Обр. 4, 70; А. Калоянов, Старобългарското..., Ил. I – 6; I – 12.

<sup>5</sup> M. Wenzel, Ukrasni..., T.XI: 6.

<sup>6</sup> Основни факти и литература околу македонското потекло на босанското богоимилство и богоимилскиот карактер на стекците: Н. Чаусидис, Дуалистички..., 327 – 364; А. Соловјев, Симболика...

предлагаат и други концепции во чија основа стои една поинаква премиса, што во принцип го нагласува универзалниот / општочовечки карактер на културните феномени. Според овој концепт, одреден културен феномен може (па дури и мора) да се појави паралелно во разни средини и тоа не како последица на некакви преселби или културни влијанија, туку како плод на процеси и мотивации (психолошки, семиотички, стопански, општествени...) кои се општи за човекот како биолошки вид и како културно битие, макар каде тој и да живеел.<sup>7</sup> Во тој контекст е сосем можно, и тука обработуваниот тапан да припаѓа на оваа категорија исконски феномени кои и на Балканот како и на Блискиот Исток можеле да се појават независно еден од друг, при што посочените заемни близкости би имале карактер на некои секундарни влијанија кои не се однесуваат на базичните аспекти на тапанот, туку на некои негови посуптилни и понижаниирани обележја.

### **Музиката меѓу религијата, уметноста и забавата**

Музиката, музичарите и музичките инструменти во современата култура се категоризираат пред сè во сферите на профаното, уметноста и забавата. Оттука, и при истражувањето на постарите или поархаичните етапи од егзистенцијата на овие феномени, тие мошне често, сосем погрешно се сведуваат само на наведените домени. Ова истражување тргнува од ставот дека јасната диференцијација меѓу сакралното и утилитарното е обележје на современоста, додека во древните и архатичните култури таа не постоела – воопшто, или barem не во толкова мера. Истражувањата во рамките на антропологијата, археологијата, етнологијата и лингвистиката покажуваат дека сите клучни феномени на човековата култура, не само што имале своја сакрализирана претфаза, туку биле и зародени во недиференцираниот круг на митското, магиското, симболичкото и утилитарното. Ова не се однесува само на сферите на духовната култура (јазикот, книжевноста, танцот, музиката, ликовноста), туку и на егзистенцијалните / производствените сфери, кои денес не ни се чинат нималку сакрални (производство на орудија и храна, металургија, сообраќај, градежништво).<sup>8</sup> Овие ставови ни даваат начелен легитимитет, традиционалниот македонски или централнобалкански тапан да го истражиме не само како музички инструмент, туку и како инструмент кој некогаш имал пред сè митско-религиски и обреден карактер.

Вообично, во едно вакво истражување не може да се навлезе преку индуктивниот и ретроспективниот метод – тргнувајќи од една

<sup>7</sup> B. Olsen, Od predmeta..., 116 – 123.

<sup>8</sup> С. В. Иванов, Проблемы..., 38, 39; Н. Часидис, Обредот...



1. Графит врежан во камен, ран среден век, Мадара, Бугарија. Д. Овчаров, Български..., Т. CXV:1.
2. Графит врежан во камен, ран среден век, Мадара, Бугарија. Ж. Аладжов, Паметници..., Обр: 6; 56 – Обр 70.
3. Релеф врз каменен надгробен споменик, среден век, Хамзићи, Мостар, Херцеговина. M. Wenzel, Ukrasni..., T.XI: 6.
4. Детаљ од иконата „Хвалите Господа“, 17 век, Уметничка галерија – Скопје. Уметн. богатство..., (слика на обвивката).
5. Детаљ од фреска, 1316-18 год., Св. Георгиј, Старо Нагоричино, Кумановско. В. Ј. Ђурић, Византијске..., Сл. XXXIII.
6. Детаљ од фреска, 1349 год., црква на Лесновскиот манастир, Пробиштипско В. Ј. Ђурић, Византијске..., 141 – Сл. 64.

сегашна состојба на истражуваниот феномен, или во контекст на една денешна – современа логика. Многу почесто ваквиот почетен импулс го пласира компаративниот концепт, така што:

- некој архаичен аспект на истражуваниот современ феномен се препознава во некој друг културен амбиент (најчесто временски постар, или пак современ, но поархаичен од него);
- одреден компаративен материјал се зема како парадигма, прототип, и инваријанта во однос на кој, истражуваниот современ феномен се третира како дериват.

Се разбира дека дедуктивната линија на овој метод може да го насочи толкувањето во однапред зацртана насока која објективно нема ништо заедничко со истражуваниот феномен. Оваа опасност може да се избегне со разни форми на повратна – индуктивна проверка и процена на аргументите кои одат или не одат во прилог на трасираната дедуктивна линија („стратегија на имунизација“).<sup>9</sup> Како и кај повеќето други методи на општествените науки, и резултатите на овој концепт, без разлика на совршено спроведената анализа и аргументација, со време можат да се покажат како погрешни.

### **Тапанот и шаманот**

Еден аспект од нашево истражување се потпира на релацијата меѓу традиционалниот македонски и пошироко – балканскиот тапан и феноменот кој во современата наука се одомаќил под називот *шаманизам*. Веднаш, на самиот почеток сакаме да ги наведеме компонентите што го поттикнаа ваквото, на прв поглед сосем неоправдано, шаблонизирано, па дури и трендовско компарирање.

Шаманизмот како културен феномен може да се третира во две рамки. Во потесната смисла на зборот се однесува на народите на Сибир и Средна Азия, а во пошироката – означува слични појави забележени денес или во минатото во поголемиот дел од светот. Шаманот е припадник на архаична заедница кој по пат на разни компоненти остварува комуникација меѓу реалниот и имагинарниот свет, при што таа е главно манифестирана во вид на некакво мистично патување (најчесто на небо) и средби со разни натприродни суштества. Шаманското патување се практикува поради разни цели и потреби на заедницата или на поединците во неа (лекување, контакт со покojните, со божовите и другите виши сили, пренесување и урамнотежување на одредени категории и појави во природата и во општеството...). Услов за реализација на овие функции е

---

<sup>9</sup> J. Ходер, Читајќи..., 32 – 35, 350 – 354; B. Olsen, Od predmeta..., 81 – 95.

екстатичната состојба на шаманот, која се остварува преку неговите вродени предиспозиции, употреба на наркотици, разни движења, вокални, вербални и танцови изведби, проследени со музика, ритам и шумови.<sup>10</sup>

Патувањето на шаманот, најчесто е овозможено од три типа медијатори: – космичкото (шаманско) дрво или столб; – шаманскиот коњ / елен или друго животно; – шаманскиот тапан (Т.ИІ:2,3,5). Честото изедначување на овие елементи, па дури и замената на нивните имиња се најдобра потврда на фактот дека станува збор за предмети со исто значење и функција. Симболичката идентификација на тапанот, дрвото и животните функционирала и на материјално ниво – преку употребата на елементи од телото на посочените суштества во изработката на тапанот. Ова се однесува на дрвениот корпус на тапанот и на удиралките, како и кожата распната врз нив. Тапанот и удиралката се правеле од светите дрвја, а се преслекувале со кожа од светите животни (коњ, лос, елен, мечка...).<sup>11</sup>

Тапанот е можеби клучниот реквизит на шаманот. Неговиот ритам ја сочинува основата на сите останати дејствија вклучени во шаманскиот обред. При тоа, овој инструмент не се третира како обичен предмет, туку како жив придржник на шаманот во чија душа е инкарниран духот на суштествата од кои е изработен: – духот на светото дрво од кое е направен неговиот корпус (точно определено дрво, идентификувано со митското „Космичко дрво“); – духот на животното, чија кожа е распната врз него (најчесто идентификувано со тотемскиот предок на шаманот т.е. неговата заедница). Во рамките на обредот, тапанот буквально се смета за „сообраќајно средство“ (дрво, столб, животно) кое го овозможува искачувањето / патувањето / пренесувањето на шаманот од „овој“ на „оној свет“.<sup>12</sup> Овие обележја можат да се насетат и во постарите култури. Така, во Сумерската митологија, некаков волшебен тапан и стапчиња (удиралки) ќе бидат изработени од „Дрвото хулуппу“ (топола „туранга“ – *Populus diversifolia*) кое ги носи обележјата на космичкото дрво (во неговите корења живее змијата, а во гранките свил гнездо Анзуд – орелот со лавја глава). Во натамошното дејствие, овој тапан пропаѓа во подземјето, додека подоцна се јавува како симбол на властта на Гилгамеш над граѓаните на неговиот град.<sup>13</sup>

Шаманскиот тапан често се нарекува „коњ“, „срна“ или „елен“, зависно од тоа чија кожа е распната врз него. На пример, кај сибирските Јакути и Бурјати, тој буквально се именува „Шаманов коњ“ или „Шаманов

<sup>10</sup> M. Elijade, Šamanizam... ; J. Campbell The Way..., 156 – 179; Мифы нар.... Т.2, 638, 639.

<sup>11</sup> M. Elijade, Šamanizam..., 140-146; А. Ф. Анисимов, Космологические..., 58.

<sup>12</sup> J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik..., 65, 66; В. Петрухин, Мифы..., 105, 106.

<sup>13</sup> И. М. Дъяконов, Архаические..., 53, 54.

срндач“, додека кај Монголите – „Црн елен“.<sup>14</sup> И удиралката на некои шамански тапани се преслекувала со кожа од елен или од мечка, и тоа од нозете на животните – за обредите поврзани со долниот свет, или од челото – за оние во врска со горниот свет.<sup>15</sup> Од друга страна и „Космичкото дрво“, како и „Космичкиот столб“ се изедначуваат со коњот. Така, во германските и во ригведските митови, тие се нарекуваат „коњски столб“, „коњ-дрво“ и тоа не само заради фактот што за нив се врзувал жртвениот коњ, туку очевидно и поради нивната функција на медиатори т.е. „превезувачи“.<sup>16</sup>

### **Тапанот и „Тешкото“ оро согледани во еден „шаманистички“ контекст**

Во потесната смисла на значењето, „Тешкото“ е назив за едното од највпечатливите ора зачувани денес во рамките на македонските фолклорни традиции (Т.ИИ:2,3). До средината на 20 век се играло главно во рамките на мијачката етнографска група (селата Галичник, Гари, Лазарополе), но и во некои други региони. Станува збор за машко оро кое се изведува во придружба на тапан и зурли, според некои информации, за Петровден и другите локални црковни празници, кога во посочениот регион се реализирале и свадбите. Од средината на минатиот век е започнат процесот на неговото организирано зачувување, реализиран преку пренесување, обука и изведба во фолклорните ансамбли. Благодарение на овој процес, наспроти губењето на автентичниот контекст, зачувани се основните обележја на ова оро. „Тешкото“ започнува со полуокружно движење на играорците во слободен чекор. Потоа тие се фаќаат за раце и продолжуваат да танцуваат преку бавни, емоционално напнати движења (рубато), кои во голема мера ги изведуваат стоејќи на една нога, газејќи со предниот дел од стапалото. Другата нога е подигната и свиена во коленото, при што постојано се врши нејзино исклучително бавно придвижување во сите насоки и постепено спуштање на земја, проследено со постепено подигнување на другата нога. Точка на кулминација е качувањето на ороводецот на тапанот, каде што тој продолжува да игра на истиот начин. По неговото симнување на земја, бавниот ритам се заменува со побрз ритам на тапанот. Ова е проследено со соодветна промена и на темпото на танцување, кое сега се состои од брзи чекори,

<sup>14</sup> M. Elijade, Šamanizam..., 140 – 146; J. Pentikainen, The Shamanic..., 33 – 35; M. Miličević Bradač, Of deer..., 31.

<sup>15</sup> А. Ф. Анисимов, Космологические..., 58

<sup>16</sup> С. В. Иванов, Проблемы..., 50, 51.

скокови, клекнувања, ротации и одделување на играорците од орото. Во поширока смисла, називот „тешкото“ означува една специфична категорија / жанр на „тешки ора“, кои се распространети низ целиот македонски регион.<sup>17</sup>

Наведениот карактер и функцијата на шаманскиот тапан, ни даде нова позиција во согледувањето на некогашната улога на тапанот во ова оро. При тоа посебно мислиме на кулминативниот момент кога тапанцијата клекнува покрај ороводецот, му го потставува тапанот и додека удира во него, овој се качува на тапанот и танцува, стојќи на една нога (Т.III:2,3). Според исказите на најстарите играорци (Дојчин Матевски од с. Лазарополе), оваа фигура е воведена во орото во 1950 г. во рамките на ансамблот „Танец“ и тоа врз база на „...кажувањата дека во Лазарополе ороводецот, по плаќањето на своето оро на свирачите, во потполност ја држел контролата на орото и на свирачите. Ороводецот можел да се наведнува или да се качува на музичарите додека тие му свиреле во клекната положба. Но тапаните во Лазарополе биле многу големи, та не овозможувале ороводецот да се качи на нив, така што оваа фигура таму не се изведувала. Но тапаните во скопска околија биле помали и затоа било изводливо ороводецот наместо да се качи на свирачот, да се качи на тапанот.“<sup>18</sup> Според сегашните сознанија, оваа фигура не била постојан интегрален дел на „тешкото“, ниту на кое било друго од ората, туку манифестија која се случувала во моменти кога ороводецот ќе се најдел во посебна емотивна / инспиративна состојба.

Повеќе елементи на овој чин сугерираат некакво вертикално движење на првиот танчар, а со тоа и одредена посредна релација со шаманското „патување нагоре“.


Танчарот е качен на тапанот, со што за педесетина сантиметри е поткренат од земјата на која газат останатите луѓе. Фактот што токму тапанот го обезбедува ова негово одделување, имплицитно интерфеира со горе посочената функција на шаманскиот тапан – *да го оддели шаманот од „овој свет“* т.е. земјата и *да го йренесе на „onoj свет“* т.е. небото.

Танчарот стои на една нога, што како поза во принцип го означува тежнеенето за одвојување од земјата (со едната нога е на земја, додека со другата – над неа). Стојќи така на една нога, тој бавно се поткрева и се

<sup>17</sup> С. Ј. Јанковић, С. Д. Јанковић, Народне..., Т. I, 135 – 139; Т. IV, 19 – 64, 72; *Muzička encikl...* Т. III, 565; Е. Иванчиќ Дунин, С. Вишински, Ората..., 59 – 61. За помошта при прибирањето на литературата, описот и други консултации во врска со ова оро и со тапанот, најсрдечно им се заблагодарувам на: – Ивона Опетческа Татарчевска, етнокореолог (Управа за заштита на културното наследство на Р. Македонија); – Марко Коловски, музиколог (поранешен директор на ансамблот за народни танци и песни „Танец“); Владимир Јаневски, етнолог (Факултет за музички уметности, оддел за етнокореологија – Штип).

<sup>18</sup> Е. Иванчиќ Дунин, С. Вишински, Ората..., 60.

Т.ИІ



1. Тапан, Р. Македонија.
2. Шамански тапани, народ Саами, Скандинавија
3. Шаман (унтунн), Источен Сибир, 1882 г., *Preh. de la musique...*, 73: 34.
4. Нестинарски обред (одење по жар), Странджа, Бугарија. Д. Антонијевић, *Ритуални...*, сл. 12.
5. Тунгузски шаман, гравура на Kirchner, 1705 год. J. Campbell *The Way...*, 157: 273; M. Miličević Bradač, *Of deer...*, 29 – Fig. 19.

спушта, што исто така сугерира на некакво тежнење за скок или постепено одделување од земјата, односно од тапанот поставен на неа. Во толкувањето на оваа поза и некои други елементи на „Тешкото“, би можеле да се употребат како паралела толкувањата на идентичната поза на хиндуистичкиот бог Шива Натараџа, прикажан како танцува во огнениот круг што го симболизира вечноот циклус на животот и смртта (Т.Ш: спореди 1 со 2, 3). Според автентичните толкувања, стоејќи на десната нога, со стапалото сраснато со тлото, тој „ѓ дава престојувалиште на изморената душа во борба со јамките на уништувањето“. Левото стапало му е кренато, што значи вечно ослободување на посветените души од кругот на земските животни циклуси.<sup>19</sup> Оваа балканско-хиндуистичка релација не се однесува само на високоподигната нога на танцувачите на „тешкото“, туку и на возвишениот стил и достоинство со кои е тоа проследено. Оваа посредна паралела ја оправдуваат и некои други елементи.

И Шива е придружен со тапан (наречен „*damaru*“), овој пат како симбол на создавањето и еволуцијата (Шришти), чии ритмички вибрации го означуваат креативниот танц на енергиите на физичката и органската природа (Т.Ш:1 – мало тапанче во подигнатата десна рака; поголем современ примерок: Т.IV:1, спореди со 2 и со Т.Ш:1).<sup>20</sup> Мошне е интересно што називот на овој тапан е широкораспространет на Балканот и тоа во контекст кој, иако надвор од сферите на музицирањето, покажува неверојатна семантичка близокост во однос на неа. Имено, до денес во македонскиот, бугарскиот, српскиот јазик и во нивните дијалекти, зборот *дамар* означува крвен сад, жила, мускул и тоа посебно оние кај кои се гледа или се чувствува пулсирање. Оттука, покрај наведеното, *дамар* носи и значење на крвен / животен пулс што е во релација со словенскиот еквивалент *било* (прастров. *\*bidlo*) во значење на пулс, секако во релација со *биењето* / *чукањето* (на пулсот / срцето) како една од манифестиците на постоењето т.е. живеењето (спореди со слов. *бийти*).<sup>21</sup> Останува отворено прашањето за карактерот на оваа хиндуистичко – јужнословенска релација. Иако во постојните словенски етимолошки речници таа се објаснува како влијание од турскиот (каде што и денес *damar* го носи значењето на *жила*), не треба да се занемари и можниот непосреден

<sup>19</sup> Кревањето на левото стапало / нога означува „вечно ослободување на посветените души од вклученоста во непрекинатиот космички танц и нивната вечна нирвана на блаженство во единство со оној аспект на Мхадева, кој го претставува вечноот безличен Апсолут над светот на процеси и настанување“ (Г. Кернс, Филозофија..., 50). Во одделни култури се забележени разни начини на свето одење / чекорење, кое се карактеризира со одредени особености: – посебни видови куцање; – одење на прсти, при што петата не смее да ја допира земјата (V. Matić, Zaboravljenja..., 31).

<sup>20</sup> Г. Кернс, Филозофија..., 49 – 51.

<sup>21</sup> Толковен речник..., (*дамар*); Български етимол...., (*дамар*); Речник српскохрватског..., (*дамар*; *било*); P. Skok, Etimologiski..., (*дамар*); O. H. Трубачев, Этимологический..., (\**bidlo*).

ирано-словенски контакт, кој можел да биде остварен уште во северното Прицрноморје, пред преселбата на Словените на Балканот.<sup>22</sup> Непосредноста на посочените врски ја охрабрува и впечатливата близкост меѓу словенските и санскритските зборови поврзани со тапанот (*tup, tugh, topati...*).<sup>23</sup>

Без разлика на културно-историската база на овие релации, јасно е дека во називот на митскиот тапан на Шива е содржана симболичката идентификација меѓу неговиот ритам и пулсот на срцето, како услов за траењето на животот.<sup>24</sup>

Како и ороводецот на „тешкото“, и Шива гази со ногата врз нешто. Овој пат тоа не е тапан, туку цуџестиот демон Малалака, како персонификација на злото (Т.III: спореди 1 и 2, 3). На едно поархаично космолошко рамниште, лишено од подоцнежните етички валоризации, овој демонски лик би можеле да го протолкуваме единствено како персонификација на долните сфери на вселената (земјата, подземјето) кои му служат како потпора на богот и ги определуваат неговите макро-космички размери и дејности.<sup>25</sup> Во релација со „тешкото“, би била интересна врската меѓу овој хтонски лик и тапанарот, кој исто така поседува одредени хтонски и демонски обележја (види натаму). Како што видовме, во некои подрачја на Македонија, ороводецот не се качувал врз тапанот, туку врз клекнатиот тапанар.

Додека стои на тапанот, ороводецот се држи за рака со соседниот танчар, со што и натаму е дел од орото (Т.III:2,3). Во тој момент, останатите исто така стојат на една нога во полукружна формација, но при некои изведби, кај секој нареден, ногата е за малку поспуштена од претходниот, така што крајниот во орото речиси клечи со едната нога на земја. Со тоа, тие формираат блага спирала која кревајќи се кон тапанот и ороводецот исто така сугерира на едно постепено „искачување нагоре“.

Долгото стоење на една нога во „тешкото“ оро, може да има и свои зоолошки парадигми. Тука мислим на долгоногите барски птици за кои е специфично стоењето на една нога (штрк, жерав, чапја...).<sup>26</sup> На една

<sup>22</sup> За значителната иранска компонента во етногенезата на словените народи, во конституирањето на словенските јазици и на словенската паганска религија и митологија: А. Pleterski, Model..., 550, 551; В. Б. Седов, Славяне в древности..., 277 – 279; В. Б. Седов, Славяне в раннем..., 80 – 84; А. Лома, Неки славистички... ; Z. Vinski, Uz problematiku... ; Н. Чаусидис, Дуалистички..., 102 – 105.

<sup>23</sup> Види: R. Duev, \*tu-qa-no..., 140.

<sup>24</sup> За митско-гносеолошките и обредните (макро- и микрокосмички) аспекти на ритамот: И. М. Дъяконов, Архаические..., 44; В. Фол, Р. Нейкова, Огън..., 171, 172; Д. Антонијевић, Ритуални...

<sup>25</sup> Г. Кернс, Филозофија..., 49 – 51, 54; За космолошкиот контекст на сликата: Н. Чаусидис, Космолошки..., 266 – 268, 412, 413.

<sup>26</sup> Нашата разработка на релациите меѓу спомнатата поза на танчарите и позата на штркот е поттикната од асоцијацијата што ја искажа проф. Кшиштов Вроцлавски од Универзитетот во Варшава, по нашето предавање на оваа тема, кое беше реализирано во рамките на годинешниот Семинар за македонски јазик, литература и култура.

таква непосредна врска може да упатува и специфичниот начин на бавно чекорење на играорците во првиот дел од ова оро, кој според постепеното подигање на нозете, по наше мислење мошне наликува на внимателното чекорење на посочените птици. Зад едно такво претпоставено подражавање / имитација, би можеле да стојат некогашните тотемистички форми на почитување на овие птици (особено на штркот), кои се мошне добро зачувани во фолклорните традиции на словенските етноси, а во тие рамки и на Македонците. Тука пред сè мислим на разните форми на идентификација меѓу штркот (и на него мошне сличниот жерав) со човекот (преданија дека штркот некогаш бил човек), негово именување со човечки имиња, и импутирањето човечки особини, силните табуа во однос на ловењето, убивањето и јадењето штрк, неговата функција на предизвикувач на бракот и на раѓањето деца, како и улогата на носител на богатство, среќа и изобилие. Во некои словенски региони, штркот т.е. жеравот се идентификувал со Адам, што укажува на неговото третирање како предок на човечкиот род. Како и во древните култури, и во словенските фолклорни традиции е нагласена медијаторската функција на штркот / жеравот која, како и кај останатите водни птици, се базира врз неговото реално движење низ трите зони на вселената (водата, земјата и небото). Поради ова, во словенските традиции тој е често ставен во релација со некакви форми на *движение*, *патување* и *пренесување* нешто: – Се верувало дека штровите наесен се преселуваат на „оној свет“ (рајот), „на крај света“ или во „долната земја“, таму се претвораат во луѓе, за напролет, добивајќи го своето животинско обличје, повторно да се вратат во својот матичен крај (на Балканот, штркот бил сметан за „ација“). – Се сметало дека тие, од „оној“ на „овој свет“ ја носат пролетта, снегот и новороденчињата.<sup>27</sup> Во оваа смисла е мошне индикативна познатата приказна „Силјан штркот“, забележена во прилепскиот регион од страна на М. Цепенков, во која се содржани сите горенаведени клучни митологеми: – патување на главниот лик на далечен остров / „долна земја“; – средба со тамошните жители кои се луѓе-штрокви; – претворање на луѓето во штрокви преку капење во одредена вода; – претворање на главниот лик, најпрво во штрк, па пак во човек; – негово долго патување преку море и враќање дома како усовршен човек.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> А. Гура, Симб. животиња..., 484 – 500; за медијаторската функција: И. Маразов, Мит. на златото..., 125, 126.

<sup>28</sup> Иако оваа приказна ни е позната врз база на книжевно доработената верзија на М. Цепенков (Сиљан щркотъ..., 193 – 206; Сиљан штркот... ; преглед на досегашната литература: Л. Татаровска, Метаморфозите..., 150 -156), автентичноста на нејзиното основно сijе може да се докаже врз основа на обемниот словенски компаративен материјал (спореди: А. Гура, Симб. животиња..., 484 – 500). Траги на обредно маскирање луѓе во жерави е констатирано уште во ранонеолитската населба кај Чатал Хинук во Мала Азија (N. Russell, K. J. McGowan, Dance..., 445 – 455).

Сметаме дека и компонентите екстрагирани од традициите поврзани со штркот, а во тие рамки и наведената македонска приказна, повторно не се насочуваат кон сферите кои се блиски на шаманизмот: – патување на овој свет; – помош од животните; – трансформација во животно; – контакт со предците; – враќање назад во „нашиот“ свет; – раскажување на патувањето.

Сумирајќи ги резултатите од гореспроведените компарации, можеме да заклучиме дека, иако апострофираните сличности меѓу „тешкото“ оро и наведените шамански традиции се мошне индикативни, многу аспекти на оваа релација остануваат и натаму неопределени и загадочни:

– Дали се тие плод на одредени посредни или непосредни културно-историски контакти или влијанија?

– Кога овие евентуални влијанија можат да се датираат?

– Дали станува збор за архетипски т.е. транскултурални и трансисториски феномени, кои во Македонија се појавиле „однагре“ т.е. независно од какви било културно-историски случувања?

– Дали оваа нивна појава може хронолошки да се определи?

– Дали станува збор за сосем случајни совпаѓања?

Во наредната глава ќе се обидеме да дадеме прилог кон одговорите на овие прашања.

## **Шаманистички компоненти во јужнословенската традиционална култура**

Во однос на првите две прашања, на самиот почеток треба да се одговори дали шаманизмот како феномен, во неговата потесна или поширока смисла, има некакви допирни точки со традиционалната култура на јужнословенските популации, а во тие рамки и со онаа на Македонците?

Во рамките на јужнословенскиот ареал, шаманизмот е најдлабоко истражен во бугарската култура. База и повод за едно така интензивно истражување е учеството на турските популации (пред сè прабугарите) во етногенезата на бугарскиот етнос, реализирана главно во раниот среден век. Врз основа на овој факт се изведува теза според која оваа етничка компонента, со шаманизмот како нејзина доминантна религиска појава, морала да остави траги во подоцнежниот словенско-прабугарски етнокултурен амалгам. Во прилог на ова се приложуваат и одредени пишани и материјални факти, датирани во средниот век. На територијата на Бугарија се пронајдени бројни средновековни ликовни претстави (цртежи – графити) на кои се прикажани човечки ликови со одредени шаманистички обележја (специфичен костим, и разни атрибути). Како што

## Т.III



1



2



3

1. Бронзена скулптура на Шива Натараца, хиндуистичка култура. V. Ions, Indiska..., 47.
2. Ороводецот на „Тешкото“ танцува качен на тапан, Тешкото...
3. Изведба на „Тешкото“, 1951 год. (фото: Б. Дринков), Е. Иванчиќ Дунин, С. Вишнински, Ората..., 264.

видовме, некои од нив во раката држат тапан (Т.I:1,2).<sup>29</sup> Со оглед на несомнената проткаеност на раносредновековните популации при населувањето на Балканот, теоретски може да се смета на извесно влијание на праѓубгарите и на другите азиски компоненти (авари, кутригури, угри, печенези) и во културата на останатите јужнословенски етноси, а во тие рамки и на Македонците.

Но, мора да се каже дека шаманската компонента, во науката често сосем неоправдано се определува како ексклузивитет пред сè на азиските, а во тие рамки особено на народите од турско-алтајската група. Не секогаш се зема предвид дека во минатото, таа била обележје на далеку поширок круг култури, во кој спаѓале и индоевропските популации. Тргнувајќи од овој став, современите истражувања се обидуваат да идентификуваат одредени шаманистички обележја и во европските и старобалканските митски традици (Один, Хермес, Орфеј, Залмоксис, Пеон...).<sup>30</sup>

Сè до средината на 20 век, извесни шаманистички елементи биле јасно претставени и во јужнословенскиот фолклор. При тоа мислиме на феномените кои во разни словенски средини се зачувале под називите *здухач, змај, човек-змеј, змеовий човек*. Станува збор за луѓе од заедницата кои, благодарение на вродени и стекнати предиспозиции, имале моќ да патуваат на небо и таму да остваруваат одредени активности. Тоа го правеле во моменти на сон или телесна опуштеност, при што нивната душа наводно се искачувала на небо и се борела со други „змеовити луѓе“, аналогни на нив, најчесто со цел спречување невреме (град, луња).<sup>31</sup>

Во оваа сфера особено внимание заслужува феноменот „*анасићенарии*“ / „*несићинари*“, особено нагласено присутен во некои делови на Бугарија и на Грција (Т.IV:2,3,4). Станува збор за сè уште живи обредни традиции, денес инкорпорирани во христијанскиот религиски систем (главно култот на Св. Констатин и Елена), кои се проследени со одредени шаманистички обележја (ритуален транс на учесниците, предизвикан меѓу другото и од ритмичкото музицирање /Т.IV:3/). Една од најфасцинантните манифестиации на божественото е кога учесниците на обредот, во состојба на транс чекорат боси по жар, без при тоа да добијат изгореници на стапалата (Т.II:4). Се верувало дека овие обреди, покрај другото обезбедуваат поголема плодност на земјата низ целата година (успех на земјоделските култури) и „*беријет*“ во сите домени на животот.<sup>32</sup> За нас

<sup>29</sup> А. Калоянов, Бъл. шаманство..., 23 – 25, 57 – 62 и натаму; Ж. Аладжов, Паметници..., 23, 24. Одреден критички однос кон овие теории: В. Фол, Р. Нейкова, Огън..., 173, 174.

<sup>30</sup> Мифы нар.... Т. 2, 638; И. Маразов, Митология..., 166 – 180.

<sup>31</sup> I. Kovačević, Semilogija..., 61 – 78; D. Bandić, Carstvo..., 94, 95; И. Георгиева, Българска..., 107 – 108; Р. Кордић, Здухач..., 204 – 210; Н. Чаусидис, Змеј..., 54.

<sup>32</sup> Д. Антонијевић, Ритуални..., 63 – 145; В. Фол, Р. Нейкова, Огън..., терминот *шаманизам*, авторките на оваа монографија го прифаќаат во неговата потесна смисла, и од таа позиција го критикуваат шаманското интерпретирање на нестинарските феномени (172 – 174).

е особено важно што обврзен елемент на овие обреди е тапанот (придружен со гајда, кавал, лира...), чиј константен ритам се смета за клучен услов во достигнувањето на екстазата (Т.IV:2,3,4). По своите основни формални обележја, тој во ништо суштествено не се разликува од гореопишаниот македонски и централнобалкански тапан (големина, материјали, една потешка и една полесна удиралка... /спореди Т.IV:2 со Т.II: 1 и со индискиот „дамару“ – тапан Т.IV:1/). Но, значителни разлики постојат во однос на начинот на свирењето (тука во воедначен ритам) и целта, којашто е тесно насочена кон предизвикувањето транс кај учесниците во обредот. На релациите меѓу нестинарскиот и шаманскиот тапан упатуваат неколку форми на сакрализација на овој инструмент:

– Во нестинарските култни места, старите тапани внимателно се чуваат (иако се често неисправни), при што се третираат како свети предмети. Некои од нив се стари стотина години при што добро се памети нивниот дарител и времето на дарувањето.

– Како еден вид култни реликвии, тие стојат на впечатливо место во рамките на култниот простор (nestинарскиот „конак“) – под иконите, или пак обесени среде сид (Т.IV:4).

– Обредот започнува со удар на тапанот (често токму со некој стар „свет тапан“).

– Постојат одредени траги на верувањето дека преку материјалите од кои е изработен тапанот, во него е внесен и духот на суштествата од кои се тие земени – дрвото за корпусот и особено кожите за мембраните, земени од жртвуваните животни („кубан“ од определени видови животни). Во таа смисла тој имплицитно би се појавил како двојник на светото / жртвуваното животно.

– Тапанот се третира како живо суштество / субјект кој покажува форми на автономно однесување, или барем како елемент преку кој, некоја виша сила ја манифестира сопствената епифанија (тапанот самиот бие ноке; тој го чувствува присуството на светителот).<sup>33</sup>

\* \* \*

Сведувајќи ги приложените сознанија, можеме да заклучиме дека евентуалното присуство на шаманистички компоненти во македонското оро „Тешкото“, теоретски би можеле да се должат на сите три горенаведени компоненти (старобалканската, словенската и средноазиската), кои повеќе или помалку се вклучени во етногенезата на јужнословенските, а во тие рамки и на македонскиот етнос. Неопределеноста на овој процес

---

<sup>33</sup> За наведените обележја: В. Фол, Р. Нейкова, Огън..., 167 – 175, 354 – Обр. 5; Д. Антонијевић, Ритуални..., 94 – 97.

го остава неразрешено и следното прашање – околу староста т.е. датацијата на овие компоненти.

### **Тапанар – ковач**

Сè до денес, во Македонија, изборот на тапанар во рамките на традиционалниот музичко-танцов оркестар е окружен со необични принципи, кои повеќе влегуваат во сферата на митско-магиското, отколку на рационалното. Мошне често, тапанарите се избираат од кругот на ромската или еѓупската народност. На рационално ниво тоа може да се оправда со нивниот вроден талент во однос на ритамот, музиката и предиспозициите кон екстетичното. Но, некои факти и анализи покажуваат дека корените на оваа постапка досегаат многу подлабоко. Ваквата предодреденост на овие етноси кон тапанциството, на чуден начин интерферира со уште една дејност. Во Македонија и пошироко на Балканот, Ромите и Еѓуптите – исто така според некаков древен клуч, се предоредени и за ковачкиот занает. Месните жители (Македонци, Срби, Бугари) со овој занает речиси воопшто не се занимавале, сметајќи дека е тој измислен и разработен од гаволот т.е. демонот на „долниот свет“. Се верувало дека и Ромите, како и пошироко припадниците на „црната и другите раси“, како и припадниците на туѓи култури, се во некаква врска со хтонските демони. Со тоа тие наводно си обезбедувале одредени натприродни моќи кои им овозможувале контролирање и победа на овие натприродни сили. Забележени се бројни приказни и преданија во кои ковачот му ја продава душата на гаволот.<sup>34</sup> Релацијата *ром – ковач* е внесена и во обредните традиции. Тука ги имаме предвид зимските обредни игри под маски (vasilichari, кукери, цамалари) во кои, покрај другите ликови се јавува и маската т.е. лицот на „ковачот“ кој е секогаш изедначен со *ром* („циганин“) и со „тугинец“.<sup>35</sup>

Дали е случајно што во обете активности – тапанциството и коваштвото, дејството се реализира преку *удирање*? Дали тука имаме право да ја прифатиме наметнатата споредба меѓу една утилитарна / производствена дејност, каква што е металургијата и една музичка активност – по суштина сосем спротивна на неа?

Компаративните проучувања покажуваат дека и во древните епохи и во денешните арахаични заедници, металургот не бил третиран како

<sup>34</sup> Српски мит. речник..., 250, 465; А. Примовски, Ковачите..., 249 – 251; М. Мијатовић, Занати..., 166, 167, 204, 205 – 215, 254, 255; слично негативно определување на ковачите: M. Elijade, Kovači..., 97, 98.

<sup>35</sup> За овие примери и нивната врска со некои постари антички традиции: И. Венедиков, Раждането..., 225, 226; И. Маразов, Мит. на златото..., 46, 47.

мајстор, работник и произведувач. Неговата сложена, и за обичниот човек сосем неразбирлива и застрашувачка активност, била категоризирана во сферите на мистичното и демонското. Ковачот бил сметан за волшебник и / или свештеник, додека неговата работилница, во духовна смисла се определувала како „нечисто“ и „опасно место“, кое поради присуството на демонското, морала да се наоѓа надвор од границите на населбата. Архаичните луѓе, фасцинирани од металите, нивниот изглед, својствата и начинот на преработка, сметале дека тие доаѓаат од „оној свет“ (светот на боговите / покојниците). Оттука и на металурзите им придавале улога на медиатори кои окружени со „течен орган“ и „дожд од искри“, посрнети како демони, патуваат на овој свет за да ги пренесат оттаму металите на овој свет.<sup>36</sup> Со оваа функција, односот *шаман – шайанар* се заокружува во релација *шаман – шайанар – металург – шаман*.

Покрај наведените факти, неа ја потврдува и врската меѓу грчките лексеми *goes* – шаман и *goetos* – епитет на древнохеленските цуцести демони Дактили, познати како пронаоѓачи на железото. Во прилог на релацијата *металург – шайанар*, одат претставите според кои овие демони се пронаоѓачи и на музичкиот ритам, најверојатно базиран врз ритмичните удари со чекан по наковалната, што е неизоставен дел на ковачката дејност. Шаманските аспекти на оваа врска ја потврдува и старобалканскиот Орфеј – божествениот пејач и прототип на шаман, кој меѓу другото се јавува и во улога на учител / ученик на Дактили.<sup>37</sup>

Со оглед на прикажаните демонски и „онострани“ обележја, металургијата отсекогаш им била предодредена не на „нашите“ (припадниците на матичниот етнос), туку на „нивните“ (туѓинците). Поради ова, во многу култури, функцијата ковач / металург најчесто ја остварувале дојденци или луѓе со друга етничка припадност. При тоа, оваа „иностраница“ се чини морала да биде и визуелно / телесно верификувана – преку специфичните расни обележја на металурзите (најчесто темниот тен на кожата, кој јасно ќе ги диференцира во однос на „нашите луѓе“). Поради овој однос, а не само од практични причини (врева, опасност од пожар), металурзите на разни начини биле сепарирани од заедницата, така што нивната ковачница и живеалиште морале да се лоцираат надвор од населбата.<sup>38</sup> Ова не било практика само во стариот свет. И во некои делови на Индија, на пример, се сметало дека црномурестите металурзи имаат специјални моќи, поради што биле сепарирани од останатото население во рамките на едно село.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> За овие аспекти: M. Elijade, Kovači..., 85 – 104; И. Маразов, Мит. на златото..., 43 – 53; M. Miličević Bradač, Of deer..., 33; A. Durman, Vučedolski...; Славянские древности... 2, 198 – 201;


<sup>37</sup> M. Miličević Bradač, Of deer..., 34; Д. Срејовић, А. Џермановић, Речник..., 100.

<sup>38</sup> M. Miličević Bradač, Of deer..., 33. И. Маразов, Мит. на златото..., 47.

<sup>39</sup> M. Miličević Bradač, Of deer..., 33.



2



3

4

1. Тапан од типот „дамару“, хиндуистичка култура.
2. Нестинарски тапан, село Българи, Странджа, Бугарија. В. Фол, Р. Нейкова, Огън..., додаток со колор фотографии.
3. Нестинарски обред, Грција. Д. Антонијевић, Ритуални..., сл. 12.
4. Нестинарски „конак“, село Българи, Странджа, Бугарија В. Фол, Р. Нейкова, Огън..., 354: 5.

Во античките митологии наоѓаме јасни потврди на горенаведените концепти. Во таа смисла се мошне интересни митовите за Кадмо, за кој се верувало дека на Балканот ја донел металургијата. При тоа јасно се апострофира источното потекло на овој лик (дојденец од Фениција), содржано дури и во неговото име (Кадмо – „исйточен“). За нас е важно што во овие митови, покрај другите региони е вклучена и Македонија. Во нив се говори како, по наследувањето и владеењето со Теба, Кадмо со својата сопруга Хармонија се преселува кај Енхелејците кои живееле крај Лихнидското Езеро (Охридско Езеро), за потоа оттаму да отпатува кај Илирите – населени околу устието на реката Дрилон (Дрим).<sup>40</sup> Во врска со ова се индикативни и Кабирите (Καβείροι), на чиј металуршки карактер и егзотично потекло укажуваат роднинските врски со Хефест (боготковач) и релациите со Кадмо и со Пигмејците. За нашево истражување е особено интересна врската со Пигмејците – митски народ со цуцест раст и темна кожа, кој според едни извори живеел во јужните предели на светот (бреговите на Океанот), а според други – јужно од Египет. Нивното присуство е забележено и на Балканот – околу реката Струмона (Струма). Со оглед на наведените врски, апострофираната митско-обредно-металуршка недиференцираност би можела да се очекува и во познатите мистеријални култови посветени на Кабирите.<sup>41</sup>

Наведените факти и релации заокружуваат една хипотетична фаза на проткаеност меѓу трите тукаспоменати активности. Може да се претпостави дека во древните и во архаичните култури, шаманот т.е. / врачот / волшебник ги остварувал сите посочени функции: *īra-sveštěník*, *īra-ītāpanar* и *īra-mēītalurg*. Во наредните етапи, со рушењето на овој интегрален сакрално-утилитарен систем, трите функции ќе се одделат во засебни сфери, при што нивни носители ќе бидат одделни луѓе, тесно специјализирани во една од трите дејности: свештеникот ќе биде само свештеник, металургот само металург, а тапанарот – само тапанар.

Во етнографијата на јужносахарска Африка, доскоро била добро сочувана ваквата недиференцираност меѓу ковачот и останатите наведени функции. Таму тој е најчесто и уметник кој го познава образот на митските сили, поради што е најповикан да ги реже во дрво нивните култни маски. Воедно, тој е и лекар, хирург и свештеник, задолжен за обредите на прочистување, чување на олтарите, погребување итн. Освен тоа, ковачницата во многу подрачја претставува и култен простор. Генерално, во овие региони ковачот го носи карактерот на прв културен херој.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Детално за овие митови: R. Katičić, Enhelejci..., 5 – 82.

<sup>41</sup> И. Маразов, „Баши“..., 28 – 33 (изнесени се теории и за семитското потекло на Кабирите); И. Маразов, Мит. на златото..., 119 -133.

<sup>42</sup> В. Б. Иорданский, Звери..., 60–67, 72; M. Elijade, Kovači..., 95–104.

Траги на оваа првична недиференцираност се јавуваат и во јужнословенската култура. Сè до средината на 20 век, таа е присутна во Македонија и во некои други делови на Балканот. Нејзини носители биле Ромите т.е. Егуптите, кои по етничка линија биле експлицитно предодредени за две од функциите – металургија и тапанџество. Имплицитно, тука била содржана и третата – свештеничка функција, добро документирана во етнографската литература. При тоа мислиме на нагласениот магиски и лековит карактер на железото и на ковачите кои реализирале разни магиски и исцелителни дејности. Во нив биле вклучени секакви елементи од ковачницата (разни железни производи, ковачки алатки, железен прав, вода во која се кали железо, железен накит и амајли).<sup>43</sup>

Оваа недиференцираност е мошне транспарентно манифестирана и во сферите на јазикот, или конкретно – во полисемантиката на древните називи поврзани со наведените дејности. Словенскиот корен *ков*, вклучен во лексемите *ков*, *ковање*, *ковач* има бројни индоевропски паралели во кои, покрај наведеното значење се содржани и значењата *жрец*, *волшебник*, *йоей* (примери: лидијско *kave-*; др. индиско *kavi-* др. грчко *κοιησ*). Оваа појава е добро представена и во словенските јазици, каде што глаголот *ковайти*, освен во својот металуршки и занаетчиски контекст, се употребува и за означување дејности поврзани со занаетчиството во општи рамки, со уметноста и особено со магијата / волшепствата, често и со нагласен негативен предзнак (пр. да се *кова завера* против некого). Старословенското *къзнь* / *кознь*, покрај металуршките значења (рус. *кузнец* срп.хрв. *кузничар* = ковач), аналогно на грчкото *τηχνη*, означува и занаетчество и уметност (*къзньик* / *козньикъ* = уметник), при што некаде конкретно станува збор и за музицирање. Во словенскиот, во германскиот и во италијанскиот јазик се забележени фрази во кои ковањето се однесува на *ковањето* зборови, *ковање йесни* и *ковање на јазикот*, што повторно го подразбира најархаичниот – магиски аспект на овие феномени. Според хиндуистичките митови, богот Шива го создал древниот санскритски јазик токму врз основа на ритамот на неговиот „дамару“ – тапан. И во словенските традиции се забележени митови во кои ковачот носи обележја на „културен херој“ (тој го создава првото рало, го впрегнува во него змејот и со тоа ја воведува во човештвото земјоделската култура).<sup>44</sup>

Прикажаната проткаеност меѓу наведените хетерогени функции (а во тие рамки и дејностите на металургот, тапанарот и шаманот), би можела да се бара во *удирањето* како основен концепт на дејствување,

<sup>43</sup> М. Мијатовић, Занати..., 166, 167, 204 – 209; Српски мит. речник..., 456; Славянские древности... 2, 198 – 201; А. Крстић, Народно..., 311 – 313.

<sup>44</sup> В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Исследования..., 158 – 164; Речник српскохрватског..., (кузница, куничар); до скоро во Родопскиот крај (Бугарија) ковачките работилници се нарекувале „кузни“ (А. Примовски, Ковачите..., 225); за односот ковачи – *йоейти* – *просветити*: М. Elijade, Kovači..., 93 – 104.

заеднички за трите сфери (удирањето со стапот по шаманскиот и обичниот тапан, или со чеканот по наковалната). Металургијата и музиката ги обединуваат уште две компоненти. Првата е *ритамот*, и тоа од една страна музичкиот ритам (на тапанот и на другите музички инструменти), а од друга – ритмичките удари на ковачкиот чекан. Тука е и звукот на металот кој, покрај своите музички и производствени импликации, имал и силно магиско – религиско значење, како повик на позитивните виши сили, или терање и заштита од негативните.<sup>45</sup> На јазично ниво, оваа врска би можела да ја претстави старословенската лексема *кудесъ*, во значење на волшепство / магија, во релација со лат. *cudo*; ирс. *cuad*; литв. *kauti* (во значење на удира чука, бие, се бори, убива) и секако со словенското *ковайти*. Тука би можело да се вклопи и словенското \**тесати*, кое некои истражувачи го земаат како непосреден словенски еквивалент на грчкото *τηχνη* (уметност, занаетчичество).<sup>46</sup>

На крајот, во прилог на оваа претпоставена ковачко-шаманска врска приложуваме една приказна забележена во Расина (Србија). Во неа, покрај другите дејствија (ковачот му ја продава душата на ѓаволот) е претставена слика која би можела да носи скриени шамански значења. Станува збор за дејствие во кое ѓаволот се качува на јаболкница, при што ковачот оддолу го тепа со железна шипка. Оваа позиција на ѓаволот нема никакво оправдување во рамките на дејствието на приказната. Од друга страна, таа покажува релации со основниот шаманистички концепт – патување на шаманот на овој свет, реализирано преку космичкото дрво.<sup>47</sup>

### Психолошко толкување

Елаборираните односи на македонскиот тапан и „Тешкото“, со некои појави својствени за други, временски и просторно оддалечени култури, не се во можност да ја докажат непосредната историска или културолошка поврзаност меѓу овие феномени. Како што навестивме на почетокот, оваа близокот може да се должи и на одредени универзални категории кои во иста форма се појавуваат во разни, временски и географски оддалечени култури што заемно не комуницирале. Во случајов, тоа може да бидат одредени универзални психолошки феномени кои независно од времето и просторот, продуцираат културни обележја со иста форма, структура и значење. Конкретно, ако македонското оро „Тешкото“ и тапанот, заедно со апострофираните паралели (шаманските традиции,

<sup>45</sup> M. Miličević Bradač, Of deer..., 34.

<sup>46</sup> В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Исследования..., 158 – 163.

<sup>47</sup> За приказната: М. Мијатовић, Занати..., 254; за јаболкницата како парадигма на Космичкото дрво: Л. Татаровска, Митологија...

култот на Шива) ги согледаме во контекст на Јунговската аналитико-психолошка концепција, нивните структурни сличности би можеле да се должат на заедничкиот архетип што стои зад нив. Судејќи според посочените структури, тој од сферите на колективното несвесно би се пројавувал преку неколку компоненти. Најдоминантни би биле *шежнење/ење/шо за одвојување од земско/што и шайтување кон оносиштано/што, шежнење/ење/шо за кон/ак/ со одредени виши кашегории.* Во трите обработувани сфери (магиската, музичко-танцовата и металургиската), нив ги поттикнува одредена *екстазичка атмосфера*, формирана од *звуци, говор и шелесни движења, синхронизирани во специфичен ритам.*

Во рамките на **вербалниот медиум**, содржината на овој архетип може да се детектира и анализира, на пример преку митологизираните раскази за мистичните патувања на шаманите. Иако потешко, неговата содржина е согледлива и во **ликовниот медиум**, преку сликите кои ја кодираат позицијата и движењето на сакрализираните ликови во универзумот. Во случајот со „Тешкото“, се соочуваме со манифестирање на архетипот во **медиумот на звукот и кинетиката** – сфери во кои, поради доминацијата на експресивното над наративното, современата семиотика сè уште има ограничен пристап. Со оглед на ваквата состојба, толкувањата што ги предлагаме во овој труд не можат непосредно да се поврзат со истражуваната граѓа во форма на конкретни и егзактни докази, туку можат да егзистираат само како убедувања и соживувања. Поради тоа бевме принудени, ова истражување да го организираме како збир од структурно поврзани аргументи кои не докажуваат директно, туку посредно – така што, околу истражуваните феномени формираат еден општ амбиент кој се обидува да им овозможи на читателите да ги *йочувствуваат и доживеат* значењата што ги сугерира граѓата, транспорнирана низ авторот и неговите научни тези и методи.

Со овој труд не ги исцрпивме митско-символичките аспекти на тапанот во рамките на македонската и балканската традиционална култура. Останаа необработени: – *врската меѓу ударот на шайтанот и громот, а преку него и релацијата со богот громовник; – односот меѓу шаманскиот шайтување и йечалбарскиот шайтување*, толку типично за регионите во кои, под придружба на тапанот се играло „Тешкото“; – *месецот на шайтанот во „Тешкото“ и неговата улога во нестинарскиите обреди и со другите македонски ора.* Остана необработен и еден археолошки предмет од село Суводол (Битолско), датиран во неолитскиот период (околу 4. милениум пред нашата ера), за кој сметаме дека претставувал *врв од удиралка за шамански шайтан.* Овие теми планирарме да ги обработиме во засебен труд, кој ќе се надоврзе на тукаприкажаните анализи.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Трудот ќе биде отпечатен во украинското списание *Народна творчесть и этнография.*

## *Ли~~ш~~ера~~ш~~ура*

1. **Аладжов, Ж.**: *Паметници на прабългарското езичество*, София, 1999.
2. **Анисимов, А. Ф.**: *Космологические представления народов севера*, Москва Ленинград, 1959.
3. **Антонијевић, Д.**: *Ри~~ш~~уални транс*, Београд: Балканолошки институт, 1990.
4. **Арбатски, Ј.**: *Свирењето на шайан во Македонија* (I – II дел), Музика – списание за музика и култура, год. 3 / бр. 5, Скопје, 1999, 5 – 31; год. 4 / бр. 6, Скопје, 2000, 3 – 47.
5. **Арбатски, Ј.**: *Свирењето на шайан во Македонија*, // Музиката на почвата на Македонија, Скопје: МАНУ, 1999, 295 – 299.
6. **Bandić, D.**: *Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko*, Beograd, 1990.
7. *Български етимологичен речник*, София.
8. **Campbell, J.**: *The Way of the Animal Powers*, vol. 1, San Francisco, 1983.
9. **Chevalier, J.; Gheerbrant, A.**: *Rječnik simbola*, Zagreb 1987.
10. **Чаусидис, Н.**: *Дуалистички слики: богомилски~~ш~~ во медиумот на слика~~ш~~а*, Скопје: Лист, 2003.
11. **Чаусидис, Н.**: *Космолошки слики: символизација и митологизација на космосот во ликовниот медиум*, Скопје, 2005.
12. **Чаусидис, Н.**: *Обредот како трансмисија меѓу половите нагони и работите*, Миф, 12, София, 2006.
13. **Чаусидис, Н.**: Змеј – од демон кон божествено и обратно, *Lettre internationale*, 15-16, Скопје, 1999, 48 – 57.
14. **Duev, R.**: *\*tu-qa-no? – τυμπανον*, Жива антика, 52, Скопје, 2002, 137 – 141.
15. **Durman, A.**: *Vučedolski hromi bog*, Vukovar, 2004.

- 
16. **Ђурић, В. Ј.:** *Византијске фреске у Југославији*, Београд, 1974.
  17. **Дьяконов, И. М.:** *Архаические мифы Востока и Запада*, Москва, 1990.
  18. **Elijade, M.:** *Kovači i alkemičari*, Zagreb, 1983.
  19. **Elijade, M.:** *Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze*, Novi Sad, 1985.
  20. **Фол, В.; Нейкова, Р.:** *Огън и музика*, София: Проф. М. Дринов, ТИЛИА, 2000.
  21. **Георгиева, И.:** *Българска народна митология*, София, 1983.
  22. **Гура, А.:** *Симболика живота у словенској народној традицији*, Београд: Бrimo, Логос, Александрија, 2005.
  23. **Ходер, Ј.:** *Чишћајки го минаштото: Тековни прислушани во археолошка и интерпретација*, Охрид, 2003.
  24. **Йорданский, В. Б.:** *Звери, люди, боги – очерки африканской мифологии*, Москва, 1981.
  25. **Иванчиќ Дунин, Е.; Вишински, С.:** *Оратва во Македонија: сценски дел*: Танец, Скопје: Танец, 1995.
  26. **Иванов, С. В.:** *Проблемы этносемиотики*, // Этнографическое изучение знаковых средств культуры, Ленинград: Наука, 1989, 38 – 62.
  27. **Иванов, В. В.; Топоров, В. Н.:** *Исследования в области славянских древностей*, Москва. 1974.
  28. **Јанковић, С. Љ.; Јанковић, С. Д.:** *Народне игре*, Т. I – VIII, Београд: Просвета, Т. III – 1939; Т.IV – 1948.
  29. **Katičić, R.:** *Enhelejci, Godišnjak (Centar za balkanološka ispitivanja)*, knj. XV (13), Sarajevo, 1977, 5 – 82.
  30. **Кернс, Г.:** *Филозофија на историјата*, Скопје, 1993.
  31. **Калоянов, А.:** *Българското шаманство*, София, 1995.
  32. **Кличкова, В.:** *Народни музички инструменти у Македонији*, Рад конгреса фолклориста Југославије у Зајечару и Неготину 1958, Београд, 1960, 225 – 240.
  33. **Кордић, Р.:** *Здухаћ и јогин*, Градац, бр.73, 74, 75, Чачак, 1987, 204 – 210.
  34. **Kovačević, I.:** *Semilogija rituala*, Beograd, 1985.
  35. **Kristić, A.:** *Narodno liječenje željezom*, Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajevu (etnologija), N.S. sv. XIV – 1959, Sarajevo, 1959, 311 – 313.

36. **Линин, А.**: *Народниите музички инструменти во Македонија*, Скопје: Македонска книга, 1986.
37. **Линин, А.**: *Музичките инструменти на Македонскиот Словени*, // Музиката на почвата на Македонија, Скопје: МАНУ, 1999, 281 – 290.
38. **Лома, А.**: *Неки славистички аспекти српске етногенезе*, Зборник Матице српске за славистику, 43, Београд, 1993, 105 – 126.
39. **Маразов, И.**: „Бащи“ и „деца“ в култа на Кабирите и в митологијата на Средиземноморието, Проблеми на изкуството, София, 1999 / 4, 26 – 43.
40. **Маразов, И.**: *Митология на Траките*, София, 1994.
41. **Маразов, И.**: *Митология на златото*, София: Христо Ботев, 1999.
42. **Matić, V.**: *Zaboravljeni božanstva*, Beograd, 1972.
43. *Мифы народов мира*, Т.1,2, Москва, 1980; 1982.
44. **Мијатовић, М.**: *Занати и еснафи у Расини*, Српски етнографски зборник (Живот и обичаји народни), књ.17, Београд, 1928.
45. **Miličević Bradač, M.**: *Of deer, antlers, and shamans*, // Znakovi i riječi: Zbornik projekta "Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora", Zagreb, 2002, 7 – 41.
46. *Muzička enciklopedija*, Т. I-III, Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, 1977.
47. **Olsen, B.**: *Od predmeta do teksta: Teorijske perspektive arheoloških istraživanja*, Beograd, 2002.
48. **Овчаров, Д.**, *Български средновековни рисунки – графити*, София, 1982.
49. **Pentikainen, J.**: *The Shamanic Drum as Cognitive Map*, Studia Fennica, 32, Helsinki: SKS, 1987, 17– 36.
50. **Петрухин, В.**: *Мифы финно – угротов*, Москва, 2003.
51. **Pleterski, A.**: *Model etnogeneze Slovanov na osnovi nekaterih novejših raziskav*, Zgodovinski časopis, 49, Ljubljana, 1995, 537 – 556.
52. *Prehistoire de la musique: Sons et instruments de musique des ades Bronze et du Fer ed France*, Nemours: Musée de Prehistoire, 2002.
53. **Примовски, А.**: *Ковачите агупти в гр. Мадан*, Известия на етнографския унититут с музей, кн. II, София, 1955, 217 – 265.
54. *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*.
55. **Russell, N.; McGowan, K. J.**: *Dance of the Cranes: Crane symbolism at Catalhöyük and beyond*, Antiquity, 77 / 297, York, 2003, 445 – 455.

56. Седов, В. В.: *Славяне в древности*, Москва, 1994.
57. Седов, В. В.: *Славяне в раннем средневековье*, Москва, 1995.
58. Сиљан штјркоть, <<http://mkhere.blog.com.mk/node/76275>>, (07. May 2007)
59. Силянъ щъркотъ (запишал М. К. Цепенков), Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина (книжовенъ отдельъ), кн. VII, София, 1892, 193 – 206.
60. Skok, P.: *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Zagreb, 1974.
61. Славянские древности: Этнолонгвистический словарь, Москва, Том 1: 1995; Том 2: 1999.
62. Соловјев, А.: *Симболика средњевековних гробних сиоменика у Босни и Херцеговини*, Godišnjak istorijskog društva Bosne i Hercegovine, VIII, Sarajevo, 1956, 5 – 67.
63. Срејовић, Д.; Џермановић, А.: *Речник грчке и римске митологије*, Београд, 1987.
64. Српски митолошки речник, Београд, 1998 / 1970.
65. Татаровска, Л.: *Метаморфозите во македонскиите народни умотворби*: метафизика на синкретизмот, Скопје: Менора, 2006.
66. Татаровска, Л.: *Митологија на јаболкото и прстеното*, Скопје: Институт за македонска литература; Менора, 2000.
67. Толковен речник на македонскиот јазик, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Том.1: 2003.
68. Тешкото: *Праен сиоменик на духовната култура на Македонија* (мултимедијален ЦД – ром), Скопје: Танец.
69. Этимологический словарь славянских языков: *Праславянский лексический фонд*, Москва.
70. Уметничкото богатство на Македонија, Скопје, 1984.
71. Венедиков, И.: *Раждането на божествите*, София, 1992.
72. Vinski, Z.: *Uz problematiku starog Irana i Kavkaza s osvrtom na podrijetlo Anta i Bijelih Hrvata*, Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija – vol. XXVI – XXVII, 1993 – 94, Zagreb, 1994, 67 – 84. (репринт од 1936 г.).
73. Wenzel, M.: *Ukrasni motivi na stećcima*, Sarajevo, 1965.

*Кокан Грчев*

## **ПОМЕГУ СТИЛОТ И ЈАЗИКОТ – МАКЕДОНСКАТА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕМИНОТ НА ВЕКОВИТЕ**



Барајќи ги основните специфики на архитектонските феномени помеѓу дефинициите на стилот, а според формалните законитости на специфичниот јазик на архитектурата, посебно на преминот на вековите (19-20 век), како и остварувајќи внимателен увид во современите процеси на трансформација (20-21 век), утврдуваме дека содржат разнородни рефлектирачки вредности кои ја обликуваат основната методологија за соодветно читање на архитектурата и нејзините континуитети. Во таков контекст, (имајќи го преминот на вековите како средиштен интерес), интересно е потсетувањето на фактот дека на своето прво пројавување во Европа на смената на вековите, модерната архитектура ќе има функција на критички дискурс кој ќе предизвика одредени критики, но и ќе воспостави одредени канони. Тоа започнува од идејата за истражување и спроведување на критички, антистилистички и континуирано самотрансформирачи пристап кон уметноста и кон архитектурата, неумолив кон официјалниот стил или програма, на истиот начин на кој модернитетот ќе биде неумолив кон големите политички проекти на високиот модернизам. Според таквата процена, која ќе стане „mainstream“ на културната историја на 20 век, „модернизмот“ или „модерното движење“, содржи револуционерен естетски канон и научна доктрина во архитектурата.



Во овие општи размислувања, Македонија се наоѓа на специфично место кое во целост не му припаѓа ниту на европскиот, ниту на воневропскиот културен контекст. Постоењето на фактички континуитет на различни процеси, потврдуваат дека таа подеднакво им припаѓа и на двете страни: определбата за „медитеранско“ определување на дискурсот на културните, уметничките и социјалните феномени, понекогаш се чини недоволно позиционирано, посебно кога е во прашање барањето одговори на суштинските проблеми поврзани со утврдувањето на последова-телноста на осетливите феномени.

Дефинирањето на сложената архитектонска морфологија, постепените промени во изразот и стилските специфичности на пластичниот украс и декорацијата, како и развојот и предавањето на градителските искуства во неколку генерации градители, во Македонија продуцираат специфични објекти кои сè повеќе добиваат на своето значење како автохтони авторски остварувања низ кои може да се прочита извесен степен на усвршување на занаетот и големо познавање на сите елементи кои го изградуваат интегритетот на еден препознатлив архитектонско стилски образец. Степенот на компилациско поврзување на елементи од различни градителски епохи, во Македонија ќе биде спроведено и читливо во делата на преродбенските градители. Од друга страна, професионализирањето на градителството и организацијата на градителските тајфи во изменетите околности на 19 век, создава услови за побрз развој на одредени зафати во градежништвото со што отпочнува развивањето на некои гранки кои брзо достигнуваат ниво на вистинска уметност: резба, столарство, изработка на мебел, железарство, сликарство, архитектура. Архитектурата на деветнаесеттиот век во Македонија оствари своевиден континуитет, развивајќи се од наследените локални и ориентални структури во правец на инкорпорирање на дефинирани модели од западната архитектура и поширокото подрачје на Медитеранот, со вградување на таквите искуства во препознатлив и независен локален градителски јазик. Притоа, процесот на директното воведување на готови стилски артикулирани модели или нивни елементи во структурата на градителството на деветнаесеттиот век, е во директна зависност од актуелните случајувања на тој план во сите европски земји. Во Македонија, настаните во првите години на дваесеттиот век, водеа кон поинакво дефинирање на градителскиот континуитет и традиција низ дефинирање на координатите на архитектонското творештво во дејноста на академски образованите архитекти, чии искуства беа различно третирани во рамките на новосоздадената состојба по распаѓањето на Отоманската империја. Во овој период, прашањето за градба и примена на дефинирани архитектонско-стилски модели ќе се отклони од еснафско-неимарскиот пристап и практично ќе го претвори во прашање за индивидуален авторски третман.



Во таков историски и стилски контекст, спроведувањето на каква било студија за развојот на архитектонско стилските обрасци во Македонија, треба на посебен начин да го земе предвид двојното и посебно специфично чувство за тоа, што вушност е „модерното“ во неа; тоа ѝ се спротивставува на тенденцијата, присуството на модерната архитектура да се чита преку термините на ексклузивна бинарна опозиција помеѓу националното и интернационалното, или помеѓу традицијата и модернитетот. Идентично како и во многу „други архитектури“ од истиот период, во времето кога секое нагласување, наднационално или ненационално припаѓање беше анатема за различните идеологии, модернизмот не можеше да биде интернационален во своето припаѓање, ниту пак националната архитектура да биде вистински локална, традиционална или регионална. Во таков прецизно определен контекст на истражување на проблемите на стилот и јазикот во македонската архитектура, од денешна перспектива на активно опсервирање на можните архитектонски вредности препознаени како традиционални, се наметнува и проблемот на „неконтролирана компиляција“ во современата архитектонска продукција, посредувана со подемот на комуникациите и електронските медиуми. Таквата компиляција се однесува пред сè на најновата архитектонска продукција, во која ќе препознаеме редизајнирана традиционална архитектура од фолклорен тип, како и архитектура која често е преземена од различни архитектонски модели креирани како локално архитектонско ткаење препознатливо за други културни средини. На таков начин, оваа посредувана архитектура „...наместо да учествува во остварувањето на интеркултуралноста како еден од начините за создавање на универзални културни вредности“, таа создава безлични, карикатурални, неумерени архитектонски производи, кои не можат експлицитно да учествуваат во функција на суптилно цитирање на елементи од традицијата. Во такви услови, со нивното „непропознавање“ во процесот на „декодирање“ на валентноста на традиционалните обрасци, од хиперурбантата архитектура посредно се создава „фолклоризирана“ архитектура со високофреквентно учество во дефинирањето на поширокиот културен и урбан контекст.

Надминувањето на културните разлики преку читање на контекстите на затекнатото и нивна деконтекстуализација во насока кон универзална разбираливост и употребливост, претставува точка до која современото промислување на архитектурата сè уште не пристигна.



Оттаму, логично се наметнува прашањето: каде може да започне анализата и согледувањето на проблемот на влијанијата на традиционалната архитектура (или архитектура со прецизен стилски предзнак), согледувајќи ги притоа начините за нејзино промислување преку кои се утврдуваат можностите за примена на традиционалните обрасци во архитектонската теорија и пракса во денешни услови? Секако дека не е лесно да се одговори на прашањето, ако се земе предвид дека во денешни услови е сеедно дали зборуваме за мултивалентниот однос на архитектурата, дали зборуваме за биполарноста во нејзината структура или утврдуваме различни нивоа на значења, различни нивоа на контакти. Тоа значи дека архитектурата од минатите периоди на развој, во нејзиното промислување наведува на забележување на различни компоненти кои архитектонското творештво во денешни услови можат да го постават на различни позиции.

Во откривањето на сложените интеракции и врски помеѓу јазикот и стилот во архитектурата (како исклучително чувствителен феномен), се забележува и друга „девијација“: промената на структурата на културолошките модели придонесуваат „фолклорната“ архитектура наспроти урбаната да претрпат сериозно редефинирање. Во тој процес, и самиот поим на фолклоризмот започнува да добива сосема нови значења, преку кои се илустрира негативната конотација која не му е својствена на фолклоризмот од триесеттите години. На тој начин, овој поим постепено губи на своето значење како можност за канализирано стилско размислување, влегувајќи во употреба единствено со својата негативна компонента. Од друга страна, пак, најновата архитектонска продукција, без разлика дали се работи за селска или градска архитектура, претрпнува процес на целосно преклопување во кое се губи просторот за разликување на едната и другата како органски и структурно разнородни креации. Неможноста да се разделят изразите во она што тешко и да може да се нарече канализирана архитектура, укажува на една нова димензија на архитектонската продукција, преку која процесот на условна глобализација ја нарушува природната рамнотежа која отсекогаш постоела фундирана во односот меѓу селото и градот. Во такви услови, фолклоризмот во архитектурата на нашето современие, претставува сложен конгломерат од идејни, социолошки, економски, а често и политички содржини обединети во обидот да креираат архитектура која својата препознатливост ја гради

повеќе низ фактори кои се од вонуметничка (неархитектонска) природа. На таков начин, следејќи ги закономерностите на создавањето на еден специфичен „јазик“ и структура, фолклоризмот во архитектурата повеќе не го препознавме како насока или напор за обединување околу одбрани, естетизирани, и референтни архитектонски елементи во тенденција да формираат соодветен јазик кој ќе создава и препознатлив стилски образец. Спротивно на сето тоа, како интегрална одлика на кој било објект за кој би претпоставиле дека се прави во фолклористички дух, во денешни услови носи специфики од друг вид, од друг род, видоизменети и по својот состав и по својата внатрешна предодреденост за широка комуникација со различни восприемачи, а со самото тоа и приспособено на естетските критериуми за кои повеќе не може со сигурност да се тврди дека се утврдени како реални уметнички или архитектонски референции. Недефинираноста во почетниот пристап, овозможува влез за голем број на оформувачки архитектонски елементи, извадени од нивниот првобитен состав, и нивно интерполирање директно и на слободен и необврзувачки начин во еден сосема нов и неоптоварен концепт и смисла. На тој начин се создва една нова архитектура, која во непрепознатливоста на милјето кое тенденциозно претопува во намерата глобално да обезличи, почнува да внесува елементи кои потекнуваат традиционално од некаков воспоставен ред. Ова секако претставува обид да се најде позитивниот однос кон некои девијации во архитектонска смисла, кои често само на прв поглед се нудат како невообличени и неспособни да им биде определена припадноста. Некои стилски пројавувања, стануваат еклектични; од разнобрзноста на елементи кои се нудат во традиционалните модели, со слободен избор креираат нови предлошки како пандани и одговор на нагласените придвижувања кон глобализацијата на архитектонскиот израз и поништувањето на неговата локална валидност и референтност.



Во контекст на едно продлабочено истражување на архитектонските континуитети, традицијата и фолклорот, како интегрални чинители на културната меморија, единството на својот идентитет и профил го добиваат заедно со она што се нарекува општа уметничка продукција. Во еден дијахрониски преглед, ако се обидеме да се осврнеме на различните стилски пројавувања во македонската архитектура, по завршувањето на 19 век и неимарскиот период кога ќе се појави стилски канализираната архитектура на овие простори, фолклоризмот

ќе се појави како обид да се одговори на напливот на европската модерна архитектура при што обрасците од фолклорните локални архитектонски јазици ќе бидат употребени во вид на соодветен модел преку кој фолклоризмот во архитектурата ќе се појави како стилска тенденција која ќе го оправда своето постоење боејќи ги локално некои придвижувања на глобален план. Истото тоа нема да трае и да се развива со ист интензитет бидејќи уште на почетокот оваа стилска определба ќе пројави тенденција да го нагласи присуството на „националното“ како важна компонента во архитектонското творештво. Меѓутоа, „фолклорниот импулс“ нема да згасне ниту во годините по завршувањето на Втората светска војна, со што целиот временски интервал до денешни времиња ќе биде во знакот на повеќе или помалку успешни обиди преку употребата на соодветно избраните елементи од „фолклорната“ архитектура да се создава препознатлив и автентичен архитектонски јазик. Начините за соодветно третирање на „фолклорната“ архитектура, предизвикува на слоевито промислување кое во крајните инстанции отвора три главни проблемски подрачја: архитектонско, социолошко и историско-уметничко. Гледано интегрално, овие аспекти на проблемот ги утврдуваат главните методолошки концепции преку кои може да се определи соодветното место на поимите кои ја дефинираат „фолклорната“ архитектура, а со тоа и поимот на фолклоризмот во архитектурата како сериозен продукт на целисходни промислувања.

„Фолклорната“ архитектура, воопшто гледано низ историјата, предизвикува на една од нејзините главни провокации која се содржи во прашањето за нејзина интерпретација, односно реинтерпретација во современото архитектонско творештво. Во тој контекст, размислувањата се движат околу повеќе теориски пунктови, укажувајќи на повеќе различни аспекти на истражување:

- Одредувањето на вредностите на „фолклорната“ архитектура најчесто се разгледува во контекст на дефинирањето на соодветен режим за заштита, (денеска архитектонскиот идентитет произлегува од воспоставените позитивни контакти меѓу старото и новото во старите градски јадра);
- Се констатира постоењето на различни традиционални и современи објекти градени според физички и духовни закономерности. Во нив се констатира степенот на постигната избалансираност, при што се прифаќа заклучокот дека во тенденцијата да се влезе во позитивен контакт со старите јадра, треба да се почитува методолошката постапка применувана низ минатите времиња, сега изразена со нови технологии, материјали и приспособена кон новите потреби;

- Како изделена стилска формација, фолклоризмот во архитектурата го реактуализира прашањето за одржливиот развој, за културната дезинтеграцијата на руралните средини, како и за губењето на врските со изворните архитектонски форми и значења;
- Функцијата на фолклоризмот во архитектурата се третира и како фактор за потврдување на идентитетот на поднебјето и традициите преку современи постапки за интерпретација на готови и вреднувани (валоризирани) модели ;
- Развиените средини кои во првата половина на векот беа на периферијата на западната цивилизација, ги примија влијанијата на новите архитектонски случајувања, но ги претворија и приспособија кон локалните услови и потреби создавајќи преку тоа специфични форми на национални архитектонски школи. Истите како афирмавтивни естетски категории подоцна ни се нудат како парадигма за решавањето на проблемот на односот кон традицијата и сопствените фолклорни архитектонски традиции што треба да се прифати само како метода, а не и како рецепт за решавање на проблемот;
- Непланското урбанизирање во денешни услови се наметнува како главен императив и носител на негативните конотации на терминот фолклоризам, што ја прави и главната дистинкција од денешен агол на гледање и во смисла на целосно опфаќање на можните дефиниции на поимот.



Сите овие аспекти, третирани во рамките на традиционалната архитектура од различни историски периоди, укажуваат на постоењето на многу значајни содржини кои се совпаѓаат во многушто со поставките на модерната архитектура. Анонимниот мајстор, користејќи ги долговековните градителски искуства, знаел дури и многу подобро од школуваните архитекти да се приспособи на контекстот, околината, традицијата, потребите на корисникот зададени преку јасна и егзактно поставена и дефинирана програма. Може да се претпостави дека тајната за успехот на одредени регионални школи за архитектура лежи токму во откривањето на можностите за запознавање и реинтерпретирање на елементите од единствените архитектонски традиции, односно за едно специфично третирање на локалните градителски традиции. Тоа го покажуваат најјасно оние архитектонски регионални

школи кои во првата половина на 20 век беа на територијата на „западната цивилизација“ (Скандинавија, Јапонија, Бразил). Тие знаеја да ги прифатат предизвиците на функционализмот, интернационалниот стил и другите актуелности во архитектурата, да ги претопат преку своите потреби, создавајќи современи интерпретации на традиционалните елементи преку формирање на соодветни архитектонски јазици. Тајната на речиси сите големи архитекти од овие школи лежи во фактот дека во рамките на општите правила, прилагодувајќи се, тие го втиснуваа и сопствениот авторски ракопис.

Поразителен за нас е фактот, дека и покрај богатата архитектонска традиција, поимот на културните традиции во македонската архитектура, присутен како слоевito надградување на сложени конгломерати од суптилно градени вредности, останал за нас недоволно афирмиран, недоволно аплициран, не само во теориска туку и во практична смисла. На тоа укажуваат и сериозните истражувања што ги спроведе Д. Грабријан, кој како ученик на Ле Корбизје, (во 1949 година) преку проучувањето на македонската традиционална архитектура дојде до резултати кои укажуваат на веќе разрешените функционални, конструктивни и обликовни проблеми веќе присутни во поставките на модерната архитектура, па дури и такви што современата архитектура сè уште ги бара. Тоа значи дека се работи за постоење на елементи кои можат директно да се поврзат со современото архитектонско творештво. На тоа укажува присуството на тремовите, чардациите, еркерите, стреите, бојата, композицијата, употребениот материјал и денивелацијата на просторот, вградената покуќнина и сето она што претставува „целосна архитектура“ (целосно уметничко дело, какво што беше црковната архитектура во периодот на процветот на преродбенското градителство во 19 век, на пример). Доколку е овозможена апликација и употребливост на таквите искуства во современите проектантски зафати, ќе се обезбеди и соодветно ниво на автентичност и локална или амбиентална препознатливост. Меѓутоа, постои и друга негативна конотација, при што утврдуваме дека во едни фосилни лушки на минатото, се вградуваат нови содржини кои воопшто не соодветствуваат на една таква форма. Постоењето на многубројни такви примери во Македонија за неупатените претставува пример кој треба да се ценi и до кој треба да се придржуваame како кон соодветно понуден рецепт.

Укажувајќи на социолошкиот пристап во определувањето на специфични и проблемски аспекти во овој специфичен домен, практично подвлекуваме повеќе важни пунктови:

- Се утврдува предизвикот за социолошки и културолошки анализи во процесот на преиспитување и можеби редефинирање на

односот помеѓу урбаната и руралната средина преку соочувањето на соодветните културолошки нивоа и модели;

- Се одредува специфичноста на односот помеѓу двете посочени инстанции и притоа се утврдува дали и како во денешни услови функционира фолклорот како парадигма со двостран код: позитивен кој ги вклучува сите традиционализми и критички и со слободен избор креира предлошки, или негативен: кој погрдно се толкува како отсуство на интелектуални референции, или како недостаток на вкус или мерка однапред дефинирани од соодветни професионални инстанции;
- Комплексноста на пристапот се опфатно ја третира архитектурата како масовна култура, аплицирајќи во нејзината структура референции од социолошка и културолошка природа кои учествуваат во прецизно методолошко поставување на проблемот на фолклоризмот;
- Јасно треба да се утврди местото на елитизмот посебно во доменот на архитектурата, што е потребно во процесот на промислувањето и утврдувањето на специфичните релации помеѓу традиционалната и „високата“ култура,
- Се утврдуваат својствата и значењата на соодветните термини како „етнички снобизам“ и снобизмот воопшто, како своевиден „срэм“ од етнокултурните модели;
- Се откриваат соодветни значења на специфични архитектонски, урбани, или широко дефинирани симболи и простори со кои се комуницира или коишто овозможуваат комуникација соодветна на менталитетот и околностите;
- Во своите крајни инстанции, фолклорот се утврдува како естетизација и припитомување на животниот простор или како наметната, свесно или не, матрица.



Кога зборуваме за архитектура во овој контекст, мислим пред сè на урбаната архитектура, којашто следи или не следи одредени параметри или парадигми кои се карактеристични за руралната архитектура. Ставено во современ контекст кој не е лишен од присуството на новите определби на интеркултурализмот, туку напротив, афирмативно е поставен во контекстот на општиот проблем што го разгледуваме, констатираме дека всушност зборуваме за одредени „цитати“, за тоа како треба да го промислуваме сопствениот идентитет

или како треба да се промислуваат и афирмираат сопствените вредности. Еден од начините да се однесуваме кон тие цитати е секако суштински, творечки, имагинативен, кој почитува одреден тип на дијахронија и историски континуитет и контекст. Она што дополнително го констатираме како проблем за промислување е всушност фактот дека урбаниот контекст претставува на одреден начин синоним за масовна култура.

Од друга страна, историско-уметничката компонента на проблемот на архитектонскиот развој, упатува на промислување на комплексноста од соодветното рефлектирање на специфични состојби во кои нагласениот интерес кон уметничките форми преку кои се отвора специфичен дискурс за изразување на „националното“, укажуваат и на широката применливост во позитивна и негативна смисла на сите продукти од утврденото локално уметничко ткаење. Таквиот пристап ги открива значењата на „примарната геометрија“ вткаена како архетипски принцип речиси во сите артефакти на народниот уметнички израз, кои понатаму се трансформираат во позитивна или во сосема негативна семантичка конструкција во која експлицитно ќе се отворат прашањата за начините, методите и применливоста на обрасците во структурирањето и креирањето на современиот уметнички израз.



Можноста за мултивалентно кодирање на определени својства на традиционалната архитектура, укажува на постоењето на повеќе нивоа на значење и сложени вредности, заради кое постојано му се наврАкаме на посебно возбудливиот начин на кој различните значења меѓусебно се поврзуваат и стопуваат во слика за хармонична целина. Одредувањето на влијанијата на традиционалната архитектура, не подразбира единечно разгледување на специфични феномени и на ограничено подрачје. Сфатени како интегрален дел од пошироко дефинирани културни интеракции, тие претставуваат составен дел од традицијата која во најголем број случаи делува во рамките на вкупниот социјален и културален динамизам. Укажувајќи на слоевитоста на својата структура, влијанијата на оваа архитектура од денешен аспект повторно ги реактуализира сите нивоа на значења, опфаќајќи ја сложената митопоетичка структура, симболичните вредности, и можностите за деконтекстуализација во современи услови.

Пристапувајќи кон слоевито зафаќање во материјата која го дефинира на соодветен начин поимот на традиционалната архитектура,

указуваме на поимот на „фолклорната архитектура“ како една од компонентите кои учествуваат во соодветното одредување на просторот кое во суштина има нагласени егзистенцијални корени. Насочено кон воспоставувањето на динамична рамнотежа помеѓу човековата суштина и неговото непосредно опокружување, разгледувањето на поимот на фолклорната архитектура претставува акција за соодветно ориентирање во сложената „просторна“ комбинација на различни врски и односи, како и значења настанати од потребата за комуникација, кои се пренесуваат со соодветни знаковни методи. При дефинирањето на поимот на архитектонскиот простор, постојат повеќе фактори кои го определуваат архитектонскиот тоталитет, утврдувајќи ги со тоа и можностите за нивно внатрешно поврзување. Во тој процес, постои слобода на интерпретацијата што дозволува да се применува семиолошкиот пристап, но целокупноста на соодветната акција ќе биде сепак насочена кон развивање на еден кохерентен метод на анализа на поставената задача. Во дискусиите кои не многу често се водат на соодветно рамниште а кои ги допираат проблемите на архитектонскиот простор, доминирачки императив и без свесна тенденција е наивниот реализам, кој своето место го стекнува под изговор дека се занимава со архитектонска перцепција, или пак со тродимензионална геометрија. Во таа смисла, како што заклучува Норберг Шулц<sup>1</sup>, и во двата овие случаи, се запоставува основиот проблем на просторот како важна димензија на човековото постоење и опстанок, а како резултат на таквото сфаќање, се јавува и соодветното сфаќање на самиот концепт на просторот: на него да се гледа како на нешто надминато и анахронично. Она што побудува посебно внимание, претставува сериозноста во пристапот на авторот, да му пријде на општиот проблем на архитектонскиот простор, развивајќи ја идејата дека соодветниот архитектонски простор треба да биде сфатен како конкретизација на одредени претстави што се неопходен дел од човековата општа ориентација, или како што вели тој, „постоење во светот“. Посебно треба да се подвлече она што е наведено и во воведот на книгата, дека основните методолошки инструменти, како и основната конструкција на главните тези се базира на филозофски, психолошки и архитектонски студии, што секако придонесува за применливоста на одредени претпоставки во создавањето на нашиот однос кон проблемот на „просторот во фолклорната архитектура“ како своевиден и значаен феномен, со што се подвлеќува и неопходноста од комуникација со мултидисциплинарниот дискурс во истражувањето. Меѓутоа, концепцијата на архитектонскиот простор претставува соодветен инструмент преку кој се врши и

---

<sup>1</sup> Kristijan Norberg Šulc, Egzistencija, prostor i arhitektura, Građevinska knjiga, Beograd, 1999, 14.

темелна анализа на интегралната и комплексна претстава за целосното опкружување и средината во која егзистира човекот.

Од етнографската дескрипција, преку сложените семиолошки зафаќања за соодветно знаково кодирање, преку постмодерната интерпретација на мултивалентноста на архитектонскиот простор, како и модернистичките варијанти и толкувања кои го објаснуваат поимот на дисконтинуитетот на феномените, се креираат и соодветни координати на специфична архитектонска стилистика. Тоа понатаму обврзува и на соодветна валоризација на архитектонските артефакти како дел од широко дефиниран историско-уметнички простор, во кој архитектурата со префикс „традиционнa“, упатува на промислена социолошко-критичка референција. Преку таквото одредување, овој тип на архитектонско творештво и продукција како дел од еден покомплексен традиционален систем на вредности, добива соодветна позиција во функција на детерминирање на колективни модуси на однесување и мислење, кое во крајните консеквенции упатува и на одредени аспекти на поимот на вкусот, што се рефлектира и врз научниот интерес за одредени состојби. Притоа, се утврдува дека традиционалната уметност не служи првично заради „естетско доживување“, туку заради оживување на сликата за еден идиличен, изгубен свет. Традиционалистичкиот вкус кој е оптоварен со системот на вредности на еден возможен „свет“, бара и го пронаоѓа во делата од традиционалната уметност она што го сака... Филозофијата на „изгубената хармонија“ за која се врзува традиционалиот вкус, најмалку е карактеристична за модерното време...“<sup>2</sup>

Поблиското одредување на поимот на архитектонскиот простор зависи од соодветниот контекст кој го формирате заради свесно претпоставени очекувања. Таквата канализирана интенција се вклучува во поширока „бинарна“ шема во која препознаваме опозиции од различен вид поставени на различни рамништа. Она што сепак примарно учествува во прецизното архитектонско контекстуализирање, е определбата за потврдено присуство на детерминирачки фактори кои се надвор од крутите и прагматични дефиниции. Во нив пред сè се мисли на враќањето и ревалоризирањето на употребливоста на поимот на имагинарното во архитектурата<sup>3</sup>, исто како и нагласувањето на мито-поетичните својствата на архитектонскиот простор<sup>4</sup>. Својствата на така дефинираниот простор во повеќедимензионална смисла го одредува и значењето на архитектурата, како составен елемент од еден

<sup>2</sup> Овде пред сè се мисли на прецизно утврденото свойство на утилитарноста на „традиционнниот вкус“; види: Сретен Петровић, Филозофија модерног укуса, Филозофија уметности, Београд, 1978, 126.

<sup>3</sup> Dorfles Đilo, Pohvala disharmoniji, Beograd.

<sup>4</sup> Gaston Bašlar, Poetika prostora.

сложено структуриран традиционален „код“, генериран од нашите првични претпоставки.<sup>5</sup>

Не е ясно, дали заради ваквата претпоставка, не е можно да го утврдиме и лесното прифаќање на изместените архитектонски дефиниции заради кои најновата архитектонска продукција страда од енормното присуство на погрешно креиран и применет етно-културен „код“. Зданијата кои немаат потпис, анонимните градби, на современиот истражувач му се нудат методолошки идентично како и заборавените магични и питоми простори од богатата градителска традиција, но со големо првично дистанцирање: начинот на кој се зближуваат овие два модели е заснован на анонимноста; истата таа анонимност ги потпишува највисоките дострели на македонскиот градителски гениј, а во вториот случај, истата анонимност ги потпишува највисоките дострели на архитектонската циничност и незнаење. Замената на моделите очигледно преку резултатите од соодветните процеси не дозволува слободна афирмација. Причините за несрекниот трансфер се повеќе од јасни: историскиот континуитет ги потврди македонските градови како живи организми адаптибилни кон промени однадвор, но и „однатре“. Органското структурирање околу логични матрици, не создале спротивставени елементи со тенденција да се совладаат меѓусебно на сметка на чие било „исчезнување“. Мултикултурниот идентитет и сложениот социолошко-уметнички комплекс како елементи и општи белези на традиционалната култура, учествуваат во интегралното означување и именување на севкупната култура.

Низ таква методолошка оптика се согледува комплексноста на состојбите во архитектурата на Македонија од крајот на 19 век и посебно, периодот на преминот на вековите (19-20) и подоцна, во периодот меѓу двете светски војни. Сложеноста произлегува од навидум лесно препознатливите формални законитости според кои се именуваат стилските пројави. Од друга страна, анализите на суштинските проникнувања во поимите на локалното, традиционалното, историското, „новото“, модерното и сл., укажуваат на „одделноста“, укажуваат на сепарацијата на различните „говори“, укажуваат на потребата за примена на комплексни методолошки инструменти за досегање на интегралните стилски дефиниции.

Тие до крај ќе останат отворени во својот обем, дозволувајќи одговорите да се надградуваат и да се менуваат вклучувајќи ја категоријата на времето како иманентна и придонадена кон суштината на општите уметнички и естетски феномени.

<sup>5</sup> Одредени согледувања за начините, методите, и механизмите на однесување и комуникација на фолклорните архитектонски кодови во пошироко социјално и уметничко-архитектонско опкружување, подетално се претставени во: Кокан Грчев, *Трансформациите на фолклорниот архитектонски кодови во контекст на развојот на архитектурата во Македонија*, 403-419.



## **ИСТОРИЈА**



*Блаже Ристовски*

## **ПЕТАР ДРАГАНОВ ЗА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ**

Пред 150 години во бугарско-гагауското колонистичко гратче Комрат во тогашната руска Бесарабија на 1 февруари 1857 година е роден бесарабискиот Бугарин и виден руски славист, претходник и сомисленик на Мисирков и Чуповски и основоположник на македонистиката во Русија *Петар Даниилович Драганов* (1857-1928). И по 80 години од смртта, тој, заедно со Мисирков, е најпремолчуваната и најнапаѓаната историска личност во некои средини. И тоа само затоа што несомнено Драганов е еден од најзаслужните, најзначајните и најрано пројавените меѓународно релевантни научни профили за проучувањето и афирмирањето на македонската национална свест, на македонскиот јазик и литература, на македонскиот фолклор и етнографија и на македонската историја и култура во последните две децении на XIX и во првите две на XX век. Истовремено, тој сè уште останува и една од најнепознатите и најнепризнатите личности како за македонската, така и за меѓународната научна јавност.

Кој е, всушност, Петар Драганов и зошто Македонската академија му оддава вакво високо признание на неговото македонистичко дело?

И животниот и творечкиот пат на Драганов е еднакво драматичен, како и Мисирковиот. Веќе 40 години го окупира нашиот научен интерес, насобравме купиште архивски и библиотечни материјали и документи, и сè уште останува научно недопроучен и општествено невалоризиран, долго пренебрегнуван во руската и смислено игнориран во бугарската славистика, а речиси сосем непознат за пошироката македонска јавност. Иако, има уникални заслуги и за руската, и за бугарската и за македонската славистика.

### **1.**

Основното образование сиромашниот Петар Драганов го започнува во родното тогашно селиште Комрат, гимназијалното го завршува во бесарабискиот Кишинев, а високото во украинскиот Харков, под закрилата на бугарскиот славист Марин Дринов, и во руската престол-

нина С.-Петербург под моќното покровителство на познатиот руски славист Владимир Иванович Ламански. Мачно ја одржува личната егзистенција и (како и Мисирков малку подоцна) мошне рано ја започнува својата истражувачка и публицистичка дејност. Како студент во Харков, Драганов подготвува „Начертаніе живаго Русско-болгарскаго словаря“ (1880–1883). По завршувањето на втората учебна година, поради материјални причини, го напушта Харков и привремено престојува кај брат му Стефан, прв драгоман на Рускиот генерален конзулат во Пловдив, тогашна престолнина на автономната Источна Румелија, под сизерентство на турскиот султан. Тука од почетокот на 1883 год. почнува да го издава весникот „Южна България“. Во учебната 1883/84 година одличниот студент успева да се префрли на С.-Петербургскиот универзитет со платена школарина, но во следната година мора самиот да бара излез. Ги запишува предавањата во учебната 1883/84 година на својот професор на Историско-филолошкиот факултет В. И. Ламански и авторизирани ги отпечатува како скрипта под наслов „Исторія Нової Польської Літератури (Мицкевич, Юл. Словаккій и Сигіз. Красинській)“. Исто така, го преведува на бугарски јазик текстот на И. В. Платонов „Анти-Энциклопедия или Братско Слово отъ Единъ Православенъ Славянинъ къмъ католическите Славяне по поводъ на издадена-та отъ папа Левъ XIII булла за празнуванье память-та на свв. Кирила и Методія“, со предговорен текст „За сношеніе на наши-ту царове съ Рима“ (СПб., 1884). Не можејќи да добие руска стипендија, во следната учебна година, како Бугарин, се обраќа до Министерството за просвета во Софија и добива бугарска стипендија. Уште на 31 јули 1884 год. Училишниот оддел на Бугарската егзархија го назначува како „специјалист-славист на должноста учител по црковнословенски јазик и општа историја во Солунската Кирило-Методиева гимназија (во Македонија)“. Откако ги одбранува кандидатските дисертации кај Јагиќ и Ламански и ја прима дипломата за научниот степен кандидат по словенска филологија, во март 1885 година стигнува на работното место во Солун.

Драганов уште како студент се интересира „за оваа турска провинција како класична земја за науката по словенска филологија“. Тој дојде во Македонија како Бугарин и руски граѓанин, но на егзархиска служба. Беше веќе изворно запознат за битката на соседните национални пропаганди за позиции во оваа турска провинција. Во двегодишниот престој Драганов предава: општа историја, црковнословенски јазик, бугарски јазик и литература, латински јазик и географија и води „приватен“ курс за дејноста на Кирила и Методија. Во целото време тој е во постојана кореспонденција со неговиот ментор за докторската дисертација В. И. Ламански, собира народно творештво, ги проучува ракописите по црквите во Македонија и на Света Гора, прави компаративни

студии за историјата, јазикот и фолклорот на Бугарите, Србите и Македонците и сестрано ја истражува писменоста, социјалната положба, образоването и националната свест на македонското население, како и одност на интелигенцијата кон пропагандите. Тогаш, по соединувањето на Источна Румелија со Бугарија, избувнува Српско-бугарската војна за да се спречи соединување и на егзархиска Македонија.

Ламански преку Советот на С.-Петербуршкото словенско благотворно друштво распишува специјален конкурс, наменет за Драганов, на темата: „Проучувањето на Македонија во етнографски, дијалектолошки, историски и археолошки однос“ со посебно внимание на „Карактеристиката на говорите на словенското население во современата Македонска провинција“. (Слична тема подоцна беше распишана и специјално за Мисирков!) Врз таа тема Драганов всушност и почнува да ја подготвува дисертацијата што никогаш немаше можност и да ја одбрани. Така настануваат трите обемни томови со материјали собирани од теренот на Македонија што толку нестрпливо се очекуваа во С.-Петербург. Тој уште од Солун почна да испраќа сознанија за Македонија и Македонците што беа во разрез со целите и задачите на Егзархијата и бугарската политика кон Македонија.

Во летото на 1887 год. Петар Драганов го напушта Солун натоварен не само со својот „Македонскословенски етнографски, дијалектолошки, литературен и лексикографски зборник“, туку и со квалификацијата експерт за Македонија и македонското прашање. Во С.-Петербург веднаш почнува да настапува на бројни научни трибини и станува член на угледни научни друштва и институции. На 11 декември 1887 год. пред Етнографското одделение на Императорското руско географско друштво, под раководство на Ламански, го одржува предавањето „Проучувањето на современа Македонија во етнографски, статистички и дијалектолошки поглед“, па Драганов ја предава во Друштвото својата „Македонска антологија“, заради што станува член на ова угледно научно друштво и е награден со сребрен медал. Истовремено во органот на СПб. словенско благотворно друштво „Извустія“ (под редакција пак на Ламански) почнува да излегува во продолженија неговата студија „Краток етнографски преглед на словенскиот дел на Македонија“. Тоа се совпадна со времето кога излезе и предизвика бурна дискусија зборникот со народни песни и обичаи на рускиот конзулат во Солун, И. С. Јастребов. Во Руското филолошко друштво го чита рефератот „Носовките во современите македонскословенски и бугарски говори“ што веднаш и се објавува во варшавскиот „Русский Филологический Вестникъ“. На 1 април 1888 год. во Географското друштво го изнесува и рефератот за дебраните од битово и јазиковно гледиште и веднаш се објавува во „Извустія“.

Предадениот за објавување „Македонскословенски зборник“ веднаш е даден во печат. Но Драганов не само што се откажува од предвиденото враќање во Македонија заради дополнување и проверка на расположивите материјали, туку поради немање материјална издршка во С.-Петербург мора да ја напушти руската престолнина и од 1 август 1888 год. станува учител во новооснованото училиште во родното место Комрат во Бесарабија. Иако во длабоката провинција, Драганов постојано пишува и праќа свои статии во разни руски публикации. Печатењето на Зборникот се одвива тешко и бавно и тој се појавува дури во 1894 год. Освен тоа, иако напредува во службата и е преместен во Кишинев, во шесте години поминати во јужна Русија животот му се искомплицира. Во тоа време се ожени и имаше две деца, ја издржуваше и мајка си во Комрат, но наскоро сопрругата тешко му се разболува и мора самиот да ги одгледува децата и (до 1890 год.) да плаќа во Душевната болница за сопрругата. Во октомври 1895 год. замоли да биде примен на служба во централната Публична библиотека во С.-Петербург, но го доби најниско платеното работно место *йомлад йомошник библиотекар*. Сепак, Драганов беше задоволен што ќе може да биде близу до децата што се школуваа, да биде во непосреден допир со трезорот на книгите и со можности за контакти со разните редакции. Периодот до 1904 год. веројатно му е најпродуктивен. Тој е во центарот на научниот живот и се вклучува во активностите на разни научни асоцијации. Меѓувремено, за две години ги завршува и студиите на Археолошкиот институт (1896–1998) и станува редовен член и на овој институт. Оваа репутација му беше нужна за компетентното проучување и афирмација на македонските работи.

Но постојано е со долгови и судови, зашто примињата не можат да му ги покријат ни елементарните егзистенцијални потреби. И по смртта на сопрругата, на негови плеки остануваат и трошоците за школувањето на децата. Од 1901 год. Одделението за руски јазик и литература на РАН му го прифаќа предлогот да подготви „Указател на литературата (изворите, прирачниците, книгите и статиите) за светите Кирил и Методиј во последните илјада години (до 1896 година вклучително“. Конечно, во 1904 год. ги поднесува во РАН подготвените библиографски прегледи во четири обемни томови. Но и тие не видоа бел свет, бидејќи тој одново мораше да ја прифати учителската служба во родното место Комрат. Но од почетокот на 1907 год. неочекувано е ослободен од службата и подоцна е преместен првин во Болградската гимназија, а потоа е поставен за в.д. директор на Астраханското реално училиште. Уште на крајот на следната 1908 год. Драганов е преместен за директор на Учителската школа во селото Ровное (Самарска губернија). Во оваа неофицијална интернација останува сè до јули 1913 год., кога е назначен за директор на гимназијата во Кагуль (Бесарабиска

губернија). Иако материјално ситуиран, тој е далеку од библиотеките и редакциите. Меѓувремено му починува и втората сопруга (1914) и пак останува сам и далеку од децата.

По Октомвриската револуција се Република Бесарабија изделува како посебна држава. По анексијата на Бесарабија, новите романски власти го назначуваат одново за директор во Кагуль, но тој демонстративно се повлекол во својот Комрат, каде што во 1926 год. е пензиониран, а на 7 февруари 1928 година пред поштенскиот шалтер ненадејно починал од излив во мозокот. Судбина во многу погледи слична на Мисирковата...

## 2.

Бесарабискиот Бугарин и истакнат руски славист Петар Даниилович Драганов беше и остана најдоследниот странски македонолог и основоположник на македонистиката како наука во Русија, сериозен проучувач, загрижен афирматор и доследен заштитник на самобитноста на македонскиот народ, на неговиот прогонуван јазик, на неговиот присвојуван фолклор, на неговата прикривана етнографија и искривувана историја, како и на посебната индивидуалност на македонската култура во словенскиот свет. Дури со настапот на Драганов, пред руската и меѓународната јавност во 80-тите години на XIX век, македонското национално прашање беше комплексно и комплетно, со целата сериозност и одговорност поставено не само пред словенската, туку и пред европската научна и политичка мисла и дури по неговите изворно аргументирани статии се разгореа најбурните јавни дискусији во славистиката и во политиката околу карактерот и судбината на Македонија, на македонскиот народ и неговиот јазик, историја, фолклор и етнографија.

Како реномиран филолог, дијалектолог, етнограф, фолклорист, литературен историчар, балканолог, демограф, географ, библиограф, лексикограф, публицист и педагог, Петар Драганов произлезе од елитната славистичка школа на Јагиќ и Ламански. Како двегодишен професор во Солунската гимназија помина низ катарзите на веќе развиениот пропаганден театар на соседите во Европска Турција, па како непристрасен сведок проговори од трибината на словенската и православна Русија за историјата, културата, состојбата и стремежите на еден (во тоа време) сè уште малку познат во науката и непризнат во политичката словенски народ на православниот Балкан.

## 3.

Тематскиот научен интерес на Драганов е мошне широк и разностран. Со своите пројавени активности во областа на русистиката, бугаристиката, украинистиката, бесарабистиката, албанистиката, но и

воопшто во славистиката и балканистиката, посебно во областа на филологијата, литературата, етнографијата, фолклористиката, историјата, археологијата, библиологијата, нумизматиката, црковната историја, уметноста и културата, тој има заслужено високо место и во руската и во светската славистика. Но со своите истражувања и сведоштва за Македонија и Македонците од последната четвртина на XIX и почетокот на XX век, посебно со своите пишувања за јазикот, дијалектологијата, средновековната и современата писменост, фолклорот, етнографијата, историјата и духовната и материјалната култура, тој несомнено посебно ја има задолжено Македонија и македонистиката.

#### 4.

Како егзархиски гимназијален професор во Солун (1885–1887) Петар Драганов имаше можност на самото место да го согледа разорното дејство на соседните национални пропаганди и непосредно да го следи процесот на македонскиот културно-национален развиток. Според инструкциите од својот професор В. И. Ламански, тој сестрано ја истражува старата словенска писменост, ги проучува зачуваните ракописи во црквите и манастирите во Македонија и на Света Гора и собира релевантни артефакти од областа на историјата, црковната уметност и кирило-методиевистиката воопшто, подготвувајќи одделни студии „за потеклото и татковината на црковнословенскиот јазик од древниот период“, за „германските, романските и таканаречените панонски елементи во староцрковнословенскиот речник“, подготвува библиографија „на сите европски и на некои од азиските јазици за Св. Кирил и Методиј, Апостолите и Првоучителите на рускословенскиот народ“ (т. I-IV, 1901–1904), составува посебен „Библиографски указател на делата за Светите Кирил и Методиј (излезени по илјадагодишнината од смртта на блажениот Методиј“, пишува „за македонизмите во типикот на писмената и плетеничката уметност, според јужнословенски ракопис од половината на XVII в.“ итн.

Тој внимателно и упорно го собира, го обработува и го подготвува за печат македонскиот фолклор, но, како што пишува и самиот, ги проучува и „карактеристиките на акцентот, гласовите, формите, творбите и речникот на македонскословенското наречје и на неговите говори во споредба со таквите во српскиот и во бугарскиот јазик. (Материјали за споредбената граматика на словенските јазици)“, ја проучува „границата помеѓу српскиот и бугарскиот ’јазик‘ во Северна Македонија (По повод полемиката на професорите М. С. Дринов и П. Среќковиќ)“, ги истражува „носовите самогласки во современите македонскословенски и бугарски говори“, ги презентира „бугарските и српските потправки на историјата и археологијата во Македонија“ итн. Тој прави „нови истражувања врз проучувањето на современа Македонија во етнографски,

филолошки и историски поглед“, пишува „Desiderata за македонско-словенската дијалектологија (кон претстојниот Прв меѓународен конгрес на славистите во С.-Петербург)“, на кој и самиот учествува во 1903 год., ги проучува „јужнословенските книги и статии напечатени со грчки букви“ (1905). Посебно и аргументирано, како истражувач и сведок, го обработува и „прашањето за населението во современа Македонија“ и степенот на развиеноста на неговата национална свест и перспектива (1900).

Треба да се укаже дека Драганов обрнува научно внимание и на илирологијата и албанологијата, па прави „општ указател за Тракија и Илирија, за Тракиците и Илириците“, како и „Указател за литературата за Албанија (Арнаутлукот), Албанците и за Албанската лига (Albanologia)“, а меѓу националните пропаганди во Македонија, покрај бугарската, срpsката и грчката, уште тогаш ја вбројува и албанската.

Врз основа на своите двегодишни проучувања П. Д. Драганов подготвува тритомна „Македонска енциклопедија“ („Македонско-словенски етнографски, дијалектолошки, литературен и лексикографски зборник“), но успева да го објави само првиот том под наслов „Македонскословенски зборник со приложен речник“ (С.-Петербург, 1894), во којшто се вклучени само собраниот епски народни песни. Ова издание, всушност, е првиот зборник на нашето усно народно творештво претставено од македонистички аспект, третирано врз македонска национална концепција и останува единствено издание од таков род сè до појавата на Рациновите „Македонски народноослободителни песни“ (1943).

Драганов успеа да објави и неколку истражувања за современата состојба на македонскиот јазик и за македонската етнографија. Почна да го објавува (во продолженија) своето истражување „Етнографски преглед на словенскиот дел на Македонија“ во сп. „Ізвестія“ на С.-Петербуршкото словенско благотворно друштво“ (1887-1888). Меѓутоа, поради поведената жестока српско-бугарско-руска полемика околу македонскиот културно-историски ентитет, печатењето беше прекинато. Богатиот собрани (и до крајот на животот дополнуван и доработуван) материјал сè до 1940 год. беше зачуван во ракопис во неговиот личен Архив, библиотека и музеј во родниот град Комрат (Молдавија). Но, поради метежите во текот на војната, сè досега не му се знае судбината.

Како познат библиограф, Драганов направи и серија други библиографски прегледи: „Општ указател на литературата за Македонија (класичната, средновековната и современата) со нејзиното население Македонјани и Македонци“ и „Општ указател на литературата за Света Гора Атонска (Athonica)“. Вложи големи усилији и во проучувањата на родната Бесарабија и објави обемна книга „Bessarabiana, т.е. Указател

на делата, статиите и забелешките за Бесарабиската губернија во систематски, хронолошки, азбучен и јазичен поредок“ (1912).

Како Бугарин по потекло, Петар Драганов усрдно ја следи и бугаристиката, па прави и „Азбучен указател (Библиографски речник) на руските писатели, државни и општествени дејци, уметници, композитори и др. во бугарски превод или циркулација (1806–1894)“, ја проучува „распространетоста на рускиот јазик, литература, наука и уметност во Бугарија и мирните придобивки на Бугарите“, но како објективен славист подготвил и „Указател на книгите и списанијата на малоруското [украинското] наречје напечатени на територијата на Русија“, па често ја споредува положбата на Македонија (и македонскиот јазик) со Украина и Белорусија.

Драганов пишува за скоро сите дотогаш пројавени македонски преродбенски дејци и ги познава и ги цитира најголемиот дел од објавените учебници и литературни и други текстови на македонски јазик. Тој ја преобјавува и песната-поема „Самовила Македонска“ од Ѓорѓија М. Пулевски и ги коментира неговите речници, има критички однос спрема мистификациите на Ст. И. Верковиќ, пишува за сè уште малку познатиот национален деец Марко А. Мушевић, како и за тогаш популарниот Д. Ризов и неговиот весник, рецензира публикации од илинденскиот период, итн.

Во сите негови пишувања и библиографски прегледи не само што не е отсушна и Македонија со Македонците, туку ѝ се дава и потенцирано предно место. Тоа беше негова научна опсесија што тој штедро ја споделуваше и со најистакнатите слависти од неговото време. Затоа неговата богата кореспонденција претставува неисцрпен извор за секакви сознанија, па и за Македонија и македонското прашање. Подготтуваниот тритомен зборник на неговите македонистички дела, во издание на МАНУ, ќе претставува и прво негово полно македонистичко претставување.

Воопшто, делото на Петар Драганов е предизвик за науката, тој допрва ќе го привлекува вниманието на славистиката и посебно на македонистиката.

## *Литература*

1. **Мојсов, Л.**: *Околу прашањето за македонското национално малицинство во Грција*. Еден поゴлед врз ойсекната документација, ИНИ, Скопје, 1954, 54, 66, 82, 98-99, 109, 119-120 и 192.
2. **Ташковски, Д.**: *Раѓањето на македонската нација*, Скопје, 1966.
3. **Ташковски, Д.**: *Бугаринот Пејтар Драганов за небугарскиот карактер на македонскиите „Бугари“*, „Нова Македонија“, 7 и 8. VIII 1968.
4. **Ристовски, Б.**: *Пејтар Даниилович Драганов (1857-1928)*, „Македонски фолклор“, II, 3-4, ИФ, Скопје, 1969, 495-531.
5. **Ристовски, Б.**: Еден необјавен ракојис на П. Д. Драганов, на истото место, 423-428.
6. **Ристовски, Б.**: *Прилози кон руско-македонскиите врски (1). Пејтар Драганов: Кон прашањето за населението на современа Македонија*, „Нова Македонија“, XXVI, 8536 – 8539, 25. X – 28. X 1970, 3.
7. **Ристовски, Б.**: *Прилози кон руско-македонскиите врски (2). П. Драганов за бугарскиите и српските фалсификации на историјата и археологијата на Македонија*, „Нова Македонија“, XXVI, 8540, 29. X 1970, 3.
8. **Ристовски, Б.**: *Најзначајниот претходник на Мисирков. Пејтар Даниилович Драганов (1857–1928)*, „Нова Македонија“, XXVII, 8998 – 9003, 31. I – 15. II 1972, 3.
9. **Ристовски, Б.**: *Пејтар Даниилович Драганов и македонистиката во Русија во XIX и XX век*, во кн.: Македонскиот народ и македонската нација, I, Мисла, Скопје, 1983, 408-466.
10. **Ристовски, Б.**: *Доследниот македонолог Пејтар Драганов*, во кн.: Македонскиот фолклор и националната свест, II, Студентски збор, Скопје, 1987, 73-99.

11. **Ристовски, Б.:** *Македонистичкиите истражувања на рускиот славист Пејтар Драганов*, во кн. Македонски летопис. Раскопки на литературни и национални теми, I, Македонска книга, Скопје, 1993, 141-150.
12. **Ристовски, Б.:** *Бугаринот Пејтар Драганов за јосебността на македонската нација, историја, јазик и култура*, во кн.: Сознајби за јазикот, литературата и нацијата, МАНУ, Скопје, 2001, 283-302.
13. **Тодоровски, Г.:** *Страници за едно македонофилство*, „Годишен зборник“, Филозофски факултет, Скопје, 1970, 167-190 (препечатувано и подоцна со дополненија во книгите на авторот).
14. **Струкова, К. Л.:** *Из энциклопедического наследия*, „Советское славяноведение“, 4, ИСБ АН СССР, Москва, 1970, 42-47.
15. **Струкова, К. Л.:** *Драганов Пејтар Данилович*, кн.: Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь, ИСБ АН СССР, Москва, 1979, 143-144.
16. **Кидел, А.:** *Сэ не куноаштем комитариоций. Педагог ши ом де културэ*, „Култура“, XII, 37 (1313), Кишинэу, XII, 9, 1970, 12-13.
17. **Кидел, А.:** *Енциклопедия советской молдовенянской*, 2, Кишинэу, 1971, 361.
18. **Пандевски, М.:** *Еден юрилох на Пејтар Данилович Драганов за етнографијата на Македониите*, „Нова Македонија“, 15-18. VII 1971, 3.
19. **Поглубко, К. А.; Степанова, Л. И.:** *О распросирранении русского языка и литературы среди болгар в XIX в. (по неопубликованной рукописи П. Д. Драганова)*, зб.: Балканский исторический сборник, IV, ИИ АН МССР, Кишинев, 1974, 235-267.
20. **Мадан, И.:** *Савани, юедаѓох, библиограф*, „Ынвэцэмъынтул публик“, Кишинэу, 20. II 1982, 4.
21. **Фомин, С.:** 1. Заѓадка архива Драганова, зб.: Патrimoniu. Алманахул библиофилијор дин Молдова, Литература артистикэ, Кишинэу, 1988, 191-203.
22. **Михеева, Г. В.:** *Драганов Пејтар Данилович*, во кн.: Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры. Библиографический словарь. Том 1. Императорская публичная библиотека 1795–1917, ИРНБ, Санкт-Петербург, 1995, 197-199.

*Тодор Чеиреганов*

## ПАТОТ ДО НЕЗАВИСНОСТА

Во текот на Втората светска војна македонскиот народ се бореше на страната на антифашистичките сили против наци-фашизмот. Во текот на борбата, македонската народноослободителна војска, која настана од малите партизански единици, успеа да го ослободи Вардарскиот дел на Македонија (делот на Македонија кој беше вклучен во поранешното Кралство Југославија) во есента 1944 година.

Врз основа на правото на секој народ на самоопределување и слободно изразување на својата волја, на 2 август 1944 година беше проглашена македонската држава на Првото заседание на АСНОМ.

На ова заседание, македонската држава беше формирана како федерална единица во рамките на југословенската федерација. Народна Република Македонија формирана во текот на Втората светска војна, само на дел од географската територијата на Македонија, беше резултат на вековната националноослободителна борба на македонскиот народ за национална слобода и независност. Но, во исто време, периодот од крајот на 1944 и почетокот на 1945 година, беше критичен период во кој Централната влада ги задуши националните чувства на Македонците на нивниот пат кон независност. Група македонски интелектуалци и стари членови на ВМРО се спротивставија на идејата Македонија да биде дел од југословенската федерација. Решението на македонското прашање тие го гледаа во независна Македонија или во рамките на балканска федерација. Нејзиното живеење како независна држава, од 2 август 1944 година до крајот на првите месеци од 1945 година, не беше прифатливо за Централната влада во Белград. Како резултат, на Второто заседание на АСНОМ ваквата политика на Македонците беше осудена од Централната влада и оценета како насочена против Југославија и Македонија.

По ова личностите кои беа вклучени во ова, (Методија Андонов-Ченто, Павел Шатев, Панко Браширов, Киро Глигоров, Михаило Апостолски, Емануел Чучков) беа затворени или испратени во Белград за да бидат под контрола. Треба да се спомене дека некои од овие

личности за време на целиот свој живот се бореле за ослободување и обединување на Македонија.

Исто така, во овој период, македонскиот народ ја зацврсти својата национална афирмација и признавање. НРМ/СРМ формира свои сопствени културни и образовни институции. Ваквата политика го зацврсти националниот идентитет и придонесе за националниот развој. Светот ја прифати реалноста за постоењето на македонскиот народ и неговата држава во рамките на југословенската федерација.

Четири децении, меѓу 1950 и 1990 година, траеше периодот во кој македонското прашање беше „замрзнато“, покриено во меѓусебен договор меѓу Исток и Запад и преку дисциплината на блоковите, но исто така и како резултат на постоењето на релативно силна југословенска држава која, фактички, не требаше да биде офанзивна и агресивна на ова поле, но беше способна да ги отстрани сите потенцијални опасности спрема Вардарска Македонија.

На крајот на XX век „македонското прашање“ повторно се појави на историската сцена, како што беше на крајот на XIX век. И повторно како и пред сто години, политичарите од Европа, од ОН, а денес и од Соединетите Американски Држави, беа вовлечени во изнаоѓањето решение. И повторно Грција, Бугарија и Србија се обидоа да ги реализираат своите интереси.

Треба да се истакне дека во втората половина на 1980 година, на самиот почеток на распаѓањето на Југославија, Македонија не беше меѓу оние што навестуваа дека сакаат да ја напуштат федерацијата; или тоа не го покажуваа врвните политичари. Напротив, македонските претставници во партијата и во државното претседателство во тоа време се сметаа повеќе за конзервативни, послушни кон врвот, догматични и просрпски ориентирани.

Вистина е, исто така, дека на почетокот на распаѓањето на федерацијата, Македонија беше единствената република во која не постоеше каков било проект или програма за напуштање на федерацијата или стратегија за стекнување на суверенитетот. Дотогаш во другите републики такви програми беа разработени и во многу од нив се заговараше напуштање на принципите на федерацијата.

Распаѓањето на Југославија беше резултат на длабоки економски и развојни контрадикции кои социјализмот, без демократија, човекови права и пазарна економија, не можеше да ги реши. Пресвртен момент, без сомнение претставува 14-от Конгрес на КПЈ од јануари 1990 година. Настаните, несогласувањата и поделбата на 14-от партиски Конгрес имаа катартичен ефект на јавноста во Македонија. Тие настани веднаш предизвикаа ослободување на партиската елита, масовно преминување на членството во новоформираните партии и на крајот, преиспитување на позицијата на Македонија во федерацијата. Националистичкиот бран

кој се појави во тоа време на секаде во Југославија, а особено во Србија, имаше пресудна улога во промената на македонското јавно мислење. Стравот од целосна српска доминација чиј „trade-mark“ беше заштита на југословенските интереси, беше плодна почва.

Српската православна црква ги обнароди своите претензии за јурисдикција над македонската автономна црква, додека големите српски политички партии ја преименуваа републиката во јужна Србија или Вардарска бановина, име коешто го носеше Македонија за време на српското владеење со Македонија во периодот од 1913 до 1941 година. Во Србија имаше и такви кои ја пречкртаа Македонија од новата карта на Југославија. Општо земено, психолошка подлога и размислување веќе беше присутно за дисолуција од федерацијата, иако сèуште недостасуваше реална стратегија за стекнување на независност и самостојност.

Во пролетта на 1990 година, беа регистрирани четири големи политички партии кои добија голема поддршка од електоратот, заедно со 22 помали. На првите парламентарни избори, во ноември 1990 година, овие партии добија 120 места во парламентот.

Парламентарните избори во 1990 година произведоа три работи кои имаа далекосежен ефект на раниот период од македонската независност:

- Националните партии не го освојија мнозинството во парламентот. Ова беше прв и единствен случај меѓу некогашните југословенски републики и редок случај меѓу источноевропските земји на првите парламентарни слободни избори.
- Беше формирана експертска влада која зависеше од консенсулната поддршка од граѓанските и етно ориентираните партии.
- За прв пат во источноевропските земји во транзиција една етничка малцинска партија беше вклучена, на еднакви основи, не само во владата, туку и во сите владини тела, министерства, агенции итн., делејќи ја одговорноста во процесот на владеењето.

На 25 јануари 1991 година новоизбраното, повеќепартиско Собрание усвои Декларација за независност на Република Македонија, со која, меѓу другите работи, Република Македонија беше дефинирана како суверена држава, која во согласност со нејзините интереси, ќе одлучи независно за нејзините идни односи со другите држави.

Во мај-јуни 1991 година следуваше последниот обид на Глигоров и Изетбеговиќ за „асиметрична конфедерација“, последен обид во серијата преговори.

Крвавата разврска на поранешна СФРЈ започна кон крајот на 1991 година со интервенцијата на ЈНА во Словенија. Потоа следуваа Хрват-

ска и Босна. Со Дејтонскиот мировен договор од ноември 1995 година Босна и Херцеговина стана протекторат на меѓународната заедница.

Како резултат на распаѓањето на Југославија, Македонија повторно стана место на конфликти. За Македонците понатамошното останување во федерацијата ќе значеше земање учество во конфликтот кој не беше нејзин и сојузувачки се со една од страните во конфликтот ризикуваше да ја изгуби сувереноста која со векови беше сон на Македонците.

На 8 септември 1991 година во Македонија беше одржан референдум. На гласањето 95,1% од граѓаните гласаа со „ДА“. Така, 8 септември стана нова важна дата во историјата на македонскиот народ, на која тие се изјаснија за суверенитет и независна Македонија (Денес овој ден се прославува како ден на независноста).

Врз база на резултатите од референдумот, Собранието на Република Македонија, на својата седница од 17 септември 1991 година, усвои Декларација со која беше формирана суверена држава, со што беа комплетирани легалните аспекти на независноста. Во Декларацијата стои дека Република Македонија како суверена и независна држава ќе се залага за постојана примена на општоприфатените принципи во меѓународните односи кои се содржани во Повелбата и другите документи на ОН и во другите меѓународни документи и дека ќе ја базира својата активност во меѓународните односи со почитување на меѓународните стандарди и особено на принципите за почитување на територијалниот интегритет и суверенитет, неинтервенирање во меѓународните односи, зајакнување на заедничките интереси, доверба и целосна соработка со сите држви и народи.

На 17 ноември 1991 година Собранието на Република Македонија го усвои и го изгласа Уставот на Републиката. Претходно уставот беше разгледан и „одобрен“ од многу експерти од ЕУ, и од други тела. Во почетокот на декември 1991 година претседателот Киро Глигоров започна кампања за меѓународно признавање на Македонија. Тој им испрати писмо на претседателите на државите во целиот свет. Тој испрати одделни писма до членовите на ЕУ и од некои соседни држави и меѓународни организации, во кои се осврнува на фундаментите кои се потребни за независност. Во писмото меѓународната заедница индиректно беше предупредена дека непризнавањето на Македонија би имало несогледливи последици на мирот и стабилноста на Балканот и дури и пошироко.

На 17 декември 1991 година Собранието на Република Македонија усвои Декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава, бајќи меѓународно признавање. Неколку дена подоцна, Министерството за надворешни работи ги достави на Бадингеровата Арбитражна комисија сите неопходни

документи за признавање на Р Македонија. На 11 јануари 1992 година на состанокот на ЕУ извештајот на Бадинтеровата Комисија позитивно ги оцени условите на Словенија и Македонија за признавање и ѝ препорача на ЕУ да ги признае Словенија и Македонија. Имајќи уште тогаш некои прашања од Грција кои се однесуваат на името на државата, Бадинтеровиот извештај јасно нагласува дека „името на државата не имплицира никакви територијални претензии“. Извештајот беше обнароден на 15 јануари 1992 година. Неколку часа подоцна, новинските агенции објавија дека Европскиот совет одлучил да ги признае Словенија и Хрватска, но не и Македонија, што предизвика шок и големо разочарување во земјата.

Во тој момент Македонија се најде себеси во многу тешка надворешна и внатрешна ситуација. Разочарување ја замени еуфоријата. Јавноста беше длабоко убедена дека меѓународната заедница во овој случај ќе ја поправи неправедната и нефтер политика спрема Македонија во историјата, и дека на државата ќе ѝ биде дадено местото што таа морално го заслужува во заедницата на независните држави. Водечките политички кругови кои една и пол година работеа многу добро и на надворешен и на внатрешен план, исто така, беа изненадени. Националистичките партии непризнавањето го искористија за притисок за конфликти и борба бидејќи „никаде независноста не била извојувана со писма и без борба и жртви“.

Со воведувањето на притисок на Р Македонија, Грција воведе необјавена, жестока економска блокада во есента на 1992 и ја затвори границата со Македонија на 17 февруари 1994 година, со цел да предизвика голема економска криза и да го види нејзиниот северен сосед „на колена“. Ова коинцидираше со трговските санкции на ОН против Србија во јуни истата година, што од своја страна ги зголеми тешкотите на Р Македонија. Бидејќи не постои железничка линија со Бугарија и Албанија, а патниот сообраќај речиси е некорисен, Македонија целосно беше изолирана. За јавноста овие факти беа парадоксални: Македонија во која не победија националистичките сили, која направи сè што треба да го избегне судирот и војната и која мирно, легално и демократски излезе од Југославија, беше де факто казнета и лишена од нормален живот.

Во почетокот на 1992 година ниту ЕУ ниту САД не манифестираа каква било загриженост за конфликтот во поранешна Југославија. Поголемот дел од сличните федерации и држави во распаѓање имаа исти проблеми, кои не се развија во војни и големи конфликти. Така изгледаше и прашањето на Македонија и грчкиот прв услов за да се одложи признавањето на Р Македонија. Веднаш по состанокот на ЕС со кој беше признаена независноста на Словенија и Хрватска на 15 јануари, беше нагласено дека работата во однос на Македонија е само одложена за

кратко време за да се расчистат некои работи со Грција, но дека нема да бидат потребни повеќе од неколку недели за да се најде решение.

Меѓутоа, грчката политика, несомнено во координација со интересите на Србија, стана многу поцврста, поофанзивна и многу по активна во ЕУ и на други места. Како резултат на ова, на неколку состаноци на ЕС одлуката да се признае Македонија беше одложувана или не беше прифатлива.

Конечно, во Лисабон на 27 јуни 1992 година, беше усвоена декларација од ЕС која претставуаше голем удар за македонските очекувања. Со неа се бараше дека признавањето ќе се случи единствено под име кое нема да го содржи зборот „Македонија“. Документот ја шокира јавноста во Македонија и ѝ даде за право на Грција, која продолжи и понатаму со негирањето на независноста на земјата, националниот идентитет и меѓународната позиција. Реакцијата на јавноста на овој документ дури и во Западна Европа и во САД беше лошо примен, додека некои набљудувачи очекуваа интервенција од соседните држави. Тоа беше врвот на компромисот на ЕУ со Грција, кој коинцидираше со многу внатрешни контролери во самата унија.

Прашањето е кое беа мотивите за ваквата грчка политика спрема Р Македонија? Зошто Р Македонија предизвикуваше толку големи емоции во Грција (повеќе од еден милион луѓе излегаа на демонстрациите во Атина и во Солун)? Зошто беше тоа поврзано со грчката сигурност и на народот му беше наметнато да чувствува дека границите на Грција не се сигурни? Еден од одговорите лежи во меѓународните последици од признавањето на македонската држава. Во случај Грција да ја признае државата, таа треба да го признае и етничкиот идентитет на македонското малцинство кое сè уште живее во Северна Грција, да прифати дека Грција не е национално хомогена, туку дека е мултинационална држава со сите можни политички последици, како и да ги прифати европските регулативи за третирање на малцинствата и заштита на нивните културни права.

Многу веројатно средината на 1992 година, периодот кој следуваше по Декларацијата во Лисабон, беше период пет до дванаесет и од критична важност и за приближување на меѓународната заедница кон Македонија и за македонската политика на патот кон признавањето. Двете политики беа ставени на сериозна проба. За Глигоров и Македонија се сметаше дека тоа е историски тест и голем ризик. Во меѓувреме неколку сценарија од соседството беа во оптек, имајќи ги предвид последиците од Лисабонската декларација. Владата го презеде ризикот да не ја менува политиката. Таа политика почна да дава резултати. Големата грчка пропаганда не беше ефективна и како по правило покажа дека е контрапродуктивна.

Големиот притисок на Македонија предизвикан поради непризнавањето водеше кон нови опасности и тоа требаше да се ослободи. Оддалечувањето на ЕУ од грчката политика и растечкиот грчки национализам како последица имаа три важни одлуки:

- Расправата да се префрли во ОН,
- Да се преиспита и промени ригидниот однос кон името од Лисабонската Декларација и
- Да ѝ се овозможи на Македонија да ги користи меѓународните фондови и помош.

Одлуката беше донесена на самитот во Единбург на 12 декември 1992 година, кога ЕУ усвои Декларација, врз основа на извештајот на европскиот медијатор меѓу Грција и Македонија, Роберт О'Нил, како и на советите од страна на координаторите за Југославија. Во прилог на ова ЕУ го одобри предлогот на генералниот секретар на ОН да испрати воени сили во Македонија под името УНПРОФОР со мандат за набљудување. Во тоа време хуманитарната помош од најголемиот број европски држави се зголеми.

Вистински успех за македонската политика беше фактот што започна процесот на признавање и воспоставување на дипломатски односи на индивидуална основа. Поголем број држави го најавија своето признавање, многу од нив употребувајќи го уставното име на државата – Република Македонија. Но одлучувачки момент во јакнењето на позицијата на Републиката беше признавањето од страна на Русија на 5 август 1992 година. Руската одлука значеше многу, демонстрирајќи пред сè нејзин фер однос кон балканската криза, а исто така и нејзино преиспитување на дотогашната поддршка на Србија и Грција. Подоцна и НР Кина ја призна Македонија, исто како Русија, со уставното име и тоа значеше не само понатамошно релаксирање на позицијата на Р Македонија, туку и можност за поддршка од Советот за безбедност при ОН. Но, и покрај големата и софистицирана афирмација на Македонија, како и влијанието на големото грчко лоби во САД, Канада и Австралија, сидот на изолација продолжуваше.

Меѓународните организации, и невладините и владините, почнаа да ја прифаќаат Македонија, многу од нив, повторно под уставното име. Со таков претекс „македонското прашање“ беше интернационализирано кон крајот на истата година, и насочено кон глобалниот и комплексен механизам на Обединетите нации.

Во почетокот на 1993 година македонската влада достави Меморандум до Бутрос Гали, генерален секретар на ОН. Во меморандумот се бараше полноправно членство, кое беше придружен со препорака од ЕУ. Забелешките од грчкиот меморандум беа во спротивност од македонскиот: да се спречи приемот на Македонија во ОН, да се покаже

дека тоа ќе предизвика нови опасности и ризици за мирот и стабилноста на Балканот.

Тоа беше за прв пат во историјата на ОН една држава, во случајот Грција, да се спротивстави на приемот на друга држава, да бара да ѝ се даде ново име или да го направи прифатливо за да биде примена. За многу експерти и членови на ОН случајот беше чуден и бизарен, но случајот беше создаден и постоеше. Беше сосема јасно дека тој не може да се реши ниту со сила ниту со примена на едноставни етички принципи. Исто така беше сосема јасно дека во процесот на преговори нема да биде можно да се постигне договор без отстапки или да се убеди другата страна.

По долги разговори и консултации, конечно на 7 април 1993 година, Советот за безбедност со Резолуција бр. 817 (1993) му препорача на Генералното собрание да го прифати барањето на Македонија употребувајќи деликатна формулатија „држава која за употреба во Организацијата привремено ќе ѝ се обраќаат како Поранешна Југословенска Република Македонија сè до надминување на разликите со името“. Така Македонија стана 181 член на ОН. На седницата на Генералното Собрание, претседателот Глигоров одржа говор на благодарност и ветувања, кој според некои коментатори беше рангиран како репер во модерната политичка историја на Македонија. Расположението и реакцијата во Скопје и Атина варираше од потполно задоволство до комплетна разочараност. Резолуцијата на ОН беше наречена „акт на правичност“ од страна на Глигоров и „продуктивен компромис“ од Њујорк тајмс, трасирајќи го патот кон целосно признавање на Македонија во светот.

Македонското знаме исто така беше оспорено од Грција и не беше поставено на Ист Ривер. Во текот на целата 1993 година стотина мултилитерални групи, мировници, демократски институции престојуваа во земјата и најголемиот број од нивните извештаи беа позитивни и поддржувачки. Како последица од овие контакти и извештаи, кон крајот на 1993 година најголем број од ЕУ воспоставија дипломатски односи со земјата и отворија амбасади во Скопје. Така мразот беше скршен.

Во тој момент, освен Грција (и покрај тоа што Македонија беше рамноправен член на ОН), односите со соседите не беа регулирани: СР Југославија (Србија) одби да ги нормализира односите и да воспостави какви било дипломатски односи, а притоа имајќи целосно хармонизирани односи со Грција држејќи го отворен пакетот со претензии (малцинското и граничното прашање); Бугарија, признавајќи ја држава не сакаше да ја признае македонската нација и македонскиот јазик, додека Албанија инсистираше на името „Поранешна Југословенска

Република“. Сите соседи на Македонија сметаа на некои отстапки и корист кои требаше да произлезат од несогласувањата со Грција.

Во стварноста, многу од отворените прашања во однос на надворешната позиција на Македонија, во втората фаза, беа поврзани и зависни од претстојните разговори со Грција во Њујорк. Таму, наместо брз договор во однос на името на државата, разговорите се развија во долги информативни разговори кои траат сè до денес.

На крајот, во првите денови на септември 1995 година, со непосредна помош на Сајрус Венс и неговите помошници беше подготвен нацрт Привремен договор, подоцна оквалификуван како „бисер на дипломатијата“. Владите на двете држави го прифатија договорот, не без колебање и тешкотии и ризикуваа нивно сменување. На 1 септември 1995 година министрите за надворешни работи и медијаторот го потпишаа договорот во Њујорк.

Со Привремениот договор Македонија се обврза да го промени националното знаме. За возврат Македонија доби: признавање како независна и суверена држава, воспоставување на дипломатски односи, признавање на неповредливоста на постојните граници, пакет на сигурносни мерки, промоција на економска соработка и трговија, културна размена и дури да нема проблеми од Грција за нејзино аплицирање во меѓународни, регионални или мултилатерални организации. Со договорот Македонија не презеде обврска да го промени името. Преговорите за името сè уште траат.

Процесот на признавање беше завршен на 8 април 1996 година кога Србија го потпиша во Белград договорот за регулирање на односите и поддршка на соработката меѓу Р Македонија и СР Југославија. Овој договор имаше долготочно значење за Македонија бидејќи Србија директно беше вовлечена и претставуваше заинтересирана страна имајќи го предвид Букурешкиот мировен договор од 1913 година, а исто така беше единствен член на поранешната Југославија кој се спротиставуваше на независноста на Македонија.

Во надминувањето на српско-грчката стратегија во однос на Македонија, Србија отиде и чекор подалеку. Таа не само што се врати на концепцијата на национална држава и името Македонци, туку исто така го призна државничкиот континуитет на Македонија од 1944 година. Со тоа, приказната за борбата за независност и сувереност на Македонија речиси беше завршена. Така, прашањето кое беше од крајот на XIX век до крајот на XX век како „Македонско прашање“ беше одговорено.

Од 1998 година во Македонија се забрза процесот на приватизацијата. Се одржаа и третите парламентарни избори. Победи ВМРО-ДПМНЕ.

На 30 ноември 1998 година беше избрана новата македонска Влада со премиер Љубчо Георгиевски. Како коалиционен партнери во Владата влезе и ДПА (Демократска партија на Албанците). Владиниот кабинет го сочинуваа 26 министри.

Но, Македонија повторно беше во центарот на вниманието во почетокот на 1999 година. Во првите месеци на 1999 година војната во Косово започна. НАТО се закануваше со интервенција. На 24 март 1999 година најмоќната воена машинерија во светот ја нападна СР Југославија. Во Македонија имаше на своја територија околу 16000 НАТО војници за време на воздушните напади. За два и пол месеци додека траеше кризата, Р Македонија прими 360.000 бегалци, што беше 17-18% од вкупното население на Македонија. Поголемиот дел од нив се вратија назад или останаа на Запад. Во 1999 година беа одржани и претседателските избори. За претседател беше избран Борис Трајковски.

На 16 февруари 2001 година група албански екстремисти започна престрелка со армијата на РМ. Таа мала престрелка за само еден месец прерасна во вистинска војна кога во март во Тетово за време на организирањето на митингот од три невладини организации под мотото „Стоп за државниот тероризам против Албанците“, започна воениот судир меѓу албанските екстремисти од една страна и полицијата и АРМ од друга страна. По ова бран на бегалци започнаа да го напуштаат градот Тетово. При крајот на месецот по наредба на Врховниот командант на безбедносните сили Борис Трајковски започна операцијата за чистење на албанските екстремисти. Но и по акциите на безбедностите сили продолжија акциите на албанските екстремисти. Во таква воена ситуација меѓу тетовските села Селце и Вејце беа убиени осум припадници на македонските безбедносни сили од Битола.

Во мај 2001 година беше избрана Владата на политичко единство. Во коалицијата влегоа претставници од СДСМ и од СП.

Во јуни 2001 година воените акции се доближија и до градот Скопје. Скопското с. Арачиново на 15 км од Скопје албанските бунтовници го ставија под своја контрола. На 24 јуни припадниците на македонските безбедносни сили презедоа жестока акција. Кога се очекуваше конечен пораз на екстремистите, по интервенцијата на Хавиер Солана и Џорџ Робертсон, претставници на Европската унија и НАТО, акцијата беше прекината, а албанските екстремисти извлечени од селото. Под притисок на Солана и Робертсон, на 5 јули беше потписан прекин на огнот. Но тоа беше почитувано само од македонска страна бидејќи екстремистите продолжија со напади особено во Лешок, Непроштено, Глоги, Теарце и Жилче.

На 8 август по долготрајни преговори во Охрид беше парафиран Рамковниот договор, кој беше потписан во Скопје на 13 август. Во септември бројот на раселените лица го достигна бројот од 120.000. До

крајот на годината започна процесот на имплементација на Рамковниот договор; заврши операцијата „Неопходна жетва“, кога за 30 дена беа собрани 3.875 парчиња лесно оружје; според законот за амнстија беа помилувани 64 од вкупно 88 албански екстремисти; беше донесен нов изменет Устав. Ценејќи дека работите во однос на ситуацијата во Македонија се средени со имплементација на Рамковниот договор на 21 ноември СДСМ, ЛП и СП ја напуштија Владата на политичко единство и преминаа во опозиција.

Во војната од македонска страна загинаа 70 лица.

По ова започнува процесот на имплементација на Рамковниот договор кој се одвиваше и се одвива со големи потешкотии и интервенции од меѓународната заедница.

На 15 септември 2002 година беа одржани парламентарните избори во Македонија. На нив победи коалицијата „За Македонија заедно“, која освои 60 пратенички мандати. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ доби 33 места во парламентот, додека политичката партија на Али Ахмети, ДУИ – 16 пратеници. Светот ги оцени изборите како демократски и како пример за државите за Југоисточна Европа.

На 31 октомври пратениците на Собранието го поддржаа предлогот на премиерот Црвенковски за состав на новата влада, во која партерираа СДСМ, ДУИ и ЛДП.

Од 1 до 15 ноември 2002 година беше спроведена најголемата статистичка операција пописот на населението, домаќинствата и становите во Македонија. Според резултатите во Македонија живеат: 2 022 547 жители од кои: 1.297.981 се Македонци (64,18%), а 509.083 (25,17%) се Албанци.

Епилог: во однос на името со Грција проблемот останува отворен; Македонија не е во можност да понуди какви било други отстапки. Механизмот воспоставен со Привремениот договор работи повеќе од добро. Во овој период Грција стана најголемиот економски партнери и најважен инвеститор во Македонија. Бугарија сè уште стои на ставот на негирањето на македонската нација, Србија прашањето го префрли на црквата, која продолжува со негацијата на МПЦ, Албанија својот однос го темпира според состојбата на албанските партии во Македонија. Ќе заклучам со зборовите на Миша Глинки од 1996 година: „Не сум убеден дека стабилноста на Балканот е осигурена“.



**Иван Каїарциев**

## **ЗА АКТИВНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО БУГАРИЈА ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА**

*(Шеесети ќодини од одржувањето на  
Вториот конгрес на емиграцијата во Софија)*

На 18 мај 2007 година се навршија 60 години од одржувањето на Вториот конгрес на македонската емиграција во Бугарија.

Иако станува збор за значаен настан во историјата на македонската емиграција во Бугарија, поради бројни причини од политички карактер, досега беше на периферијата на научниот интерес. Во македонската историографија овој настан речиси воопшто не е обработен. Но, за него нема интерес ниту во бугарската историографија.

Меѓутоа, доволно е само малку да се подтвортат страниците на мотивите за неговото свикување, да се погледне во содржината на дискусијата што се водела, на програмските документи што ги донесол Конгресот, па да се открие неговото значење за положбата на македонската емиграција во Бугарија.

Се разбира, моево излагање за одржувањето на овој конгрес нема цел да навлегува подлабоко, посуштествено за разјаснување на проблемите врзани со него. Тоа треба да биде предмет на посебни проучувања за положбата и активноста на македонската емиграција во Бугарија по Втората светска војна, но и за нејзините реакции кон новосоздадената македонска држава – Република Македонија.

Нашата цел е учесниците на овој Семинар, а потоа и читателите да добијат првични основни информации за одржувањето на „Вториот слободен конгрес“ на македонската емиграција во Бугарија по повод јубилејот – шеесет години од неговото одржување, и за значењето на донесените одлуки.

Се разбира, свесен сум дека ако своето излагање го концентрирам само на македонската емиграција поврзана со конгресот, во најдобар случај, само со активноста на емиграцијата по Втората светска војна до Конгресот и по него. ќе остане празнина на информации за појавата на македонската емиграција во Бугарија, за нејзиното место во развојот

на македонското национално ослободително движење и създавањето на македонската држава. Поради тоа, си дозволувам да презентирам еден општ преглед за историјата на македонската емиграција во Бугарија.

Македонската емиграција во Бугарија се появува по създавањето на бугарската држава во 1878 год. на Балканот. Тоа е резултат на революционерната активност во Македонија против Османската држава во седумдесетите години на XIX век, на Руско-турската војна во 1877/78 год. и на революционерните и востаничките активности, како што се:

- познатото македонско Кресненско востание, во есента 1878 и во пролетта 1879 год.
- политичките турбуленции во кои навлегува Македонија по Кресненското востание,
- създавањето на Тайната македонско-одринска революционерна организација (ТМОРО, 1893 год.),
- илинденското востание (1903) вооружените пропаганди на балканските држави по востанието;
- Балканските војни во 1912/13,
- поделбата на Македонија во Букурешт (1913),
- Првата светска војна (1914-1918),
- Решенијата на Мировната конференција во Париз во 1919 год.
- Конвенцијата за таканаречената доброволна размена на населението помеѓу Грција и Бугарија, итн.

Со еден збор, се работи за 40-годишно интензивно емигрирање на многубројно македонско население од Македонија во Бугарија.

Секако, причините за иселувањето не биле само од политички карактер. За тоа силно влијаеле економските услови.

Англискиот публицист, писател и хуманист Хенри Ноел Брејлсфорд, во својата книга *Македонија* (објавена во Лондон во 1905 год.) за тоа вели: „жестоката економска експлоатација на која беше подложен селскиот труд, мизерниот живот на селаните, немањето на основни услови и почитување на човековите права во Османската империја“, од една и од друга страна „брзиот економски развој на Бугарија по нејзиното създавање, потребата од работна рака, го поттикнуваше непрекинатиот дотек на македонски емигранти кои во Кнежевството останувале по неколку месеци или пак години, а потоа се враќале со спечалените и заштедени пари во своите села“. (*Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија, Култура, Скотје, второ издание, Скотје 2004, 165*).

Вкупниот број на македонските бегалци во Бугарија од почетокот на XX век до префрлувањето на Втората светска војна на Балканот бил околу 100.000 души. Той број бегалци е констатиран и со резултатите од пребројувањето на населението во Бугарија 1926 год. (*Бежанциите в България. весник Южна дума, год. I, бр. 4, Пейтрич, 19 февруари 1938 год.*)

Всушност, за период од околу половина век од Македонија во Бугарија емигрирале околу 10% од вкупното словенско население на Македонија. Во прашање е бројка која имала значајно негативно влијание врз демографскиот, економскиот и културно-националниот развој на македонскиот народ и на неговата борба за ослободување и конституирање на македонската држава. Тоа е особено важно ако се има предвид дека структурата на бегалците од Македонија била главно: земјоделци, земјоделски работници, кои биле базата на македонското национално револуционерно движење.

За решавање на своите социјално-економски и образовни проблеми во новата средина, македонските бегалци во Бугарија се организирале во самостојни организации.

Најуспешна и по својата природа логична форма за организирано поврзување биле братствата. Се создавале на роднокрајна основа, т.е. според селото од кое доаѓале од Македонија и најчесто го носеле името на селото. Братствата биле општествени организации што се грижеле за решавање на проблемите на своите членови во процесот на приспособување во новата средина. Се грижеле за сиромашните, болните, починатите. Ги застапувале интересите на своите членови пред државата околу населувањето, оземјувањето, т.е. со сето она што го наметнувал животот.

Бројот на братствата зависел од интензитетот на новодојдените емигранти и нивното населување во разните краишта и населби во Бугарија. Според едно проучување од триесеттите години на XX век, македонските бегалци во Бугарија се населиле во 1.601 населено место, села и градови. Бројот пак на братствата во 1930 год., како што тврдат извори на Националниот комитет на македонската емиграција, бил 200. Главно станува збор за братства што се наоѓале под контрола на михајловистичката фракција на ВМРО. (*Државен архив на Македонија* ф. *Македонски национален комитет*, К.5)

Местото на братствата во животот и активностите на македонската емиграција во Бугарија е извонредно значајно во развојот на македонското национално-револуционерно движење воопшто и особено во периодот помеѓу 1920 и 1934 год.

Македонската емиграција во Бугарија, како база на македонското ослободително движење во Бугарија, бугарската држава ќе ја користи за создавањето на Врховниот комитет во 1895 год., чија цел била да го потчини национално-ослободителното движење на македонскиот народ, неговата Организација, Тајната Македоно-Одринска Револуционерна Организација (ТМОРО) на своите цели: борба за ослободување и приклучување на Македонија кон Бугарија. Како резултат на тоа, во македонското ослободително движење се профилирале две паралелни структури, блока – левицата и десницата, два фронта жестоко спротив-

ставени еден на друг, во историјата познати како централисти и врховисти.

Од првиот момент, по создавањето на Врховниот комитет, меѓу нив започнува бескомпромисен судир. До Илинденското востание тој главно имал вербален пропагандно-политички карактер. По Востанието прераснува во вооружен судир меѓу четничките фракции на двете страни.

Поразот на Илинденското востание (1903) означува и пораз на левицата во македонското ослободително движење, и на нејзината програмска определба за автономна Македонија.

Спроти Првата балканска војна, бугарската држава ја наметнала својата контрола и врз раководствата на македонските братства. Тоа е сторено на конгресот на „благотворните братства“, одржан во јули 1912 год. На Конгресот е создадена нова организација на братствата, Национален комитет на македонските братства, на чие чело се наоѓал Исполнителен комитет. Оваа форма на организација на братствата ќе опстојува, со прекини, помеѓу 1934 и 1944 год., сè до одржувањето на „Вториот слободен конгрес на македонските братства“ на 18 мај 1947 год.

Во периодот на војните, 1912-1918 год., братствата ја поддржувале бугарската политика за доминација на Балканот. По доживеаниот пораз на Бугарија во војните, братствата ќе се обидат повторно да ги афирмираат изворните начела на македонското национално-ослободително движење: борба за автономна македонска држава под контрола на една од големите сили.

По Првата светска војна, македонската емиграција и братствата поминуваат низ фази на жестока идејна поларизација. Старата идејна поделба на централисти и врховисти е збогатена со новите идеолошки доктрини на времето: комунистичката и фашистичката. Тоа е период на изродување и распаѓање на силите на македонското ослободително движење, и на неговото приспособување на новите услови. Процесот е тежок и мачен. Главно средство во политиката на десницата е теророт. На удар е левицата во рецолуционерното движење. Тероризмот на ВМРО е извор на тензии и опасност за мирот на Балканот и во Европа.

Со државниот удар од 19 мај 1934 год. забранета е дејноста на ВМРО и на сите организации под нејзина контрола, вклучително и на Националниот и Исполнителниот комитет на братствата.

Обидот за обединување на левицата со создавањето на ВМРО(Об) во 1925 год. под влијание на КИ не ги дал очекуваните резултати. Причината за тоа е пресликувањето на класните цели на комунистичката доктрина и игнорирањето на националните стремежи на македонскиот народ, и на емиграцијата.

Ситуацијата во тој поглед почнала да се менува по 1930 год. Тоа е период во кој ВМРО(Об), сè до нејзиното распуштање 1935 год. на

Седмиот конгрес на КИ, бележи успех и на организациски и на национално-политички план. Основната причина на тој успех е вклучувањето во своја активност барањата на емиграцијата за афирмација на нејзините национални стремежи: правото на национално самоопределување, како и употребата на македонскиот јазик во образованието. Овие барања на ВМРО(Об) во јануари 1934 год. јавно ќе ги поддржи и КИ, а потоа и БКП. Тие во текот од една година ќе бидат дел од секојдневната политичка активност на Обединетата. Тоа ќе ѝ овозможи да создаде свои посебни организации со македонска национална платформа „Емигрантско прогресивно движење“, „Македонска студентска група“, „Македонски публицистички кружок“, „Македонски литературен кружок“ итн.

За жал, со решението на Седмиот конгрес на КИ во 1935 год. ВМРО(Об) да се распушти била ставена точка на нејзината дејност.

Забраната на ВМРО од бугарските власти во 1934 год., распуштањето на ВМРО(Об) од Седмиот конгрес на КИ во 1935 год. објективно претставувале сериозен удар врз развојот на македонското национално-ослободително движење во редовите на македонската емиграција во Бугарија, во пиришкиот дел на Македонија.

### **Обновување на дејноста на македонската емиграција по Втората светска војна**

Без оглед на сите трауми, делења, терор и масакри на кои беше изложена македонската емиграција во периодот меѓу двете светски војни, тогаш таа создаде и остави богато политичко и културно национално наследство.

Во тој период македонската емиграција во Бугарија, и двата блока, издаваа 37 легални весници: 14 левицата и 24 десницата. Во нив, независно од политичката програма, се третирал македонскиот проблем. На тој начин објективно, само по себе, тие вршеле влијание врз развојот на културно-националната и регионална самосвест што објективно била во функција на утврдување на македонското име и чувствата кај новите генерации.

Од своја страна, жестокиот судир меѓу двата блока на македонското движење, неговиот одек во Бугарија и надвор од неа создадоа свест дека клучот за решавање на македонскиот проблем и за смирување на ситуацијата на Балканот е во решавањето на македонскиот проблем, кој во свои раце го држи македонската емиграција, во Бугарија, респективно бугарската држава.

Во периодот помеѓу 1930 и 1940 год. македонската прогресивна емиграција, како во Бугарија така и во демократските движења во

Европа го афирмира културно националниот индивидуалитет на македонскиот народ и неговите стремежи за правото на национално и државно самоопределување.

Десет години по забраната на дејноста на врховистичката ВМРО и на бројните организации под нејзина контрола, и на братствата, девет години по распуштањето на ВМРО(об), во есента 1944 год. по промените на политичкиот режим во Бугарија се обновени органите и организацијата на македонската емиграција. Првиот чекор во тој поглед бил создавањето Временен комитет. (*Архив на МАНУ, Завештание на Лазар Колишевски, А.Е. 32, 1,4, спр. 20*)

По обновувањето на дејноста на братствата и на Организацијата, на 4 и 5 февруари 1945 год. во Софија бил одржан Првиот конгрес на македонската емиграција по Втората светска војна. На конгресот биле присути 189 делегати од 55 братства.

На Конгресот било решено редовите на организацијата да се отворат за „сите оние кои порано припаѓале на разни струи во македонското движење под услов да се откажат од штетното големобугарско минато и да ги прифатат демократските начела врз чија основа е изградена македонската држава“. Исто така, Конгресот се заложил за „широка просветна активност за објаснување пред македонската емиграција и пред бугарската јавност, на суштината на македонскиот проблем“.

Годините 1945 и 1946 се карактеризираат со повеќестрана активност на македонската емиграција. Од бројните активности заслужува да се спомне обновувањето на дејноста на „Македонскиот литературен кружок“. Тоа се случило на 8 септември 1945 год. на Собранието, одржано во просториите на „Македонскиот научен институт“. Новиот литературен кружок добил име „Македонски литературен кружок Никола Јонков Вапцаров“. Вапцаров бил еден од основачите на овој кружок во 1938 год. По смртната пресуда за Вапцаров од бугарскиот суд и неговото стрељање во 1941 год., престанал да постои.

Основачкото собрание на Кружокот донесло решение да издава месечно списание под наслов „Бистрица“.

Во врска со обновувањето на дејноста на „Македонскиот литературен кружок Никола Јонков Вапцаров“, во весникот „Македонско знаме“ (год. I, бр. 23 од 17 декември 1945, спр. 4). Красимир Горунов објавил статија под наслов „Македонските писатели и поети во поткрепа на својот народ“. Во неа меѓу другото се вели:

„Оваа есен при Македонскиот научен институт луѓе што работат за создавањето на една самобитна македонска уметност, со оглед на постоењето на македонската држава во рамките на Народна Република Југославија, се создаде литературен кружок. Всушност, се обнови стариот македонски кружок, кој поради тешките политички услови пред

Деветти септември привремено(!) го беше прекинал својот живот. Но, во средината на овој кружок, денес недостасуваат едни од неговите најактивни членови: Никола Јонков Вапцаров, Антон Попов, Коле Неделковски и Асен Ведров. Тие четворица загинаа во жестока борба против фашизмот со која го споја делото на вдахновени поети-творци со делото на пламени национални револуционери. Во кружокот недостасува и Венко Марковски, чиешто творештво денес е предмет на голема љубов во слободна Македонија“.

При крајот на 1945 год. била формирана женска организација наречена „Акционен комитет на жените Македонки“ и организација на македонската младина именувана „Центрана македонска младинска комисија“.

Покрај грижата за обновување и зачувување на организациите на македонската емиграција во Бугарија, особено на братствата, целокупната активност на Националниот комитет била насочена кон подигнување на националното самочувство на македонската емиграција, развивање на нејзината свест за националната самобитност на македонскиот народ, за неговите самостојни интереси на Балканот, различни од тие на соседите, за прифаќањето на новосоздадената македонска држава во рамките на Југославија, за помагање на нејзиниот културен и економски развој итн. За постигнувањето на овие цели, Националниот комитет посебно внимание посветувал на теми од историјата на македонскиот народ, на неговите борби за слобода, на борбата против врховизмот, големобугарската политика спрема Македонија, на актуелните политички збиднувања на Балканот и во светот.

За успешно остварување на наведените цели Националниот комитет организирал серија предавања, семинари, курсеви и се залагал да има свои весници и радиочасови. За таа цел, Времениот комитет во јануари 1945 год. побарај од Националниот комитет на Отечествениот фронт одобрување за издавање на весникот „Илинден“ како и да му се дозволи да има свои радиочасови на државното радио. Националниот комитет на ОФ не го одобрил барањето. По бројни интервенции и официјален протест до регентите на Бугарија и повеќемесечно одоловекување, Националниот комитет добил дозвола да издава свој неделен весник, но не со име Илинден, туку „Македонско знаме“.

Овој и многу други случаи покажале дека македонската патриотска активност на Македонскиот национален комитет не била по волја не само на бугарската опозиција туку и на коалицијата на ОФ властта. Против тоа биле и значајни фактори на Бугарската комунистичка партија, но и на асимилирани делови на македонската емиграција. Впрочем, непосредно по војната во редовите на македонската емиграција во Бугарија постоела голема разноликост. Таа разноликост, во врска со македонскиот национален идентитет и решавањето на маке-

донскиот проблем на Балканот се рефлектирала и меѓу членовите на Националниот комитет на емиграцијата и во неговата политика.

На едно заседание на 29 март 1946 год. на претставниците на емиграцијата и на БРП(к) претседателот на НК Христо Калајчиев, говорејќи за состојбите во емиграцијата изнесол бројни примери што влијаеле за лошата состојба во емиграцијата. За неа тој меѓу другото го навел и дволичното однесување на Партијата спрема потребите и активноста на НК. Калајчиев, за лошата состојба во емиграцијата тврдел дека била последица и на постоењето на две спротивставени струи: лева и десна и на судирите меѓу нив. (*Архив на МАНУ, Завештание на Лазар Колишевски, А.Е. 32, 12, 27*).

Повеќе од сигурно, суштинските разлики во гледањата и во однесувањето на емиграцијата биле резултат на стари судири, но и на поларизацијата што ја предизвикала појавата на македонската држава. Нејзината суштина се кристализирала околу прашањето за прифаќање или неприфаќање на начинот на кој се решавал македонскиот проблем по војната, а со тоа одело и признавањето на правото на македонската држава да биде стожер на обединувањето на Македонија, односно да биде легитимен носител и заштитник на интересите на целиот македонски народ. Со новата состојба во целина македонската емиграција во Бугарија, а заедно со неа и бугарската држава, ги губеле позициите што дотогаш ги имале како најзначаен фактор, репрезент на стремите на македонскиот народ со кои толку долго и успешно манипулирала.

Најдобра потврда за тоа е слободата што Христо Калајчиев како претседател на НК и луѓето околу него си дозволувале да се мешаат во внатрешните работи на македонската држава, особено по прашањето од областа на културата, образованието, нормирањето на македонскиот литературен јазик итн.

Во Бугарија постоела голема загриженост за тоа како македонската држава го решава прашањето за нормирањето на македонскиот литературен јазик. Се сметало дека така како што се нормирал македонскиот јазик се отвора процес на србизација. Всушност, начинот на нормирањето на азбуката во Бугарија се доживувало како чекор насочен кон елиминирање на бугарското културно и политичко влијание во Македонија. Пример во тој поглед претставува не само реакцијата на Калајчиев, туку и на регентот на Бугарија, познатиот бугарски филозоф од Штип, Тодор Павлов. Тој на двапати во 1945 год. писмено барал од водачот на бугарските комунисти Георги Димитров да интервенира за да се оневозможи начинот на кој Македонците ја уредуваат својата писменост. Поентата на Тодор Павлов била дека е тоа израз на антибугарската политика на македонското политичко раководство. (*Архивиите говориј... док. 488, 1235-1236*).

Токму Тодор Павлов на 8 ноември 1944 год. побарал од Георги Димитров да се ангажира тој, Тодор Павлов, да биде именуван за „претседател на Академијата на науките на Македонија“ (види *Македонски преглед*“ год. 14. 1991, кн. 1, стр. 35, фусн.5.), а Македонскиот научен институт во Софија, во чие раководство во Република Македонија немаше доверба, барал да му се овозможи времено да ја извршува улогата на Македонската академија на науките“ додека во Македонија не се создадат услови затоа. (*Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава. Универзитет Кирил и Методиј. Том Втори, Скопје, 1981, 671*)

За да се сфати заднината на оваа намера на раководството на МНИ доволно е да се каже дека тој бил организатор на една долга дебата од ноември 1946 год. до крајот на јануари 1947 год., за прашањето, дали постои или не македонската нација.

Всушност, прашањето за постоењето на македонската нација веднаш, по создавањето на македонската држава (на 2 август 1944 год.), станало главна тема на бугарскиот политички живот. Со него се занимавал печатот на опозицијата, кој ги негирал македонската нација, јазикот и државата, како и печатот на власта, кој говорел позитивно за македонската нација, за јазикот и за државата. Меѓутоа, во водечките структури на власта, интересно, исто така се проблематизирала македонската нација, и јазикот, и таа го оспорувала правото на македонската држава да биде носител на правото за обеднување на Македонија.

Во дебатата околу постоењето на македонската нација само по себе, оние што го негирале создавањето на македонската држава во рамките на Федеративна Југославија си го поставувале прашањето како се случило бугарските комунисти да ја загубат предноста да бидат раководен фактор во решавањето на македонскиот проблем кога цело време уште пред Втората светска војна се залагале за правото на Македонците на самоопределување и државно конституирање.

Осврнувајќи се на оваа бугарска комунистичка дилема, Христо Калајчиев во заклучниот збор на дебатата за македонската нација рекол:

„Грешката, другари, за нашето заостанување и за состојбата наместо Македонците во Бугарија кои го држат знамето на македонската борба да продолжат да го држат тоа знаме, да не допуштат тоа да се најде во рацете на Македонците од Вардарска Македонија и во рацете на маршал Тито, пред сè е наша. Затоа што во сета таа борба, што долго време ја водевме, не сме биле на јасно по едно прашање, фактичкото, кое имено нè доведува во грешка. За сето тоа време ние таа борба ја водевме со општи фрази за самостојна Македонија, за независна Македонија, за автономна Македонија, итн. итн. но ние, прогресивните Македонци во Бугарија, и бугарската демократија

никогаш не се замисливме и никогаш во борбата и во животот не создадовме форми кои навистина ќе го разликуваат македонскиот општествен, политички и национален живот од бугарскиот и неизбежно да доведат до тоа самостојно постоење на Македонија“.

„Тоа одигра голема улога, тоа што не само Македонците во Бугарија, туку и самата бугарска демократија, која се наоѓаше зад левичарството никогаш немаше претстава за формите по кои треба да се развива таа работа, да води стапка по стапка, кон осигурување на објективни услови за реализирање на овој факт, имено самостојно, национално културно и државно постоење на Македонија. Големината на Македонците во вардарска Македонија и особено големината на маршал Тито се состои во тоа, што како тие, така и тој никогаш не се ограничила на општи фрази, туку уште во самиот почеток ги поставија шините по кои ќе се движи македонскиот развој, да се движи така што неминовно да се стигне до оформување на Македонија како самостојна политичка и државна единица. Уште кога започна војната маршал Тито рече: „Македонците ќе се борат оформувајќи си своја сопствена армија“. „А нашата недоветеност се состои во тоа што за сето време ние зборуваме со општи фрази за самостојна Македонија, додека сиот наш живот беше слеан со бугарската политичка јавност и со бугарскиот политички живот“.

„Сега во оваа положба, не клоцајте против раженот, признавајќи ја фактичката состојба за македонската нација, ние и Македонците што живеат на македонска територија во Пиринска Македонија, која е во Бугарија, како и сите ние, ние кои вистински мислиме за Македонија имаме само една должност да ја измислиме формата и да го развиеме нашиот живот на начин кој сè повеќе не оддалечува од бугарскиот политички општествен живот, и во овој живот да се оформиме како Македонци и на таков начин да се изедначиме со Македонците од Вардарска Македонија и рамноправно со нив да го носиме македонското знаме“. ( Ское, ДАМ. ф. Михаил Смаїракалев)

Цитираната изјава на Христо Калајџиев во исто време е и критика на политичкиот маниер на БКП и признание за забетонираните ставови на одделни кругови на бугарското општество, и на македонската емиграција, кои тешко се приспособувале кон новата реалност на Балканот. Тие се изразиле веднаш по формирањето на НР Македонија, по обновата на органите на емиграцијата, решението на македонската влада да формира комисија за литературно нормирање на македонскиот јазик. Колку повеќе се афирмираше македонскиот културен идентитет и го ширел своето влијание, толку повеќе јакнел отпорот на тие кругови, блокирајќи го процесот на ослободување на свеста на Македонците во Бугарија од идеологијата на големобугаризмот и јакнењето на македонското национално чувство и свест. Тоа имало штетно влијание врз

политиката на бугарската влада, внатре во земјата и надвор, особено врз односите со НР Македонија, респективно со ФНР Југославија.

За да се излезе од оваа ситуација, против која негодувале истакнати личности на македонската емиграција, почнувајќи од 1946 год. се воделе разговори меѓу македонски активисти од редовите на емиграцијата и овластени членови на БРП(к). Тоа прашање било една од причините за одржувањето на познатиот X проширен Пленум на ЦК на БРП(к) во август 1946 год. Интензитетот на ваквите разговори бил особено изразит во првата половина на 1947 год. кога и било решено да се одржи Вториот слободен конгрес на македонската емиграција во Бугарија.

Во текот на тие разговори се наметнало прашањето за подобноста на постојната организациска структура на македонската емиграција, нејзините амбиции да биде партнер со НР Македонија во третирањето на стопанскиот и културниот развој на македонската држава, рамноправно да учествува во третирањето и решавањето на современите аспекти на македонскиот проблем. Ваквите претензии на некои истакнати личности од раководството на македонската емиграција, во НР Македонија не само што не биле примани туку биле извор на револт и сомнеж дека зад нив стои бугарската држава. По повеќе критики и разговори, на 15 март 1947 год. Политбирото на ЦК на БРП(к) донело решение за „трансформација на македонските институции и организации во Бугарија“. Решението е формулирано во следниве четири точки:

1. Македонскиот научен институт и македонскиот етнографски музеј да се префрлат во Скопје;
2. Македонските братства да се расформираат;
3. Националниот комитет како раководен центар на емигарнските братства да се самораспушти‘
4. Списанијата „Македонска мис'л“ и „Македонско знаме“ да престанат да излегуваат. (*София, ЦДА (ЦПА) Ф. -Т-б, о. 6, а.е.245, л.1*)

Потоа, на 11 април 1947 год. на Конференцијата на македонските дејци од Софија, членови на БРП(к) под раководството на Ивам Масларов (член на ЦК на БРП(к),) Георги Абациев, во својство на секретар на НК, поднесол опширен реферат под наслов „Аргументи за прекинувањето на дејноста на МНИ, на НК на македонската емиграција, на Илинденската организација, македонските братства и младинската организација“.

На крајот на рефератот се извлечени следниве заклучоци: „По создавањето на Федерална Македонија во границите на ФНРЈ и особено по Деветти септември 1944 год. *й положбата и улогата на македонската емиграција од корен се менува*“ (подвлечено во оригиналот).

„Македонската емиграција го загуби своето значење и улога на раководител на борбите за ослободување на Македонија‘‘,

‘‘Македонија станува единствениот раководител и претставник на целиот македонски народ. НРМ е раководниот фактор, пиемонт за обединување на сите Македонци во трите дела на македонската територија‘‘.

Во време кога постои македонската држава, дали може да се зборува за постоење на македонска политичка емиграција во Бугарија? „Се разбира, не може. Постоењето ма македонската политичка емиграција не само што не е потребно, туку е и штетно“.

Во рефератот остро е нападната дејноста на МНИ во Софија поради неговата големобугарска активност, „наслојувана со десетолетни внушувања на бугарската буржоаска наука“. За актуелната дејност на МНИ се вели дека „треба да престане со својата активност по македонското национално прашање, да прекине издавањето на книги и списанија на бугарски јазик, кога во Македонија постои македонски литературен јазик на кој официјално се зборува и се пишува“.

Еден месец по одржувањето на оваа конференција, на 18 мај 1947 год. бил одржан „Вториот слободен конгрес“ на македонската емиграција во Бугарија. Конгресот траел еден ден, На него биле присутни делегати од околу 20 братства, претставници на Илинденската и на Младинската организација.

Дискусијата на Когресот се водела во духот на донесените политички решенија за распуштањето на актуелните организациски форми на емиграцијата и на тоа каква треба да биде новата деполитизирана организација на емиграцијата. Во случајот, од богатата дебата, во врска со проблемите поставени на дневен ред, внимание привлекува излагањето на Асен Чаракчиев, истакнат деец на македонското прогресивно движење од Неврокоп (Гоце Делчев). Тој изрично рекол „дека во услови на постоење на македонската држава нема потреба од постоење на политичка организација на емиграцијата“... „Доколку имаме политичка емиграција од Егејска Македонија, нејзиното место е во македонската република“. Задржувајќи се на прашањето за идната организација на Македонците во Бугарија, тој застанал зад идејата „Македонците во Бугарија, на национална база да изградат свои културно-просветни друштва. Тие да бидат малцински македонски културно-просветни друштва“.

Конгресот донесол резолуција. Во неа внимание заслужува точка 5:

„Македонските братства што се развиваат во големобугарски дух и користени од бугарските шовинистички влади за спроведување на освојувачки стремежи во минатото кон Македонија се сериозна пречка за постигнување на идејно-политичко единство на македонската емигра-

ција врз база на македонското национално чувство и свест, демократија и приврзаност кон Народна Република Македонија“.

На крајот, Конгресот избрал Централен иницијативен комитет од 12 членови. За претседател на ЦМИК бил избран Васил Ивановски. Неговата задача била да ги обмисли формата и содржината на новата деполитизирана организација на Македонците во Бугарија. Основната ориентација на новата организација била: „закрепнување на ОФ како фактор што ги гарантира демократските и народносни права на македонското малцинство во Бугарија“, да „создаде духовно и политичко единство меѓу емиграцијата и Народна Република Македонија, да ги популаризира достигнувањата на НР Македонија, да го поддржува будното македонско национално чувство во емиграцијата“, и да подготви одржување на основачко собрание на новите македонски културно-просветни друштва на кое ќе се избере редовно раководство на друштвото“. (*Скочје, ДАМ, ф. Смаилракалев, К. 5*)

Одржувањето на „Вториот слободен конгрес“ на македонската емиграција во Бугарија, и уште повеќе, неговите решенија имаат значајно политичко и историско значење. Тоа е настан со кој е ставен крај на еден организационен механизам на македонската емиграција во Бугарија создан, граден и користен во интерес на големобугарската идеологија за присвојување на Македонија. Со решенијата на овој Конгрес одземено ѝ е долгогодишното право на македонската емиграција во Бугарија пред светот да се претставува како единствен овластен фактор кој може да говори и да ги застапува интересите на македонскиот народ врз бугарска основа. Решенијата на овој Конгрес отворија еден нов логичен процес: Македонците во Бугарија да добијат статус на македонско национално малцинство!

За жал, времето и политичките настани што го зафатија Балканот во втората половина на 1948 год. не им оставија простор на Македонците во Бугарија да се афирмираат како македонско национално малцинство. Напротив, во иднина ним ќе им бидат одземени сите човекови права.



# **ЕТНОЛОГИЈА**



*Севим Пиличкова*

## **ЧИНОТ НА СВАДБАТА ВО НАРАЦИЈАТА**

*(македонски, албански, турски, влашки и ромски варијанти)*

Споредбата на иницијалните и финалните наративни ситуации од македонски, албански, тursки, влашки и ромски варијанти ги содржи опозиционите карактерни обележја на јунакот во текот на сижетното дејство од народните приказни.

**Ликот на јунакот во иницијалните наративни ситуации:** во почетокот од сижетното дејство јунакот најчесто е описан како сиромашен, потчинет, непрепознатлив лик без пријатели и љубов кој го напушта домот и родителите поради различни цели, како на пример: да го пронајде непријателот – оштетувач на градината или полето: AT– 300; да ја спаси жртвувањата царска ќерка од цинот или од змевот: AT – 300, 301, 303; да го пронајде ћинот кој со заробената девојка заминува на врвот од планината: AT – 530; да го пронајде јајцето во кое се наоѓа силата и срцето на змевот: AT – 302; да го пронајде чудовиштето кое ќе ја маѓеска принцезата за да може да биде со неа секоја ноќ: AT – 507. Во некои од приказните непријателот се наоѓа во домот на јунакот. Така на пример, во приказните од типот AT – 403, 510, 511 тоа е ликот на маќеата со која се бори паштерката, или AT – 480 каде девојката ѝ служи на вештерката. За разлика од оваа група приказни, има приказни во кои јунакот се соочува со непријателот кој во сижетното дејство се јавува во својата природна неприкриена форма, како на пример во приказната AT – 306.

**Внатрешните квалитети на јунакот:** во народните приказни тие се изразуваат низ разни обележја или активности во текот од нарацијата. Карактерните обележја на ликовите од приказните не се опишуваат со термините: добри, благодарни, лоши, злобни, сурови, плашливи и слично. Најчесто, доказ за ваквите обележја се добива низ активностите во нарацијата коишто претставуваат конкретно тестирање на посочените обележја. Затоа, резултатот од тестот значи потврда за поседување или не на посочените обележја. Положувањето на испитот докажува дека јунакот е заслужен член на заедницата но,

истовремено, ваквото тестирање се однесува на неговите внатрешни квалитети.

**Надворешни карактеристики на јунакот:** во некои приказни, потврда за поседување на конкретни внатрешни обележја може да бидат и надворешните карактеристики како на пример: златна коса, насмевка со трендафили, солзи од бисери, коса со златници и слично. Ваквите надворешни обележја претставуваат информација за внатрешните квалитети на ликовите. За илустрација може да послужат приказните од типот: АТ – 433, 533.

Без оглед на потребата од обемност во просторот и времетраењето на настаните, во нарацијата разните случки се прикажуваат во стегната форма поради потребата од постигнување на неочекувани промени. Најчесто тоа се постигнува во три етапи од нарацијата кои ги содржат процесите на созревањето на јунакот, а секоја од фазите содржи и проверка на неговата моментална состојба. Јунакот е во просторот и времето на некоја од овие фази сè додека не е подготвен да помине од една во друга фаза.

**Функцијата на тешките задачи:** значењето на разните варијанти од тешки задаци што треба да ги реши јунакот, исто така, ги симболизираат периодите од неговото созревање. Тоа трае сè до совладувањето на третата тешка задача која ја симболизира третата фаза од неговото созревање и преминот во светот на возрасните. Успешните проверки се наградуваат со заслужената крајна цел од нарацијата, а тоа е дозволата за женидба. Тешката задача често се однесува и на општествената оддалеченост меѓу момчето и девојката, кога од исходот зависи дали јунакот ќе успее својата инфериорна положба од почетокот на нарацијата да ја претвори во супериорна на крајот од сижетното дејство. Во некои приказни, освен ликот на таткото, како иницијатор за проверка на способностите на јунакот се јавува и царската ќерка, која го наведува на дополнително искушение кое ќе ја потврди нивата рамноправност и ќе се елиминира неговата инфериорна положба во однос на разликата од претходниот општествен статус. Со тоа, на крајот од приказната момчето – јунак ќе ја заслужи царската ќерка за сопруга. За да се случи тоа, тој треба да докаже дека е подобар, посмел, похрабар и поуспешен од сите други млади луѓе во царството – негови ривали.

**Функцијата на даровите:** досегашните проучувања и анализи на обележјата на јунакот во нарацијата покажуваат дека најчесто тој не дејствува сам при решавање на тешките задачи. За постигнување на очекуваната цел тој добива совет, оружје или други објекти, како и помошници со натприродна моќ. Целта на наративниот елемент дарување е да му се помогне на јунакот во стекнување на барапниот услов кој ќе му овозможи пристап до саканата личност. Од гледна точка

на нивната наративна функција, даровите служат за да ја зајакнат силата на јунакот, што се согледува доколку се анализира тесната поврзаност помеѓу испитот – тешка задача и добиен дар. Значи, подароците со натприродна моќ претставуваат симболични изразувања коишто укажуваат на реалните атрибути на јунакот во нарацијата, а кои доаѓаат до израз и се релевантни само во ситуации кога внатрешните квалитети на јунакот се од суштествено значење за сијетното дејство. Токму затоа, откако ќе се постигне потребната цел (пример: јунакот ќе се ожени со царската ќерка) во сијетното дејство престанува и функцијата на подароците (како на пример најбрзиот и најсилниот коњ на светот) поради што, подароците веќе не се спомнуваат.

Оттука, во науката даровите се третираат како симболични одрази на обележјата на внатрешните квалитети на јунакот, односно, само доколку ги поседува овие квалитети тој смее и му се дозволува да ја побара и да ја добие саканата девојка. Поточно, за таа крајна цел јунакот треба претходно да се докаже со своите внатрешни обележја: благодарност, љубезност, храброст, услужливост, сочувствителност и желба да помогне на својата околина... Овие внатрешни обележја јунакот ги покажува во приказните каде што како негови помошници се јавуваат разни животни: коњи, лавови, лисици, риби, кучиња, мачки и слично, или помошници во човечка форма, како и приказните од типот АТ 505 – 508 во кои како помошник се јавува мотивот „благодарниот мртовец“.

**Функцијата на помошниците:** сите помошници кои во нарацијата се јавуваат во форма на животни, во науката се третираат како симболични изразувања на контролата на јунакот над своето тело, бидејќи помошниците, всушност, се составни делови од неговото тело. На ова укажува и рускиот научник Владимир Ј. Проп, кој смета дека во текот од нарацијата јунакот може да дејствува и како свој помошник, односно дека помошникот, всушност, е јунакот кој се наоѓа во посебна внатрешна состојба и во ситуација кога дел од него се двоуми или се плаши од одредена активност. При тоа, на површината избива тој дел кој го наведува јунакот на одредена неопходна реакција, со цел совладување на двоумењето и нерешителноста. Значи, токму делот кој избива на површината поради потребна активност приказната го третира како негов помошник.

Од истите причини, во приказните и **квалитетот** како поим се изразува како **квантитет**, односно, впечатливите случки и настани за сијетното дејство во нарацијата се појавуваат мултилицирано во три повторувања. Така на пример: јунакот решава три тешки задачи; за време на овие активности тој се бори три пати со три змејови или цинови со огромна големина и неверојатно страшна надворешност.

Може да се набројат многу вакви примери кои во наративната конструкција од структурата на приказната, всушност, постојано го симболизираат сосема истиот настан.

**Функцијата на свадбата:** свадбата како чин во народните приказни претставува достигнување на заложбите на јунакот кои се реализираат на три нивоа:

- стекнување независност од родителите и другите авторитети;
- заслужување љубов од јунак од спротивниот пол;
- обезбедување безбедност и сигурна иднина за новото семејство.

Овие заложби содржат три групи од тематски опозиции:

- конфликт меѓу генерации;
- средба на ликови од спротивен пол;
- општествена опозиција помеѓу инфериорен или супериорен статус.

Токму со оваа шема се објаснува централната позиција на свадбата која се однесува на најголемиот број од приказните коишто во Индексот на Арне – Томсон се нумерирали со бројките: 300 – 749, а таа е многу честа и кај приказните од 850 – 999, што укажува на сличноста меѓу волшебните и романтичните приказни во кои свадбата го претставува врвниот кулминативен наративен елемент. Во посочените типови приказни чинот на свадбата има централна позиција во нарацијата и претставува решение на дотогашниот конфликт меѓу генерациите што треба да го реши јунакот од нарацијата. Поточно, свадбата како доминантен наративен елемент е присутна речиси во сите народни приказни, без оглед на иницијалната причина која го раздвижува сижетното дејство и која го активира јунакот. На пример, нарацијата во приказната АТ – 551 започнува со конкретен недостаток, слепилото на таткото – цар, коешто ја содржи причината за заминувањето на јунакот од домот со цел да се пронајде лек за болеста на таткото. Нарацијата завршува со враќањето на јунакот со пронајденот лек – живата вода, а потоа следува заслужената награда – неговата женидба.

Анализите на изворниот материјал покажуваат дека свадбата како триумфален чин во нарацијата е заслуга подеднакво и на царскиот син или ќерка, како и на сиромашниот овчар или девојка. Во некои приказни сиромашниот јунак, всушност, е царски син во маскирана надворешна форма, а потребата од користење на маска е со цел вистинскиот јунак да биде непрепознатлив за лажниот јунак, како и потребата од непрепознатливост при неговата првична средба со царот и неговата ќерка. Преобразбата настапува по дознавањето на конечниот резултат од третата тешка задача и спротиставувањето на вистинскиот јунак со лажниот јунак во присуство на царот и ќерката.

Диспропорцијата од форма /содржина во народните приказни се однесува на ликовите на вистинскиот и лажниот јунак и тоа во корист на првиот, а на штета на вториот.

Опозицијата форма/содржина трае сè до чинот на самодокажувањето на вистинскиот јунак од приказната кога се открива вистинската содржина на неговата прикриена, односно маскирана форма. Токму успешно скриениот идентитет го содржи и се однесува на искушението на јунакот. Прикривањето на идентитетот е со цел да се постигне учество и победа во битката со непријателот, а во тоа се содржи натпреварот на јунакот со другите кандидати за женидба со царската ќерка. Со овој наративен момент, кој завршува со чинот на свадбата, доаѓа до трансформација како на ликот на јунакот, така и на ликот на царската ќерка, која во почетокот од сижетното дејство најчесто е лојална и послушна ќерка, сè до моментот кога јунакот успешно го полага последниот тест – третата тешка задача зададена од царот. Сè до чинот на разрешување на опозицијата форма / содржина царската ќерка не го прифаќа избраниот сопруг кого го предлага нејзиниот татко, и покрај тоа што според надворешните обележја на кандидатот тој е токму таков каков што треба да биде царскиот зет. Во некои приказни, наративниот дел кој води кон чинот на свадбата на јунакот започнува со неговото пристигнување во царскиот дворец каде што вистинскиот јунак треба да се соочи и да го разоткрие лажниот јунак. При тоа јунакот честопати е пасивен, а активностите околу препознавањето на вистинскиот и разоткривањето на лажниот јунак ги презема царската ќерка која ги кажува елементите од кои се состои тестот за проверка.

Во зависност од специфичностите на аспектот индивидуализација на јунакот, народните приказни може да се поделат во две општи групи:

- народни приказни кои најчесто завршуваат со чинот на свадбата и стапувањето во брак на јунациите, што претставува награда за успешното решавање на тешките задачи;
- народни приказни со започнување на сижетното дејство таму каде што завршува истото од првата група.

Во најголемиот број приказни функцијата на свадбата се однесува на потврдувањето дека јунакот созреал, но има и такви во кои сижетното дејство не завршува со чинот на свадбата. Причина за тоа е потребата од уште една потврда за зрелоста на јунациите поради кое тие се принудени да ги совладаат тешкотиите на уште една иницијација. Станува збор за приказните од типот АТ – 425 во кои уште на почетокот од сижетното дејство се соопштува дека брачниот партнер е маѓепсана личност која во текот на денот пред окoliniата се појавува во форма на животно, а нокќе, или во други прилики, тоа е човечко

суштество. Најчесто, во народните приказни не се наведува причината поради која е маѓепсан јунакот, но во некои варијанти тоа е последица од упорната молба на бездетните родители кои го молат Господ да им подари дете. Од верувањето во можноста за оштетење со вишите сили произлегло и прастарото верување во натприродното потекло на јунакот, кога повикувањето на вишите сили да интервенираат во неплодниот брак на царот и неговата жена, резултира со исполнување на желбата на родителите.

За сите наративни елементи од сижетното дејство може да се посочат конкретни илустрации од усните интерпретации на македонски, албански, турски, влашки и ромски јазик. Во случајов се определивме за разните варијанти од усната изведба на наративниот елемент кој е предмет на ова разгледување. Се определивме за финалната формула која соопштува за присуството на раскажувачот на свадбата на јунакот од приказната што се раскажува како последна случка во рамки на целокупното дејство од приказната. Таа како случка има посебни обележја со кои се разликува од сите претходни случаи коишто го сочинуваат сижетното дејство. Имено, јунакот во последниот настан е дотогашниот раскажувач на сите претходни случаи од сижетното дејство во кои учествуваше јунакот од приказната.

Стремежот на раскажувачот да биде вклучен во уметничката наративна ситуација од народната приказна, е особено јасно изразено во оформувањето на финалните формули. Различните варијанти од целосниот текст на оваа финална формула ги содржат следниве четири битни моменти:

1. Известувањето на раскажувачот за неговото присуство на свадбата на јунакот.
2. Набројување на јадењата од богатата царска трпеза.
3. Искуството на раскажувачот при средбата со разновидните јадења.
4. Искуството на раскажувачот за време на обидот да понесе од јадењата за своите деца (во некои варијанти раскажувачот ги известува слушателите дека сакал и за нив да донесе од убавите јадења). Освен јадењата, во некои варијанти се спомнуваат и предмети од облека..., при што и пречките за нивно изнесување од волшебниот свет се различни од претходните.

Известувањето за присуството на раскажувачот на свадбата на јунакот и убавата девојка во народните приказни се среќава во различни варијанти од усната изведба. Најчесто, откако завршува набројувањето на убавите јадења, текстот од оваа финална формула продолжува со информација за позитивното, или негативното искуство на раскажувачот. Хумористичниот тон што го содржат зборовите од

финалната формула се користи за да се укаже на нереалноста содржана во сето дотогаш кажано и, следствено, да се потенцира дека тенденцијата на финалната формула е рушење на илузите од светот на приказните. Текстот од оваа финална формула има и една специфична функција во процесот од наративната изведба. Имено, текстот од формулата му служи на раскажувачот како своевиден невидлив мост низ кој нарацијата преминува од светот и тематиката на приказната кон реалниот свет од секојдневието на раскажувачот. Токму поради тоа, по завршувањето на текстот од оваа финална формула доаѓа до промена во гласот на раскажувачот кој, исто како и пред тоа, раскажувањето на приказната го завршува со дистанциран начин на раскажување на настаните од сијетното дејство. При тоа, раскажувачот повторно ги потсетува членовите од публиката на последниот настан од приказната, односно, тој повторно ја спомнува свадбата на јунакот. И овој дел од интерпретацијата, во различни приказни, се среќава во различни варијанти од усна изведба.

*Примери:*

- на македонски јазик: *Си најрајле свадба и си се зеле. Сиште биле радосни и весели. И ден денеска може е жив и убаво си живееш!*<sup>1</sup>
- на албански јазик: *U bo një dasmë shouitë e madhe për shtatë ditë e për shtatë net. / Голема свадба најравија која траеше 7 дена и 7 ноќи.*<sup>2</sup>
- на турски јазик: *Onlar dwɔwn yapmı{lar, mwradxna ermi{lar. / Свадба најравиле и среќно си живееле.*<sup>3</sup>
- на влашки јазик: *Numta mare featsira. Sh-bonara eta sh-bana. / Голема свадба најравија. Цел век среќно си живееле.*<sup>4</sup>
- на ромски јазик: *Baro bijav kergje thaj bahtasa dzivdisarde. / Свадба си најравиле и среќно си живееле.*<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Танас Вражиновски, Македонски народни волшебни приказни, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Македонско народно творештво, Народни приказни, Книга 2, Скопје 1986.

<sup>2</sup> FSHPP, V, (1972): Folklor shqiptar. Proza popullore. V. Instituti i Folklorit. Tiranë. Përgatitur nga J. Panajoti. Red. përgj.Z. Sako.

<sup>3</sup> Севим Пиличкова, Функцијата на формулите во турските народни приказни, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Посебни изданија, Книга 50, Скопје 2005.

<sup>4</sup> Клеантин Ановска, Влашките народни приказни од Струшко, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Посебни изданија, Книга 54, Скопје 2004.

<sup>5</sup> Трајко Петровски, теренски истражувања.

Презентираме дел од структуралните анализи на изворните прозни материјали од Архивот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од Скопје. При тоа го користевме Проповиот синтегматски модел на метасижетот од волшебните народни приказни (во форма на линеарно проследување на функциите што ги реализираат ликовите во сижетното дејство од дадена творба), поаѓајќи од основните начела на Проп: настојување кон практично воспоставување на парадигматските односи меѓу синтегматските функции; назначување неколку групи и типови сижетни функции во рамки на наративното дејство од дадена творба; цврсто поврзување на анализите на синтегматиката со динамичка прераспределба на улогите меѓу конкретните ликови од волшебната приказна.<sup>6</sup>

Како резултат на направените структурални анализи, според Проповиот модел, дојдовме до одредени сознанија коишто ѝ се добро познати на фолклористичката наука.<sup>7</sup> Имено, поаѓајќи од опозицијата колективно – индивидуално и нејзиното значење во оформувањето на усните текстови од народните приказни, заклучуваме дека служејќи се во потполност и исклучиво со Проповиот метод на анализа се овозможува, од една страна, откривање на систематичната организација на прозните текстови (или, пак, нејзиното отсуство), но, од друга страна, констатираме и тоа дека ваквата анализа на текстовите од народните

<sup>6</sup> Сериозни перспективи во проучувањето на структурата на народната приказна, како и на сижетните функции од сите нејзини наративни елементи, овозможи објавувањето на „Морфологијата на волшебните народни приказни“ од Владимир Ј. Проп. Вистинскиот интерес на научната јавност за оваа студија, која е за прв пат објавена уште во 1928 година, почна по објавувањето на англискиот превод од 1958 година. Потребата од англиски превод дојде како резултат на успехот на структуралната филологија и антропологија: Vladimir J. Propp, Morphology of the Folktale. Edited with an introduction by Svatava Porkova-Jakobson, translated by Laurence Scott, Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publication Ten, Bloomington, 1958; Новиот англиски превод: V. Propp, Morphology of the Folktale, Second edition, revised and edited with a Preface by Louis A. Wagner. New Introduction by Alan Dundes, University of Texas Press, Austin – London, 1968.

<sup>7</sup> Структуралните анализи на текстовите на истражувачите им овозможија издвојување на ојкотипичниот примерок, дури и при анализите на текстот од само една приказна регистрирана од одреден културно-јазичен регион, но се разбира, доколку беа успешни поврзувањата на структуралниот образец, односно откривањето и регистрирањето на следователната, непрекината наративна структура од сижетното дејство на приказната. Следствено, со точното изработување на нацртот и описот од еден хипотетичен ојкотип, теоретски, можеше да се предвиди промената во текстовите на приказните при нивното позајмување од една културно-јазична средина, како резултат на усна трансмисија на прозниот материјал во процесите на негова хоризонтална насока на движење, дистрибуирање и егзистирање во нови услови. Затоа, набргу по првите структурални анализи, се дојде до сознанието дека и при користењето на компаративниот, како и структуралниот метод при проучувањата на текстовите на народните приказни, истражувачите се соочуваат со: одредување на сличностите и искажување на разликите. Ова сознание доведе до заклучокот дека хипотетските ојкотипови може да се откријат низ компаративниот метод, или со примена на структурални анализи на прозните фолклорни творби. Како најидеална, се сметаше употребата на двете методи. При тоа, основно беше да се запази хронолошкиот редослед во кој се јавуваат елементите од парадигмата на конкретна интерпретација.

приказни не нуди клучно решение во однос на добивање целосен увид и согледување на обележјата од усната изведба на прозните фолклорните производи како жива материја. Затоа, доаѓаме до сознанието дека и покрај веродостојноста на синтегматската анализа на текстовите од волшебните народни приказни добиена според Проповиот метод, заклучуваме дека најверодостоен и најцелосен увид при истражувањето и анализата на извornите прозни текстови се овозможува, сепак, со комбинирање на резултатите добиени според Проповиот метод со резултатите добиени од анализата на индивидуалната усна интерпретација на текстовите од приказните. При тоа, се мисли на согледувањето на индивидуалната интерпретација низ специфичностите на усната изведба на народните приказни која ги опфаќа и другите составни елементи од усната изведба (учество на публиката, присуство на снимателот и сл.). Значи, комбинираниот метод во проучувањето овозможува согледување и на структурните наративни единици од дадена приказна, но, едновремено, и на сите други составни елементи од наративната дејност коишто се однесуваат на: разните стилови од усната интерпретација на народните приказни; општествено-социјалните односи застапени во текстовите од конкретни индивидуални интерпретатори како резултат на личниот став и размислување на народните раскажувачи во однос на конкретни настани; колективниот и индивидуал систем на вредности застапен во усните интерпретации од разни раскажувачи; причините за создавање на разни локални и регионални варијанти и одредување на нивните специфичности во однос на целокупната наративна дејност. Заклучуваме дека структуралните анализи на текстовите од народните приказни, направени исклучиво според Проповиот метод, претставуваат показател на состојбата од дадениот прозен фолклорен материјал, пред сè, погледнато од аспект на неговото колективно обележје.



**ИНФОРМАТИЧКА  
ЛИНГВИСТИКА**



*Мила Шойова, Николче Мицкоски*

**МАКЕДОНСКАТА ОРТОГРАФИЈА  
ВО СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ И ФОНТОВИ – ПИСМО,  
ИНТЕРПУНКЦИЈА И ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ**

## 1. Вовед

Да појасниме на самиот почеток: интересот на авторите на овој преглед не е нималку прескриптивен. Немаме намера да преземаме улога на милитантни граматичари кои ќе пропишуваат слепо следење на правилата. Напротив, авторските намери повеќе се насочени кон овозможување след на современиот македонски јазик и неговата употреба/пишување со преовладувачките техники за обработка на текстови и текстуален материјал, денес. Постапките на создавање текстови, публикување, архивирање, пренесување на текстуални содржини, како и со нив поврзаните процеси на описменување и образование, во најголем дел се одвиваат преку дигитална технологија. Сè помалку хартија, сè повеќе меморија. Тоа подразбира и проширување на полето на употреба на знаците што го сочинуваат системот на пишување на еден јазик, но и укажувања во процесот на описменување за нивна соодветна примена. Во компјутерските и оперативните системи, токму „меморирањето“ по пат на кодирање на знаците присутни во писмото и ортографијата на еден јазик овозможува употреба на јазикот во неговата стандардна писмена форма. Наместо дрвени или метални излеани букви, графички прикази на буквите и слични ознаки на печатарската преса, денес на мониторот разликуваме **претставени знаци**<sup>1</sup> за елементи од еден систем на пишување. Збирката од претставени знаци оформува **фонт**. Употребата на знаците од едно писмо е возможно преку задавање код<sup>2</sup> за заведените

<sup>1</sup> Во текстот се користи типографската терминологија на Мајкрософт (Microsoft) во превод на авторите: претставен знак (glyph); код за знак (character code); множество знаци (character set); фонт ( font); и кодна страница (code page). Претставениот знак и знакот во еден систем за пишување немаат рамномерен сооднос.

<sup>2</sup> Под код, кодирање, кодна во случајов подразбирааме процес за претставување на елементите преку друг медиум што се разликува од стандардниот печатен.

ортографски симболи во еден јазик. **Кодираните знаци** заедно претставуваат **множество од карактери** и секој од нив си има место во предвидена табела на кодирани знаци. Листа од кодирани знаци во даден редослед се нарекува **кодна страница** што вообичаено се определува како поддршка за конкретни јазици или групи јазици со заеднички систем на пишување<sup>3</sup>. Прашањата што авторите ги поставуваат, а произлегуваат од воведот, ќе се однесуваат на моменталната состојба во „меморирањето“ на знаците од македонскиот систем на пишување; препознавање на проблемите (доколку е тоа состојбата) што настануваат во употребата на конкретни знаци од македонскиот систем на пишување при користење на постојните кодови за кирилски знаци во софтверските фонтови, а карактеристични за македонскиот јазик, со и без македонска јазична поддршка. За таа цел ќе бидат разгледани неколку оперативни системи и софтвери. Во рамките на пишаното ќе биде презентирана и квантитативна анализа со која беше опфатена фреквентноста во погрешната и во точната употреба на конкретни претставени знаци во најтиражни печатени и дигитални изданија во Македонија. Авторите ќе се обидат, во согласност со исказаното да дадат заклучоци и препораки што ќе се однесуваат на правилна употреба на македонскиот систем на пишување во дигиталниот свет кој во моментов ја меморира употребата на современиот македонски јазик преку достапните претставени знаци во фонтовите и согласно со кодните страници.

## 2. Дал' фонт, дал' кодна поддршка?

„Ве молам, домашните задачи да ми ги предадете испишани во македонска поддршка, фонт Арајал (Arial) или Тајмс њу роман (Times New Roman).“<sup>4</sup>

Со образложување на ова барање ќе се обидеме да ја појасниме разликата во користење фонтови и пишување во јазична поддршка со кодна страница. Ако ја воочиме разликата, оправданоста на заклучоците во понатамошниот дел од прегледот ќе биде пооправдана.

<sup>3</sup> Microsoft Typography-Developer Information-Character sets and Codepages. Retrieved at [www.microsoft.com/truetype/unicode/sccp.htm](http://www.microsoft.com/truetype/unicode/sccp.htm).

<sup>4</sup> Тајмс њу роман е фонтот кој прв се појавува кога ќе ја стартирате апликацијата Ворд (Word), дел од канцеларискот пакет на Мајкрософт (Microsoft Office), а анализите низ светот покажуваат дека најмасовно се користи, додека Арајал е фонтот којшто го користат институциите на Европската унија за нивните официјални документи.

Фонтовите претставуваат различна форма на една содржина (множество од карактери) што ни е овозможена преку кодирани знаци организирани во табела (кодна страница). Значи, ако пишуваме во фонт, ние користиме различно обликувани форми од исти знаци. Формите се изведени од едно множество знаци и може или не мора да бидат меморирани во одредена табела што претставува стандард (но, меморирањето на различни форми на ист знак (glyph) не е чест случај). За јазиците што користат латинско писмо, ова е прилично едноставно од причина што формите на знаците во латинското писмо се исти кај различни јазици, а веќе подолго време за него постои и стандардизирано множество<sup>5</sup>. Стандардот, во нашиот случај, за множества кодови може да го разгледуваме како меѓународно призната азбука на кодови за знаци од одредено писмо – меѓународна азбука за општење во комуникациите. Оттука, независно кој фонт се користи, на еcranот секогаш ќе се појават истите знаци доколку го користиме предвидениот стандард (кодна страница). Исто така, при смена на кодните страници се овозможува користење на кодовите за знаци заеднички за кодните табели. Единствената разлика ќе биде заобленоста или аголноста на претставените знаци, а тоа се карактеристики што ги одредува фонтот (сериф или санс сериф). Но, проблем се јавува доколку не постои стандардизирана кодна табела со листа кодови за различни форми на ист знак. Во таков случај, фонтови се изработуваат врз меѓународни множества знаци кои се непотполни или вклучуваат и знаци кои не се вклучени во стандардот или се „меморирани“ со различни кодови. Оттука, тие, при задавањето, ќе се појават како празни места, односно квадратчиња или како поинаков знак, од причина што не се заеднички за кодните страници.

Затоа, се препорачува користење кодна страница или јазична поддршка во примената на еден систем за пишување преку средствата за комуникација во дигиталната технологија. Но, авторите на овој преглед сакаат да укажат и на отсуството на сеопфатен меѓународен стандард за кодирано множество знаци од кирилското писмо и недоволната информираност на општата јавност (пред сè во Македонија) за значењето на неговото постоење, така што секој од словенските јазици, во нашиот случај македонскиот јазик, независно на применуваниот фонт, ќе биде испишан на начин предвиден со канонските системи за соодветно пишување.

---

<sup>5</sup> Тоа е стандардот ASCII. Во 1968 година, Меѓународниот советодавен комитет за телефон и телографија (ICCTT/CCITT) го признава за стандард, односно за петта меѓународна азбука. Последната верзија е од 1967 год.

### 3. Дали сме исти: македонското писмо и другите кирилски писма

На самиот почеток од прегледот авторите се оградија од какви било прескриптивистички усилби. Напротив, веруваме во динамичноста како карактеристика на јазикот и поддржуваме форми на очудување што се доказ дека јазикот живее во нас и преку нас. Сепак, како и во секоја игра, правилата се поставуваат, независно од теренот, а потоа различните индивидуални форми ја збогатуваат играта со различни приоди и во спонтано содејство може да учинат промени. Но, проблем се јавува ако несоодветно се забележат сите правила. Така, да ги погледнеме јазиците што го користат кирилското писмо: тоа се рускиот и други неруски јазици што се говорат во дел од поранешниот Советски Сојуз, како и монголскиот, српскиот, бугарскиот и македонскиот јазик. Ќе се задржиме на словенските јазици. За карактеристиките кај канонските системи за пишување во секој од словенските јазици што го користат кирилското писмо пишува Бердинков (1998)<sup>6</sup>. Од неговиот труд забележуваме употреба на надреден знак во македонскиот јазик за разликување хомоними, мала разлика во дополнителните интерпункциски знаци и право-писни знаци што нормативно се користат, „непроверена информација од поставен напис на Јузнет“<sup>7</sup>, дека курсивните форми во бугарската азбука се разликуваат од руските и дека на местото на српските ракописни *t* и *n* во постари книги, а сега ретко, се среќаваат **п** и **т**. Српскиот разликува машинско печатно и курсивно, како и везено рачно писмо, а формите што ги посочува Бердинков гледано според последнава таксономија, се варијации на курсивот допуштени од нормата (види Пешикан, 2000 год.). Што се однесува на забелешката за разликите меѓу курсивните форми кај бугарскиот и рускиот, по извршената споредба може да се заклучи дека тие се однесуваат на македонскиот стандард предвиден за ракописните форми на македонската кирилица<sup>8</sup> кои отстапуваат од руските (и од бугарските) во однос на буквите: мало **б**, **в**, **д**, **г** и **ѓ**, **п**, **т**. Уште една карактеристика за која можеме да зборуваме е употребата на **наводниците** (горни и долни).<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Статијата е презентирана на Конгресот ЕУРОТЕКС (EUROTeX) во 1998 год.

<sup>7</sup> Јузнет или Usenet е еден од најстарите мрежни системи за комуникација на кој корисниците поставуваат написи во различни „групи вести“. Отвореноста и децентрализираниот карактер се меѓу препознатливите карактеристики на овој систем формиран во 1980 год. (Види напис на <http://en.wikipedia.org/wiki/Usenet>, прочитан на 28. јули 2007 г.).

<sup>8</sup> Во Правописот на македонскиот јазик не се посочени курсивни форми за македонската азбука, туку освен печатените наведени се и ракописни. Нив ги земаме за нормативни во однос на курсивните форми. Види Димитровски, То., [Ред.] *Правойис на македонскиот литературен јазик*, XV изд. Просветно дело, Скопје 2005.

<sup>9</sup> Види подолу во текстот.

Познавањето на работите, сепак, не довело до сеопфатно решение за стандардна употреба на различните кирилски писма во дигиталниот свет. Дали проблемите што настануваат се изродуваат заради потребата да се осовременат првите или постојните стандарди за пренос на кирилскиот (кирилските) систем за пишување или нивно унифицирање<sup>10</sup>. Пазарниот приод и преовладувачката употреба на рускиот јазик во дигиталната војна (читај „развој“) и за академски цели имале свој удел во настанувањето на првичните проблеми. Имено, првата стандардизирана збирка кирилски карактери е изработена врз основа на руското кирилско писмо. По неа следува „турли-тава“ од множества кирилски знаци<sup>11</sup>. Денес, Меѓународната организација за стандардизирање (ISO) го пропишува стандардот ISO/IEC 10646 Универзално множество карактери (еквивалентен со Уникод<sup>12</sup>) со кој се опфатени системите за пишување постојни во сите познати јазици. Но, и УНИКОД има свои недостатоци, конкретно во употребата на курсивни форми на кирилските писма<sup>13</sup>. Кај печатните знаци од романскиот стандард се јавуваат истите ракописни форми, но кај кирилскиот, одреден број исти знаци го менуваат својот ракописен изглед кај различни јазици<sup>14</sup>. Во ваков случај УНИКОД технички не може да поддржи различна форма на ист код. Оттука, пишувањето во македонска (а и српска) кодна страница во курсив со фонт поддржан од УНИКОД ќе ви ги даде курсивните знаци од руската азбука. Една од можностите да се реши проблемот е различно да се кодираат формите што не се идентични, а се изведени од истиот знак или да се пишува во фонт што би создало проблеми во прикажувањето на текстовите во ХТМЛ формат (јазик за дигитално прикажување на податоци на

<sup>10</sup> Унифицирањето може да се разгледува од два аспекта. Првиот е унифицирање меѓу словенски јазици што користат кирилски писма, додека вториот аспект е унифицирање меѓу производителите. Затоа што различни производители изнесуваат збирки множества од кирилични карактери со различни кодови. Дел од кодовите пропишани со одреден стандард не се компатibilни меѓу себе.

<sup>11</sup> За преглед на множествата кирилични знаци види <http://czyborra.com/charsets/cyrillic.html#KOI> прочитан на 25 јули 2007 год. Иако поставен во 1998 год., написот обезбедува куј и јасен преглед на недостатоците кај секој од множествата кирилични знаци и во однос на сеопфатност и во однос на совпаѓање со стандардот за множество романски знаци. На овој поставен напис се надоврзува <http://homepages.cwi.nl/~dik/english/codes/stand.html>

<sup>12</sup> УНИКОД е стандард за интернационализација на група кодирани карактери, но не и за целосно претставување на текстот. види во Järfors, O. Кирилското множество е под <http://www.unicode.org/charts/PDF/U0400.pdf>.

<sup>13</sup> За целосен приказ види [http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/unicode/unicode\\_gaps.html](http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/unicode/unicode_gaps.html). Во овој текст авторите ќе се задржат само на делот што се однесува на кирилското писмо.

<sup>14</sup> Можеби ова треба да биде опфатено со домашен, односно национален стандард, но таков во Македонија не постои. Од националните стандарди во Македонија два се од важност за нашата тема МКС И.К1.015 : 1999 за македонска тастатура и МКС И.Б1.012 : 1988, национална кодна табела за меѓународни знаци и знаци од кирилско писмо. При посетата на Институтот за стандардизација во Македонија на авторите им беше кажано дека стандардите се изработуваат во согласност со потребите на нарачателот чии мотиви пак ги диктира пазарот. Стандардите не се задолжителни, туку препорачливи за употреба!

интернет).<sup>15</sup> Лингвистот Ник Николас (2003 година), смета дека првата опција е неразумна, а за втората технологијата не оди во прилог и нема да дозволи појавување на текстот во неговата форма во сите формати<sup>16</sup>. Но, во блиска иднина се очекува технолошките ограничувања да бидат надминати. Во моментов, вметнување специфични кирилски карактери може да се направи во т.н. фонтови од отворен тип [OpenType Fonts] коишто можат да се приспособат според потребите на корисникот. Проблем со користењето на овие фонтови е интероперабилноста, односно секој што ќе сака да прочита текст напишан во ваков тип фонт, ќе мора и да го поседува. Исто така, користењето на вакви фонтови може да предизвика проблем при објавување текстови на интернет.

Што се однесува на првиот коментар на Николас, може да се постави и обратното прашање, од причина дадена погоре во текстот за јазична доминација и што еден медиум „фильтрира“ канонски знаци и форми од писмото на еден јазик, во случајот македонскиот и српскиот јазик, чии курсивни форми се разликуваат од руските. **Можно решение е според примерот на Пешикан следното ревидирано издание на Правописот на македонскиот јазик да се дополнни со допуштени форми за курсивната опција**<sup>17</sup>.

Да се навратиме на преглед на неколку оперативни системи и софтвери. Беа разгледувани карактеристиките утврдени според Бердинков: употребата на букви со надреден знак кај хомонимите, како и ракописните букви кои се разликуваат од формите во другите словенски јазици што користат кирилско писмо (српскиот, бугарскиот и рускиот).

#### 4. Анализа на употреба на македонската азбука во различни софтвери

Целта на оваа анализа е да се покаже како различни софтверски апликации што најчесто се користат како од обичните корисници, така и од професионалците кои се занимаваат со обработка на текст визуелно ја прикажуваат македонската азбука. Анализата на македонската азбука (македонските печатни и ракописни букви и буквите „е“ и „и“ со надреден знак според Правописот на македонскиот литературен јазик) е направена во неколку софтверски апликации и оперативни системи. Анализирани се два оперативни системи, Windows XP и Ubuntu Linux, потоа апликаци-

<sup>15</sup> Види [http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/unicode/unicode\\_gaps.html](http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/unicode/unicode_gaps.html).

<sup>16</sup> Види подолу, во Анализа на употреба на македонската азбука во различни софтвери.

<sup>17</sup> Ова треба да биде предмет на друга дискусија, но само доказ повеќе дека во оваа тема активно треба да се вклучат сите засегнати страни надлежни за македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.

ите за обработка на текст Word (дел од канцеларискиот пакет Мајкрософт Офис) и Writer (дел од канцеларискиот пакет Опен офис), апликациите за обработка на слики и фотографии и подготовкa на пропаганден материјал на Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, и, секако, најзастапената апликација за подготовкa на печатени изданија QuarkXPress. Анализирани се четирите најкористени фонтови во нивната македонска/кирилска верзија и тоа: Таймс њу роман (Times New Roman), Арајал (Arial), Тахома (Tahoma) и Вердана (Verdana).

Во принцип сите анализирани софтверски апликации и оперативни системи коректно ги прикажуваат македонските печатни букви, но имаат проблеми со прикажувањето на буквите со надреден знак. Имено, буквата „е“ со надреден знак не е дел од кирилската верзија на фонтовите, додека буквата „и“ со надреден знак постои само во својата ракописна варијанта. И додека кај македонските печатни букви може да се каже дека ситуацијата не е толку трагична, кај македонските ракописни букви ситуацијата изгледа дека не може да биде полоша. Од вкупно 31 буква колку што има македонската азбука, погрешно се прикажани дури 19 (18 кај Таймс ќу роман) македонски ракописни букви. Ова важи за сите анализирани софтверски апликации и оперативни системи.

## **5. Македонската ортографија во масовните медиуми**

Јазичната обработка и подготовкa на текстови денес во целост се одвива компјутерски. Преку масовните медиумите стигнуваат до пошироката јавност и предаваат не само информативен материјал (од таа причина и не ги именуваме како „средства за информирање“), туку согласно нивните карактеристики остваруваат и поинаква функција. Според Ласвел (види во Tomić, 2004, 68), масовните медиумите вршат: надзор над околината; ја насочуваат реакцијата на општествените делови на околината; и пренесуваат општествено и културно наследство од една генерација на друга<sup>18</sup>. Последната функција во себе го содржи образовниот карактер на медиумите и оттука и причина зошто медиумите беа предмет на анализа во овој труд. Пред да прејдеме на анализата ќе опфатиме објаснување за фазите што се опфатени при објавување на текст во медиум.

Процесот на објавување на еден текст во печатен медиум се одвива во неколку фази. Прво, авторот го пишува текстот на компјутер, најчесто во македонски фонт, а не во македонска поддршка и го испраќа на лекторирање. Лекторот ги исправа грешките и финалната верзија на

---

<sup>18</sup> Tomić, Z., *Komunikacija i javnost*. Cigoja Štampa – Beograd, 2004.

текстот ја праќа во печатница. Таму дизајнерот треба да го подготви текстот за печатење и да го вклопи во шемата за печатење.

Грешките најчесто се јавуваат во првата и во третата фаза. Во првата фаза, авторот можеби недоволно запознаен кои знаци му стојат на располагање, ги користи оние што знае дека постојат, а некористењето на долни и горни наводници и други специфични знаци за македонскиот правопис (**е** и **и** со надреден знак) го оправдува со тоа дека компјутерот не му дозволува да ги користи. Кога се работи со македонски фонтови, тогаш не можат да се користат и горни и долни наводници, но кога се работи со македонска поддршка, тогаш и горните и долните наводници се на располагање, додека **е** и **и** со надреден знак во некои фонтови постојат, но во некои не постојат. Грешките во оваа прва фаза лекторот мора да ги коригира што значи дека мора да ги поправи грешките со долните и горните наводници, како и со **е** и **и** со надреден знак.

Во третата фаза дизајнерот треба да го усогласи фонтот на текстот со фонтот на целата публикација. И тогаш настануваат најголемите проблеми. Наместо дизајнерот да биде само техничко лице кое треба да се грижи околу изгледот на публикацијата, тој си зема за право да го менува фонтот, а со тоа и знаците што се користат. Во овој случај, повторно се јавуваат грешките со наводниците и со **е** и **и** со надреден знак, но овде веќе е доцна затоа што нема кој да интервенира.

Откако текстот со еден куп грешки ќе се објави во публикација со голем тираж, како што се дневните весници, тогаш читателот најчесто го обвинува или авторот или лекторот, без разлика на тоа што виновникот за забрката треба да се бара на друга страна.

Дизајнерите најчесто ги правдаат своите грешки со тоа што велат дека уредникот или надлежниот го одbral фонтот и тој фонт не дозволува користење на наводници и надредни знаци. Меѓутоа, факт е дека тие самите воопшто не се свесни дека тоа што го објавиле не е во склад со македонскиот правопис.

Според Законот за употребата на македонскиот јазик секој текст објавен јавно треба да биде лекториран од лектор. Доколку дизајнерот ги направи грешките со наводниците и надредните знаци, тогаш текстот сепак не е во согласност со македонскиот правопис, иако е лекториран од лектор.

Во анализата авторите ја разгледуваат употребата на **е** и **и** со **надреден знак** и наводници во комерцијални и во новинарски текстови во пет медиуми. Освен разликувањето на хомонимната кратките заменски форми **ù** и **ñè** и прилогот **çè**, како карактеристични правила во македонскиот правопис, наводниците беа вклучени заради претпоставката дека јазичната интерференција и неинформираноста резултира со нивна честа погрешна употреба или нивна замена со поинакви, но слични, кодирани

знаци. Од медиумите, авторите според формата разгледуваа четири печатени и еден интернет медиум во период од една недела и тоа:

- Дневник – најтиражен дневен весник;
- Шпиц – најтиражен бесплатен весник
- Глобус и Фокус – најчитани неделници
- Оннет – најпосетуван интернет дневен медиум.

Од анализата<sup>19</sup> беше согледано дека од знаците што беа предмет на испитување 18 % од употребата на **е и и со надреден знак и наводниците**, како и 22% од употребата на е со надреден знак е неправилна. Освен во авторски текстови, погрешната употреба на **и со надреден знак и наводниците** без исклучок е присутна во интернет медиумот Оннет и во неделникот Фокус. Во овие медиуми наводниците се погрешно поставени (обата горе), а погрешната употреба на **е и и со надреден знак** вклучуваше целосно испуштање на надредниот знак или употреба на надредниот знак, но поставен во погрешна насока. Во истата рубрика текстови, во неделникот Глобус со далеку помала зачестеност има грешки од иста природа како кај наводниците во Оннет и во Фокус. Погрешната употреба на наводници во дневните Дневник и Шпиц е значително помала и за разлика од погрешната поставеност во Оннет и Фокус, кај овие се употребуваат погрешни знаци (за бележење минути до степен).

Ако се спореди честотноста на погрешна употреба на **е и и со надреден знак** кај Дневник, Шпиц и Глобус може да се претпостави дека станува збор за мал пропуст. Кај Оннет и Фокус невниманието укажува на отсуство на каква било јазична обработка на текстовите.

Она што го привлече вниманието на авторите, но надвор од непосредната анализа, беше употребата на испитуваните знаци во дигиталните изданија на горенаведените медиуми. Надредниот знак се јавува во вид на апостроф десно од буквите, но исклучиво за дигиталните изданија на Дневник (пр. се', не'). Кај дигиталните изданија на Шпиц, надредните знаци воопшто не се употребуваат, а за наводници и Шпиц и Дневник ги употребуваат долните и горните знаци за бележење дел од степен.

Гледано во проценти, грешката кај комерцијалните текстови надвлачејува во однос на авторските текстови (со исклучок на **и со надреден**

Приказ од „Дневник“



<sup>19</sup> Види Анекс 2, Табели за проценти на употреба во медиуми

знак). Ова укажува на отсуство на лектура кај овој тип текстови. Во случајот на наводниците, очигледно се следи примерот на англиските ортографски правила, па наводниците се пишуваат на следниот начин “ ”.

## **6. За правилната употреба на ортографските правила (наместо заклучок)**

Единственото пишување е дел од процесот на усвојување на литературниот јазик (Конески, 1999). Јазикот не се учи преку просто меморирање на низа правила, туку се усвојува и преку контактот со јазичен материјал. Истото се однесува и за правописните правила и правилната употреба на правописните знаци. Брајант (Bryant, 2002) во факторите што влијаат на учењето на ортографските правила кај децата, освен учинокот на наставниците, го вбројува и самостојното разјаснување на правилата за употреба. Но, како да се разјасни употребата во случај кога контактите со јазичниот материјал вметнуваат и поинаква (според стандардното или правилата) погрешна употреба. Како да се разјаснат правилата без да се укаже на насоките за нивна соодветна примена или ограничувањата коишто постојат при нивната употреба во софтверски апликации и фонтови?

Во таа насока авторите препорачуваат да се пишува во јазична поддршка, а не во font; со оглед на ограничувањата, до нивно надминување, да се премине на запознавање на засегнатите страни и се разбира на говорителите на македонскиот јазик за формата на постојните ограничувања. Дали можеби по примерот на Пешикан со прифаќање на варијации за ракописни форми, во следното издание на Правописот на македонскиот современ јазик ќе се стори истото или ќе се работи на изнаоѓање соодветно решение со помош на лингвисти и информатичари за да се овозможи и појавување на ракописните форми и во текстовите на македонски јазик во XTMЛ формат, оставаме дополнително да се реши. Исто така, се препорачува, масовните медиуми со оглед на нивната функција, да посветат внимание на примената на соодветни кодови за знаци со тие што ги пропишува македонскиот правопис: да се внимава на формата на наводниците и кога е можно да не се допушта употреба на апостроф на местото на надреден знак.

Од сето ова зависи како ќе биде меморирано македонското кирилско писмо и правилата за предавање на ортографските знаци што се во употреба во македонскиот современ јазик. Таа меморија ќе биде граѓа за јазичната меморија на следните генерации.

## АНЕКС 1: Анализа на најчесто користени фонтови во софтверски апликации

### **Times New Roman**

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ

*Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ*

### **Arial**

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ

*Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ*

### **Tahoma**

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ

*Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ*

### **Verdana**

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ

*Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Сс, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм,  
Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш. ё, ѕ*

## АНЕКС 2: Табели за проценти на употреба во медиумите

	Авторски текстови број	Авторски текстови %	Комерцијални текстови број	Комерцијални текстови %	Вкупно број	Вкупно %
Вкупна употреба на и со надреден знак	135	100%	16	100%	151	100%
Погрешна употреба на и со надреден знак	26	19%	1	6.25%	27	18%
Точна употреба на и со надреден знак	109	81%	15	93.75%	124	82%
Вкупна употреба на е со надреден знак	291	100%	12	100%	303	100%
Погрешна употреба на е со надреден знак	66	22.60%	5	41.60%	71	23%
Точна употреба на е со надреден знак	225	77.40%	7	58.40%	232	77%
Вкупна употреба на „“	2362	100%	174	100%	2536	100%
Погрешна употреба на „“	358	15%	111	64%	469	18%
Точна употреба на „“	2004	85%	63	36%	2067	82%

### По авторски текстови

	вкупно	Дневник	Шпиц	Оннет	Глобус	Фокус
Погрешна употреба на и со надреден знак во %	26	0	0	6	0	20
Погрешна употреба на е со надреден знак	66	1	0	5	0	60
Погрешна употреба на „“	358	43	4	49	17	245

### По комерцијален текст

	вкупно	Дневник	Шпиц	Оннет	Глобус	Фокус
Погрешна употреба на и со надреден знак во %	1	0	1	0	0	0
Погрешна употреба на е со надреден знак	5	2	2	0	0	1
Погрешна употреба на „“	111	81	28	0	0	2

## *Литература*

### **Латинична:**

1. **Berdinkov, A.** at al.: *Alphabets necessary for various Cyrillic Writing Systems (Towards X2 and T2 Encodings) at the Cogres EuroTeX mars 1998*
2. **Bryant, P.**: *Children's thoughts about reading and Spelling*. Scientific Studies of reading, 6(2), p. 199-216, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
3. **Byrum, John D.**: *ISO 639-1 and ISO 639-2: International Standards for Language Codes. ISO 15924: International Standard for Names of Scripts*. Пристап на 14. јули 2007 год. [http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content\\_storage\\_01/0000019b/80/16/39/18.pdf](http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/39/18.pdf)
4. *ISO/IEC 10646 : 2003 Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS)*
5. **Järnefors, O.**: *A short overview of ISO/IEC 10646 and Unicode*. Пристап на 26. јули 2007 год.
6. **Nicolas N.**: *Unicode Gaps* во Greek Unicode Issues (рев. 2006) Пристап на 16. август 2007 год. [http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/unicode/unicode\\_gaps.html](http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/unicode/unicode_gaps.html)
7. **Tomić, Z.**: *Komunikacija i javnost*. Beograd: Cigoja Štampa

### **Кирилична:**

8. **Пешикан, М.**: *Правојис српскога језика : I Јправила : II речник*. Нови Сад : Матица српска, Београд : Завод за уџбенике и наставна средства

9. **Димитровски, То.**, ред.: *Правојис на македонскиот литеературен јазик* (5. издание). Скопје: Просветно дело
10. **Конески, Б.**: *Граматика на македонскиот литеературен јазик* (фототип. издание). Скопје: Просветно дело
11. *Дневник*. ВАЦ. Изданија од 31.07.2007 год. до 04.08.2007 год. [www.dnevnik.com.mk](http://www.dnevnik.com.mk)
12. *Штиц*. СИНИМ ДООЕЛ. Изданија од 31.07.2007 год. до 04.08.2007 год. [www.spic.com.mk](http://www.spic.com.mk)
13. *Глобус*. „Мост“ дооел. Бр.15, 31.07.2007 год. [www.globusmagazin.com.mk](http://www.globusmagazin.com.mk)
14. *Фокус*. ПНИД „Степ“. Бр. 630/631 27.07.2007 год
15. *Onnet*. „Оннет“ дооел. Содржини од 31.07.2007 год. до 05.08.2007 год. [www.onnet.com.mk](http://www.onnet.com.mk)

# **ПРЕТСТАВУВАЊЕ**

## **УМЕТНИЦИ**



*Лидија Каишевска-Дракулевска*

## **РАЗГОВОР СО ПОЕТОТ МИХАИЛ РЕНЦОВ**

*(Поетскиот портрет на Михаил Ренцов)*

Минатата 2006 година, Михаил Ренцов одбележа двоен јубилеј: 70 години живот и 50 години творечка дејност. По тој повод, издавачката куќа „Менора“ од Скопје објави *Избрани дела* од Михаил Ренцов во три книги: *Лирика, Поеми и Псалми и сонети*. Изборот на лириката е на Венко Андоновски и истиот претставува една убава панорама на поезијата на Ренцов, од првите објавени стихови во весникот „Млад борец“ (1955), преку стихозбирките: *Иселеник на огништот* (1965), *Ноќно распиење на зборот* (1967), *Каде од оваа страна* (1968), *На работот од соноштот* (1969), *Сирав* (1976), *Полнот* (1979), *Нерези* (1982), *Аушодаде* (1985), *Земја. Потошт* (1991), *Вечната бесконечноста* (1996) и *Јас оксигорон* (1998), сè до ракописните збирки: *Издешки и Јајки*.

Во втората книга се објавени поемите: *Toj* (1993), *Ајокалијса* (2002) и *Земја* (2003), а во третата – 112 *Псалми* (2000) со цртежи од нашиот еминентен сликар Владимир Георгиевски (во чија иконографија почесно место заземаат книжевните теми од *Библијата*) и збирката сонети *Феникс* (1987). Деновиве (август 2007 година), излегува од печат најновата стихозбирка на Ренцов насловена како *Галичица*, од која поетот подоцна ќе прочита грст стихови специјално за учесниците на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура токму овде, во древниот Охрид, во подножјето на планината Галичица.

Ренцов е и преведувач и раскажувач; пишува раскази, како и поезија и проза за деца. Добитник е на многу угледни награди за: поезија проза и превод.

\* \* \*

Јубилеите се убава можност за едно ретроспективно навраќање кон оствареното – евокација на спомени и реинтерпретација на делото во еден друг книжевен (културен) контекст. Испишаната поетска

траекторија на Михаил Ренцов, погледната наназад, од денешна перспектива, е мошне специфична и оригинална. Неговата звезда се појавува на македонското поетско небо во еден пресвртен миг од развојот на современата македонска литература воопшто – средината на 50-те години на минатиот век – период кој е во знакот на естетското еманципирање, иновација и модернизација на новата македонска книжевност во целина, а посебно на поезијата (на планот на поетскиот јазик и израз). Потоа молк (или поетско зрење) од цела една деценија: стихозбирката-првенец на Ренцов – *Иселеник на оѓиної* – излегува точно десет години по првите објавени стихови во периодиката и со неа авторот се вклучува во поетскиот концепт на новото струење од втората половина на 60-те години на XX век – од критиката именувано како *неосимболистичко* – кое има свој пандан во српската повоена поезија и веројатно импулсите ги добива од соседството, секако во спрека со тенденциите и на поширок европски план. За македонски *неосимболисти*, покрај Михаил Ренцов, важат и поетите: Атанас Вангелов и Чедо Јакимовски, а условно, на споменатата низа ѝ припаѓа и еден поет од следната генерација – Ефтим Клетников.

Според критиката, иако без посебно формулирана поетика и програма, споменатата група покажува низа заеднички обележја, како на пример: симболизација на поетскиот говор, потен, премин од визуелното кон аудитивното (склоност кон звучната оркестрација на зборот), како и од метафоричкиот кон метонимскиот израз, при што песната и самата станува предмет на поезијата. Тоа е врвна поезија или поезија во вистинска смисла на зборот во која нема примат ни референцијалната, ни емотивната, ни сознајната, туку – поетската функција (според познатата класификација на Роман Jakobson). Песната не значи, ниту означува, туку *е*: таа постои и се поистоветува со својот предмет на пеење.

Оваа возвишена идеја за „поезија заради поезија“, тој врвен принцип за самобитност или поетичност на поезијата како своевиден опсесивен копнеж по *совршената џесна* е доминантна творечка платформа во *мислењето и џеењето* на Ренцов и ја претставува кулминативната точка на артизмот во творечкиот чин, устремен кон бесконечното. Не случајно, Ренцов е еден од најголемите сонетисти во нашата поезија. Во неговите сонети, обединети со заеднични наслов *Феникс*, артизмот на формата мошне успешно кореспондира со символиката на птицата *феникс* (според *Речникот на езотеризмот*, птицата феникс претставува ликовен или книжевен приказ на алхемичарскиот Камен на мудроста), зашто, во поетскиот процес *зборот* е тој што се усновршува (аналогно на материјата во алхемијата), за конечно во песната да се трансформира во облик доведен до степен на есенција, кристална чистота.

Алхемичарската симболика, патем речено, ги проникнува двете опсесивни метафори во поезијата на Ренцов: огнот (*Иселеник на огниной...*) и водата (*Полнок, Вечнайша бесконечнашай...*), машкиот и женскиот принцип, младешката енергија (импулсивност) и смирувачкото спокојство на акватичката митологема како митологема на раѓањето (почетокот) на животот... Впрочем, иако на прв поглед спротивни, и огнот, и водата, ја имаат моќта на творечката енергија (птицата феникс) олицетворена во митот за Ерос и Танатос...

Творештвото на Михаил Ренцов е исполнето со свест за себеси во смисла на посветената функција на уметноста: смислата на животот да се поистовети со смислата на поезијата. Поистоветувањето на битието и поезијата/зборот, паралелизмот меѓу чинот на творење и процесот на живеење, тоа созвучје на земното и небесното, минливото и бесмртното, мигот и вечноста – како поетски константи во оваа поезија – резултира со свест за сакралниот, митски карактер на чинот на пеење:

*Кога ѝ и подготвуваам  
Зборовиите за љесна –  
Рацеите ми се склошуваат  
За молитва*

– лирски топло му оддава почит на творечкиот чин нашиот Ренцов во песната „Псалтирион“ од збирката *Јас оксиморон*, која стои како увертира и на неговите *Псалми* – според многумина, круна на неговата лирска имагинација.

Интересно е прашањето: од каде предизвикот да се биде псалмопеец (псалт Михаил, како што се именува самиот поет) на прагот на XXI век? Поетот прибегнува кон библиската традиција можеби од причина што сака да им даде смисла на историските премрежија, да ја пронајде сакралната димензија во современоста, со оглед на денешната епохална криза на вредностите?! Или, можеби, псалмите доаѓаат како природен след на лавиринтската потрага на Ренцов по суштината на Пеењето/Живеењето?! Во една од многуте арс-поетички песни со пардигматичен наслов – „Книги: нумеричка вредност бр. 3“ – и поднаслов – „Библиотека. Шепот“ (од стихозбирката *Аутидафе*), читаме:

*...Мојата книга не ја најшишав јас  
Туку ѝа ме најшиша мене  
И се распладна во честички воздух.*

*Затоа,  
Мојата книга не се чија*

*Мојаīа книīа не се юрочиīува  
Мојаīа книīа, юросиīе,  
Се вдииува.*

Не треба да се сфати дека Ренцов во овие стихови ја заговара онаа прочуена теза на Ролан Барт за „смртта на авторот“, туку дека на преден план го поставува самиот творечки чин и вкупниот културен, историски и духовен контекст во којшто се создава песната, нешто во стилот на својот претходник Блаже Конески и неговата клучна идеја за „откривањето“ на песната, изложена во програмскиот оглед „Еден опит“ (предговор кон стихозбирката *Стари и нови юесни*, 1979): песната повеќе „се открива“ отколку што се пишува, а поетот е медиум кој само ја пренесува песната од некој праоблик на постоење.

Токму оваа идеја на Конески која е, очигледно, созвучна и со поетското начело на Михаил Ренцов, е овоплотена во *Псалмийе* – синтеза на песната, молитвата и духовноста (по аналогија на Библиските Псалми). Со своите *Псалми* Ренцов, на најубав можен начин, ја промовира вербата во возвишенната мисија на творечкиот чин, вербата во Поезијата како општо искупување и љубов, како нова религија на денешното време во кое како да има сè помалку место за неа. Прокламираната религиска трансцендентност станува дел од општата поетска трансценденција и упатува на вечната потрага на homo poeticus по допирот со *Anima mundi* и со дамна загубеното единство на светот.

Во духот на чувствената сензација и духовната интерпретација на псалмите, јазикот на поезијата станува јазик на молитвата; песната-псалм на Михаил Ренцов конечно ги хармонизира спротивностите на микро и макрокосмичкиот асоцијативен поттекст кој пулсира од збирка во збирка. Еволуцијата е видлива и на планот на изразот: лапидарниот гномски израз најавен веќе со стихозбирката *Вечнайа бесконечнайа*, во псалмите кулминира во спрека со ритамот и тонот на обраќање кон Бога:

*Посочи ми ја  
Овощкайа,  
Дождоī и  
Славеjoī  
Песнайа шиīо ја  
Лее.*

*Уīайи ме  
Во мудроста  
Да сумеам  
Совршено*

---

*Да ќеам:  
Коѓа  
Немеам  
(„Псалм 36“)*

Конечно, песната на Ренцов се поистоветува со музиката на тишината...

### ***Разговор со йоештош***

*Прашање:* Од каде лапидарноста на стихот во Вашата поезија?

*Ренцов:* Во почетокот на творечкиот пат и јас бев широк и плавен. Одев на „тешка песна“, дрочна, со повеќе стихови. Но како минеше времето и сознанието за поезијата, за нејзината рецепција, заклучив дека поезијата треба да се движи кон „тишината“, како нејзина крајна цел. И како опитот растеше, така и зборовниот материјал се тенчеше, се скусуваше. Така дојдов до јадрото на песната збиен во три-четири стиха. Една од книгите на која работам ќе бидат тростишија, не по хаiku формулите, туку како природна згуснатост, на што цел живот работам.

*Прашање:* Многу често Вашата поезија е толкувана во релација со сликарството и музиката. Што би кажале за интермедијалноста на поезијата?

*Ренцов:* Мојот интерес за сликарството и музиката е голем и дамнешен. Сметам оти овие креативни изрази се исти само соопштени со различни изразни средства. За мене сликата (пртежот, графиката) е поезија и музика истовремено: едната, создадена на ликовен начин, другата – со звучен, мелодиски. Јас slikam со зборови и компонирам со зборови. И музиката и сликата се составки на убавата поезија. Без нив таа е колку нема, толку слепа. На овој план, едни проследувачи на мојата поезија ја истакнувале музикалноста, мелодијата во мојата песна, други укажувале на сликите или сликовноста во неа. Јас во творечкиот чин сум независен: сè доаѓа непредвидливо, непланирано, неповикано.

*Прашање:* Важите за лиричар, но автор сте и на поеми. Од каде таа провокација и за лирското, и за епското?

*Ренцов:* Покрај дваесетина книги со лирска оркестрација, автор сум и на три поеми со голем број стихови. Никој не го очекуваше тоа од еден поет со „мек штимунг“ каков што бев посочен од критиката. Од каде дојде, како дојде, од каде произлезе таа енергија да изнапишам над 1500 стихови во поемата *Toj*, не можам да одговорам. Поемата ми е сведок. Така се случи и со *Айокалиїса* и со *Земја* (со помалку стихови). Ете, се случи. Поемите постојат како одговор на сè.

*Прашање:* Во врска со епиката, треба да се истакне и Вашиот интерес за прозниот дискурс пројавен во доцните години. За Вашата прва прозна книга *Захариј и други раскази* (2004) го добивте престижното „Рациново признание“?

*Ренцов:* Книгата *Захариј...* беше уште едно очудување и за критичарите и за читателите, како и за љубителите на книжевноста, воопшто. Во еден разговор со Венко Андоновски воден крај манастирот во Г. Нерези во кој му ги „открив“ дилемите околу тоа дали да се зафатам со проза, тој, откако „ислуша“ неколку „ненапишани“ раскази, рече: „Не размислувај. Ова што ми го раскажа и како го раскажа, само запиши го. Тоа е расказот, најблискиот до поезијата“. Тоа и го сторив, се разбира, со многу напор во почетокот, но подоцна, со многу сласт од играта и следот на зборовите во прозниот исказ. Напорот „да ширам, а не да стеснувам“, во еден миг ми дојде како големо задоволство, со еден збор, уживав во предизвикот и создавањето. И за чудо (тоа ни во миг не сум го очекувал), дојде наградата „Рациново признание“, на кое сум не горд, туку – возгордеан.

*Михаил Ренцов*

## **ЗА ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСКИ**

Владимир Георгиевски (Скопје, 1942). Дипломирал на Академијата за ликовна уметност во Белград, каде што завршил и постдипломски студии. Студиски патувања: Англија, Франција, Америка, Италија, Русија и др. Професор на Архитектонскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

\* \* \*

Висок дострел во македонската ликовна уметност. Автор со ретка специфична тежина што ја сочинуваат дарбата и знајбата, згуснати со убавините на книжевноста, филозофијата, музиката, театарот, со еден збор, богатник кој збогатува.

\* \* \*

Не постои ликовна дисциплина (пртеж, слики во масло, темпера, туш, молив, акварел, релјефи, барелјефи, скулптури и др.) во кој тој не се опитал и не се извишил, неспоредливо. Еден од незаобиколните столбови и стожерници во македонската уметност и во македонската култура воопшто.

\* \* \*

Автор на стотици ликовни дела достојни за вечноста. Дело презентирано на повеќе изложби во земјата и во странство.

\* \* \*

Неговите изложби ги нареков „ВОСКРЕСЕНИЈА“, зашто се опседнувани од вљубеници, поклоници и почитувачи на неговото ликовно дело. Неспоредлив почит и интерес.

\* \* \*

За делото на Владимир Геориевски се напишани повеќе монографии, рецензии и студии. За неговото дело допрва ќе се зборува и пишува.

\* \* \*

Голем мој пријател, за кого (покрај десетина посветени песни) сум запишал:

Темнолик – светилник,  
Насмеан – таговник,  
Љубопитен – незаситник,  
Блажен – страдалник  
Сиромашен – богатник...

\* \* \*

Проследете го филмот на кој се прикажани дел од неговите слики, дел од неговиот богат творечки свет и креативен интерес. Авторот е присутен, побарајте одговор на тоа што ќе ве интересира.

**АДРЕСАР**  
**НА УЧЕСНИЦИТЕ НА XL МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР**  
**ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА ПРИ**  
**УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**  
13-30 август 2007 година – Охрид

**АВСТРАЛИЈА**

**Vera Kostadinovska**, новинар  
12/15-17 Malua Street  
Dolls Point NSW 2219  
Australia  
телеф.: 02 9529 6250  
e-mail: vera.kostadinovska@det.nsw.edu.au

**Elisa Gjepali**, студент  
Филолошки факултет во Тирана  
Rruga Bulevard Bajram Curri  
P. 1 maj Shk: 22 ap.83  
Tirane, Albania  
телеф.: 355692211973  
e-mail: eselisa88@yahoo.es

**АВСТРИЈА**

**Peter Bachmaier**, историчар  
Institut za politologija Vienna Univerzitet  
Viktor-Hagl-Gasse 16  
1140 Wien, Austria  
телеф.: 0043/664/534 50 82  
e-mail: p.bachumaier@aom.at

**Хајди Цица**, студент  
Филолошки факултет во Тирана  
Kruga Bulevard Bajram Curri  
Lagja nr.8, Pall 23, Shk:46  
Ap. 20 Tirane, Albania  
телеф.: 355692667783  
e-mail: hxhixha@yahoo.com

**АЛБАНИЈА**

**Ludmilla Myrtaj**, професор  
Факултет за странски јазици  
Rr. Naim Frasheri  
P. 61/4 Shk.2, ap. 17  
Tirane, Albania  
телеф.: 00 355 4 273529

**Valentina Nestor**, лектор  
Факултет за странски јазици  
Rr. Naim Frasheri  
P. 61/4 Shk.2, ap. 17  
Tirane, Albania  
телеф.: 00 355 4 273529

**БЕЛГИЈА**

**Duthoy Bernard**, славист  
Nieuwlandstraat 73, B-8400 Oostende  
Belgium  
телеф.: 32 59 250 255  
e-mail: bernard.duthoy@pandora.be

**Mathieu Giltaire**, лектор  
Филолошки факултет „Блаже Конески“  
Скопје  
Rue des Tilleuls 24  
6760 Ethe, Belgium  
телеф.: 32/486222828  
e-mail: mgiltaire@hotmail.com

**Mattias Van Vooren**, студент  
 Ghent University  
 Gaston Martens str. 36  
 8790 Waregem, Belgium  
 тел.: 0032473582613  
 e-mail: wally36@hotmail.com

### БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

**Milena Kovačević**, асистент  
 Bijeljina, ul. Sv. Save 24  
 Pedagoški fakultet-Bjelina  
 R. Srpska, BiH  
 тел.: 0038765 735 709  
 e-mail: milslavak@yahoo.com

**Nina Ćeklić**, асистент  
 Bijeljina, ul. Baje Stanišića 35 A/B  
 R. Srpska, BiH  
 тел.: 0038755 21 21 33  
 e-mail: nina@telrad.net

### БУГАРИЈА

**Димитар Димитров**, асистент  
 Софиски универзитет „Св. Климент  
 Охридски“  
 Бул. В. Левски 91  
 Софија 1000, Бугарија  
 тел.: 359/2/981 06 14  
 e-mail: dimitter@yahoo.com

**Галина Беганова**, студент  
 2700 Благоевград  
 Ул. Генерал Тодоров 13  
 Бугарија  
 тел.: 00359 887 99 52 63  
 e-mail: galina\_gkb 85@abv.bg

**Русанка Костова Јапова**, лектор  
 Софија, об. Триадица, ул. Тулча н.42, ет. 5,  
 ап. 15  
 Бугарија  
 тел.: 359 2 958 91 02  
 e-mail: rur2@abv.bg

### ГЕРМАНИЈА

**Wolf Oschlies**, професор  
 Am Bruch 2  
 D-50171 Kerpen  
 Germany

тел.: 02237/4935  
 e-mail: wolf.oschlies@gmx.de

**Sebastian Kempgen**, професор  
 Slavic Linguistics, University of Bamberg  
 96045 Bamberg, Germany  
 тел.: 49 951 863 2107  
 e-mail: sebastian.kempgen@split.uni-bamberg.de

**Gizela Havranek**, професор  
 Helmeweg 3  
 06122 Halleis  
 Martin-Luther- Universität  
 Philosophische Fakultät II  
 Institut für Slavistik und Sprechwissenschaft  
 06099 Halleis, Germany  
 e-mail: gisela.havranek@slavistik.uni-halle.de

**Alexander Köhler**, асистент  
 49074 Osnabrück  
 Kommenderiestr. 85, Germany  
 тел.: 00495419703407  
 e-mail: leftyalexander@yahoo.de

**Luise Günther**, студент  
 Bernhardystr. 58  
 D-06110 Halle/Saale, Germany  
 тел.: 0049345/2002776  
 e-mail: LuiseGuenther@gmx.net

**Lena Schlüter**, студент  
 49074 Osnabrück, Kommenderiestr. 85  
 Germany  
 тел.: 00495419703407  
 e-mail: blueberry\_lena@yahoo.de

**Julia Lechler**  
 Klingengasse 29  
 91541 Rothenburg  
 (second address: Libauerstr. 6  
 10245 Berlin)  
 Germany  
 тел.: Berlin 0049/30/25 93 37 25  
 e-mail: Rothenburg: 0049/9861/7433  
 julia\_lechler@yahoo.de

**Barbara Sonnenhauser**, лектор  
 Ludwig-Maximilians-Universität  
 Muenchen  
 Dom. Zentnerstr. 28  
 D-80798 Muenchen, Germany  
 тел.: 0049 89 27275486  
 e-mail: basonne@lmu.de

**Dorothea Gisselmann**, дипломат  
Германска амбасада  
ул. Леринска бр. 59  
дом. Ул. Благој Гојан 31  
1000 Скопје  
*e-mail:* ku-1@skop.diplo.de

**Silke Maier – Witt**, проект-менаџер  
ул. Леринска 26, 1000 Скопје  
tel. 071 466 552  
*e-mail:* e-mail: silkemw@gmx.de

### ИТАЛИЈА

**Nulo Minisi**, професор  
Instituto Universitario Orientale  
Departimento di studi dell'Europa Orientale  
80134 Napoli, Italia

**Luka Kortina**, студент  
1000 Скопје  
ул. Илинденска бр. 81/26  
*телеф.:* + 389 71 709 484 (mk)  
+ 39 340 05 70 206 (it)  
*e-mail:* tmluca@katamail.com

**Mariangela Biankofore**  
ул. Фредерик Шопен 8, 1000 Скопје  
*телеф.:* + 389 70 837 279 (mk)  
+ 39 388 471 2437 (it)

### ЈАПОНИЈА

**Yumi Nakajima**, професор  
Haramashi 1-3-11, Meguro-ku  
Tokyo, 152-0011 Japan  
*e-mail:* cs00296@srv.cc.hit-u.ac.jp

### КАНАДА

**Amanda Greber**, студент  
University of Toronto  
312 Robert St.  
Toronto, ON M5R 3K8 Canada  
*телеф.:* 416 803 7116  
*e-mail:* amandagreber@gmail.com

### ПОЛСКА

**Włodzimierz Pianka**, професор  
Ul. Puławskiego 30 m. 38

02-512 Warszawa, Polska  
*телеф.:* 00 48 22 849 14 29  
*e-mail:* w.pianka@uw.edu.pl

**Krzysztof Wroclawski**, професор  
Uniwersytet Warszawski  
(dom) Ul. Rachna 17 m.5, 00-341 Warszawa  
Polska  
*телеф.:* 22 826 83 07  
*e-mail:* wroclawscy@neostrada.pl

**Dominik Niesyt**, студент  
Ul. Zapłocie Duże 285 A  
43-382 Bielsko-Biała, Polska  
*телеф.:* 0048 33 498 0742  
*e-mail:* d\_niesyt@o2.pl

**Malgorzata Filipiak**, студент  
ul. Sepia 13/15  
81-078 Gdynia, Polska  
*телеф.:* (дом) +48 58 664 44 51  
(моб) +48 503 04 02 56  
*e-mail:* malgorzata.filipiak@gmail.com

**Ewa Borowska**, студент  
Universytet Jagielloński  
дом. Królowej Marysienki 31/17  
02-954 Warszawa, Polska  
*телеф.:* 48 502 769 249  
*e-mail:* brygada\_51@tlen.pl

**Karolina Stanikowska**, студент  
Universytet Jagielloński  
dom. Radosna 28A  
05-400 Otwock, Polska  
*телеф.:* 48 503 924 880  
*e-mail:* ina21@vp.pl

**Kinga Jabczyk**, студент  
Ul. Wrocławska 55/66  
41-902 Bytom, Polska  
*e-mail:* kingulax@yahoo.com

**Barbara Hanaczewska**, студент  
Ul. Mielegckiego 7/2  
61-494 Poznań, Polska  
*телеф.:* 48503122505  
*e-mail:* bhanaczewska@poczta.onet.pl

**Alexander Horak**, лектор  
Uniwersytet Jagielloński  
al. Mickiewicza 9/11  
Kraków, Polska  
*телеф.:* +48 669 834 628  
*e-mail:* alexander.horak@gmail.com

**Piotr Szczepanowski**, студент  
 Universitet im. Adama Mickiewicza  
 Collegium Europaeum Gnesnense  
 os.W.Łokietka 16 a/1  
 62-200 Gniezno, Polska  
 тел.: 691780250  
 e-mail: piotr\_szczepanowski@wp.pl

**Marta Ratajczak**, студент  
 Universitet im. Adama Mickiewicza  
 Collegium Europaeum Gnesnense  
 Ul. Armii Krajowej 2m1b  
 62-200 Gniezno, Polska  
 тел.: 698660203  
 e-mail: atlanta 87@interia.pl

**Polak Justyna**, студент  
 Sosnowiec, Uniwersytet Slaski, Katowice  
 Os. Dziekana 11d/45  
 41-253 Czeladz, Polska  
 тел.: 48 32 265 55 75, 48 503 575 223  
 e-mail: juzia17@tlen.pl

**Martyna Chabowska**, студент  
 Sosnowiec, Uniwersytet Slaski, Katowice  
 41-303 Dabrowa Gornicza ul. Piłsudskiego 33/  
 52  
 Woj.Slaskie, Polska  
 тел.: 0048 501 366 640  
 e-mail: martyna.chabowska@interia.pl

**Karolina Burcon**, студент  
 Sosnowiec, Uniwersytet Slaski, Katowice  
 Sosnowiec, ul. Hallera 66b/44  
 тел.: 503 652 513  
 e-mail: karolinaburcon@op.pl  
 buka\_też\_ma\_uczucia@op.pl

**Karolina Peret**, студент  
 Warszawa, Uniwersytet Warszawski  
 ul. Zapotocie 23A/4, 02-970 Warszawa, Polska  
 тел.: 00 48 606 25 27 29  
 e-mail: kperet@wp.pl

**Marcin Werner**, студент  
 Warszawa, Uniwersytet Warszawski  
 ul. Samolotowa 2/38 03-984 Warszawa, Polska  
 тел.: 00 48 22 67 213 66  
 e-mail: wernermarcin@interia.pl

## РУСИЯ

**Рина Усикова**, профессор  
 Филологический факультет

МГУ им М.Ломоносова  
 дом: ул. Марии Ульяновой д. 11, кв. 54  
 119331 Москва, Россия  
 тел.: 495 138 02 72

**Ольга Панькина**, преведувач  
 Бульвар Яна Райниса  
 д. 45, к.2, кв. 289  
 Москва, Россия  
 тел.: +007 495 949 18 50  
 e-mail: olga\_pankina@hotmail.com

**Мария Проскурина**, научен соработник  
 Институт славяноведения РАН  
 Ленинский проспект 32-а  
 119334 Москва, Россия  
 тел.: 8916 5578452  
 e-mail: mariapros@rambler.ru

**Ирина Кустова**, студент  
 ПГУ  
 614112 г. Пермь, ул. Кобельщиков, д. 95, кв. 211  
 Россия  
 тел.: 7 342 274 55 55  
 e-mail: ikustova@list.ru.

**Наталья Боронникова**, предавач  
 614027г. Пермь  
 ул. Левшинская 16-1  
 Россия  
 тел.: 342 263 70 93  
 e-mail: natboronnikova@rambler.ru

**Юлия Мещерякова**, предавач  
 ВГУ  
 394000 г. Воронеж  
 ул. Володарского, д.70, кв. 27  
 Россия  
 тел.: 0747 32 22 65 74  
 e-mail: juliames@yahoo.com

**Ирина Кулюхина**, студент  
 МГУ им. Ломоносова  
 г. Подольск, ул. Подольская, дом. 20, кв.123  
 Россия  
 тел.: 8 916 492 48 19  
 e-mail: h514@mail.ru

**Елена Матвеенко**, студент  
 МГУ им. Ломоносова  
 г. Чехов, Московская область, д. 25 кв.77  
 Россия  
 тел.: 79031077671  
 e-mail: udell@mail.ru

**Данила Сорокин**, студент  
СГУ им. И. Г. Чернишевского  
ул. Усть-Курдюмская, д. 83,  
г. Саратов, Россия  
*e-mail:* danila-sorokin@yandex.ru

**Максим Макарцев**  
119 634 Москва,  
Боровское шоссе, д.58, к.1 кв.388  
Россия  
*телеф.:* +7 495 731 74 01  
(моб) +7 9035051464  
*e-mail:* makarcev@bk.ru

**Анна Левшун**, студент  
СПГУ  
198332 Санкт Петербург  
Ленинский проспект, 75/2, кв. 803  
Россия  
*телеф.:* 812 742 87 06  
*e-mail:* eddareds@gmail.com

### САД

**Victor Friedman**, профессор  
University of Chicago  
5538 South Blackstone Avenue  
Chicago, IL 60637, USA  
*телеф.:* 1 773 955 1376  
*e-mail:* vfriedm@uchicago.edu

**Paul Clyne**  
5538 South Blackstone Avenue  
Chicago, IL 60637, USA  
*телеф.:* 773 955 1376  
*e-mail:* paulclyne2000@yahoo.com

**Steven Franks**, профессор  
Indiana University Bloomington, Indiana  
2204 Belhaven Court  
Bloomington, IN  
USA 74701-6803  
*телеф.:* 812 334 2015  
*e-mail:* franks@indiana.edu

**Петя Алексиева**, постдипломец  
University of Chicago,  
Dept. of Slavic Languages  
5401 S. Hyde Park Blvd, Apt.201  
Chicago, IL 60615, USA  
*телеф.:* 773 288 7767  
*e-mail:* alexieva@uchicago.edu

**Michael Duron**, студент  
P.O.Box 1622  
Rialto, CA 92377, USA  
*телеф.:* 909 754 1191  
*e-mail:* sergeantbiscuit@yahoo.com

**Lora Bolton**, докторант  
3960 Walnut, Leaf Drive  
Bloomington, In 47 403, USA  
*телеф.:* 1 812 339 3439  
*e-mail:* lbbolton@indiana.edu

**Eric Prendergast**, студент  
535 S. Shore Dr.  
Madison, WI 5371/5, USA  
*телеф.:* 773 726 2476  
*e-mail:* pren@uchicago.edu

### СЛОВЕНИЈА

**Barbara Glažar**  
Reska cesta 3b  
6258 Prestranek, Slovenija  
*телеф.:* 00 386 31 333 429  
*e-mail:* barbiglazar@gmail.com

**Ana Šegrt**  
Kettejeva 13  
6230 Postojna, Slovenija  
*телеф.:* 00 386 40 413 471  
*e-mail:* anasegrt@gmail.com

**Živa Černec**, студент  
Filozofska fakulteta  
ul. Majde Vrbovnik 22,  
1000 Ljubljana, Slovenija  
*телеф.:* +386 1 5051 – 297  
*e-mail:* ziva.cernev@gmail.com

**Jelena Miljković**, студент  
Filozofska fakulteta  
ul.Beblerjev Trg 14  
1000 Ljubljana, Slovenija  
*телеф.:* 386 41 344455  
*e-mail:* jmiljkovic@yahoo.com

**Namita Subioto**, профессор  
Soze 5, 6250 Ilirska Bistrica,  
Slovenija

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Александар Николић**, студент  
 Универзитет у Новом Саду  
 Матије Хуђи 65/8  
 22000 Сремска Митровица  
 тел.: + 381 63 150 8606; + 381 64 6722691  
 e-mail: aleksander.the.macedonian@ukim.edu.mk

**УКРАЇНА**

**Тетјана Федосејева**, студент  
 Київський національний університет  
 Київ, бул. Лесі Українки, 24, 156  
 Україна  
 тел.: 38097 913 0296  
 e-mail: naftezin@ukr.net

**Олесја Ковтун**  
 Інститут іскусствознавства фольклора и  
 Этнографии  
 им. М. Рильского, УАН  
 Ул. Леси Українки, 37, кв. 17  
 г. Вишневе Й, Київська обл.  
 Україна 08132  
 тел.: 38 039 294 3638  
 38 044 272 1481  
 e-mail: ok\_omni@yahoo.com  
 olesya.kovtun@gmail.com

**УНГАРИЈА**

**Julia Szep**, преведувач  
 Eírod u. 18/III.em./18A  
 1027 Budapest, Hungary  
 тел.: 0036 1 214 7240  
 e-mail: julia\_aluloski@yahoo.com

**Eszter Tamaskó**, студент  
 6353 Dusnok, Petőfi S.u.9, Hungary  
 тел.: 3630 581 72 81, 385 99 518 27 15  
 e-mail: tamasko.eszter@freemail.hu

**Kaulics Iren**, студент  
 Budapest 1126  
 Istenhegyi út. 2. b  
 Hungary  
 тел.: 36 70 457 94 78  
 e-mail: irenkaulics@yahoo.co.uk

**ФИНСКА**

**Max Wahlström**, студент  
 University of Helsinki  
 Dom. Linnankuja 2 A 4  
 00160 Helsinki, Finland  
 тел.: 358 50 5322 327  
 e-mail: max.wahlstrom@helsinki.fi

**Nina Grves**, истражувач  
 University of Helsinki  
 Pälvitie 1, 04220 Kerava, Finland  
 тел.: 358 400 724142  
 e-mail: nina.graves@helsinki.fi

**ФРАНЦИЈА**

**Evangelia Adamou**, лингвист  
 CNRS – France  
 24, rue des Lombards  
 75004 Paris, France  
 тел.: 00331 49 583766  
 e-mail: adamou@vjf.cnrs.fr

**ХРВАТСКА**

**Marko Samardzhija**, професор  
 Josipa Račića 31  
 10290 Zaprešić, Hrvatska

**Stjepan Damjanović**, професор  
 Filozofski fakultet  
 Odsjek za kroatistiku  
 ul. Ivana Lučića 3  
 Zagreb, Hrvatska

**Sandra Sudec**, асистент  
 Staroslavenski institut  
 dom. Kameniti stol 19B  
 10 000 Zagreb, Hrvatska  
 тел.: 00 385 1/4580 514  
 e-mail: sudec@stin.hr

**Lidija Cvikić**, асистент  
 Filozofski fakultet  
 Odsjek za kroatistiku  
 Ivana Lučića, 10000 Zagreb  
 Hrvatska  
 тел.: 385 91 546 77 37  
 e-mail: lidija.cvikić@zg.htnet.hr  
 lcvikic@gmail.com

**Ivica Baković**, асистент  
 Braće Radića 92  
 Pribislavec, 40000 Čakovec  
 Hrvatska  
 тел.: 00385/91/1931346, 00385/40/360 251  
 e-mail: ivica.bakovic@gmail.com

**Maja Maković**, студент  
 Filozofski fakultet, Zagreb  
 Podolje 11, 10000 Zagreb  
 Hrvatska  
 тел.: 3851 3768228/ 38591 5650367  
 e-mail: mmakovic2@ffzg.hr

### ЧЕШКА

**Ivan Dorovsky**, професор  
 Velkopavlovická 2  
 62800 Brno  
 Česká Republika  
 тел.: 604 150 954  
 e-mail: dorovski@volay.cz

**Dagmar Dorovska**, доцент  
 Velkopavlivická 2  
 62800 Brno  
 Česká Republika  
 тел.: 732 698 374  
 e-mail: dorovski@volny.cz

**Martina Trávníčková**, студент  
 Hornická čtvrt' 40  
 695 03 Hodonín  
 Česká Republika  
 тел.: 420 1340 294, 420 775 648176  
 e-mail: 180195@mail.muni.cz

**Andrea Hejdová**, студент  
 Zahřebská 37  
 Brno-žabovřeskj, 61600

Česká Republika  
 тел.: 420 608 059 338  
 e-mail: 186258@mail.muni.cz

**Michala Vacíkova**, студент  
 Lukesova 75, 14200 Praha 4,  
 Česká Republika  
 тел.: + 420 7746 39099  
 e-mail: mracek.oblacek@centrum.cz

**Michaela Jezkova**, студент  
 E. Kostala996, Pardubice  
 530 12 Česká Republika  
 тел.: + 420 776 712 975  
 e-mail: 79141@mail.muni.cz

**Stanislav Tomcik**, студент  
 Navratilova 26, Cz-680 01 Boskovice  
 Česká Republika  
 e-mail: tomczyk@email.cz

**Jan Stepanek**, студент  
 Viktora Hugo 2  
 150 00 Praha 5,  
 Česká Republika  
 тел.: 420 728 323 458  
 e-mail: 4dudek@gmail.com.

**Milena Přikrlová**, лектор  
 Филолошки факултет „Блаже Конески“  
 1000 Скопје, Р. Македонија

### ШПАНИЈА

**Francisco Javier Juez Gálvez**, професор  
 Universidad Complutense, Madrid 28040  
 Facultad de Filología  
 Spain  
 e-mail: juezgalvez@filol.ucm.es



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ**  
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура

***СОВЕТ НА СЕМИНАРОТ***

д-р Славица Велева  
д-р Снежана Велковска  
д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева  
акад. Милан Ѓурчинов  
д-р Лилјана Макаријоска  
д-р Методија Манојловски  
д-р Добрила Миловска  
д-р Севим Пиличкова  
д-р Димитрија Ристески  
Роза Тасевска  
д-р Емилија Црвенковска (*директиор*)  
д-р Тодор Чепреганов  
д-р Љубица Шутуркова (*проректиор*)

***УПРАВА НА СЕМИНАРОТ***

д-р Емилија Црвенковска (*директиор*)  
редовен професор на Филолошкиот факултет  
„Блаже Конески“ во Скопје

Благица Велјановска (*секретар*)

***ЛЕКТОРИ***

м-р Гордана Алексова  
д-р Анета Дучевска  
д-р Весна Мојсова-Чепишевска  
Марија Паунова  
д-р Симон Саздов  
м-р Лидија Танушевска  
Роза Тасевска  
д-р Станислава – Сташа Тофовска



## СОДРЖИНА

ПОЗДРАВНА РЕЧ НА ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ МАТИНОВСКИ, РЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ .....	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА XL МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА .....	11
<b>ПОВОДИ</b>	
<i>Волф Ошиц</i> МОМЕНТИ И АСПЕКТИ НА ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКАТА ЗАЕМНОСТ НИЗ ВЕКОВИТЕ .....	21
<i>Томислав Тодоровски</i> МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО ФОКУСОТ НА СЕВКУПНАТА ДЕЈНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР .....	41
<b>ЈАЗИК</b>	
<i>Трајко Стаматоски</i> МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК ВО ДЕЦЕНИИТЕ НА СЛОБОДЕН ЖИВОТ .....	47
<i>Снежана Веновска-Ангелевска</i> МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО XIX ВЕК .....	55
<i>Лилјана Макаријоска</i> ЈАЗИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ТЕКСТОВИ .....	65
<i>Људмил Стасов</i> ЗА ПОЈАСНИТЕ БУКВИ – ПОВТОРНО НАВРАЌАЊЕ .....	97
<i>Томислав Треневески</i> ЗА НЕКОИ ТЕКОВНИ СОСТОЈБИ ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК .....	105
<i>Елка Јачева-Улчар</i> ОНОМАСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО ДО ДЕНЕС .....	111
<i>Славица Велева</i> ПРЕГЛЕД НА ЗБОРООБРАЗУВАЧКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК .....	125
ЛИТЕРАТУРА .....	135
<i>Георѓи Сталев</i> ПОЕТСКОТО ТВОРЕШТВО НА АНТЕ ПОПОВСКИ .....	137

<i>Каїла Єулакова</i>	
МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИОГРАФСКА МЕТАФИКЦИЈА .....	153
<i>Нада Пејковска</i>	
МАКЕДОНСКОТО СОВРЕМЕНО ДРАМСКО ТВОРЧЕШТВО И ИДЕНТИТЕТОТ .....	169
<i>Добрила Миловска</i>	
МАКЕДОНСКАТА ПИСМЕНА ТРАДИЦИЈА ОД ВРЕМЕТО НА СВ. КИРИЛ ФИЛОЗОФ ДО ДАМАСКИНите .....	185
<i>Михајло Георгиевски</i>	
МАКЕДОНСКОТО РАКОПИСНО КНИЖЕВНО НАСЛЕДСТВО .....	199
<b>КУЛТУРА</b>	
<i>Никос Часидис</i>	
ТАПАН – ДИЈАХРОНИСКИ ПРЕГЛЕД НА МИТСКО-СИМБОЛИЧКОТО И ОБРЕДНОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ТАПАНОТ ВО МАКЕДОНИЈА .....	209
<i>Кокан Грчев</i>	
ПОМЕГУ СТИЛОТ И ЈАЗИКОТ – МАКЕДОНСКАТА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕМИНОТ НА ВЕКОВИТЕ .....	237
<b>ИСТОРИЈА</b>	
<i>Блаже Ристовски</i>	
ПЕТАР ДРАГАНОВ ЗА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ .....	253
<i>Тодор Чайреџанов</i>	
ПАТОТ ДО НЕЗАВИСНОСТА .....	263
<i>Иван Каїарциев</i>	
ЗА АКТИВНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО БУГАРИЈА ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА .....	275
<b>ЕТНОЛОГИЈА</b>	
<i>Севим Пиличкова</i>	
ЧИНОТ НА СВАДБАТА ВО НАРАЦИЈАТА .....	291
<b>ИНФОРМАТИЧКА ЛИНГВИСТИКА</b>	
<i>Мила Шойрова, Николче Мицкоски</i>	
МАКЕДОНСКАТА ОРТОГРАФИЈА ВО СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ И ФОНТОВИ – ПИСМО, ИНТЕРПУНКЦИЈА И ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ .....	303
<b>ПРЕТСТАВУВАЊЕ УМЕТНИЦИ</b>	
<i>Лидија Каїушевска-Дракулевска</i>	
РАЗГОВОР СО ПОЕТОТ МИХАИЛ РЕНЦОВ .....	319
<i>Михаил Ренцов</i>	
ЗА ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСКИ .....	325
<b>АДРЕСАР .....</b>	<b>327</b>

**ПРЕДАВАЊА**  
на XL меѓународен семинар за македонски јазик,  
литература и култура

*Главен и одговорен уредник:*  
**Емилија Црвенковска**

*Јазична редакција:*  
**Томислав Треневски**

*Корекција:*  
**Томислав Треневски**

*Компјутерска обработка:*  
**Владимир Тодоров**

*Предна корица:*  
Четвороевангелие на манастирот Слепче, XVI век  
*Задна корица:*  
Иницијал М од Радомировиот псалтир, XIII век

*Печат:*  
**„Боро Графика“ – Скопје**

*Тираж:*  
250

CIP – Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

811.163.3 (062)  
821.163.3 (062)  
930.85 (497.7) (062)

МЕЃУНАРОДЕН семинар за македонски јазик, литература и култура (40 ; 2007 ; Охрид)

Предавања на XL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 13.VIII-30.VIII 2007 г.) / [главен и одговорен уредник Емилија Црвенковска]. - Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2008. - 340 стр. ; 24 см

Фусноти кон текстот.

ISBN 978-9989-43-258-3

1. Црвенковска, Емилија [главен уредник]  
а) Македонска книжевност - Собири б) Македонски јазик - Собири  
в) Македонија - Културна историја - Собири

COBISS.MK-ID 72212234